

75  
ГОДИНИ



МАКПЕТРОЛ



2022

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ  
XXVI



## СОДРЖИНА

1. Дневен ред	3	12. Предлог Одлука за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2021 година	258
2. Годишна сметка на Друштвото за 2021 година	5	13. Предлог Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2021 година	259
3. Посебни финансиски извештаи на Друштвото за 2021 година и Извештај на независниот ревизор	51	14. Предлог Одлука за распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2021 година	260
4. Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото за периодот од 1.1.2021 до 31.12.2021 година и Извештајот на независниот ревизор	90	15. Предлог Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2021 година ( дивиденден календар )	261
5. Консолидирана Годишна сметка на Друштвото за 2021 година	91	16. Предлог Одлука за стекнување сопствени акции со откуп	262
6. Консолидирани финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за 2021 година и Извештај на независниот ревизор	141	17. Предлог Одлука за отуѓување сопствени акции	263
7. Предлог Одлука за усвојување на Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2021 до 31.12.2021 година и Извештајот на независниот ревизор	179	18. Предлог Одлука за определување на ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година	267
8. Годишен извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2021 година и Годишен извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2021 година	181	19. Известување на членовите на Управниот одбор до Надзорниот одбор на Друштвото	268
9. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2021 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2021 година	237	20. Известување на членовите на Надзорниот одбор до Собранието на акционери на Друштвото	269
10. Годишен извештај на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2021 година	239	21. Извештај за ангажман за уверување во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна на Друштвото	271
11. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2021 година	257	22. Предлог Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна	287



## ДНЕВЕН РЕД

### I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

- Избор на Претседавач на Собранието на Друштвото;
- Определување бројач/и на гласови;
- Верификација на список на присутни акционери, односно на нивни полномошници и список на акционери кои гласале со кореспонденција;
- Утврдување на бројот на гласови за работа и одлучување на Собранието (кворум) на Друштвото;

### II. РАБОТЕН ДЕЛ

#### 1. **Расправа за Годишната сметка, Финансиските извештаи и Годишниот извештај за 2021 година на Друштвото**

##### 1.1. **Разгледување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото за 2021 година и Извештајот на независниот ревизор**

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиските извештаи на Друштвото за периодот од 1.1.2021 до 31.12.2021 година и Извештајот на независниот ревизор;

##### 1.2. **Разгледување на Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за 2021 година и Извештајот на независниот ревизор**

- Предлог: Одлука за усвојување на Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2021 до 31.12.2021 година и Извештајот на независниот ревизор;

##### 1.3. **Разгледување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2021 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2021 година**

- Предлог: Одлука за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во 2021 година и на Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2021 година;

**1.4. Разгледување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2021 година**

- Предлог: Одлука за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2021 година;
- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2021 година;
- Предлог: Одлука за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2021 година;

**2. Распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2021 година**

- Предлог: Одлука за распоредување на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2021 година;
- Предлог: Одлука за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2021 година (дивиденден календар);
- Предлог: Одлука за стекнување сопствени акции со откуп;

**3. Донесување одлука за отуѓување сопствени акции**

- Предлог: Одлука за отуѓување сопствени акции

**4. Определување на ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година**

- Предлог: Одлука за определување на ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година;

**5. Одобрување на зделка со заинтересирана страна**

- Предлог: Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна



75  
ГОДИНИ

"МАКПЕТРОЛ"  
Акционерско друштво за промет  
со нафта и нафтени деривати  
Бр. 0501-844/1  
23. 02. 2022 20 год.  
СКОПЈЕ 5



МАКПЕТРОЛ



2021

ГОДИШНА СМЕТКА





1 2 3			0 4 0 5 7 6 4 3							0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)							Резервни кодекси					
Период			Контролор												

Назив на друштвото

**Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон

ул. Св. Кирил и Методиј број 4

Скопје

3146-117

Адреса за е-пошта

normativa@makpetrol.com.mk

Единствен даночен број

4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3

**БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА**  
**(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)**

на ден 31.12. **2021** година

(во денари)

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	<b>АКТИВА:</b> <b>А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b> <b>(002+009+020+021+031)</b>	001		<b>5.706.198.885</b>	<b>6.517.238.064</b>
2.	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b> <b>(003+004+005+006+007+008)</b>	002		<b>8.070.093</b>	<b>5.067.286</b>
3.	Издатоци за развој	003		0	0
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		8.070.093	5.067.286
5.	Гудвил	005		0	0
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006		0	0
7.	Нематеријални средства во подготовка	007		0	0
8.	Останати нематеријални средства	008		0	0
9.	<b>II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b> <b>(010+013+014+015+016+017+018+019)</b>	009		<b>4.082.130.376</b>	<b>4.029.455.374</b>
10.	Недвижности (011+012)	010		3.196.447.313	3.145.460.449
10.a.	Земјиште	011		922.910.970	921.278.826
10.б.	Градежни објекти	012		2.273.536.343	2.224.181.623
11.	Постројки и опрема	013		321.911.502	343.833.517
12.	Транспортни средства	014		41.527.298	50.388.379
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		285.118.876	301.351.397

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
14.	Биолошки средства	016			
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017		33.793.555	22.957.179
16.	Материјални средства во подготовка	018		196.656.648	158.777.208
17.	Останати материјални средства	019		6.675.184	6.687.245
18.	<b>III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ</b>	020		<b>27.041.048</b>	<b>27.771.860</b>
19.	<b>IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)</b>	021		<b>1.588.957.368</b>	<b>2.454.943.544</b>
20.	Вложувања во подружници	022		285.239.543	285.239.543
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023		536.118.000	536.118.000
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024		0	0
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025		1.955.905	1.352.103
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026		765.643.920	1.632.233.898
24.а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027		0	0
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028		765.643.920	1.632.233.898
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029		0	0
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030		0	0
26.	<b>V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)</b>	031		<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Побарувања од поврзани друштва	032		0	0
28.	Побарувања од купувачи	033		0	0
29.	Останати долгорочни побарувања	034		0	0
30.	<b>VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА</b>	035		<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)</b>	036		<b>2.133.601.603</b>	<b>1.537.828.009</b>
32.	<b>I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)</b>	037		<b>1.032.122.095</b>	<b>830.741.667</b>
33.	Залихи на сировини и материјали	038		159.637.555	153.983.321
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		74.240	74.240
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040		44.414	44.414
36.	Залихи на готови производи	041		117.748.127	122.345.319
37.	Залихи на трговски стоки	042		754.617.759	554.294.373
38.	Залихи на биолошки средства	043		0	0

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
39.	<b>II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА</b>	044		<b>3.722.134</b>	<b>3.722.134</b>
40.	<b>III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)</b>	045		<b>835.238.769</b>	<b>457.160.286</b>
41.	Побарувања од поврзани друштва	046		13.755.198	15.709.060
42.	Побарувања од купувачи	047		310.425.652	262.386.270
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		496.684.960	112.053.493
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		6.670.650	58.745.416
45.	Побарувања од вработените	050		7.697.175	8.219.470
46.	Останати краткорочни побарувања	051		5.134	46.577
47.	<b>IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)</b>	052		<b>247</b>	<b>247</b>
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053		247	247
48.а.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054		0	0
48.б.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055		247	247
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056		0	0
50.	Побарувања по дадени заеми	057		0	0
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058		0	0
52.	<b>V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)</b>	059		<b>266.240.492</b>	<b>249.925.809</b>
52.а.	Парични средства	060		208.833.992	184.902.309
52.б.	Парични еквиваленти	061		57.406.500	65.023.500
53.	<b>VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)</b>	062		<b>229.569.215</b>	<b>153.824.509</b>
54.	<b>ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)</b>	063		<b>8.073.091.837</b>	<b>8.212.612.716</b>
55.	<b>B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА</b>	064		<b>530.784.923</b>	<b>2.525.568.347</b>
56.	<b>ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)</b>	065		<b>6.445.383.520</b>	<b>5.075.052.224</b>
57.	<b>I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА</b>	066		<b>3.483.842.000</b>	<b>3.483.842.000</b>
58.	<b>II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ</b>	067		<b>0</b>	<b>0</b>
59.	<b>III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)</b>	068		<b>348.378.000</b>	<b>348.378.000</b>
60.	<b>IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)</b>	069		<b>0</b>	<b>0</b>
61.	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА</b>	070		<b>517.472.213</b>	<b>233.606.213</b>
62.	<b>VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)</b>	071		<b>482.597.118</b>	<b>481.336.061</b>
63.	Законски резерви	072		134.219.118	116.743.061
64.	Статутарни резерви	073		348.378.000	364.593.000
65.	Останати резерви	074		0	0

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
66.	<b>VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА</b>	075		<b>935.846.893</b>	<b>875.124.797</b>
67.	<b>VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)</b>	076		<b>0</b>	<b>0</b>
68.	<b>IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА</b>	077		1.374.003.296	349.521.153
69.	<b>X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА</b>	078		0	0
70.	<b>XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО</b>	079		0	0
71.	<b>XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО</b>	080		0	0
72.	<b>Б. ОБВРСКИ (082+085+095)</b>	081		<b>1.528.463.356</b>	<b>3.037.916.101</b>
73.	<b>I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)</b>	082		<b>2.556.224</b>	<b>2.818.362</b>
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083		2.556.224	2.818.362
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084		0	0
76.	<b>II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)</b>	085		<b>0</b>	<b>120.000.000</b>
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086		0	0
78.	Обврски спрема добавувачи	087		0	0
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	088		0	0
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089		0	0
81.	Обврски по заеми и кредити	090		0	120.000.000
82.	Обврски по хартии од вредност	091		0	0
83.	Останати финансиски обврски	092		0	0
84.	Останати долгорочни обврски	093		0	0
85.	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ</b>	094		<b>0</b>	<b>0</b>
86.	<b>IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)</b>	095		<b>1.525.907.132</b>	<b>2.915.097.739</b>
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096		79.208.274	33.518.874
88.	Обврски спрема добавувачи	097		459.168.529	359.285.113
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098		346.576.238	92.836.771
90.	Обврски по основ на даноци и придонеси на плата и надомести на плата	099		31.182.898	30.153.214
91.	Обврски кон вработените	100		62.048.511	59.991.031
92.	Тековни даночни обврски	101		280.129.067	174.835.500
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102		0	0
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103		0	0
95.	Обврски по заеми и кредити	104		95.913.669	1.982.877.643

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
96.	Обврски по хартии од вредност	105		167.307.404	178.576.796
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106		4.295.138	3.017.038
98.	Останати финансиски обврски	107		0	0
99.	Останати краткорочни обврски	108		77.404	5.759
100.	<b>V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)</b>	109		<b>99.244.961</b>	<b>99.644.391</b>
101.	<b>VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА</b>	110		<b>0</b>	<b>0</b>
102.	<b>ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)</b>	111		<b>8.073.091.837</b>	<b>8.212.612.716</b>
103.	<b>V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА–ПАСИВА</b>	112		<b>530.784.923</b>	<b>2.525.568.347</b>


Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме

Бојан Лекиќ

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија

0100861

Потпис



Во,

Скопје

Во

Скопје

На д

15.03 2022

На ден

15.03 2022

Одобрил:

Саша Лекиќ

Потпис




[ ] [ ] [ ] [ ]			[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]							[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]					
Период			Контролор												
[ ] [ ] [ ]	[ 0 ] [ 4 ] [ 0 ] [ 5 ] [ 7 ] [ 6 ] [ 4 ] [ 3 ]	[ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ]													
1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26													
Вид работа	Идентификационен број (ЕМБС)	Резервни кодекси													

Назив на друштвото **Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Адреса за е-пошта **normativa@makpetrol.com.mk**

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3**

**БИЛАНС НА УСПЕХ**  
**(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)**  
за периодот од 01.01. до 31.12. 2021 година

(во денари)

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	<b>I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)</b>	201		<b>22.337.366.234</b>	<b>16.652.453.171</b>
2.	Приходи од продажба	202		21.331.561.381	16.562.715.075
3.	Останати приходи	203		1.005.804.853	89.738.096
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	XXX	XXX	XXX	XXX
4.a.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	204		122.389.733	13.624.229
4.б.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на крајот на годината	205		117.792.541	122.389.733
5.	Капитализирано сопствено производство и услуги	206		0	0
6.	<b>II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)</b>	207		<b>20.914.731.874</b>	<b>16.427.273.908</b>
7.	Трошоци за сировини и други материјали	208		167.214.115	238.272.969
8.	Набавна вредност на продадени стоки	209		18.409.085.533	14.045.389.985
9.	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210		0	0
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211		621.270.828	579.595.494
11.	Останати трошоци од работењето	212		154.819.266	131.661.389
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		1.252.823.132	1.128.859.613
12.a.	Плати и надоместоци на плати (нето)	214		755.308.312	735.772.894

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		62.924.891	61.456.931
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		285.744.084	282.640.751
12.г.	Останати трошоци за вработените	217		148.845.845	48.989.037
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		248.674.099	243.711.687
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219		0	0
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220		9.131.264	10.538.785
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221		2.556.224	2.818.362
17.	Останати расходи од работењето	222		49.157.413	46.425.624
18.	<b>III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)</b>	223		<b>140.948.670</b>	<b>104.184.731</b>
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224		95.633.597	61.950.403
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225		95.574.129	61.843.882
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226		59.468	106.521
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227		0	0
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228		0	0
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229		39.600.000	36.300.000
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230		3.430.721	4.072.547
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231		2.084.451	1.643.127
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232		0	0
24.	Останати финансиски приходи	233		199.901	218.654
25.	<b>IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)</b>	234		<b>32.734.227</b>	<b>57.076.650</b>
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235		13.267	6.463
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236		13.267	6.463
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237		0	0
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238		0	0
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239		30.329.221	55.565.512
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240		2.391.739	1.504.675



Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
29.	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	241		0	0
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242		0	0
31.	Останати финансиски расходи	243		0	0
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244		0	0
33.	Удел во загубата на придружените друштва	245		0	0
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244) - (204-205+207+234+245)	246		1.526.251.611	381.052.848
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) - (201+223+244)	247		0	0
36.	Нето добивка од прекинати работења	248		0	0
37.	Нето загуба од прекинати работења	249		0	0
38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		1.526.251.611	381.052.848
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		0	0
40.	Данок на добивка	252		152.248.315	31.531.695
41.	Одложени даночни приходи	253		0	0
42.	Одложени даночни расходи	254		0	0
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		1.374.003.296	349.521.153
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		0	0
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		1.870	1.854
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
47.	ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259		1.374.003.296	349.521.153
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260		1.374.003.296	349.521.153
47.б.	Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	261		0	0
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262		0	0
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263		0	0
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264		13.585	3.436
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265		13.585	3.436
48.б.	Вкупно разводнета заработувачка по акција	266		0	0
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинато работење	267		0	0
48.г.	Разводнета заработувачка по акција од прекинато работење	268		0	0

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОФАТНА ДОБИВКА

за периодот од 01.01. до 31.12. 2021 година

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	Добивка за годината	269		<b>1.374.003.296</b>	<b>349.521.153</b>
2.	Загуба за годината	270		0	0
3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) -(274+276+278+280+282+284)	271		<b>283.866.000</b>	<b>42.966.000</b>
4.	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - 273+275+277+279+281+283)	272		0	0
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	273		0	0
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	274		0	0
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	275		283.866.000	42.966.000
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	276		0	0
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277		0	0
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278		0	0
11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279		0	0
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280		0	0
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281		0	0
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282		0	0
15.	Удел во останата сеопфатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	283		0	0
16.	Удел во останата сеопфатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	284		0	0
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285		0	0
18.	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286		283.866.000	42.966.000
19.	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	287		0	0
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288		1.657.869.296	392.487.153
20.а.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289		1.657.869.296	392.487.153
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290		0	0
21.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270-286) или (287-269)	291		0	0
21.а.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292		0	0
21.б.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293		0	0



Образец „ДЕ“

[ ] [ ] [ ]			[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]								[ ] [ ] [ ]				
			Период								Контролор				
[ ] [ ] [ ]	[ 0 ] [ 4 ] [ 0 ] [ 5 ] [ 7 ] [ 6 ] [ 4 ] [ 3 ]	[ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ]													
1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26													
Вид работа	Идентификационен број (ЕМБС)	Резервни кодекси													

Назив на субјектот **Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Адреса за е-пошта **normativa@makpetrol.com.mk**

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3**

**ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ**

за државна евиденција за субјектите кои  
не применуваат посебни сметковни планови  
(големи, средни, мали и микро субјекти)

за **2021** година

(во денари)

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		<b>А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>			
1.	000	Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	601	0	0
1.1		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект	602	0	0
1.2		Трошоци за материјали и услуги <sup>1</sup> користени или потрошени при развојот на интерен проект	603	0	0
2.		Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	604	0	0
3.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	605	226.530	97.828
4.		Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	606	0	0
5.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 004 од БС)	607	0	0
6.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	608	0	0

1. Трошоци за материјали и услуги се трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за развојот на интерен проект.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		<b>Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>			
7.	010д	Земјишта	609	922.910.970	921.278.826
8.	014д	Шуми	610	0	0
9.		Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	611	0	0
10.		Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност <sup>2)</sup> (< или = АОП 012 од БС)	612	1.862.407.946	1.843.049.803
11.		Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	613	411.128.397	381.131.820
12.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 013 од БС)	614	0	0
13.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	615	15.965.901	27.228.261
14.		Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	616	0	0
15.		Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	617	0	0
16.	015д	Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста	618	0	0
17.	015д	Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично	619	6.657.384	6.669.445
18.	015д	Драгоцени метали и камења	620	0	0
19.	015д	Антиквитети и дрги уметнички дела	621	0	0
20.	015д	Други скапоцености	622	0	0
21.	016д	Вложувања во природни богатства во подготовка	623	0	0
22.	016д	Подобрување на земјиштето	624	0	0
		<b>В. СРЕДСТВА ВО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ со состојба на крај на период</b>			
23.	032д (во земјата), 033д (во земјата), 040д (во земјата), 041д (во земјата), 044д, 045д, 046д, 114д, 125д, 126д, 160, 162, 168д	Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+ АОП 057+АОП 058 од БС)	625	1.618.245	641.198

2. Објекти од високоградба се објекти кои со својот поголем дел се наоѓаат над површината на земјата, односно одат во висина, како: административни згради, фабрички згради, хали, работилници, складишта, силоси, сушални, продавници, мотели, ресторани, одмаралишта, градежни објекти за земјоделие и сточарство, градежни објекти за рудници итн.

3. Објекти од нискоградба се објекти коишто претежно, односно со својот главен дел се наоѓаат на површината на земјата или во земјата, како: патишта, железнички пруги, мостови, тунели, брани, насипи, мелиоративни системи, каптажни градби итн.

4. Телекомуникациска опрема е уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и

<sup>5</sup> Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		<b>Г. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА со состојба на крај на период</b>			
24.	005д, 017д, 037д (во земјата), 110, 112, 114д, 116д (во земјата), 118д (закуп), 120д, 122д, 124д (во земјата), 125д, 126д	Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата <sup>7</sup> (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 од БС)	626	65.462.629	51.898.722
25.	037д, 114д, 120д, 122д, 125д, 126д	Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 од БС)	627	32.253.531	32.125.210
26	047д, 118д, 127д, 151д, 152д, 153д, 154,157д, 158д, група 19	Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва <sup>6</sup> во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата <sup>7</sup> (< или = АОП 034+ АОП 046+АОП 047+АОП 051+АОП 062 од БС)	628	0	0
27.	047д, 050, 127д, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 151д, 152д, 158д, група 19д	Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 034+ АОП 035 +АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 од БС)	629	59.240.562	71.877.308
28	005, 017, 037, 047, 05, група 11 (без сметка 119), група 12 (без сметка 129), група 13 (без сметка 139), 162д (заеми во производи и стоки), група 14 (без сметка 149), група 15 (без сметка 159), група 19	Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (вкупно)  (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+АОП 046+АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 од БС)	630	372.347.364	368.063.972

6. Нефинансиски трговски друштва се сите трговски друштва кои не припаѓаат на финансискиот сектор (банки, лизинг друштва, пензиски и инвестициски фондови, осигурителни друштва, брокерски друштва, итн.)

7. Земјата се однесува на финансиски релации со физички лица и правни лица на територијата на Република Северна Македонија.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		<b>Д. СОПСТВЕНИЧКИ КАПИТАЛ</b>			
29.	90д <sup>9</sup>	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата <sup>7</sup> ( < или =АОП 065 од БС)	631	0	0
30.	90д <sup>9</sup>	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата <sup>7</sup> (< или = АОП 065 од БС)	632	0	0
31.	90д <sup>9</sup>	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Владата на Република Северна Македонија, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (<или = АОП 065 од БС)	633	0	0
		<b>Г. ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ со состојба на крај на месец</b>			
32.	214д, 225д, 260, 262д, 266д (кредити), 280д (во земјата), 281д (во земјата), 282, 284д (во земјата), 285д (во земјата), 286д (во земјата)	Обврски по заеми и кредити од нефинансиски трговски друштва <sup>6</sup> во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата <sup>7</sup> (< или = АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+ АОП 104+ АОП 107+ од БС)	634	0	0

8 Позициите од Поглавјето Д. Сопственички капитал ги пополнуваат следните форми на трговски друштва: јавно трговско друштво, командитно друштво и друштво со ограничена одговорност

9 Нето вредност на основна главнина = запишана уплатена основна главнина минус запишана, а неуплатена основна главнина минус сопствени акции и удели т.е. 90д = (900д - 901д - 902д)

10. Непрофитни организации се: стопанска интересна заедница, здруженија и фондации, други облици на здружување, политички партии, верски заедници, религиозни групи, Црвен крст на Република Северна Македонија, странски и меѓународни организации, хуманитарни организации и здруженија, синдикати и други правни лица основани со посебни прописи од кои произлегува дека се непрофитни организации.



Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		<b>Е. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ со состојба на крај на период</b>			
33	210д, 212, 214д, 216д (во земјата), 218д (закуп), 220д, 222д, 224д, 225д, 229д, 253д	Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштваб во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата7 (< или = АОП 096+АОП 097+АОП 098+АОП 108+ од БС)	635	390.429.621	89.456.581
34	214д, 220д, 222д, 224д, 225д, 229д, 253д	Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 096+АОП 097+АОП 098+ АОП 108+ од БС)	636	0	0
35.	218д, 254д, 255д, 259д, 269д, 288д, 29д	Останати обврски кон нефинансиски трговски друштваб во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата7 (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 096+АОП 106+АОП 107+ АОП 108+АОП 109 од БС)	637	75089	4469
36.	група 23, 259д, 269д, 288д, 289, 29д	Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+АОП 099+АОП 101+АОП 107+ АОП 108+АОП 109 од БС)	638	314938766	205253361
37.	група 21, група 22, група 23, група 24, група 25 (без 256), 269, 288, 289, група 29	Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+АОП 096+АОП 097+АОП 098+АОП 099+АОП 100+АОП 101+АОП 107+ АОП 108+АОП 109 од БС)	639	1.200.562.459	693.647.800

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		<b>Ж. ПРИХОДИ</b>			
		<b>I. Приходи од продажба</b>			
38.		Приходи од продажба на стокии услуги (аоп 641 + аоп 642 ) ( < или = АОП 202 од БУ)	640	<b>21.222.128.498</b>	<b>16.455.317.699</b>
39.	73д и 74д	Приходи од продажба на стоки ( < или = АОП 202 од БУ)	641	21.188.796.219	16.421.871.870
40.	73д и 74д	Приходи од продажба на услуги ( < или = АОП 202 од БУ)	642	33.332.279	33.445.829
41.	730, 740 и 741	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар ( < или = АОП 202 од БУ)	643	20.501.111.395	16.141.621.973
42.	731 и 742	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар ( < или = АОП 202 од БУ)	644	710.595.400	306.604.781
43.	731д и 742д	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во земјите членки на ЕУ <sup>10</sup> ( < или = АОП 202 од БУ)	645	505.386.587	290.430.807
44.	745д	Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба ( < или = АОП 206 од БУ)	646	0	0
45.	747	Приходи од наемнина ( < или = АОП 202 од БУ)	647	50.281.964	49.058.691
46.	747д	Приходи од наемнина на земјиште ( < или = АОП 202 од БУ)	648	0	0
47.	748	Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) ( < или = АОП 202 од БУ)	649	0	0
		<b>II. Останати приходи</b>			
48.	760	Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства ( < или = АОП 203 од БУ)	650	6.482	1.092.021
49.	761	Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ)	651	0	0
50.	762	Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност ( < или = АОП 203 од БУ)	652	864.926.149	0

11 Држави членки на Европската унија: Белгија, Германија, Италија, Луксембург, Франција, Холандија, Данска, Ирска, Велика Британија, Грција, Португалија, Шпанија, Австрија, Финска, Шведска, Кипар, Естонија, Унгарија, Чешка, Летонија, Литванија, Латвија, Малта, Полска, Словачка, Словенија, Бугарија, Романија, Хрватска.

Реден број	Група на сметки, сметка д = дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
51.	763	Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	653	0	0
52.	764	Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	654	78.206.556	36.220.792
53.	765	Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	655	8.380.097	1.660.305
54.	766	Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	656	0	0
55.	767	Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	657	0	0
56.	767д	Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	658	0	0
57.	767д	Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	659	0	0
58.	768	Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	660	0	0
59.	769	Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	661	54.285.569	50.764.978
60.	769д	Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	662	0	0
61.	769д	Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	663	10.666.456	12.758.545
62.	769д	Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	664	0	0
63.	769д	Приходи од оперативен наем-лизинг (< или = АОП 203 од БУ)	665	0	0
		<b>III. Финансиски приходи</b>			
64.	773д и 776д	Приходи од дивиденди	666	135.174.129	98.143.882
		<b>З. РАСХОДИ</b>			
65.	700	Расходи на продадени производи и услуги	667	7.648.997	9.632.012
		<b>I. Трошоци за сировини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар</b>			
66.	400д	Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	668	44.160.434	109.991.721
67.	400д	Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	669	9.772.818	6.627.530
68.	400д	Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	670	3.051.805	2.919.981

Реден број	Група на сметки, сметка д = дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
69.	400д	Канцелариски материјали ( < или = АОП 208 од БУ)	671	8.520.614	7.283.922
70.	400д	Трошоци за амбалажа ( < или = АОП 208 од БУ)	672	0	0
71.	400д	Униформи-заштитна облека и обувки ( < или = АОП 208 од БУ)	673	17.331.800	19.131.638
72.	400д	Материјал за чистење и одржување ( < или = АОП 208 од БУ)	674	6.760.509	8.872.199
73.	400д	Вода ( < или = АОП 208 од БУ)	675	9.079.580	8.638.823
74.	402д и 403д	Потрошена електрична енергија ( < или = АОП 208 од БУ)	676	68.574.065	73.662.831
75.	402д и 403д	Потрошени енергетски горива ( < или = АОП 208 од БУ)	677	4.534.929	7.470.227
76.	404	Потрошени резервни делови и материјали за одржување ( < или = АОП 208 од БУ)	678	1.455.877	991.859
77.	407	Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) ( < или = АОП 208 од БУ)	679	0	0
		<b>II. Трошоци за услуги</b>			
78.	410д	Транспортни услуги во земјата ( < или = АОП 211 од БУ)	680	300.344.357	267.603.454
79.	410д	Транспортни услуги во странство ( < или = АОП 211 од БУ)	681	0	0
80.	411д	ПТТ услуги во земјата ( < или = АОП 211 од БУ)	682	25.640.803	25.458.132
81.	411д	ПТТ услуги во странство ( < или = АОП 211 од БУ)	683	0	0
82.	412д	Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) ( < или = АОП 211 од БУ)	684	0	0
		<b>III. Останати трошоци за вработените</b>			
83.	412д	Производствени и занаетчиски услуги ( < или = АОП 211 од БУ)	685	0	0
84.	414д	Наемнини за деловни простории во земјата ( < или = АОП 211 од БУ)	686	455.157	455.476
85.	414д	Наемнини за опрема ( < или = АОП 211 од БУ)	687	28.793.936	29.098.458
86.	414д	Наемнина за земјиште ( < или = АОП 211 од БУ)	688	0	0
87.	416д	Трошоци за истражување ( < или = АОП 211 од БУ)	689	0	0
88.	416д	Трошоци за развој ( < или = АОП 211 од БУ)	690	0	0

12 Износите за позициите од поглавјата III. Останати трошоци за вработените и IV. Останати трошоци од работењето се прикажуваат со платениот персонален данок на доход.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
89.	420д, 421д	Вкалкулирани надомести за време на боледување	691	15.503.657	10.915.612
90.	422д	Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	692	2.609.954	3.040.836
91.	422д	Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	693	0	0
92.	422д	Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	694	0	0
93.	422д	Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	695	63.301.266	28.996.384
94.	422д	Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	696	5.735.593	2.908.226
95.	449д	Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ)	697	0	0
		<b>IV. Останати трошоци од работењето *</b>			
96.	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	698	6.329.360	5.825.867
97.	440д	Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	699	4.428.465	4.010.558
98.	441	Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	700	4.385.569	5.433.466
99.	441д	Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	701	0	0
100.	441д	Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)	702	0	0
101.	441д	Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	703	0	0
102.	441д	Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	704	0	0
103.	441д	Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	705	85.000	109.331
104.	441д	Надоместоци на ангажирана работна сила преку Агенциите за привремени вработувања (< или = АОП 217 од БУ)	706	0	0
105.	442	Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	707	533.328	533.328

\* Износите во позициите од поглавјето III. Надоместоци на трошоците на вработените и IV. Останати трошоци од работењето се прикажуваат со платениот персонален данок на доход.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
106.	443	Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	708	19.235.371	13.094.105
107.	444	Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	709	6.170.115	5.852.065
108.	445д	Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	710	44.476.281	45.505.218
109.	446	Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	711	52.856.314	36.831.812
110.	447д	Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	712	6.329.729	6.323.581
111.	447д	Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	713	1.255.205	1.858.036
112.	447д	Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	714	3.964.292	3.674.055
113.	441д	Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	715	1.416.000	687.351
114.	441д	Надомести на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	716	828.770	1.001.406
115.	449	Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	717	14.607.164	11.389.584
		<b>V. Останати расходи</b>			
116.	468	Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	718	175.162	510.086
117.	468д	Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	719	3.982	0
		<b>VI. Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања</b>			
118.	476	Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ)	720	0	0
		<b>VII. Дивиденди и други надоместоци на вложувачите и реинвестирана добивка</b>			
119.		Исплатени дивиденди	721	201.031.500	201.510.100
		<b>S. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ</b>			
120.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	722	1.894	1.854
121.		Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	723	285	287
122.		Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	724	160	162

Во Скопје  
 На ден 15.03 2022

Лице одговорно за составување на  
 образецот:  
 Бојан Лекиќ

Овластен застапник на  
 друштвото:  
 Саша Лекиќ

Дата на приемот во ЦРМ

Контролата ја извршиле:



[ ][ ][ ]			[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]								[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]								[ ][ ][ ][ ][ ][ ]	
1 2 3			4 5 6 7 8 9 10 11								12 13 14 15 16 17 18 19 20								21 22 23 24 25 26	
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси									

Назив на субјектот **Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Адреса на е-пошта **normativa@makpetrol.com.mk**

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3**

## СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од 01.01. до 31.12. 2021 година

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) <sup>3</sup>
Ред. број	Класа <sup>1</sup>	Назив <sup>2</sup>	
1.	33.19	Поправка на останата опрема	1.176.298
2.	35.11	Производство на електрична енергија	127.881
3.	35.23	Трговија на гас преку дистрибутивни системи	1.222.358.146
4.	43.21	Електроинсталатерски работи	213.135
5.	45.11	Трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија	34.816.244
6.	45.20	Одржување и поправка на моторни возила	5.645.559
7.	45.31	Трговија на големо со делови и прибор за моторни возила	16.301.650
8.	45.32	Трговија на мало со делови и прибор за моторни возила	91.650.704
9.	45.40	Трговија со мотоцикли, и делови и прибор за мотоцикли, одржување и поправка на мотоцикли	44.057.202
10.	46.41	Трговија на големо со текстил	794.032
11.	46.45	Трговија на големо со парфимериски и козметички препарати	2.868.362
12.	46.49	Трговија на големо со друга стока за домаќинство	2.554.054
13.	46.51	Трговија на големо со компјутери, компјутерска периферна опрема и софтвер	261.900.399
14.	46.61	Трговија на големо со земјоделски машини, прибор и опрема	467.214
15.	46.69	Трговија на големо со други машини и опрема	2.576.336
16.	46.71	Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи	1.376.391.654
17.	46.75	Трговија на големо со хемиски производи	1.576.741
18.	47.21	Трговија на мало со овошје и зеленчук во специјализирани продавници	10.427.120
19.	47.22	Трговија на мало со месо и производи од месо во специјализирани продавници	9.883.106
20.	47.23	Трговија на мало со риби, лушпари и мекотели во специјализирани продавници	56.619



НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) <sup>3</sup>
Ред. број	Класа <sup>1</sup>	Назив <sup>2</sup>	
21.	47.24	Трговија на мало со леб, пецива, колачи и слатки во специјализирани продавници	33.834.820
22.	47.25	Трговија на мало со пијалоци во специјализирани продавници	224.739.525
23.	47.26	Трговија на мало со производи од тутун во специјализирани продавници	1.044.115.381
24.	47.29	Друга трговија на мало со храна во специјализирани продавници	297.934.258
25.	47.30	Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници	16.539.758.306
26.	47.51	Трговија на мало со текстил во специјализирани продавници	112.047
27.	47.52	Трговија на мало со метална стока, бои и стакло во специјализирани продавници	32.690.296
28.	47.54	Трговија на мало со електрични апарати за домаќинствата во специјализирани продавници	596.668
29.	47.59	Трговија на мало со мебел, опрема за осветлување и др. предмети за домаќинство во специјализирани продавници	46.714.007
30.	47.62	Трговија на мало со весници и канцелариски прибор во специјализирани продавници	7.561.058
31.	47.71	Трговија на мало со облека во специјализирани продавници	498.673
32.	47.72	Трговија на мало со обувки и предмети од кожа во специјализирани продавници	284.652
33.	47.75	Трговија на мало со козметички и тоалетни препарати во специјализирани продавници	43.388.323
34.	47.78	Друга трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници	170.517.439
35.	52.29	Останати придружни дејности во превозот	11.928.906
36.	55.10	Хотели и слични објекти за сместување	13.973.047
37.	62.09	Останати услуги во врска со информатичката технологија и компјутерите	1.844.841
38.	64.99	Други финансиско - услужни дејности, освен осигурување и пензиски фондови, неспомнати на друго место	864.926.149
39.	68.10	Купување и продажба на сопствен недвижен имот	935.217
40.	68.20	Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	51.512.541
41.	71.20	Техничко испитување и анализа	2.282.953
42.	95.11	Поправка на компјутери и периферна (дополнителна компјутерска) опрема	2.323.341
ВКУПНО ПРИХОДИ (збир од АОП 201 + 223 + 244 од Билансот на успех)			22.478.314.904

1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

2) Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

4 7 3 0

Трговија на мало со моторни горива и мазива со специјализирани продавници

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД \_\_\_\_\_ Трговија на мало со моторни горива и мазива во спец. продавници \_\_\_\_\_ ДЕЈНОСТ-

4 7 3 0

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме

Бојан Лекиќ

Потпис

Одобрил:

Саша Лекиќ

Во \_\_\_\_\_ Скопје

М.П. \*

На ден \_\_\_\_\_ 15.03 \_\_\_\_\_ 2022

Потпис



75  
ГОДИНИ



МАКПЕТРОЛ



2021

ГОДИШНА СМЕТКА  
ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

Назив на друштвото	<b>Макпетрол А.Д. Скопје</b>
Адреса	ул. Св. Кирил и Методиј број 4
Седиште	Скопје
Телефон	3146-117
Единствен даночен број	<b>4030954258093</b>

**ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ**за **2021** година

## 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Назив на друштвото	<b>Макпетрол А.Д. Скопје</b>		
Форма на трговско друштво	Акционерско друштво		
Број на регистарска влошка во Трговскиот регистар	30120110044629		
Седиште	ул. Св. Кирил и Методиј број 4	Скопје	
Промени во регистарската влошка во Трговскиот регистар до периодот на известување			
Позначајни дејности кои ги извршува	Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници		
	Трговија на големо со моторни горива и мазива		
Идентификација на поврзани субјекти (назив и процентуално учество)	МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС ДООЕЛ		
	ТЕЛМА ДООЕЛ		
	ПЕТРОЛМАК А.Д.		
	МАКПЕТРОЛ ДОО		
Број на вработени према степен на образование	Основно	Средно	Високо
	63	1351	476
Сопственичка структура	Правни лица - 39,94% Физички лица - 60,06%		
Други релевантни информации за друштвото			

## 2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

Изјава за усогласеност (врз основа на кои стандарди е подготвена годишната сметка)	Меѓународни стандарди за финансиско известување и Меѓународни сметководствени стандарди/, објавени во Правилникот за водење сметководство
Информација дали годишната сметка е поединечна или консолидирана	Поединечна
Валута на презентација	МКД

### 3 . СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

#### Општи правила за водење сметководство

Друштвото има обврска уредно да води сметководство, трговски книги и годишни сметки на начин определен со закони , прописи за сметководство и даночни прописи.

Друштвото, во согласност со принципите на правилно водено сметководство, води трговски книги на начин што ги прави видливи сите преземени трговски правни работи, состојбата на средствата, обврските , главнината , приходите и расходите.

Трговските книги се водат по системот на двојно книговодство ( дневник, главна книга и аналитички евиденции).

Трговските книги по системот на двојно книговодство се водат со примена на единствени сметки пропишани со сметковен план.

Трговските книги се водат на македонски јазик , со арапски цифри и со вредности изразени во денари. Ако се користат кратенки, кодови, знаци или симболи, мора јасно да се објасни нивното значење.

Сите податоци регистрирани во трговските книги мора да бидат целосни и комплетирани, навремено ажурирани и да бидат презентирани хронолошки, односно точно да го одразуваат временскиот редослед на нивното настанување.

Сметководствено финансиската евиденција во Друштвото ја води Дирекцијата за финансии и тоа трговските книги ги води врз основи на оформени и веродостојни сметководствени документи за кои одговара доносителот на документите.

Друштвото известува согласно со Меѓународните стандарди за финансиско известување, утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење сметководство ( Службен весник на РМ , бр. 159/09, 164/10 и 107/11 ), кои ги содржат:

- Меѓународните сметководствени стандарди - МСС ,
- Меѓународните стандарди за финансиско известување - МСФИ,
- Толкувањата на Постојниот комитет за толкување - ПКТ и
- Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување - КТМФИ

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи.

### 3.1 Известување по сегменти

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

### 3.2 Странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари ("Денари") по средниот курс на Народната Банка на Република Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување.

### 3.3 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност или по претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и резервирањето поради оштетување. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2003 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Цената на чинење на недвижностите, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во извештајот за сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

Не се пресметува амортизација на земјиштето и инвестициите во тек. Амортизацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува пропорционално, по стапки дадени во номенклатурата на средства за амортизација објавени во Уредбата за начинот на пресметка на амортизацијата во Сл. весник 64/2002 со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти- 40 години  
 Погонска опрема-10 години  
 Останата опрема и моторни возила- 4-5 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентируваниот износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентируваниот износ. Разликите се вклучени во извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

### **3.4 Нематеријални средства**

#### **Компјутерски софтвер**

Трошоците поврзани со развојот или одржувањето на компјутерски софтверски програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување. Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи, контролирани од страна на Друштвото и кои најверојатно ќе создадат економски користи што ќе ги надминат трошоците после една година, се признаваат како нематеријални средства. Трошоците за развој на компјутерски софтвер кои се признаваат како средства се амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

#### **Останати нематеријални средства**

Трошоците за стекнување права и лиценци се капитализирани и амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

### **3.5 Оштетување на нефинансиските средства**

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентируваниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентируваниот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина.

### **3.6 Финансиски средства**

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на нивното првично признавање.



### **Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби**

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

### **Кредити и побарувања**

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на известување. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на известување се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања, дадени позајмици како и парични средства и еквиваленти.

### **Финансиски средства расположливи за продажба**

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се било креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

### **Почетно признавање на финансиските средства**

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството.

Сите финансиски средства различни од средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка.

### **Непризнавање на финансиските средства**

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

### **Последователно мерење на финансиски средства**

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во Извештајот за сеопфатната добивка како останати нето добивки / загуби. Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во капиталот.



Кога вложувањата класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во Извештајот за сеопфатната добивка како добивка или загуба од вложувања.

Каматите на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба се пресметани со употреба на методата на ефективна камата и се признаени во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи. Дивидендите на вложувањата во инструменти на капиталот расположливи за продажба се признаени во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи и кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденди.

Објективните вредности на котираните вложувања се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотираните хартии од вредност), Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка.

### **Признавање на оштетувањето на финансиските средства**

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Кај вложувањата расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено.

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиска состојба, се отстранува од капиталот и се признава во Извештајот за сеопфатната добивка. Загубите поради оштетување признаени во Извештајот за сеопфатната добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се надоместуваат преку Извештајот за сеопфатната добивка.

### **3.7 Залихи**

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

### **3.8 Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања**

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на побарувања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или

неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентирианиот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат.

Евидентирианиот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот извештај за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во извештајот за сеопфатната добивка.

### **3.9 Парични средства и еквиваленти**

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

### **3.10 Капитал, резерви и акумулирани добивки**

#### **(а) Акционерски капитал**

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

#### **(б) Трошоци поврзани со емисија на акции**

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани во капиталот како намалување, нето од данокот, на приливите.

#### **(в) Сопствени акции**

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

#### **(г) Резерви**

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони, задолжителни и резерви за сопствени акции се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на материјалните средства и финансиските средства расположливи за продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото.

#### **(д) Акумулирани добивки**

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

### **3.11 Обврски спрема добавувачи**

Обврските спрема добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

### 3.12 Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трансакциони трошоци. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има неусловено право за подмирување на обврската за не помалку од 12 месеци од датумот на известување.

### 3.13 Тековен и одложен данок од добивка

Согласно промените во законската регулатива за данок од добивка кои се применуваат од 1 јануари 2015 година со утврдување на добивката за деловната 2014 година, данокот од добивка по стапка од 10%, се плаќа на добивката која се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди, корегирани за непризнаени расходи за даночни цели и за даночниот кредит. Нераспределената добивка не се оданочува.

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот данок од добивка се терети или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го теретат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

### 3.14 Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на двомесечна просечна плата. Друштвото врши резервирање за пресметани посебени минималени износи за пензионирање на вработените.

### 3.15 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во билансот на состојба.

### **3.16 Резервирања**

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

### **3.17 Признавање на приходите и расходите**

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Друштвото, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.

#### **Приходи од продажба**

Продажба на големо

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

#### **Продажба на мало**

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на продажба на корисникот. Приходите од продажба на мало вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

#### **Приходи од обезбедување на услуги**

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

#### **Приходи од камата**

Приходот од каматата се евидентира пропорционално на времето што го рефлектира ефективниот принос на средствата.

#### **Приходи од дивиденди**

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

### **Расходи од деловното работење**

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

### **3.18 Распределба на дивиденди**

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

### **3.19 Превземени и неизвесни обврски**

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

### **3.20 Трансакции со поврзани субјекти**

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

### **3.21 Настани по периодот на известување**

Настаните по завршетокот на годината кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

## **4. Користени проценки**

### **Значајни сметководствени проценки**

При примената на сметководствените политики на Друштвото, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

### **Несигурност во проценките**

#### **Оштетување кај нефинансиски средства**

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ.

При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

### **Оштетување кај финансиски средства**

#### **Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања**

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

#### **Употребен век на средствата што се амортизираат**

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Фактички резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

### **Залихи**

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При проценката на нето реализационата вредност ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени оценките.

### **Објективна вредност на финансиски средства**

Доколку пазарот на финансиски инструмент не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за проценка. Во примената на техниките за проценка, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

## **5. Промена на сметководствени политики и корекција на грешки**

Сметководствените политики се применуваат од период до период на конзистентна основа. Сметководствената политика се менува доколку тоа е условено со измена или донесување на МСФИ.

По исклучок, промена на сметководствените политики може да се направи доброволно, ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на



случувањата и позициите во финансиските извештаи. За промените во сметководствените политики одлучува Друштвото.

При ретроспективна промена во сметководствената политика, ентитетот ја применува новата сметководствена политика на компаративните информации за претходните периоди до најраниот датум кога е тоа изводливо, исто како новата сметководствена политика да била применета отсекогаш. Кога е непрактично да се одредат ефектите на поединечните периоди на промена во сметководствената политика на компаративните информации за еден или повеќе презентирани периоди, Друштвото ја применува новата сметководствена политика на сметководствените вредности за средствата и обврските на почетокот на најраниот период за кој е изводлива ретроспективна примена, што пак може да биде тековниот период и ги прави соодветните корекции на почетно салдо на секоја засегната компонента на главнината за тој период.

Согласно МСФИ, колку што е тоа изводливо, Друштвото ретроспективно ја исправа материјалната грешка од претходен период во првиот финансиски извештај одобрен за објавување, откако истата била откриена, така што

а) повторно ги прикажува компаративните износи за претходниот презентирани период(и) кога грешката се појавила, или

б) доколку грешката се појавила пред да биде презентирани најраниот претходен период, повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и главнината за најраниот претходно презентирани период.

Кога е непрактично да се одредат ефектите на грешката за специфичен период врз компаративните информации за еден или повеќе претходно презентирани периоди, ентитетот повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и главнината за најраниот период за кој е изводливо ретроспективно повторно прикажување (што може да биде и тековниот период).

## **6. Управување со ризик**

### **6.1 Фактори на финансиски ризици**

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи ризик од кредитирање и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Управниот Одбор врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, ризикот од кредитирање, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

### **6.2 Ризик од кредитирање**

Друштвото нема значителна концентрација на ризик од кредитирање. Друштвото има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се врши на клиенти

со соодветна кредитна историја. Друштвото има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти.

Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и географски региони.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датата на извештајот на финансиската состојба.

### **6.3 Ризик од ликвидност**

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

### **6.4 Пазарни ризици**

#### **Ризик од курсни разлики**

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото и Доларот. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 10%. Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на странските валути за +/- 10%.

#### **Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност**

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување. Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат обратен ефект врз успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто време, Друштвото нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

### **6.5 Ризик при управување со капитал**

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за



акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот за намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

**Показател на задолженост**

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, останати резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

## 7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подготовка	ВКУПНО
<b>Набавна вредност</b>						
Салдо на 1 Јануари 2021 (тековна година)	24.298.163	0	11.266.427	60.913.659	0	96.478.249
Зголемување	67.113		161.786	5.022.793	5.256.296	10.507.988
Намалување	0		0	0	5.256.296	5.256.296
Салдо на 31 Декември 2021 (тековна година)	24.365.276	0	11.428.213	65.936.452	0	101.729.941
<b>Исправка на вредноста</b>						
Салдо на 1 Јануари 2021 (тековна година)	24.287.663	0	11.168.599	55.954.701	0	91.410.963
Амортизација	27.276		33.084	2.188.525		2.248.885
Намалување	0		0	0		0
Салдо на 31 Декември 2021 (тековна година)	24.314.939	0	11.201.683	58.143.226	0	93.659.848
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2021 (тековна година)</b>	<b>50.337</b>	<b>0</b>	<b>226.530</b>	<b>7.793.226</b>	<b>0</b>	<b>8.070.093</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2021 (тековна година)</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>97.828</b>	<b>4.958.958</b>	<b>0</b>	<b>5.067.286</b>

<b>Набавна вредност</b>						
Салдо на 1 Јануари 2020 (претходна година)	24.298.163	0	11.220.405	58.376.480		93.895.048
Зголемување			46.022	2.537.179	1.984.292	4.567.493
Намалување					1.984.292	1.984.292
Салдо на 31 Декември 2020 (претходна година)	24.298.163	0	11.266.427	60.913.659	0	96.478.249
<b>Исправка на вредноста</b>						
Салдо на 1 Јануари 2020 (претходна година)	24.266.663	0	11.131.177	53.369.021		88.766.861
Амортизација	21.000		37.422	2.585.680		2.644.102
Намалување						0
Салдо на 31 Декември 2020 (претходна година)	24.287.663	0	11.168.599	55.954.701	0	91.410.963
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2020</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>97.828</b>	<b>4.958.958</b>	<b>0</b>	<b>5.067.286</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2020 (претходна година)</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>89.228</b>	<b>5.007.459</b>	<b>0</b>	<b>5.128.187</b>

## 8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	ВКУПНО
<b>Набавна вредност</b>					
Салдо на 1 Јануари 2021 (тековна година)	921.278.826	4.616.841.799	2.758.339.292	181.734.387	8.478.194.304
Зголемување	1.632.144	159.061.506	106.826.988	385.522.626	653.043.264
Намалување		41.707.073	48.199.360	336.806.810	426.713.243
Салдо на 31 Декември 2021 (тековна година)	922.910.970	4.734.196.232	2.816.966.920	230.450.203	8.704.524.325
<b>Исправка на вредноста</b>					
Салдо на 1 Јануари 2021 (тековна година)	0	2.392.660.176	2.056.078.754	0	4.448.738.930
Амортизација		108.312.228	153.602.181		261.914.409
Намалување		40.312.515	47.946.875		88.259.390
Салдо на 31 Декември 2021 (тековна година)	0	2.460.659.889	2.161.734.060	0	4.622.393.949
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2021 (тековна година)</b>	<b>922.910.970</b>	<b>2.273.536.343</b>	<b>655.232.860</b>	<b>230.450.203</b>	<b>4.082.130.376</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2021 (тековна година)</b>	<b>921.278.826</b>	<b>2.224.181.623</b>	<b>702.260.538</b>	<b>181.734.387</b>	<b>4.029.455.374</b>

<b>Набавна вредност</b>					
Салдо на 1 Јануари 2020 (претходна година)	920.413.458	4.467.924.013	2.613.316.436	243.691.236	8.245.345.143
Зголемување	1.770.610	152.894.940	197.753.396	400.242.461	752.661.407
Намалување	905.242	3.977.154	52.730.540	462.199.310	519.812.246
Салдо на 31 Декември 2020 (претходна година)	921.278.826	4.616.841.799	2.758.339.292	181.734.387	8.478.194.304
<b>Исправка на вредноста</b>					
Салдо на 1 Јануари 2020 (претходна година)	0	2.291.713.448	1.969.840.699	0	4.261.554.147
Амортизација		104.923.882	135.588.028		240.511.910
Намалување		3.977.154	49.349.973		53.327.127
Салдо на 31 Декември 2020 (претходна година)	0	2.392.660.176	2.056.078.754	0	4.448.738.930
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2020 (претходна година)</b>	<b>921.278.826</b>	<b>2.224.181.623</b>	<b>702.260.538</b>	<b>181.734.387</b>	<b>4.029.455.374</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2020 (претходна година)</b>	<b>920.413.458</b>	<b>2.176.210.565</b>	<b>643.475.737</b>	<b>243.691.236</b>	<b>3.983.790.996</b>

## 9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

<b>2021</b>	Недовршени земјоделски производи	Основно стадо	Обратно стадо	Повеќегодишни насади	Средства во подготовка	<b>ВКУПНО</b>
Состојба на 1 Јануари 2021 (тековна година)	0	0	0	0	0	0
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства						0
Состојба на 31 Декември 2021 (тековна година)						0
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
<b>Вкупно биолошки средства</b>						<b>0</b>
<b>2020</b>						
Состојба на 1 Јануари 2020 (претходна година)						0
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства						0
Состојба на 31 Декември 2020 (претходна година)						0
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
<b>Вкупно биолошки средства</b>						<b>0</b>

## 10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Вложување во конвертибилни обврзници		
Вкупно:		

Број на конвертибилни обврзници:

Права кои ги носат конвертибилните обврзници:

--

## 11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	323.814.778	309.987.955
Побарувања од купувачи во странство	45.738.926	10.662.756
Застарени, сомнителни и спорни побарувања	653.443.286	671.032.457
Ведносно усогласување на побарувања	712.571.338	729.296.898
Вкупно:	310.425.652	262.386.270

## 12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	206.928.618	181.086.803
Парични средства во денарска благајна	806.404	908.996
Девизна сметка	1.052.202	2.820.415
Девизна благајна	46.768	86.095
Вкупно:	208.833.992	184.902.309

## 13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции	Во сопственост на	01.01.2021	%	Состојба		31.12.2021	%
				зголем.	намал.		
2021 (тековна година)							
Обични акции	Физички лица	2.101.521.000	60,32%		9.125.495	2.092.395.505	60,06%
	Правни лица	1.033.943.000	29,68%	9.125.495		1.043.068.495	29,94%
	Откупени сопствени акции	348.378.000	10,00%			348.378.000	10,00%
Приоритетни акции	ФПИО	0				0	
Вкупно:		3.483.842.000	100%	9.125.495	9.125.495	3.483.842.000	100%
2020 (претходна година)							
Обични акции	Физички лица	2.170.837.000	62,31%		69.316.000	2.101.521.000	60,32%
	Правни лица	994.201.000	28,54%	39.742.000		1.033.943.000	29,68%
	Откупени сопствени акции	318.804.000	9,15%	29.574.000		348.378.000	10,00%
Приоритетни акции	ФПИО					0	
Вкупно:		3.483.842.000	100%	69.316.000	69.316.000	3.483.842.000	100%

## 14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години:		Тековна година	Претходна година
Вид на обврска:	Вид на обезбедување:		
Обврски спрема поврзани друштва			
Обврски кон добавувачи			
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити			
Обврски по основ на кредити			
Обврски по основ на заеми			
Останати долгорочни обврски			
Вкупно:		0	0

## 15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	7.785.855	284.310.503
Добавувачи во странство	124.390.686	73.660.277
Добавувачи за нефактурирани стоки	37.620	1.516.394
Вкупно:	132.214.161	359.487.174

## 16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		
Краткорочни кредити во земјата	95.913.669	1.982.877.643
Краткорочни кредити во странство		
Вкупно:	95.913.669	1.982.877.643

## 17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	20.512.809.514	16.152.589.263
Приходи од продажба во странство	710.595.400	306.604.781
Вкупно:	21.223.404.914	16.459.194.044

## 18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини	108.156.467	103.521.031
Приходи од наплатени отпишани побарувања	8.380.097	1.660.305
Приходи од државни поддршки		
Вкупно:	116.536.564	105.181.336

## 19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	300.344.357	267.603.454
Трошоци за саеми		0
Наемнина	29.249.093	29.553.934
Дневници за службени патувања и патни трошоци	6.329.360	5.825.867
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи	3.680.025	5.444.176
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама	95.313.425	98.865.604
Премии за осигурување	50.417.239	51.107.838
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	52.856.314	36.831.812
Трошоци за ревизија	1.546.285	1.546.146
Трошоци за останати интелектуални услуги	12.934.068	9.185.033
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	8.676.508	9.714.220
Загуби од отуѓување на нетековни средства		0
Останати расходи	421.877.942	301.532.245
Вкупно останати оперативни расходи	983.224.616	817.210.329

## 20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА


О П И С	Тековна година	Претходна година
Побарувања по основ на купопродажни односи	13.755.198	15.709.060
Обврски по основ на купопродажни односи	79.208.274	33.518.874
Приходи од продажба на готови производи	549.079	658.370
Приходи од продажба на стоки	545.055.014	490.458.587

Во, Скопје

На ден 15.03 2022

Лице одговорно за составување на извештајот:

Бојан Лекиќ



М.П.

Саша Лекиќ





# Посебни финансиски извештаи и Извештај на независниот ревизор

Макпетрол АД, Скопје

31 декември 2021 година



# Содржина

Извештај на независниот ревизор	1
Посебен извештај за финансиската состојба	3
Посебен извештај за сеопфатна добивка	4
Посебен извештај за промени во капиталот	5
Посебен извештај за паричните текови	6
Белешки кон посебните финансиски извештаи	7
Прилози	



## Извештај на независниот ревизор

До: Раководството и Акционерите на  
Макпетрол АД Скопје

**Грант Торнтон ДОО**  
Св. Кирил и Методиј 526-1/20  
1000 Скопје  
Северна Македонија  
**Т** +389 (0)2 3214 700  
**Ф** +389 (0)2 3214 710  
**Е** Contact@mk.gt.com  
Даночен број: 4030003475973

### Извештај за посебните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните посебни финансиски извештаи на Макпетрол а.д., Скопје (“Друштвото”), составени од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2021 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 37.

#### Одговорност на Раководството за посебните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие посебни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на посебни финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

#### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие посебни финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија<sup>1</sup> Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали посебните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во посебните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од процената на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во посебните финансиски извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на посебните финансиски извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото.

Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на посебните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

#### Мислење

Според нашето мислење, посебните финансиските извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото Макпетрол а.д., Скопје на ден 31 декември 2021 година, како и резултатот од неговото работење и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

<sup>1</sup> Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРП“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 79 од 2010 година




### Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Макпетрол а.д., Скопје за 2021 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот и звештај за работењето на Друштвото за 2021 година, со историските финансиски информации објавени во посебната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2021, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и во согласност со барањата на член 34 став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во Годишниот и звештај за работењето на Друштвото со состојба за 2021 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во посебната годишна сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на Макпетрол а.д., Скопје со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2021.

  
Марјан Андонов  
Управител  
Грант Торнтон ДОО, Скопје  
Скопје, 01 март 2022 година



  
Маја Атанасовска  
Овластен ревизор

# Посебен извештај за финансиската состојба

	Бел.	2021 000 мкд	На 31 декември 2020 000 мкд
<b>Средства</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Недвижности, постројки и опрема	5	4.082.130	4.029.455
Нематеријални средства	6	8.070	5.067
Вложувања во недвижности	7	27.041	27.772
Вложувања во подружници	9	285.241	285.241
Вложувања во придружени друштва	9	536.118	536.118
Финансиски средства расположливи за продажба	10	765.644	1.632.234
Финансиски побарувања	11	1.237	822
		<b>5.705.481</b>	<b>6.516.709</b>
<b>Тековни средства</b>			
Финансиски побарувања	11	719	530
Залихи	12	1.032.122	830.742
Побарување за платен данок од добивка		-	58.745
Побарувања од купувачи и останати побарувања	13	1.064.808	552.239
Парични средства и еквиваленти	14	266.240	249.926
		<b>2.363.889</b>	<b>1.692.182</b>
Нетековни средства чувани за продажба		3.722	3.722
<b>Вкупно средства</b>		<b>8.073.092</b>	<b>8.212.613</b>
<b>Капитал и обврски</b>			
<b>Капитал</b>			
Акционерски капитал	15	3.135.464	3.135.464
Резерви	15	1.000.070	714.942
Акумулирани добивки		2.309.849	1.224.646
		<b>6.445.383</b>	<b>5.075.052</b>
<b>Обврски</b>			
<b>Нетековни обврски</b>			
Позајмици со камата	16	-	120.000
		-	<b>120.000</b>
<b>Тековни обврски</b>			
Позајмици	16	95.914	1.982.878
Обврски за данок од добивка		85.850	7.645
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	17	1.445.945	1.027.038
		<b>1.627.709</b>	<b>3.017.561</b>
<b>Вкупно обврски</b>		<b>1.627.709</b>	<b>3.137.561</b>
<b>Вкупно капитал и обврски</b>		<b>8.073.092</b>	<b>8.212.613</b>

Овие посебни финансиски извештаи се одобрени од Раководството на Друштвото на ден 28 февруари 2022 година и се потпишани во негово име од:

Г-дин Андреја Јосифовски  
Претседател на Управен Одбор



Г-дин Саша Лекиќ  
Директор на Дирекција за финансии

Макпетрол АД, Скопје  
Посебни финансиски извештаи  
31 декември 2021

# Посебен извештај за сеопфатна добивка

	Бел.	Година што завршува на 31 декември	
		2021 000 мкд	2020 000 мкд
Приходи од продажба	18	21.331.561	16.562.716
Останати деловни приходи	19	1.140.978	187.881
Потрошени материјали		(167.214)	(238.273)
Набавна вредност на продадени стоки		(18.409.086)	(14.045.390)
Трошоци за користи на вработените	20	(1.255.379)	(1.131.678)
Амортизација и депрецијација	5,6,7	(248.674)	(243.712)
Останати деловни трошоци	21	(834.377)	(768.220)
Промени во залихите		(4.598)	108.765
<b>Добивка од работење</b>		<b>1.553.211</b>	<b>432.089</b>
Финансиски приходи	22	5.774	6.041
Финансиски расходи	22	(32.734)	(57.077)
Финансиски (расходи). нето		(26.960)	(51.036)
<b>Добивка пред оданочување</b>		<b>1.526.251</b>	<b>381.053</b>
Данок на добивка	23	(152.248)	(31.532)
<b>Добивка за годината</b>		<b>1.374.003</b>	<b>349.521</b>
<b>Останата сеопфатна добивка за годината:</b>			
Промена на објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба	10,15	283.866	42.966
<b>Вкупна сеопфатна добивка за годината</b>		<b>1.657.869</b>	<b>392.487</b>
Добивка расположлива за сопствениците		1.374.003	349.521
<b>Вкупна сеопфатна добивка за сопствениците</b>		<b>1.657.869</b>	<b>392.487</b>
<b>Заработувачка по акција (денари по акција)</b>			
- Основна и разводнета	24	13.585	3.436

# Посебен извештај за промени во капиталот

	Акционерски капитал					
	Регистриран капитал	Сопствени акции	Премии	Резерви	Акумулир. Добивки	Вкупно
	000 мкд	000 мкд	000 мкд	000 мкд	000 мкд	000 мкд
<b>На 01 јануари 2021 година</b>	<b>3.483.842</b>	<b>(348.378)</b>	-	<b>714.943</b>	<b>1.224.645</b>	<b>5.075.052</b>
<i>Трансакции со сопствениците</i>						
Распоред на акумулирани добивки (Бел. 15)	-	-	-	17.476	(17.476)	-
Распоред за дивиденди и награди	-	-	-	-	(287.538)	(287.538)
Распоред од акумулирани добивки (Бел. 15)	-	-	-	(16.215)	16.215	-
<i>Вкупно трансакции со сопствениците</i>	-	-	-	1.261	(288.799)	(287.538)
Добивка за годината	-	-	-	-	1.374.003	1.374.003
Останата сеопфатна добивка (Бел. 10 и 15)	-	-	-	283.866	-	283.866
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	-	-	-	283.866	1.374.003	1.657.869
<b>На 31 декември 2021 година</b>	<b>3.483.842</b>	<b>(348.378)</b>	-	<b>1.000.070</b>	<b>2.309.849</b>	<b>6.445.383</b>
<b>На 01 јануари 2020 година</b>	<b>3.483.842</b>	<b>(318.804)</b>	-	<b>719.784</b>	<b>1.156.025</b>	<b>5.040.847</b>
<i>Трансакции со сопствениците</i>						
Распоред на акумулирани добивки (Бел. 15)	-	-	-	(47.807)	47.807	-
Распоред за дивиденди и награди	-	-	-	-	(288.108)	(288.108)
Пренос од премии на ак.добивки (Бел. 15)	-	-	40.600	-	(40.600)	-
Откуп на сопствени акции	-	(29.574)	(40.600)	-	-	(70.174)
<i>Вкупно трансакции со сопствениците</i>	-	(29.574)	-	(47.807)	(280.901)	(358.282)
Добивка за годината	-	-	-	-	349.521	349.521
Останата сеопфатна добивка (Бел. 10 и 15)	-	-	-	42.966	-	42.966
<i>Вкупна сеопфатна добивка</i>	-	-	-	42.966	349.521	392.487
<b>На 31 декември 2020 година</b>	<b>3.483.842</b>	<b>(348.378)</b>	-	<b>714.943</b>	<b>1.224.645</b>	<b>5.075.052</b>

Макпетрол АД, Скопје  
Посебни финансиски извештаи  
31 декември 2021

# Посебен извештај за паричните текови

	Бел.	Година што завршува на	
		31 декември 2021 000 мкд	31 декември 2020 000 мкд
<b>Деловни активности</b>			
Приливи од купувачи		20.961.019	16.931.605
Исплати на добавувачи и вработени		(20.455.166)	(16.005.388)
		<b>505.853</b>	<b>926.217</b>
Платена камата		(30.342)	(55.572)
Платен данок од добивка		(15.298)	(107.638)
		<b>460.213</b>	<b>763.007</b>
<b>Инвестициони активности</b>			
Набавка на недвижности, постројки и опрема	5	(300.000)	(290.045)
Набавка на нематеријални средства	6	(5.252)	(2.583)
Приливи од продажба на недвижности, постројки и опрема	5	935	2.858
Приливи од продажба на вложувања во хартии од вредност	10	2.015.382	-
Приливи од финансиски позајмици, нето	11	(604)	1.143
Приливи од камати		3.690	4.398
Приливи од дивиденди	9	135.174	98.144
		<b>1.849.325</b>	<b>(186.085)</b>
<b>Финансиски активности</b>			
Платени дивиденди		(286.860)	(286.860)
Откупени сопствени акции		-	(70.174)
(Отплата) на кредити		(8.504.186)	(7.873.634)
Приливи од кредити		6.497.822	7.641.049
		<b>(2.293.224)</b>	<b>(589.619)</b>
<b>Нето промена на парични средства и еквиваленти</b>		<b>16.314</b>	<b>(12.697)</b>
Парични средства и еквиваленти на почетокот		249.926	262.623
<b>Парични средства и еквиваленти на крајот</b>	<b>14</b>	<b>266.240</b>	<b>249.926</b>



Макпетрол АД, Скопје

# Белешки кон посебните финансиски извештаи

## 1 Општи информации

Макпетрол а.д. Скопје (“Друштвото”) е Акционерско Друштво основано во Република Северна Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е: Ул. “Св. Кирил и Методиј”, бр.4. 1000 Скопје, Република Северна Македонија.

Друштвото е најголем специјализиран дистрибутер со нафтени деривати и гас во Република Северна Македонија. Деловните активности на Друштвото исто така вклучуваат и производство и продажба на биодизел, како и продажба на големо и мало на трговски стоки, како и ексклузивно застапништво и дистрибуција за неколку глобални трговски марки, како што се: Honda, Valvoline, Goodyear и Dell. Друштвото има деловни активности и на меѓународните пазари.

Друштвото поседува лиценци издадени од релевантни регулаторни тела за извршување на следниве дејности: трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, производство на горива наменети за транспорт со намешување на фосилни и биогорива, трговија со природен гас и производство на електрична енергија.

Со состојба на датумот на овој извештај Друштвото вработува 1.870 лица (2020: 1.854 лица). Од 2002, акциите на Друштвото котираат на официјалниот пазар на Берзата на Долгорочни Хартии од Вредност на Република Северна Македонија и учествуваат во формирањето на Македонскиот Берзански Индекс.

Друштвото е Матично Друштво на Групата Макпетрол а.д. Скопје и подружници. Деталите на вложувањата на Друштвото во подружниците за објавените финансиски периоди се објавени во Белешката 9.

## 2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие посебни финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

### 2.1 Основа за подготовка

Овие посебни финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (“Службен весник на РМ” бр. 28/2004 ... 215/2021) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на РМ” бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Посебните финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие посебни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Овие посебни финансиски извештаи претставуваат посебни финансиски извештаи на Матичното Друштво и не ги вклучуваат финансиските извештаи на неговите подружници. Вложувањето на Матичното Друштво во подружниците е евидентирано по нивната набавна вредност (види Бел.9).

Посебните финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2021 и 2020 година.

Макпетрол АД, Скопје  
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

**Основа за подготовка (продолжува)**

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги составува своите посебни финансиски извештаи во локална валута, односно во Македонски Денар (МКД), што претставува функционална и презентацииска валута на Друштвото. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие посебни финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено.

**2.2 Претпоставка за неограничен континуитет во деловното работење**

Овие посебни финансиски извештаи се подготвени врз основа за претпоставката за неограничен континуитет што подразбира реализација на средствата и обврските во нормалниот тек на работењето. Раководството на Друштвото направи целосна проценка на влијанието на КОВИД-19 и глобална политичка – економска и енергетска криза врз подготовката и презентацијата на овие посебни финансиски извештаи, земајќи ги во предвид следниве фактори: тековна и очекувана профитабилност, можност за продолжување со обезбедување услуги и безвреднување на средствата. Овие фактори не укажуваат на постоење на материјална несигурност што може да предизвика значителен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи како неограничен континуитет.

**2.3 Трансакции во странска валута**

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари (“Денари”) по средниот курс на Народната Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во Извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 декември 2021	31 декември 2020
1 УСД	54.3736 денари	50.2353 денари
1 ЕУР	61.6270 денари	61.694 денари
1 ЦХФ	59.4683 денари	56.8242 денари
1 ГБП	73.4267 денари	68.3136 денари
1 ЦАД	42.5571 денари	39.293 денари
1 АУД	39.5197 денари	38.4986 денари
1 ЈПУ	0.47250 денари	0.4874 денари

**2.4 Недвижности, постројки и опрема**

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна односно претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2005 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок во периодот на настанување.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога трошокот на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Извештајот за сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек.

Макпетрол АД, Скопје  
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

#### Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите, постројките и опремата се пресметува пропорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти	40 години
Погонска опрема	10 години
Останата опрема и моторни возила	4-5 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се коригираат, на секој датум на известување. Кога евидентирано износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓување се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентирано износ. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

### 2.5 Нематеријални средства

Нематеријални средства стекнати од страна на Друштвото се состојат од права и лиценци со дефиниран век на употреба. Тие се измерени според набавна вредност намалена за акумулирана амортизација. Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Овие средства се амортизираат користејќи пропорционална метода во текот на период од две до пет години.

### 2.6 Нетековни средства чувани за продажба

Нетековните средства се класифицирани како средства кои се чуваат за продажба кога нивниот евидентиран износ треба да се надомести првенствено преку продажна трансакција, а се смета дека постои голема веројатност за продажбата да се оствари. Тие се евидентирани по понискиот од евидентирано износ и објективната вредност, намалена за трошоците за продажба, доколку нивниот евидентиран износ се надомести пред се преку продажната трансакција наместо преку нивна континуирана употреба.

### 2.7 Вложувања во недвижности

Недвижностите, сопственост на Друштвото, кои се чуваат, пред се, со цел остварување приход од нивно изнајмување, наместо за употреба во редовниот тек на снабдување со стоки и услуги, за административни потреби или за нивна продажба, се признаени како вложувања во недвижности.

Овие вложувања се евидентирани според нивната набавна вредност, намалена за соодветната исправка на вредноста. Моделот на објективна вредност не е прифатен поради неможноста за нејзино веродостојно утврдување. Имено, споредливите пазарни трансакции за овие ставки на недвижности се ретки и при тоа, не постојат ниту алтернативни проценки, засновани на проекциите за дисконтирани парични текови.

Депрецијацијата на ставките на овие недвижности се пресметува пропорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба. Корисниот век на средствата кои се изнајмуваат е ист како во Белешка 2.4.

### 2.8 Оштетување на нефинансиски средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век на употреба, недвижностите за изнајмување и нетековните средства чувани за продажба, се проверуваат за постоење на можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени на услови укажуваат дека евидентирано износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентирано износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина.

Макпетрол АД, Скопје  
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

## 2.9 Вложување во подружници и придружени друштва

### Подружници

Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или превземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Вложувањето на Друштвото во подружниците е евидентирано по нивната набавна вредност.

### Придружени друштва

Придружени друштва се субјекти врз кои Друштвото има значително влијание, но не ги контролира истите. Постоенето на значително влијание се утврдува преку следното: застапеност во одборот на директори, учество во процесот на креирање политики и донесување на одлуки, материјални трансакции, меѓусебна размена на раководен персонал и обезбедување на суштински технички информации, и каде учеството во капиталот се движи помеѓу 20 и 50% од гласачките права. Вложувањата во придружените друштва се евидентирани според набавна вредност.

## 2.10 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и финансиски средства расположливи за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање.

### Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година Друштвото, средствата класифицирани во оваа категорија се незначајни.

### Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

### Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба.

Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи, финансиски побарувања и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

### Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

### Признавање и мерење на финансиски средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка.

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Макпетрол АД, Скопје  
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

#### Финансиски средства (продолжува)

Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивки / загуби во периодот кога настануваат. Приходите од дивиденди се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка.

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во останата сеопфатна добивка се вклучува како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност во периодот на кој се однесуваат. Каматите од средствата расположливи за продажба, пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во добивки/загуби како финансиски приходи. Приходи од дивиденди од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

#### Депризнавање на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

#### Оштетувањето на финансиските средства

##### а. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Како докази за оштетување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу евидентирираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентирираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки и загуби. Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од оштетување. На пример, Друштвото може да го измери оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена.

Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба се намалува преку тековните добивки или загуби.

##### б. Финансиски средства расположливи за продажба

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Друштвото ги користи критериумите наведени во потточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, акумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиската состојба, се отстранува од сеопфатната добивка и се признава како добивка или загуба за периодот.

Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, загубата поради оштетување се намалува преку тековните добивки или загуби.

Макпетрол АД, Скопје  
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

### 2.11 Пребивање на финансиските средства и обврски

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

### 2.12 Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

### 2.13 Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени услуги во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на плаќања.

Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираните износ на средството со признавање на поврзаните загуби со признавање на резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки/загуби. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка.

### 2.14 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци од датумот на стекнување.

### 2.15 Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби

#### (а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции. Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани како намалување (нето од данокот) на приливите од емисијата.

#### (б) Сопствени акции

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

#### (в) Резерви

Резервите, кои се состојат од законски и други статутарни резерви, се создадени во текот на периодите по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото. Согласно со законската регулатива резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување на сопствени акции и исплата на дивиденди.



Макпетрол АД, Скопје  
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби (продолжува)

#### (г) Акумулирана добивка

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

### 2.16 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Друштвото на датумите на известување се класифицирани во категоријата останати финансиски обврски евидентирани по нивната амортизирана набавна вредност. Тие се состојат од примени позајмици, обврски кон добавувачи и останати обврски.

#### Обврски кон добавувачи и други обврски

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок од една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски. Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

#### Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност, разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка. Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето. Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот.

Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

### 2.17 Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба. Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале.

### 2.18 Наем

Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

#### Друштвото како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Друштвото суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Плаќањата по основ на наем се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот. Со состојба на 31 декември 2021 година Друштвото нема класифицирани средства во оваа категорија. Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

Макпетрол АД, Скопје  
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

Наем (продолжува)

Друштвото како закуподавач

Наемот каде Друштвото како закуподавач суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во Извештајот за финансиска состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки / загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

## 2.19 Тековен и одложен данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања.

Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложен данок на добивка

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки.

Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот или останатата сеопфатна добивка, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот или во останатата сеопфатна добивка соодветно. Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2021 и 2020, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

## 2.20 Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие, Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден согласно законската регулатива. Друштвото пресмета и евидентира резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените на датумот на Извештајот за финансиската состојба.



Макпетрол АД, Скопје  
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

## 2.21 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместлив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиската состојба.

## 2.22 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна процена на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се коригираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна процена. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

## 2.23 Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместок што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Друштвото, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.

### Приходи од продажба

#### Продажба на големо

Приходот од продажба на стоки на големо се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

#### Продажба на мало

Приходот од продажба на стоки на мало се признава во моментот на продажба на корисникот. Приходите од продажба на мало вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

### Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

### Приходи од наемнини

Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките и загубите на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените наемнини, доколку ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од наемнини во текот на наем периодот.

### Финансиски приходи и трошоци

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата. Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задочнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

### Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

### Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Макпетрол АД, Скопје  
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

Признавање на приходите и расходите (продолжува)

#### **Пребивање на приходите и расходите**

Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи, Друштвото ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

#### **2.24 Распределба на дивиденда**

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

#### **2.25 Превземени и неизвесни обврски**

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна процена на износот на загубата.

#### **2.26 Трансакции со поврзани субјекти**

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

#### **2.27 Настани по датумот на известување**

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на Извештајот за финансиската состојба (настани за кои може да се врши коригирање) се рефлектирани во посебните финансиски извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

Макпетрол АД, Скопје  
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)

### 3 Управување со финансиски ризици

#### 3.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Управниот Одбор врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитен ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

#### 3.2 Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Друштвото доколку корисникот или договорната страна на финансискиот инструмент не успее да ги исполни своите договорни обврски. Кредитниот ризик настанува од побарувања од купувачи, депозити во банки и парични средства и парични еквиваленти.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е под влијание од страна на индивидуални карактеристики на секој клиент. Друштвото има воспоставени политики, за да се осигура дека продажбата на стоки и услуги е извршена на корисници со соодветна кредитна историја, односно Друштвото има воспоставени политики според кои кредитбилитетот на секој клиент е анализиран пред потпишување на договорот, додека малопродажбата целосно е однапред планирана. Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и географски региони.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датата на Извештајот на финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела (во 000 мкд):

	2021	2020
<b>Класи на финанс. средства - евидентирана вредност</b>		
<b>Финансиски средства расположливи за продажба</b>		
Удели во капиталот во домашни котирали и некотирали друштва	765.644	1.632.234
<b>Кредити и побарувања</b>		
Финансиски побарувања	1.956	1.352
Побарувања од купувачи, нето	145.359	128.797
Побарувања по камати на купувачите, нето	2.308	1.919
Побарувања од продажба на платежни картички	180.465	152.403
Побарувања од вработени	7.696	8.219
Останати побарувања	4	45
Парични средства и еквиваленти	266.240	249.926
	<b>1.369.672</b>	<b>2.174.895</b>

#### 3.3 Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото. Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Друштвото.

Макпетрол АД, Скопје  
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Ризик од ликвидност (продолжува)

Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски (000 мкд).

	31 декември 2021		31 декември 2020	
	Тековни До 1 год.	Нетековни	Тековни До 1 год.	Нетековни
Обврски од добавувачи	538.373	-	392.803	-
Дивиденди	4.294	-	3.016	-
Позајмици со камата	95.914	-	1.982.878	120.000
Обврски спрема вработените	62.049	-	59.991	-
	<b>700.630</b>	<b>-</b>	<b>2.438.688</b>	<b>120.000</b>

3.4 Пазарни ризици

Пазарен ризик е ризик од промени во пазарни цени, курсевите на странските валути и каматните стапки кои имаат влијание на приходите на Друштвото или на вредноста на финансиските инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е управување и контрола на изложеноста на пазарен ризик во прифатливи рамки и оптимизирање на поврат на средствата.

Ризик од курсни разлики

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото и Доларот. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути. Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следи (000 мкд):

	2021	2020
<b>Средства</b>		
ЕУР	5.832	987
УСД	41.101	13.375
	<b>46.933</b>	<b>14.362</b>
<b>Обврски</b>		
ЕУР	70.788	61.204
ГБП	-	4.081
УСД	56.889	11.776
	<b>127.677</b>	<b>77.061</b>

Анализа на сензитивноста

	Промени во		2021		2020	
	2021	2020	2021	2020	Добивка или загуба (000 мкд)	
ЕУР	1%	1%	(650)	(602)		
ГБП	1%	1%	-	(41)		
УСД	5%	5%	(790)	80		

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината. при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот за 1% во однос на ЕУР и други валути и 5% во однос на УСД. Негативен износ погоре означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај ако Денарот ја зголеми својата вредност во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР и други валути и 5% во однос на УСД. При намалување на вредноста на Денарот во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР и други валути и 5% во однос на УСД, ефектот врз добивката или останатиот капитал е еднаков, но со обратен предзнак, како што е прикажано во табелата погоре (во илјади Денари).

Ризик од каматни стапки врз паричните текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и паричните текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување. Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат обратен ефект врз успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто време, Друштвото нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

Макпетрол АД, Скопје  
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Пазарни ризици (продолжува)

	2021 (000 мкд)	2020 (000 мкд)
<b>Финансиски средства</b>		
<i>Некаматносни</i>		
Фин. средства расположливи за продажба	765.644	1.632.234
Побарувања од купувачи, нето	145.359	128.797
Побарувања по камати на купувачите, нето	2.308	1.919
Побарувања од продажба на картички	180.465	152.403
Побарувања од вработени	7.696	8.219
Финансиски побарувања	1.956	1.352
Останати побарувања	4	45
Парични средства и еквиваленти	266.240	249.926
	<b>1.369.672</b>	<b>2.174.895</b>
<b>Финансиски обврски</b>		
<i>Некаматносни</i>		
Обврски од добавувачи	538.373	392.803
Дивиденди	4.294	3.016
Обврски спрема вработени	62.049	59.991
	<b>604.716</b>	<b>455.810</b>
<i>Со фиксна каматна стапка</i>		
Позајмици	95.914	1.902.878
<i>Со варијабилна каматна стапка</i>		
Позајмици	-	200.000
	<b>700.630</b>	<b>2.498.697</b>

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

(000 мкд)	Нето износ	2%	2021 -2%
Со променлива каматна стапка	-	-	-
	Нето износ	2% <td>2020 -2%</td>	2020 -2%
Со променлива каматна стапка	(200.000)	(4.000)	4.000

Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 2%.

**3.5 Ризик при управување со капитал**

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со своите деловни активности според принципот на континуитет со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот. Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците обелоденети во Белешка 16, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, законски резерви и акумулирана добивка.

Макпетрол АД, Скопје  
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

#### Ризик при управување со капитал (продолжува)

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти. Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	2021 (000 мкд)	2020 (000 мкд)
Позајмици	95.914	2.102.878
Парични средства и парични еквиваленти	(266.240)	(249.926)
Нето обврски	(170.326)	1.852.952
Капитал – вкупно	6.445.383	5.075.052
	-	<b>0.37</b>

### 3.6 Проценка на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството. Зависно од видот на средството или обврската.

#### 3.6.1 Финансиски средства и обврски евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во Извештајот за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котираны цени (некоригирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци. Покрај котираните цени. Вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската. Или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиската состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи (во илјади Денари):

<b>31 декември 2021</b>	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
<i>Фин. средства расположливи за продажба</i>				
Харт.од вред. Кај котираны домашни друштва	765.644	-	-	765.644
<b>31 декември 2020</b>	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
<i>Фин. средства расположливи за продажба</i>				
Харт.од вред. Кај котираны домашни друштва	481.778	-	-	481.778
Удели во капиталот на домашни некотираны субјекти	-	1.150.456	-	1.150.456

Усогласувањето на салдата на овие средства помеѓу двата датуми на известување е објавено во Белешката 10.

Макпетрол АД, Скопје  
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

### 3.6.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Сметководствената и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вр.		Објективна вр.	
	2021	2020	2021	2020
<b>Средства</b>				
Финансиски побарувања	1.956	1.352	1.956	1.352
Побарувања од купувачи. Нето	145.359	128.797	145.359	128.797
Побарувања од пресметани камати на купувачите. Нето	2.308	1.919	2.308	1.919
Побарувања од продажба на платежни картички	180.465	152.403	180.465	152.403
Побарувања од вработени	7.696	8.219	7.696	8.219
Останати побарувања	4	45	4	45
Парични средства и еквиваленти	266.240	249.926	266.240	249.926
<b>Вкупни средства</b>	<b>604.028</b>	<b>542.661</b>	<b>604.028</b>	<b>542.661</b>
<b>Обврски</b>				
Позајмици со камата	95.914	2.102.878	95.914	2.102.878
Обврски од добавувачи	538.373	392.803	538.373	392.803
Дивиденди	4.294	3.016	4.294	3.016
Обврски спрема вработени	62.049	59.991	62.049	59.991
<b>Вкупни обврски</b>	<b>700.630</b>	<b>2.558.688</b>	<b>700.630</b>	<b>2.558.688</b>

#### Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради нивната краткорочна достасаност.

#### Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

#### Обврски спрема доверителите и обврски по кредити

Сметководствената вредност на обврските спрема доверителите и обврските по кредити соодветствува на нивната објективна вредност, поради нивното краткорочно доспевање.

#### 4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие посебни финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

##### *Несигурност во проценките*

###### *Оштетување кај нефинансиски средства*

При проценка на исправката на вредноста, Раководството го проценува надоместливиот износ на секое средство или групи кои генерираат готовина врз основа на очекуваните идни парични текови и примена на каматна стапка за нивно дисконтирање. Овие претпоставки, Друштвото ги проверува на годишно ниво. Несигурноста за проценка се однесува на претпоставки за идните резултати од работењето и утврдување на соодветна стапка за дисконтирање. Раководството на Компанијата го зеде во предвид целокупното влијание на КОВИД-19 и глобална политичка – економска и енергетска криза при проценка на исправката на вредноста и смета дека нема ефект врз исправката на вредноста на средствата.

##### *Употребен век на средствата што се амортизираат*

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2021 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5, 6 и 7. Фактичките резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

##### *Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања*

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на процена на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При процена на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, процената се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното и може да го надминат нивото на загубите поради оштетувања кои се досега признати. Во текот на 2021 година не се направени промени во претходно користените претпоставки.

##### *Залихи*

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При процената на нето реализационата вредност, клучни претпоставки кои ги користи Друштвото се проценетите трошоци за продажба и очекуваната продажна цена. Овие претпоставки, Друштвото ги проверува на годишно ниво. Друштвото ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

##### *Објективна вредност на финансиски средства*

Доколку пазарот на финансиски инструменти не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за процена. Во примената на техниките за процена, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.



Макпетрол АД, Скопје  
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)  
Значајни сметковоствени политики (продолжува)

#### Резервирања

Резервирањата се проверуваат на секој датум на Извештајот за финансиската состојба и се коригираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската. Во текот на 2021 година не се направени промени во претходно користените претпоставки.

Макпетрол АД, Скопје  
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година  
(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 5 Недвижности, постројки и опрема

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема и останати средства	Аванси за. и инвест.во тек	Вкупно
<b>На 01 јануари 2020 година</b>					
Набавна или ревалоризирана вредност	920.413	4.459.135	2.599.864	243.691	8.223.103
Исправка на вредноста	-	(2.282.926)	(1.956.386)	-	(4.239.312)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>920.413</b>	<b>2.176.209</b>	<b>643.478</b>	<b>243.691</b>	<b>3.983.791</b>
<b>Промени во текот на 2020 година</b>					
Почетна нето евидентирана вредност	920.413	2.176.209	643.478	243.691	3.983.791
Набавки, нето од пренос од инв. во тек	1.771	152.896	196.736	(61.358)	290.045
Трансфер во нематеријални средства (Бел. 6)	-	-	-	(599)	(599)
Корекции	-	-	(12)	-	(12)
(Продажби и расходувања – набавна вредност)	(905)	(3.977)	(51.702)	-	(56.584)
Продажби и расходувања – исправка на вредноста	-	3.977	49.174	-	53.151
(Депрецијација) за годината	-	(104.924)	(135.413)	-	(240.337)
<b>Крајна нето евидентирана вредност</b>	<b>921.279</b>	<b>2.224.181</b>	<b>702.261</b>	<b>181.734</b>	<b>4.029.455</b>
<b>На 31 декември 2020 год. / 01 јануари 2021 год.</b>					
Набавна или ревалоризирана вредност	921.279	4.608.054	2.745.061	181.734	8.455.953
Исправка на вредноста	-	(2.383.873)	(2.042.800)	-	(4.426.498)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>921.279</b>	<b>2.224.181</b>	<b>702.261</b>	<b>181.734</b>	<b>4.029.455</b>
<b>Промени во текот на 2021 година</b>					
Почетна нето евидентирана вредност	921.279	2.224.181	702.261	181.734	4.029.455
Набавки, нето од пренос од инв. во тек	1.632	159.062	90.590	48.716	300.000
Корекции	-	-	4	-	4
(Продажби и расходувања – набавна вредност)	-	(41.707)	(32.515)	-	(74.222)
Продажби и расходувања – исправка на вредноста	-	40.312	32.275	-	72.587
(Депрецијација) за годината	-	(108.312)	(137.382)	-	(245.694)
<b>Крајна нето евидентирана вредност</b>	<b>922.911</b>	<b>2.273.536</b>	<b>655.233</b>	<b>230.450</b>	<b>4.082.130</b>
<b>На 31 декември 2021 година</b>					
Набавна или ревалоризирана вредност	922.911	4.725.409	2.803.140	230.450	8.681.910
Исправка на вредноста	-	(2.451.873)	(2.147.907)	-	(4.599.780)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>922.911</b>	<b>2.273.536</b>	<b>655.233</b>	<b>230.450</b>	<b>4.082.130</b>

### Продажби и расходувања

Во текот на 2021 година, Друштвото продаде и расходува дел од своите објекти и опрема чија нето евидентирана вредност изнесува 1.635 илјади денари (2020: 3.433 илјади денари) (види Белешка 21). Продажната вредност на делот кој се однесува на продадените средства изнесува 935 илјади денари (2020: 2.858 илјади денари) (види Белешка 19).

Макпетрол АД, Скопје  
 Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година  
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Недвижност, постројки и опрема (продолжува)

#### Инвестиции во тек

На 31 декември 2021 и 2020 година, авансите за и инвестициите во тек се состојат од:

	2021	2020
Вложувања во бензински станици и инсталации за деривати	154.922	110.284
Аванси на добавувачи	33.794	22.957
Вложувања во Авио Сервис Скопје	13.744	10.857
Вложувања во Полнилница Миладиновци	11.615	10.568
Останати вложувања	8.746	4.040
Вложувања во административна зграда	7.495	13.428
Вложувања во хотел – Струга	78	5.827
Вложувања во хотел – Маврово	56	25
Вложувања во објект Галичица	-	3.748
	<b>230.450</b>	<b>181.734</b>

#### Залог врз недвижности, постројки и опрема

Со состојба на 31 декември 2021, Друштвото нема заложено дел од своите недвижности како обезбедување (2020: обезбедување за позајмиците со камата - нето евидентирана вредност во износ од 1.390.055 илјади денари, додека проценета вредност, утврдена од независни надворешни проценители изнесува Еур 33.287.963). (види Белешка 16 и 25).

## 6 Нематеријални средства

	Права и лиценци	Останато	Вкупно
<b>На 01 јануари 2020 година</b>			
Набавна или ревалоризирана вредност	81.760	12.135	93.895
Исправка на вредноста	(76.632)	(12.135)	(88.767)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>5.128</b>	<b>-</b>	<b>5.128</b>
<b>Промени во текот на 2020 година</b>			
Почетна нето евидентирана вредност	5.128	-	5.128
Набавки во текот на годината	1.984	-	1.984
Трансфер од средства во подготовка	599	-	599
(Амортизација) за годината	(2.644)	-	(2.644)
<b>Крајна нето евидентирана вредност</b>	<b>5.067</b>	<b>-</b>	<b>5.067</b>
<b>На 31 декември 2020 год./ 01 јануари 2021 год.</b>			
Набавна или ревалоризирана вредност	84.343	12.135	96.478
Исправка на вредноста	(79.276)	(12.135)	(91.411)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>5.067</b>	<b>-</b>	<b>5.067</b>
<b>Промени во текот на 2021 година</b>			
Почетна нето евидентирана вредност	5.067	-	5.067
Набавки во текот на годината	5.252	-	5.252
(Амортизација) за годината	(2.249)	-	(2.249)
<b>Крајна нето евидентирана вредност</b>	<b>8.070</b>	<b>-</b>	<b>8.070</b>
<b>На 31 декември 2021 година</b>			
Набавна или ревалоризирана вредност	89.595	12.135	101.730
Исправка на вредноста	(81.525)	(12.135)	(93.660)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>8.070</b>	<b>-</b>	<b>8.070</b>

Макпетрол АД, Скопје  
 Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година  
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 7 Вложувања во недвижности

	2021	2020
Производна хала	24.690	25.358
Административни згради	2.351	2.414
	<b>27.041</b>	<b>27.772</b>

Вложувањата во недвижности се евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнувањето на средствата. Промените во евидентираната вредност на овие вложувања за разгледуваните периоди е како што следи:

	Вложувања во објект
<b>На 01 јануари 2020</b>	<b>28.503</b>
(Депрецијација) за годината	(731)
<b>На 31 декември 2020/ 01 јануари 2021</b>	<b>27.772</b>
(Депрецијација) за годината	(731)
<b>На 31 декември 2021</b>	<b>27.041</b>

## 8 Финансиски инструменти по категории

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

	2021	2020
<b>Средства според Извештајот за финансиската состојба</b>		
<b>Финансиски средства расположливи за продажба</b>		
Хартии од вредност и капитални удели во домашни котирани и некотирани друштва	765.644	1.632.234
	<b>765.644</b>	<b>1.632.234</b>
<b>Кредити и побарувања</b>		
Финансиски побарувања	1.956	1.352
Побарувања од купувачи, нето	145.359	128.797
Побарувања од пресметани камати на купувачите, нето	2.308	1.919
Побарувања од продажба на платежни картички	180.465	152.403
Побарувања од вработени	7.696	8.219
Останати побарувања	4	45
Парични средства и еквиваленти	266.240	249.926
	<b>604.028</b>	<b>542.661</b>
	<b>1.369.672</b>	<b>2.174.895</b>
<b>Обврски според Извештајот за финансиската состојба</b>		
<b>Останати финансиски обврски по амортиз. наб. вр.</b>		
Позајмици	95.914	2.102.878
Обврски спрема добавувачи	538.373	392.803
Обврски по дивиденди	4.294	3.016
Обврски спрема вработените	62.049	59.991
	<b>700.630</b>	<b>2.558.688</b>

Макпетрол АД, Скопје  
 Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година  
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 9 Вложувања во подружници и придружени друштва

### Подружници

Следната табела ја прикажува вредноста и учеството на Друштвото во капиталот на неговите подружници на датумите на известување:

	% од учест.	Земја на основање	Дејност	Валута	31 декември 2021		31 декември 2020	
					Износ во вал.	(000 МКД)	Износ во вал.	(000 МКД)
Телма дооел Скопје	100.00	Македонија	Телевизиска програма и емитување	МКД	-	200.310	-	200.310
Пром-гас дооел Скопје	100.00	Македонија	Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива	МКД	-	10.000	-	10.000
Макпетрол доо Белград	100.00	Србија	Трговија	УСД	452.500	25.075	452.500	25.075
Петролмак Солун	100.00	Грција	Трговија	ЕУР	810.000	49.856	810.000	49.856
					<b>285.241</b>	<b>285.241</b>		

Во текот на 2020 година. Друштвото ја ликвидираше подружницата Шампион Макпетрол Дооел и призна расход во Извештајот за сеопфатна добивка во износ од 372 илјади денари (Белешка 21).

### Придружени друштва

Следната табела ја прикажува вредноста и учеството на Друштвото во капиталот на придружените друштва на датумите на известување:

	% од учест.	Земја на основање	Дејност	Валута	2021	2020
Оилко КДА Скопје	35.60	Македонија	Товарен патен транспорт	МКД	536.118	536.118
					<b>536.118</b>	<b>536.118</b>

### Приходи од дивиденда

Во текот на 2021 година. Друштвото оствари приход од дивиденди од вложувањата во подружници и придружени друштва, како и од финансиските средства расположливи за продажба во вкупен износ од 135.174 илјади денари (2020: 98.144 илјади денари) (види Белешка 19).

## 10 Финансиски средства расположливи за продажба

	2021	2020
<i>Вложувања во хартии од вредност во домашни финансиски институции (котирачки)</i>		
Комерцијална Банка АД Скопје	765.600	481.734
<i>Вложувања во удели во капиталот на домашни правни субјекти (некотирачки)</i>		
Вложувања во АД ГА-МА АД Скопје	-	1.150.456
Останати вложувања	44	44
	<b>765.644</b>	<b>1.632.234</b>

Макпетрол АД, Скопје  
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година  
(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

**Финансиски средства расположливи за продажба (продолжува)**

Движењето на сметката на вложувања во финансиски средства расположливи за продажба за разгледуваните периоди е како што следи:

	2021	2020
На 01 јануари	1.632.234	1.589.268
Продажби во периодот	(1.150.456)	-
Промена на објективна вредност - признаено во останата сеопфатна добивка (ревалоризациони резерви) (Бел.15)	283.866	42.966
<b>На 31 декември</b>	<b>765.644</b>	<b>1.632.234</b>

**Продажба на вложувања во АД ГА-МА**

Вложувањето во АД ГА-МА Скопје, кое со состојба на 31 декември 2020 година изнесува 1.150.456 илјади денари во целост се состоеше од паричен и непаричен влог, евидентиран според набавната вредност на средствата на датумот на вложувањето. Непаричниот влог се состоеше од недвижности, постројки и опрема кои го сочинуваат Гасоводниот систем на Република Северна Македонија.

Владата на РСМ и Макпетрол АД Скопје кои поседуваа по една обична акција, имаа меѓусебни судски спорови во однос на сопственоста на ГА-МА АД Скопје.

Во Службен весник бр. 317 од 31 декември 2020 година, објавен е Закон за решавање на спорот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Макпетрол АД Скопје по пат на спогодба. Согласно Спогодбата, која е дел од Законот, двете страни се согласни да ги прекинат и да ги завршат судските постапки кои се водат пред национални судови – Основен суд Скопје II Скопје.

Согласно член 3 од Законот, двете страни склучија Спогодба за регулирање на меѓусебните односи, за што е постигната согласност помеѓу Владата на РСМ и Макпетрол АД Скопје пред Центарот за разрешување на спорови и преговори при Секретаријатот на Енергетската заедница во Виена на 05 ноември 2019 година. Согласно Спогодбата која е составен дел на Законот, двете страни склучија Спогодбата, потоа го известија судот за одрекување од тужбите и тужбените барања и за согласност за одрекување и откажување, за што судот донесе формални решенија, со клаузула за правосилност и извршливост. Отакако обезбедија Решенијата, Макпетрол АД ја понуди на продажба својата акција во ГА-МА АД на Владата на РСМ за цена од 32.773.905 евра.

Во текот на 2021 година, целата постапка е завршена и на 27 август 2021 година, по налог на Владата, Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности Национални енергетски ресурси Скопје во државна сопственост ја купи акцијата на Макпетрол а.д. Скопје за износ од 32.773.905 евра или во денарска противвредност од 2,015,382 илјади денари. Остварените приходи од продажба во износ од 864.926 илјади денари се признаени во останати приходи (Белешка 19).

**11 Финансиски побарувања**

	2021	2020
Финансиски позајмици на физички лица и вработени	1.311	711
Финансиски позајмици на домашни правни субјекти	645	641
	<b>1.956</b>	<b>1.352</b>
Од кои:		
Краткорочни финансиски побарувања	719	530
Долгорочни финансиски побарувања	1.237	822
	<b>1.956</b>	<b>1.352</b>

Во текот на 2021 година, Друштвото одобри позајмици во износ од 1.648 илјади денари (2020: 711 илјади денари) и оствари прилив од наплата во износ од 1.044 илјади денари (2020: 1.854 илјади денари).

Макпетрол АД, Скопје  
 Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година  
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

## Финансиски побарувања (продолжува)

## Старосна структура и квалитет на кредитното портфолио

Салдото на финансиските побарувања може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

31 декември 2021	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	1.956	-	34.725	36.681
Исправка на вредност	-	-	(34.725)	(34.725)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>1.956</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.956</b>

## 31 декември 2020

Набавна вредност	1.352	-	34.725	36.077
Исправка на вредност	-	-	(34.725)	(34.725)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>1.352</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.352</b>

## Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

Движењето на сметката на резервирањата поради оштетување на финансиските побарувања во текот на 2021 и 2020 година е како што следи:

	2021	2020
На 01 јануари	34.725	34.944
Отпис на резервација	-	(219)
<b>На 31 декември</b>	<b>34.725</b>	<b>34.725</b>

## 12 Залихи

	2021	2020
Деривати и останати трговски стоки	754.618	554.294
Ситен инвентар и резервни делови	159.711	154.057
Недовршено производство и готови производи	117.793	122.391
	<b>1.032.122</b>	<b>830.742</b>

Движењето на сметката на исправката на вредноста на залихите на деривати и трговски стоки во текот на 2021 и 2020 година е како што следи:

	2021	2020
На 01 јануари	41.648	41.679
Расход од обезвреднување на залихи (Бел. 21)	1.138	905
Приход од исправка на вредноста на залихите (Бел. 19)	(3.291)	(936)
<b>На 31 декември</b>	<b>39.495</b>	<b>41.648</b>

Макпетрол АД, Скопје  
 Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година  
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

### 13 Побарувања од купувачи и останати побарувања

	2021	2020
<b>Побарувања од купувачи</b>		
Домашни купувачи	347.734	378.416
Странски купувачи	45.739	10.663
Поврзани субјекти	13.755	16.421
	<b>407.228</b>	<b>405.500</b>
Намалено за: резервирање поради оштетување	(261.869)	(276.703)
	<b>145.359</b>	<b>128.797</b>
<b>Побарувања за пресметани камати</b>		
Побарувања од пресметани камати на купувачите	449.060	449.491
Намалено за: резервирање поради оштетување по камати	(446.752)	(447.572)
	<b>2.308</b>	<b>1.919</b>
<b>Останати тековни побарувања</b>		
Аванси на добавувачи	496.685	112.054
Побарувања од продажба на платежни картички за полнење на нафтени деривати	180.465	152.403
Однапред платени трошоци	149.411	70.006
Побарувања за припејд картички за гориво	80.159	83.818
Побарувања од вработени	7.696	8.219
Побарувања од државата по основ на акцизи	6.670	-
Останати побарувања	4	45
	<b>921.090</b>	<b>426.545</b>
Намалено за: резервирање поради оштетување на останати побарувања	(3.949)	(5.022)
	<b>917.141</b>	<b>421.523</b>
	<b>1.064.808</b>	<b>552.239</b>

#### Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата од купувачи и побарувања за пресметани камати

Салдото на побарувањата од купувачите и побарувања за пресметани камати може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
<b>31 декември 2021</b>				
Набавна вредност	126.040	21.608	708.621	856.269
Исправка на вредност	-	-	(708.621)	(708.621)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>126.040</b>	<b>21.608</b>	<b>-</b>	<b>147.648</b>
<b>31 декември 2020</b>				
Набавна вредност	122.379	8.337	724.275	854.991
Исправка на вредност	-	-	(724.275)	(724.275)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>122.379</b>	<b>8.337</b>	<b>-</b>	<b>130.716</b>

Анализата на старосната структура на доспеаните неоштетени побарувања од купувачите и побарувања за пресметани камати е како што следи:

	2021	2020
Од 1 - 3 месеци	6.013	1.330
Од 3 - 6 месеци	3.960	2.686
Од 6 - 12 месеци	2.508	1.508
Над 1 година	8.306	2.813
	<b>20.787</b>	<b>8.337</b>



Макпетрол АД, Скопје  
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година  
(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

Движењето на сметката на резервирањата од оштетувања на побарувања од купувачи, побарувањата за камати и останатите побарувања во текот на 2021 и 2020 година е како што следи:

	Купувачи		Камати и останати побарувања		Вкупно	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
На 01 јануари	276.703	271.847	452.594	449.380	729.297	721.227
Тековни оштетувања (бел.21)	7.993	5.780	-	3.854	7.993	9.634
Отпис на резервации	(16.340)	97	-	-	(16.340)	97
Ослобод.на резервации (бел.19)	(6.487)	(1.021)	(1.893)	(640)	(8.380)	(1.661)
<b>На 31 декември</b>	<b>261.869</b>	<b>276.703</b>	<b>450.701</b>	<b>452.594</b>	<b>712.570</b>	<b>729.297</b>

Во текот на 2021 година, Друштвото изврши директен отпис на целосно ненаплатливи побарувањата од купувачи и останати побарувања во износ од 671 илјади денари (2020: 81 илјади денари) (види Белешка 21).

#### 14 Парични средства и еквиваленти

	2021	2020
Денарски и девизни сметки кај домашни банки	160.012	144.223
Готовина во благајна	853	995
Парични еквиваленти – вредносни картички	57.407	65.024
Останати средства	47.968	39.684
	<b>266.240</b>	<b>249.926</b>

#### 15 Капитал

##### Акционерски капитал

На 31 декември 2021 и 2020 година регистрираниот акционерски капитал на Друштвото изнесува 3.483.842 илјади денари, (денарска противвредност на 57.459.792 Евра). Истиот е поделен на 112.382 запишани и во целост платени обични акции со право на глас со номинална вредност од 511.29 Евра по акција.

Имателите на обичните акции имаат право на глас во Собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката и право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата односно стечајната маса на Друштвото. Согласно акционерската книга на Друштвото, на 31 декември 2021 и 2020 нема ограничувања на правата засновани на закон и/или Одлука на надлежен орган во однос на тргување со истите.

Структурата на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:

	31 декември 2021	31 декември 2020
Домашни правни лица	39.54%	39.28%
Домашни физички лица	59.04%	59.50%
Странски правни лица	0.40%	0.40%
Странски физички лица	1.02%	0.82%
	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

## Собрание на акционери 2022

Макпетрол АД, Скопје  
Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година  
(Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

### Капитал (продолжува)

Прегледот на движењето на акционерскиот капитал во текот на 2021 и 2020 година е како што следи:

	Број на акции			Износ (000 мкд)			
	емитирани	Сопствени	во оптек	емитирани	сопствени	премија	во оптек
<b>01 јан.2020</b>	<b>112.382</b>	<b>(10.284)</b>	<b>102.098</b>	<b>3.483.842</b>	<b>(318.804)</b>	-	<b>3.165.038</b>
Откуп на сопств.акции	-	(954)	(954)	-	(29.574)	-	(29.574)
<b>31 дек. 2020</b>	<b>112.382</b>	<b>(11.238)</b>	<b>101.144</b>	<b>3.483.842</b>	<b>(348.378)</b>	-	<b>3.135.464</b>
<b>01 јан.2021</b>	<b>112.382</b>	<b>(11.238)</b>	<b>101.144</b>	<b>3.483.842</b>	<b>(348.378)</b>	-	<b>3.135.464</b>
<b>31 дек. 2021</b>	<b>112.382</b>	<b>(11.238)</b>	<b>101.144</b>	<b>3.483.842</b>	<b>(348.378)</b>	-	<b>3.135.464</b>

Во текот на 2020 година Друштвото откупи 954 сопствени акции за износ од 70.174 илјади денари.

### Резерви

Движењето на сметката на резервите во текот на 2021 и 2020 година е како што следи:

	Законски резерви	Статутарни резерви за откуп на сопств. акции	Ревалоризациони резерви	Вкупно
<b>На 01 јануари 2020</b>	<b>72.836</b>	<b>456.308</b>	<b>190.640</b>	<b>719.784</b>
Распоред на акум.добивка	43.908	(91.716)	-	(47.808)
Ефект од промена на објект.вред.на влож.увања (бел.10)	-	-	42.966	42.966
<b>На 31 дек. 2020/ 01 јануари 2021</b>	<b>116.744</b>	<b>364.592</b>	<b>233.606</b>	<b>714.942</b>
Распоред на акум.добивка	17.476	(16.215)	-	1.261
Ефект од промена на објект.вред.на вложувањата (бел.10)	-	-	283.866	283.866
<b>На 31 декември 2021</b>	<b>134.220</b>	<b>348.377</b>	<b>517.473</b>	<b>1.000.070</b>

### Дивиденди

Во текот на 2021 Друштвото распредели дел од акумулираните добивки за дивиденди и награди во вкупен износ од 287.538 илјади денари (2020: 288.108 илјади денари).

### 16 Позајмици

	2021	2020
<b>Долгорочни позајмици со камата од домашни банки</b>		
Позајмици со фиксна каматна стапка	-	120.000
<b>Краткорочни позајмици со камата од домашни банки</b>		
Краткорочни кредити од домашни банки со фиксна каматна стапка	95.540	1.782.878
Краткорочни кредити од домашни банки со варијабилна стапка	-	200.000
Останати обврски кон домашни банки со фиксна каматна банка	374	
	<b>95.914</b>	<b>2.102.878</b>

Во текот на 2021 година, Друштвото позајми краткорочни средства во вкупен износ од 6.497.822 илјади денари (2020: 7.641.049 илјади денари) и отплати дел од вкупните позајмици во износ од 8.504.186 илјади денари (2020: 7.873.634 илјади денари).

Макпетрол АД, Скопје  
 Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година  
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 17 Обврски кон добавувачи и останати обврски

	2021	2020
<b>Добавувачи</b>		
Домашни добавувачи	334.775	285.694
Странски добавувачи	124.390	73.661
Поврзани субјекти	79.208	33.448
	<b>538.373</b>	<b>392.803</b>
<b>Останати тековни обврски</b>		
Примени аванси од купувачи	346.576	178.577
Издадени платежни картички ВЕРНА	167.307	118.122
Обврски за акцизи	102.071	92.837
Обврски за ДДВ	91.932	66.618
Обврски по картици за гориво	63.502	48.798
Обврски спрема вработените	62.049	59.991
Пресметани трошоци	35.742	33.026
Обврски за персонален данок и придонеси од плати	31.461	30.222
Обврски по дивиденди	4.294	2.818
Обврски за отпремнини	2.556	3.016
Останато	82	210
	<b>907.572</b>	<b>634.235</b>
<b>Вкупно добавувачи и останати обврски</b>	<b>1.445.945</b>	<b>1.027.038</b>

## 18 Приходи од продажби

	2021	2020
Трговска стока	21.195.626	16.426.332
Надомест за задолжителни стокови резерви	57.875	54.462
Наем	50.282	49.058
Угостителство	13.777	15.628
Услуги	12.832	13.349
Готови производи	915	1.759
Останати приходи од продажба	254	2.128
<b>Вкупно приходи од продажба</b>	<b>21.331.561</b>	<b>16.562.716</b>
<b>Од кои:</b>		
Приходи од продажба на домашен пазар	20.614.704	16.250.704
Приходи од продажба на странски пазар	716.857	312.012
<b>Вкупно приходи од продажба</b>	<b>21.331.561</b>	<b>16.562.716</b>
<b>Од кои:</b>		
Приходи од продажба на мало	18.595.647	14.232.386
Приходи од продажба на големо	2.735.914	2.330.330
<b>Вкупно приходи од продажба</b>	<b>21.331.561</b>	<b>16.562.716</b>

Макпетрол АД, Скопје  
 Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година  
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

**19 Останати деловни приходи**

	2021	2020
Приходи од продажба на ГА-МА (Бел. 10)	864.926	-
Приходи од дивиденди (Бел. 9)	135.174	98.144
Приходи од отпис на обврски и вишоци по попис	78.207	36.220
Приходи од добиени работи	26.260	26.533
Ослободување на резервации од оштетув.на побарув. (Бел. 13)	8.380	1.661
Приход од исправка на вредноста на залихите (Бел. 12)	3.291	936
Продажба на недвижности, постројки и опрема (Бел. 5)	935	2.858
Останато	23.805	21.529
	<b>1.140.978</b>	<b>187.881</b>

**20 Трошоци за користи на вработените**

	2021	2020
Бруто плати	1.103.977	1.079.871
Останати надоместоци и награди	148.846	48.989
Отпремнини при пензионирање	2.556	2.818
	<b>1.255.379</b>	<b>1.131.678</b>

Останатите надоместоци спрема вработените се однесуваат главно на надоместоците за регреси за годишен одмор. Отпремнини при пензионирање, разни видови помош, бонуси и сл.

**21 Останати деловни трошоци**

	2021	2020
Транспортни услуги	300.344	267.603
Промоција, пропаганда, реклами и репрезентација	101.484	104.718
Останати услуги	88.408	85.872
Услуги за одржување и заштита	85.995	77.687
Банкарски и трошоци на платниот промет	52.856	36.833
Премии за осигурување	44.476	45.505
Кусоци на залихи	31.914	26.274
Наемнини	29.249	29.554
ПТТ услуги	25.641	25.458
Донации	19.235	13.094
Други даноци, придонеси и членарини	11.549	11.856
Загуби од оштетување на побарувањата (Бел.13)	7.993	9.634
Неотпишана вред. на продадена и расходувани објекти и опрема (Бел.5)	1.635	3.433
Вредносно усогласување на залихи (Бел. 12)	1.138	905
Расход од отпис на ненаплатливи побарувања (Бел.13)	671	81
Вредносно усогласување на вложувања во подружници (бел.9)	-	372
Останати трошоци	31.789	29.341
	<b>834.377</b>	<b>768.220</b>

Макпетрол АД, Скопје  
 Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година  
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 22 Финансиски приходи и расходи

	2021	2020
<b>Приходи</b>		
Приходи од камати	3.690	4.398
Позитивни курсни разлики	2.084	1.643
	<b>5.774</b>	<b>6.041</b>
<b>Расходи</b>		
Расходи по камати	(30.342)	(55.572)
Негативни курсни разлики	(2.392)	(1.505)
	<b>(32.734)</b>	<b>(57.077)</b>
<b>Финансиски (расходи), нето</b>	<b>(26.960)</b>	<b>(51.036)</b>

## 23 Данок на добивка

Усогласувањето на вкупниот даночен трошок според Извештајот за сеопфатната добивка за 2021 и 2020 е како што следи:

	2021	2020
<b>Добивка пред оданочување:</b>	<b>1.526.251</b>	<b>381.053</b>
Усогласување за:		
Неодбитни трошоци за даночни цели	145.099	61.765
Даночен кредит за наплатени побарувања	(7.302)	(6.514)
Даночен кредит за вратен дел од заем	(328)	(843)
Даночен кредит за дивиденда	(135.174)	(98.144)
<b>Основа за оданочување</b>	<b>1.528.546</b>	<b>337.317</b>
Даночна стапка	10%	10%
<b>Тековен даночен трошок</b>	<b>152.855</b>	<b>33.732</b>
Намалување на пресметаниот данок на добивка	(607)	(2.200)
<b>Данок на добивка</b>	<b>152.248</b>	<b>31.532</b>
<b>Ефективна даночна стапка</b>	<b>9,97%</b>	<b>8,27%</b>

## 24 Заработувачка по акција

Заработувачката по акција (основна и разводнета) е пресметана по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	2021	2020
Добивка која припаѓа на имателите на обични акции	1.374.003	349.521
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	101.144	101.732
<b>Заработувачка по акција – основна и разводнета (денари по акција)</b>	<b>13.585</b>	<b>3.436</b>

## 25 Неизвесни и преземени обврски

### Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2021 судските постапки покренати против Друштвото изнесуваат 55.469 илјади денари (2020: 2.396.992 илјади денари). На датумот на овие посебни финансиски извештаи, не се евидентирани резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Друштвото, редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди. Раководството на Друштвото верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

Макпетрол АД, Скопје  
 Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година  
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Неизвесни и преземени обврски (продолжува)

#### Заложени средства

Со состојба на 31 декември 2021, Друштвото нема заложени средства (2020: има залог врз дел од своите недвижности, постројки и опрема како обезбедување на банкарските кредити и договори за набавка на нафтени деривати). Прегледот на нето евидентираната вредност и проценетата вредност на дадените хипотеки со состојба на 31 декември 2020 година е како што следи:

Примател на залогот	Опис на недвижноста	Нето евидентирана вредност (МКД)	31 декември 2021		Нето евидентира на вредност (МКД)	31 декември 2020	
			Процент Износ (во МКД)	Процент Износ (во ЕУР)		Процент Износ (во МКД)	Процент Износ (во ЕУР)
Халк Банка АД Скопје	Бензински Станици. хотел Струга.	-	-	-	446.344.959	676.188.018	10.960.353
	Управна зграда. административн и објекти. хотел Маврово. останат недвижен имот. опрема.				-		
Комерцијална Банка АД Скопје	инвентар. енергетски постројки	-	-	-	308.061.315	1.377.479.571	22.327.610
		-	-	-	<b>754.406.274</b>	<b>2.053.667.589</b>	<b>33.287.963</b>

#### Долгорочни и краткорочни гаранции

Со состојба на 31 декември 2021, Друштвото има преземени обврски по долгорочни и краткорочни денарски и девизни гаранции издадени од страна на неколку домашни банки во вкупен износ од 223.864 илјади денари (2020: 182.105 илјади денари).

#### Даночни обврски

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да произлезат дополнителни даноци и трошоци. Врз основа на проценката на Раководството на денот на овие посебни финансиски извештаи не постојат услови за дополнителни потенцијални обврски по тој основ.

Согласно измените во законот за данок на добивка во 2019 година и Правилникот за формата и содржината на извештајот за трансферни цени (Службен весник на РСМ бр. 59/2019). Друштвото има обврска да изготви извештај за трансферни цени за 2021 година најдоцна до 30 септември 2022 година. До датумот на овој извештај, Друштвото нема изготвено извештај за трансферни цени. Друштвото спроведува редовна проценка на потенцијалните даночни ефекти што се очекува да произлезат од новите барања за трансферни цени. Раководството на Друштвото оценува дека таквите износи што можат да се појават нема да имаат никаков материјален ефект врз финансиските извештаи и пријавените даноци.

Макпетрол АД, Скопје  
 Белешки кон посебните финансиски извештаи (продолжува)  
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021 година  
 (Сите износи се изразени во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 26 Трансакции со поврзани субјекти

Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2021 и 2020 година.

2021	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
<b>Подружници</b>				
ТВ канал Макпетрол – Телма дооел Скопје	408	6.624	8.126	62.357
Пром Гас дооел Скопје	69	50.396	458.235	-
Макпетрол доо Белград	-	-	-	12.045
Петролмак Грција	95	3.287	-	49.265
<b>Придружени друштва</b>				
Оилко КДА Скопје	13.183	18.901	117.554	395.408
<b>Клучен раководен кадар</b>				
Клучен раководен кадар – побарувања	338	-	-	-
Краткор.користи за клучен раководен кадар	-	-	-	52.051
	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
<b>2020</b>				
<b>Подружници</b>				
ТВ канал Макпетрол – Телма дооел Скопје	303	5.890	3.629	59.908
Пром Гас дооел Скопје	2.708	-	412.993	-
Макпетрол доо Белград	784	181	-	21.188
Петролмак Грција	95	3.219	103	49.822
<b>Придружени друштва</b>				
Оилко КДА	8.135	16.689	100.782	331.926
<b>Субјекти каде Друштвото има поеднакво учество во капиталот</b>				
Гама ад	3.685	7.469	24.037	68.062
<b>Клучен раководен кадар</b>				
Клучен раководен кадар – побарувања	595	-	-	-
Краткор.користи за клучен раководен кадар	-	-	-	50.276

## 27 Настани по период на известување

По 31 декември 2021 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие посебни финансиски извештаи, следниве настани се материјално значајни за објавување во овие посебни финансиски извештаи:

- Во текот на 2021 година, Друштвото донесе Одлука и склучи договор за продажба на хотел Маврово за износ од 1.416.000 евра. До датумот на овие посебни финансиски извештаи, Друштвото прими аванс во износ од 3.000 илјади денари и процесот е сеуште во тек.
- Како резултат на новонастанатата глобална политичка – економска и енергетска криза во текот на месец февруари 2022 година, Раководството на Друштвото ги следи кредитниот, ликвидносниот и оперативните ризици на дневна основа. Во таа смисла, Раководството на друштвото ги анализира настаните на локално и меѓународно ниво врз финансиската состојба и резултатите од работењето на Друштвото. Овие посебни финансиски извештаи содржат значајни проценки во однос на исправката на вредноста на побарувањата и залихите. Исто така, Друштвото ги анализира настаните кои може да предизвикаат оштетување на средствата и до датумот на овие посебни финансиски извештаи, оценува дека не постојат такви настани.

Раководството на Друштвото се уште не може со разумна сигурност материјално да го квантифицира влијанието на кризата. Раководството на Друштвото оценува дека, до датумот на издавањето на овие посебни финансиски извештаи, работењето и финансиската состојба на Друштвото се материјално непроменети како резултат на кризата. Раководството во исто време презема чекори, за да ги амортизира претстојните евентуални негативни влијанија предизвикани од глобалната политичко-економска и енергетска криза и да обезбеди непречено оперативно работење, со внимателно планирање на својата ликвидност и прилагодување на ново настанатите услови во домашната и светската економија.

Раководството на Друштвото смета дека овие настани се некорективни настани по периодот на известување.

**„МАКПЕТРОЛ“ А.Д. – СКОПЈЕ**  
**XXVI СОБРАНИЕ**  
**Бр.0201-**  
**30.5.2022 год.**

**ПРЕДЛОГ**

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членот 35 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXVI седница, одржана на 30.5.2022 година, донесе

**О Д Л У К А**

**за усвојување на Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото за периодот од 1.1.2021 до 31.12.2021 година и Извештајот на независниот ревизор**

**Член 1**

Се усвојува Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото, за периодот од 1.1.2021 до 31.12.2021 година и Извештајот на независниот ревизор, со следниве резултати:

1. Вкупен приход	22.478.314.904 денари
2. Вкупен расход	20.952.063.293 денари
3. Добивка пред оданочување	1.526.251.611 денари
4. Данок на добивка	152.248.315 денари
5. Добивка по оданочување	1.374.003.296 денари

Годишната сметка, Посебните финансиски извештаи на Друштвото и Извештајот на независниот ревизор од ставот 1 на овој член се составен дел на оваа Одлука.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**



75  
ГОДИНИ

"МАКПЕТРОЛ"  
Акционерско друштво за промет  
со нафта и нафтени деривати  
Бр. 0701-1352/  
24. 03. 2022 20 год.  
СКОПЈЕ 4



МАКПЕТРОЛ



2021

КОНСОЛИДИРАНА ГОДИШНА СМЕТКА



			<table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> Период									<table border="1" style="display: inline-table; width: 50px; height: 20px;"> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table> Контролор																																
<table border="1" style="display: inline-table; width: 60px; height: 20px;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> Вид работа						<table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>5</td><td>7</td><td>6</td><td>4</td><td>3</td> </tr> </table> Идентификационен број (ЕМБС)								0	4	0	5	7	6	4	3	<table border="1" style="display: inline-table; width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table> Резервни кодекси								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	4	0	5	7	6	4	3																																					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																			

Назив на друштвото **Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Адреса за е-пошта **normativa@makpetrol.com.mk**

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3**

**БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА**  
**(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)**  
 на ден 31.12. 2021 година

(во денари)

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	<b>АКТИВА:</b>				
	<b>А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>	001		<b>5.578.192.671</b>	<b>6.372.349.797</b>
	<b>(002+009+020+021+031)</b>				
2.	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>	002		<b>8.138.556</b>	<b>5.804.923</b>
	<b>(003+004+005+006+007+008)</b>				
3.	Издатоци за развој	003		0	0
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004		8.138.556	5.804.923
5.	Гудвил	005		0	0
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006		0	0
7.	Нематеријални средства во подготовка	007		0	0
8.	Останати нематеријални средства	008		0	0
9.	<b>II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>	009		<b>4.133.164.868</b>	<b>4.081.783.814</b>
	<b>(010+013+014+015+016+017+018+019)</b>				
10.	Недвижности (011+012)	010		3.206.355.259	3.155.502.630
10.а.	Земјиште	011		922.910.970	921.278.826
10.б.	Градежни објекти	012		2.283.444.289	2.234.223.804
11.	Постројки и опрема	013		351.469.813	375.598.333
12.	Транспортни средства	014		41.948.731	52.401.368
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015		296.164.092	309.758.265

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
14.	Биолошки средства	016			
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017		33.793.555	22.957.179
16.	Материјални средства во подготовка	018		196.656.648	158.777.208
17.	Останати материјални средства	019		6.776.770	6.788.831
18.	<b>III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ</b>	020		<b>27.041.048</b>	<b>27.771.860</b>
19.	<b>IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)</b>	021		<b>1.409.848.199</b>	<b>2.256.989.200</b>
20.	Вложувања во подружници	022			
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023		641.965.406	623.129.350
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024			
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025		2.238.873	1.625.952
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026		765.643.920	1.632.233.898
24.а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027			
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028		765.643.920	1.632.233.898
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029			
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030			
26.	<b>V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)</b>	031		<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034			
30.	<b>VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА</b>	035			
31.	<b>Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)</b>	036		<b>2.286.550.834</b>	<b>1.653.760.591</b>
32.	<b>I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)</b>	037		<b>1.045.401.041</b>	<b>844.820.722</b>
33.	Залихи на сировини и материјали	038		159.637.555	153.983.321
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039		249.437	96.869
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040		44.414	44.414
36.	Залихи на готови производи	041		117.748.127	122.345.319
37.	Залихи на трговски стоки	042		767.721.508	568.350.799
38.	Залихи на биолошки средства	043			

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
39.	<b>II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА</b>	044		<b>3.722.134</b>	<b>3.722.134</b>
40.	<b>III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)</b>	045		<b>926.381.836</b>	<b>528.557.916</b>
41.	Побарувања од поврзани друштва	046		13.183.124	11.819.977
42.	Побарувања од купувачи	047		400.117.951	333.691.330
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048		496.847.686	112.131.347
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049		6.670.650	58.936.312
45.	Побарувања од вработените	050		7.961.527	8.505.072
46.	Останати краткорочни побарувања	051		1.600.898	3.473.878
47.	<b>IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)</b>	052		<b>247</b>	<b>247</b>
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053		247	247
48.а.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054			
48.б.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055		247	247
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056			
50.	Побарувања по дадени заеми	057			
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058			
52.	<b>V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)</b>	059		<b>314.767.710</b>	<b>280.381.706</b>
52.а.	Парични средства	060		257.361.210	215.358.206
52.б.	Парични еквиваленти	061		57.406.500	65.023.500
53.	<b>VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)</b>	062		<b>266.502.522</b>	<b>177.927.243</b>
54.	<b>ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)</b>	063		<b>8.134.968.161</b>	<b>8.207.759.765</b>
55.	<b>В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА</b>	064		<b>530.784.923</b>	<b>2.525.568.347</b>
56.	<b>ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)</b>	065		<b>6.438.962.271</b>	<b>5.033.775.238</b>
57.	<b>I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА</b>	066		<b>3.483.842.000</b>	<b>3.483.842.000</b>
58.	<b>II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ</b>	067			<b>0</b>
59.	<b>III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)</b>	068		<b>348.378.000</b>	<b>348.378.000</b>
60.	<b>IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)</b>	069			<b>0</b>
61.	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА</b>	070		<b>503.464.397</b>	<b>220.582.580</b>
62.	<b>VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)</b>	071		<b>483.611.340</b>	<b>482.350.283</b>
63.	Законски резерви	072		135.233.340	117.757.283
64.	Статутарни резерви	073		348.378.000	364.593.000
65.	Останати резерви	074			

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	ИЗНОС	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
66.	<b>VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА</b>	075		<b>1.037.700.592</b>	<b>967.084.860</b>
67.	<b>VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)</b>	076		<b>131.121.274</b>	<b>120.415.603</b>
68.	<b>IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА</b>	077		1.409.843.216	348.709.118
69.	<b>X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА</b>	078		0	0
70.	<b>XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО</b>	079			
71.	<b>XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО</b>	080			
72.	<b>Б. ОБВРСКИ (082+085+095)</b>	081		<b>1.596.676.546</b>	<b>3.069.864.962</b>
73.	<b>I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)</b>	082		<b>2.556.224</b>	<b>2.818.362</b>
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083		2.556.224	2.818.362
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084			
76.	<b>II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)</b>	085		<b>0</b>	<b>120.000.000</b>
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086			
78.	Обврски спрема добавувачи	087			
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	088			
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089			
81.	Обврски по заеми и кредити	090			120.000.000
82.	Обврски по хартии од вредност	091			
83.	Останати финансиски обврски	092			
84.	Останати долгорочни обврски	093			
85.	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ</b>	094			
86.	<b>IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)</b>	095		<b>1.594.120.322</b>	<b>2.947.046.600</b>
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096		24.340.615	30.357.320
88.	Обврски спрема добавувачи	097		476.160.117	374.294.554
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098		434.418.729	104.876.028
90.	Обврски по основ на даноци и придонеси на плата и надомести на плата	099		32.875.258	31.630.869
91.	Обврски кон вработените	100		65.467.530	62.989.682
92.	Тековни даночни обврски	101		293.008.927	178.051.309
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			
95.	Обврски по заеми и кредити	104		95.913.669	1.982.877.643

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
96.	Обврски по хартии од вредност	105		167.307.404	178.576.796
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106		4.295.138	3.017.038
98.	Останати финансиски обврски	107			
99.	Останати краткорочни обврски	108		332.935	375.361
100.	<b>V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)</b>	109		<b>99.329.344</b>	<b>104.119.565</b>
101.	<b>VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА</b>	110			
102.	<b>ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)</b>	111		<b>8.134.968.161</b>	<b>8.207.759.765</b>
103.	<b>В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА</b>	112		<b>530.784.923</b>	<b>2.525.568.347</b>

Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме

Бојан Лекиќ

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија

0100861

Потпис



Во,

Скопје

Во

Скопје

На ден

31.03 2022

На ден

31.03 2022

Одобрил:

Саша Лекиќ

Потпис







[ ] [ ] [ ] [ ]			[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]							[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]					
			Период							Контролор					
[ ] [ ] [ ]	[ 0 ] [ 4 ] [ 0 ] [ 5 ] [ 7 ] [ 6 ] [ 4 ] [ 3 ]	[ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ]													
1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26													
Вид работа	Идентификационен број (ЕМБС)	Резервни кодекси													

Назив на друштвото **Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Адреса за е-пошта **normativa@makpetrol.com.mk**

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3**

**БИЛАНС НА УСПЕХ**  
**(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)**  
за периодот од 01.01. до 31.12. 2021 година

(во денари)

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	<b>I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)</b>	201		<b>22.524.057.010</b>	<b>16.827.541.607</b>
2.	Приходи од продажба	202		21.496.719.716	16.720.162.702
3.	Останати приходи	203		1.027.337.294	107.378.905
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	XXX	XXX	XXX	XXX
4.a.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	204		122.389.733	13.624.229
4.б.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на крајот на годината	205		117.792.541	122.389.733
5.	Капитализирано сопствено производство и услуги	206			
6.	<b>II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)</b>	207		<b>21.066.186.287</b>	<b>16.594.687.533</b>
7.	Трошоци за сировини и други материјали	208		164.612.851	228.449.942
8.	Набавна вредност на продадени стоки	209		18.517.770.031	14.164.169.821
9.	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210			
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211		520.725.390	484.344.525
11.	Останати трошоци од работењето	212		207.636.670	191.370.436
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		1.337.338.541	1.206.835.877
12.a.	Плати и надоместоци на плати (нето)	214		816.940.289	793.654.827



Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		66.022.513	64.273.837
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		301.833.843	297.559.077
12.г.	Останати трошоци за вработените	217		152.541.896	51.348.136
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		260.402.200	257.703.123
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219		0	
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220		9.131.264	11.216.105
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221		2.556.224	2.818.362
17.	Останати расходи од работењето	222		46.013.116	47.779.342
18.	<b>III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)</b>	223		<b>126.638.317</b>	<b>90.717.670</b>
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224		80.768.939	48.287.739
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225		80.731.780	48.231.780
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226		37.159	55.959
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227			
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228			
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229		39.600.000	36.300.000
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230		3.720.063	4.179.041
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231		2.090.448	1.662.472
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232			
24.	Останати финансиски приходи	233		458.867	288.418
25.	<b>IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)</b>	234		<b>33.061.081</b>	<b>57.307.760</b>
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235		13.267	6.463
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236		13.267	6.463
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237			
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238			
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239		30.337.179	55.570.703
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240		2.501.829	1.605.807

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
29.	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	241			
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242			
31.	Останати финансиски расходи	243		208.806	124.787
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244		18.836.056	8.663.389
33.	Удел во загубата на придружените друштва	245			
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244) - (204-205+207+234+245)	246		1.565.686.823	383.692.877
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) - (201+223+244)	247		0	0
36.	Нето добивка од прекинати работења	248			
37.	Нето загуба од прекинати работења	249			
38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		1.565.686.823	383.692.877
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		0	0
40.	Данок на добивка	252		155.843.607	34.983.759
41.	Одложени даночни приходи	253			
42.	Одложени даночни расходи	254			
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		1.409.843.216	348.709.118
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		0	0
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		1.990	1.973
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		12	12
47.	ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259		1.409.843.216	348.709.118
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260		1.409.843.216	348.709.118
47.б.	Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	261			
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262			
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263			
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264		13.939	3.428
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265		13.939	3.428
48.б.	Вкупно разводнета заработувачка по акција	266			
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинато работење	267			
48.г.	Разводнета заработувачка по акција од прекинато работење	268			

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за периодот од 01.01. до 31.12. 2021 година

Реден број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	Добивка за годината	269		1.409.843.216	348.709.118
2.	Загуба за годината	270		0	0
3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) -(274+276+278+280+282+284)	271		282.881.000	42.956.000
4.	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - 273+275+277+279+281+283)	272		0	0
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	273			
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	274		985.000	10.000
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	275		283.866.000	42.966.000
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	276			
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277			
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278			
11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279			
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280			
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281			
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282			
15.	Удел во останата сеопфатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	283			
16.	Удел во останата сеопфатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	284			
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285			
18.	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286		282.881.000	42.956.000
19.	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	287			
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288		1.692.724.216	391.665.118
20.а.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289		1.692.724.216	391.665.118
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290			
21.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270-286) или (287-269)	291		0	0
21.а.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292			
21.б.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293			

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД

Трговија на мало со моторни горива и мазива во спец. продавници

ДЕЈНОСТ-

4 7 3 0

(Се назначува главната приходна шифра на дејноста утврдена со НКД согласно член 9 од Законот за едношалтерскиот систем - Службен весник на Република Македонија бр. 84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11 и 70/13)

Лице одговорно за составување на образецот: Име и презиме

Бојан Лекиќ

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија

0100861

Потпис



Во,

Скопје

Во

Скопје

На ден

31.03 2022

На ден

31.03 2022

Одобрил:

Саша Лекиќ

Потпис





Образец „ДЕ“

[ ] [ ] [ ]			[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]							[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]					
1 2 3			0 4 0 5 7 6 4 3							0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)							Резервни кодекси					

Назив на субјектот

Макпетрол А.Д. Скопје

Адреса, седиште и телефон

ул. Св. Кирил и Методиј број 4

Скопје

3146-117

Адреса за е-пошта

normativa@makpetrol.com.mk

Единствен даночен број

4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3

## ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

за државна евиденција за субјектите кои  
не применуваат посебни сметковни планови  
(големи, средни, мали и микро субјекти)

за 2021 година

(во денари)

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		<b>А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>			
1.	000	Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	601	0	0
1.1		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект	602	0	0
1.2		Трошоци за материјали и услуги <sup>1</sup> користени или потрошени при развојот на интерен проект	603	0	0
2.		Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	604	0	0
3.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	605	226.530	97.828
4.		Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	606	0	0
5.		Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 004 од БС)	607	0	0
6.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	608	0	0

1. Трошоци за материјали и услуги се трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за развојот на интерен проект.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		<b>Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>			
7.	010д	Земјишта	609	922.910.970	921.278.826
8.	014д	Шуми	610	0	0
9.		Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	611	0	0
10.		Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност <sup>2)</sup> (< или = АОП 012 од БС)	612	1.862.407.946	1.843.049.803
11.		Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	613	411.128.397	381.131.820
12.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 013 од БС)	614	0	0
13.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	615	15.965.901	27.228.261
14.		Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	616	0	0
15.		Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	617	0	0
16.	015д	Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста	618	0	0
17.	015д	Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично	619	6.657.384	6.669.445
18.	015д	Драгоцени метали и камења	620	0	0
19.	015д	Антиквитети и дрги уметнички дела	621	0	0
20.	015д	Други скапоцености	622	0	0
21.	016д	Вложувања во природни богатства во подготовка	623	0	0
22.	016д	Подобрување на земјиштето	624	0	0
		<b>В. СРЕДСТВА ВО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ со состојба на крај на период</b>			
23.	032д (во земјата), 033д (во земјата), 040д (во земјата), 041д (во земјата), 044д, 045д, 046д, 114д, 125д, 126д, 160, 162, 168д	Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+ АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+ АОП 057+АОП 058 од БС)	625	1.618.245	641.198

2. Објекти од високоградба се објекти кои со својот поголем дел се наоѓаат над површината на земјата, односно одат во висина, како: административни згради, фабрички згради, хали, работилници, складишта, силоси, сушални, продавници, мотели, ресторани, одмаралишта, градежни објекти за земјоделие и сточарство, градежни објекти за рудници итн.

3. Објекти од нискоградба се објекти коишто претежно, односно со својот главен дел се наоѓаат на површината на земјата или во земјата, како: патишта, железнички пруги, мостови, тунели, брани, насипи, мелиоративни системи, каптажни градби итн.

4. Телекомуникациска опрема е уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и

<sup>5</sup> Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		<b>Г. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА со состојба на крај на период</b>			
24.	005д, 017д, 037д (во земјата), 110, 112, 114д, 116д (во земјата), 118д (закуп), 120д, 122д, 124д (во земјата), 125д, 126д	Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) дадени на нефинансиски трговски друштва <sup>6</sup> во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата <sup>7</sup> (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 од БС)	626	65.462.629	51.898.722
25.	037д, 114д, 120д, 122д, 125д, 126д	Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 од БС)	627	32.253.531	32.125.210
26	047д, 118д, 127д, 151д, 152д, 153д, 154,157д, 158д, група 19	Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва <sup>6</sup> во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата <sup>7</sup> (< или = АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 051+АОП 062 од БС)	628	0	0
27.	047д, 050, 127д, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 151д, 152д, 158д, група 19д	Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 034+ АОП 035 +АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 од БС)	629	59.240.562	71.877.308
28	005, 017, 037, 047, 05, група 11 (без сметка 119), група 12 (без сметка 129), група 13 (без сметка 139), 162д (заеми во производи и стоки), група 14 (без сметка 149), група 15 (без сметка 159), група 19	Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+АОП 046+АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 од БС)	630	372.347.364	368.063.972

6. Нефинансиски трговски друштва се сите трговски друштва кои не припаѓаат на финансискиот сектор (банки, лизинг друштва, пензиски и инвестициски фондови, осигурителни друштва, брокерски друштва, итн.)

7. Земјата се однесува на финансиски релации со физички лица и правни лица на територијата на Република Северна Македонија.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		<b>Д. СОПСТВЕНИЧКИ КАПИТАЛ</b>			
29.	90д <sup>9</sup>	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата <sup>7</sup> ( < или =АОП 065 од БС)	631	0	0
30.	90д <sup>9</sup>	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи и земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата <sup>7</sup> (< или = АОП 065 од БС)	632	0	0
31.	90д <sup>9</sup>	Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Владата на Република Северна Македонија, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (<или = АОП 065 од БС)	633	0	0
		<b>Г. ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ со состојба на крај на месец</b>			
32.	214д, 225д, 260, 262д, 266д (кредити), 280д (во земјата), 281д (во земјата), 282, 284д (во земјата), 285д (во земјата), 286д (во земјата)	Обврски по заеми и кредити од нефинансиски трговски друштва <sup>6</sup> во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата <sup>7</sup> (< или = АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+ АОП 104+ АОП 107+ од БС)	634	0	0

8 Позициите од Поглавјето Д. Сопственички капитал ги пополнуваат следните форми на трговски друштва: јавно трговско друштво, командитно друштво и друштво со ограничена одговорност

9 Нето вредност на основна главнина = запишана уплатена основна главнина минус запишана, а неуплатена основна главнина минус сопствени акции и удели т.е. 90д = (900д - 901д - 902д)

10. Непрофитни организации се: стопанска интересна заедница, здруженија и фондации, други облици на здружување, политички партии, верски заедници, религиозни групи, Црвен крст на Република Северна Македонија, странски и меѓународни организации, хуманитарни организации и здруженија, синдикати и други правни лица основани со посебни прописи од кои произлегува дека се непрофитни организации.



Реден број	Група на сметки, сметка	П О З И Ц И Ј А	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		<b>Е. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ со состојба на крај на период</b>			
33	210д, 212, 214д, 216д (во земјата), 218д (закуп), 220д, 222д, 224д, 225д, 229д, 253д	Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата7 (< или = АОП 096+АОП 097+АОП 098+ АОП 108+ од БС)	635	390.429.621	89.456.581
34	214д, 220д, 222д, 224д, 225д, 229д, 253д	Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 096+АОП 097+АОП 098+ АОП 108+ од БС)	636	0	0
35.	218д, 254д, 255д, 259д, 269д, 288д, 29д	Останати обврски кон нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата7 (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 096+АОП 106+АОП 107+ АОП 108+АОП 109 од БС)	637	75.089	4.469
36.	група 23, 259д, 269д, 288д, 289, 29д	Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+АОП 099+АОП 101+АОП 107+ АОП 108+АОП 109 од БС)	638	314.938.766	205.253.361
37.	група 21, група 22, група 23, група 24, група 25 (без 256), 269, 288, 289, група 29	Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+АОП 096+АОП 097+АОП 098+АОП 099+АОП 100+АОП 101+АОП 107+ АОП 108+АОП 109 од БС)	639	1.200.562.459	693.647.800

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
		<b>Ж. ПРИХОДИ</b>			
		<b>I. Приходи од продажба</b>			
38.		Приходи од продажба на стоки и услуги (аоп 641 + аоп 642 ) ( < или = АОП 202 од БУ)	640	<b>21.222.128.498</b>	<b>16.455.317.699</b>
39.	73д и 74д	Приходи од продажба на стоки ( < или = АОП 202 од БУ)	641	21.188.796.219	16.421.871.870
40.	73д и 74д	Приходи од продажба на услуги ( < или = АОП 202 од БУ)	642	33.332.279	33.445.829
41.	730, 740 и 741	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар ( < или = АОП 202 од БУ)	643	20.501.111.395	16.141.621.973
42.	731 и 742	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар ( < или = АОП 202 од БУ)	644	710.595.400	306.604.781
43.	731д и 742д	Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во земјите членки на ЕУ <sup>10</sup> ( < или = АОП 202 од БУ)	645	505.386.587	290.430.807
44.	745д	Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба ( < или = АОП 206 од БУ)	646	0	0
45.	747	Приходи од наемнина ( < или = АОП 202 од БУ)	647	50.281.964	49.058.691
46.	747д	Приходи од наемнина на земјиште ( < или = АОП 202 од БУ)	648	0	0
47.	748	Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) ( < или = АОП 202 од БУ)	649	0	0
		<b>II. Останати приходи</b>			
48.	760	Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства ( < или = АОП 203 од БУ)	650	6.482	1.092.021
49.	761	Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ)	651	0	0
50.	762	Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност ( < или = АОП 203 од БУ)	652	864.926.149	0

10 Држави членки на Европската унија: Белгија, Германија, Италија, Луксембург, Франција, Холандија, Данска, Ирска, Велика Британија, Грција, Португалија, Шпанија, Австрија, Финска, Шведска, Кипар, Естонија, Унгарија, Чешка, Летонија, Литванија, Латвија, Малта, Полска, Словачка, Словенија, Бугарија, Романија, Хрватска.

Реден број	Група на сметки, сметка д = дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
51.	763	Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	653	0	0
52.	764	Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	654	78.206.556	36.220.792
53.	765	Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	655	8.380.097	1.660.305
54.	766	Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	656	0	0
55.	767	Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	657	0	0
56.	767д	Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	658	0	0
57.	767д	Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	659	0	0
58.	768	Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	660	0	0
59.	769	Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	661	54.285.569	50.764.978
60.	769д	Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапнини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	662	0	0
61.	769д	Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	663	10.666.456	12.758.545
62.	769д	Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	664	0	0
63.	769д	Приходи од оперативен наем-лизинг (< или = АОП 203 од БУ)	665	0	0
		<b>III. Финансиски приходи</b>			
64.	773д и 776д	Приходи од дивиденди	666	135.174.129	98.143.882
		<b>3. РАСХОДИ</b>			
65.	700	Расходи на продадени производи и услуги	667	7.648.997	9.632.012
		<b>I. Трошоци за сировини, материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар</b>			
66.	400д	Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	668	44.160.434	109.991.721
67.	400д	Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	669	9.772.818	6.627.530
68.	400д	Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	670	3.051.805	2.919.981

Реден број	Група на сметки, сметка д = дел	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
69.	400д	Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	671	8.520.614	7.283.922
70.	400д	Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	672	0	0
71.	400д	Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	673	17.331.800	19.131.638
72.	400д	Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	674	6.760.509	8.872.199
73.	400д	Вода (< или = АОП 208 од БУ)	675	9.079.580	8.638.823
74.	402д и 403д	Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	676	68.574.065	73.662.831
75.	402д и 403д	Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	677	4.534.929	7.470.227
76.	404	Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	678	1.455.877	991.859
77.	407	Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	679	0	0
		<b>II. Трошоци за услуги</b>			
78.	410д	Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	680	300.344.357	267.603.454
79.	410д	Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	681	0	0
80.	411д	ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	682	25.640.803	25.458.132
81.	411д	ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	683	0	0
82.	412д	Надворешни услуги за изработка на производи (лон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	684	0	0
		<b>III. Останати трошоци за вработените</b>			
83.	412д	Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	685	0	0
84.	414д	Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	686	455.157	455.476
85.	414д	Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	687	28.793.936	29.098.458
86.	414д	Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ)	688	0	0
87.	416д	Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)	689	0	0
88.	416д	Трошоци за развој (< или = АОП 211 од БУ)	690	0	0

12 Износите за позициите од поглавјата III. Останати трошоци за вработените и IV. Останати трошоци од работењето се прикажуваат со платениот персонален данок на доход.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
89.	420д, 421д	Вкалкуирани надомести за време на боледување	691	15.503.657	10.915.612
90.	422д	Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	692	2.609.954	3.040.836
91.	422д	Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	693	0	0
92.	422д	Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	694	0	0
93.	422д	Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	695	63.301.266	28.996.384
94.	422д	Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	696	5.735.593	2.908.226
95.	449д	Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ)	697	0	0
		<b>IV. Останати трошоци од работењето *</b>			
96.	440	Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	698	6.329.360	5.825.867
97.	440д	Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	699	4.428.465	4.010.558
98.	441	Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	700	4.385.569	5.433.466
99.	441д	Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	701	0	0
100.	441д	Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)	702	0	0
101.	441д	Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	703	0	0
102.	441д	Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	704	0	0
103.	441д	Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	705	85.000	109.331
104.	441д	Надоместоци на ангажирана работна сила преку Агенциите за привремени вработувања (< или = АОП 217 од БУ)	706	0	0
105.	442	Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	707	533.328	533.328

\* Износите во позициите од поглавјето III. Надоместоци на трошоците на вработените и IV. Останати трошоци од работењето се прикажуваат со платениот персонален данок на доход.

Реден број	Група на сметки, сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
106.	443	Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	708	19.235.371	13.094.105
107.	444	Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	709	6.170.115	5.852.065
108.	445д	Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	710	44.476.281	45.505.218
109.	446	Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	711	52.856.314	36.831.812
110.	447д	Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	712	6.329.729	6.323.581
111.	447д	Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	713	1.255.205	1.858.036
112.	447д	Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	714	3.964.292	3.674.055
113.	441д	Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	715	1.416.000	687.351
114.	441д	Надомести на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	716	828.770	1.001.406
115.	449	Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	717	14.607.164	11.389.584
		<b>V. Останати расходи</b>			
116.	468	Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	718	175.162	510.086
117.	468д	Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	719	3.982	0
		<b>VI. Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања</b>			
118.	476	Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ)	720	0	0
		<b>VII. Дивиденди и други надоместоци на вложувачите и реинвестирана добивка</b>			
119.		Исплатени дивиденди	721	201.031.500	201.510.100
		<b>S. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ</b>			
120.		Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	722	1.894	1.854
121.		Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	723	285	287
122.		Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	724	160	162

Во Скопје

Лице одговорно за составување на

Овластен застапник на

На ден 15.03.2022

образецот:  
Бојан Лекиќдруштвото:  
Саша Лекиќ

Дата на приемот во ЦРМ

Контролата ја извршиле:



[ ][ ][ ]			[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]								[ ][ ]															
			Период								Контролор															
1	2	3	0	4	0	5	7	6	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вид работа	Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси																	

Назив на субјектот **Макпетрол А.Д. Скопје**

Адреса, седиште и телефон ул. Св. Кирил и Методиј број 4 Скопје 3146-117

Адреса на е-пошта **normativa@makpetrol.com.mk**

Единствен даночен број **4 0 3 0 9 5 4 2 5 8 0 9 3**

**СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)**

во периодот од 01.01. до 31.12. 2021 година

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) <sup>3</sup>
Ред. број	Класа <sup>1</sup>	Назив <sup>2</sup>	
1.	33.19	Поправка на останата опрема	1.176.298
2.	35.11	Производство на електрична енергија-обновлива	127.881
3.	35.23	Трговија на гас преку дистрибутивни системи	765.799.422
4.	43.21	Електроинсталатерски работи	213.135
5.	45.11	Трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија	34.816.244
6.	45.20	Одржување и поправка на моторни возила	5.628.692
7.	45.31	Трговија на големо со делови и прибор за моторни возила	16.301.650
8.	45.32	Трговија на мало со делови и прибор за моторни возила	91.650.704
9.	45.40	Трговија со мотоцикли, и делови и прибор за мотоцикли, одржување и поправка на мотоцикли	44.057.202
10.	46.41	Трговија на големо со текстил	794.032
11.	46.45	Трговија на големо со парфимериски и козметички препарати	2.868.362
12.	46.49	Трговија на големо со друга стока за домаќинство	2.554.054
13.	46.51	Трговија на големо со компјутери, компјутерска периферна опрема и софтвер	257.363.882
14.	46.61	Трговија на големо со земјоделски машини, прибор и опрема	467.214
15.	46.69	Трговија на големо со други машини и опрема	2.576.336
16.	46.71	Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи	1.884.167.382
17.	46.75	Трговија на големо со хемиски производи	1.576.741
18.	47.21	Трговија на мало со овошје и зеленчук во специјализирани продавници	10.427.120
19.	47.22	Трговија на мало со месо и производи од месо во специјализирани продавници	9.883.106
20.	47.23	Трговија на мало со месо и производи од месо во специјализирани продавници	56.619
21.	47.24	Трговија на мало со леб, пецива, колачи и слатки во специјализирани продавници	33.834.820

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) <sup>3</sup>
Ред. број	Класа <sup>1</sup>	Назив <sup>2</sup>	
22.	47.25	Трговија на мало со пијалоци во специјализирани продавници	224.739.525
23.	47.26	Трговија на мало со производи од тутун во специјализирани продавници	1.044.115.381
24.	47.29	Друга трговија на мало со храна во специјализирани продавници	297.934.258
25.	47.30	Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници	16.615.900.078
26.	47.51	Трговија на мало со текстил во специјализирани продавници	112.047
27.	47.52	Трговија на мало со метална стока, бои и стакло во специјализирани продавници	32.690.296
28.	47.54	Трговија на мало со електрични апарати за домаќинствата во специјализирани продавници	596.668
29.	47.59	Трговија на мало со мебел, опрема за осветлување и др. предмети за домаќинство во специјализирани продавници	46.714.007
30.	47.62	Трговија на мало со весници и канцелариски прибор во специјализирани продавници	7.561.058
31.	47.71	Трговија на мало со облека во специјализирани продавници	498.673
32.	47.72	Трговија на мало со обувки и предмети од кожа во специјализирани продавници	284.652
33.	47.75	Трговија на мало со козметички и тоалетни препарати во специјализирани продавници	43.388.323
34.	47.78	Друга трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници	170.517.439
35.	52.29	Останати придружни дејности во превозот	11.928.906
36.	55.10	Хотели и слични објекти за сместување	13.973.047
37.	60.20	Дејност на телевизиската програма	71.699.776
38.	62.09	Останати услуги во врска со информатичката технологија и компјутерите	1.411.931
39.	64.99	Други финансиско-услужни дејности освен осигурување и пензиски фондови, неспомнати на друго место	864.926.149
40.	68.10	Купување и продажба на сопствен недвижен имот	935.217
41.	68.20	Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	48.656.762
42.	71.20	Техничко испитување и анализа	2.282.953
43.	95.11	Поправка на компјутери и периферна (дополнителна компјутерска) опрема	2.323.341
ВКУПНО ПРИХОДИ (збир од АОП 201 + 223 + 244 од Билансот на успех)			22.669.531.383

1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

2) Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

4 7 3 0

Трговија на мало со моторни горива и мазива со специјализирани продавници

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД Трговија на мало со моторни горива и мазива во спец. продавници ДЕЈНОСТ-

4 7 3 0

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Бојан Лекиќ

Потпис

Во Скопје

М.П. \*

На ден 31.03.2022

Одобрил

Саша Лекиќ

Потпис





75  
ГОДИНИ



МАКПЕТРОЛ



2021

КОНСОЛИДИРАНА ГОДИШНА СМЕТКА  
ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

Назив на друштвото	<b>Макпетрол А.Д. Скопје</b>
Адреса	ул. Св. Кирил и Методиј број 4
Седиште	Скопје
Телефон	3146-117
Единствен даночен број	<b>4030954258093</b>

**ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ**за **2021** година

## 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Назив на друштвото	<b>Макпетрол А.Д. Скопје</b>		
Форма на трговско друштво	Акционерско друштво		
Број на регистарска влошка во Трговскиот регистар	30120110044629		
Седиште	ул. Св. Кирил и Методиј број 4	Скопје	
Промени во регистарската влошка во Трговскиот регистар до периодот на известување			
Позначајни дејности кои ги извршува	Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници		
	Трговија на големо со моторни горива и мазива		
Идентификација на поврзани субјекти (назив и процентуално учество)	МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС ДООЕЛ		
	ТЕЛМА ДООЕЛ		
	ПЕТРОЛМАК А.Д.		
	МАКПЕТРОЛ ДОО		
	ОИЛКО КДА		
Број на вработени према степен на образование	Основно	Средно	Високо
	63	1406	543
Сопственичка структура	Правни лица -39,94% Физички лица - 60,06%		
Други релевантни информации за друштвото			

Консолидираната годишна сметка ги вклучува финансиските информации на Матичното Друштво и подружниците (во продолжение "Групата") кои се целосно под нејзина контрола. Контролата се остварува преку можноста на Матичното Друштво да управува со финансиските и деловните политики на подружниците, како и да ги користи придобивките од нивните активности.

Следната табела ги прикажува консолидираните подружници и учеството на Матичното Друштво во нивниот капитал:

		% од учество	
		31 декември	31 декември
		2021	2020
	Земја на основање		
Макпетрол – Телма	Македонија	100	100
Пром-гас	Македонија	100	100
Макпетрол доо	Србија	100	100
Петролмак Грција	Грција	100	100

## 2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

Изјава за усогласеност (врз основа на кои стандарди е подготвена годишната сметка)	Меѓународни стандарди за финансиско известување и Меѓународни сметководствени стандарди/, објавени во Правилникот за водење сметководство
Информација дали годишната сметка е поединечна или консолидирана	Консолидирана
Валута на презентација	МКД

## 3 . СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

**Општи правила за водење сметководство**

Друштвото има обврска уредно да води сметководство, трговски книги и годишни сметки на начин определен со закони , прописи за сметководство и даночни прописи.

Друштвото, во согласност со принципите на правилно водено сметководство, води трговски книги на начин што ги прави видливи сите преземени трговски правни работи, состојбата на средствата, обврските , главнината , приходите и расходите.

Трговските книги се водат по системот на двојно книговодство ( дневник, главна книга и аналитички евиденции).

Трговските книги по системот на двојно книговодство се водат со примена на единствени сметки пропишани со сметковен план.

Трговските книги се водат на македонски јазик , со арапски цифри и со вредности изразени во денари. Ако се користат кратенки, кодови, знаци или симболи, мора јасно да се објасни нивното значење.

Сите податоци регистрирани во трговските книги мора да бидат целосни и комплетираны, навремено ажурирани и да бидат презентирани хронолошки, односно точно да го одразуваат временскиот редослед на нивното настанување.

Сметководствено финансиската евиденција во Друштвото ја води Дирекцијата за финансии и тоа трговските книги ги води врз основи на оформени и веродостојни сметководствени документи за кои одговара доносителот на документите.

Друштвото известува согласно со Меѓународните стандарди за финансиско известување, утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење сметководство ( Службен весник на РМ , бр. 159/09, 164/10 и 107/11 ), кои ги содржат:

- Меѓународните сметководствени стандарди - МСС ,
- Меѓународните стандарди за финансиско известување - МСФИ,
- Толкувањата на Постојниот комитет за толкување - ПКТ и
- Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување -КТМФИ

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и оценките се значајни за финансиските извештаи.

### **3.1 Консолидација**

#### **Подружници**

Финансиските податоци на подружниците се вклучени во консолидираната годишна сметка од датумот на пренесување на контролата до датумот на престанокот на истата.

Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или превземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Вишокот на трошокот на стекнувањето над неговата објективна вредност претставува гудвил.

Интеркомпаниските трансакции, салда и нереализирани добивки од трансакциите помеѓу деловните субјекти се елиминирани. Нереализираните загуби се елиминирани исто така, освен во случај кога трошокот не може да биде надоместен.

## **Придружени друштва**

Придружени друштва се субјекти врз кои Матичното друштво има значително влијание, но не ги контролира истите. Постоенето на значително влијание се утврдува преку следното: застапеност во Одборот на директори, учество во процесот на креирање политики и донесување на одлуки, материјални трансакции, меѓусебна размена на раководен персонал и обезбедување на суштински технички информации и каде учеството во капиталот се движи помеѓу 20 и 50% од гласачките права. Вложувањата во придружените друштва се евидентирани според методот на главнина. Нереализираните добивки или загуби од трансакциите помеѓу Групата и придружените друштва се елиминирани согласно обемот на учеството на Групата во овие ентитети. При елиминирање на нереализираните загуби, средствата се тестираат за загуби поради оштетување.

### **3.2 Известување по сегменти**

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

### **3.3 Странски валути**

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари ("Денари") по средниот курс на Народната Банка на Република Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување.

### **3.4 Недвижности, постројки и опрема**

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност или по претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и резервирањето поради оштетување. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2003 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Цената на чинење на недвижностите, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во извештајот за сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

Не се пресметува амортизација на земјиштето и инвестициите во тек. Амортизацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува пропорционално, по стапки дадени во номенклатурата на средства за амортизација објавени во Уредбата за начинот на пресметка на амортизацијата во Сл. весник 64/2002 со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти- 40 години

Погонска опрема-10 години

Останата опрема и моторни возила- 4-5 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на известување. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

### **3.5 Нематеријални средства**

#### **Компјутерски софтвер**

Трошоците поврзани со развојот или одржувањето на компјутерски софтверски програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување. Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи,



контролирани од страна на Друштвото и кои најверојатно ќе создадат економски користи што ќе ги надминат трошоците после една година, се признаваат како нематеријални средства. Трошоците за развој на компјутерски софтвер кои се признаваат како средства се амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

### **Останати нематеријални средства**

Трошоците за стекнување права и лиценци се капитализирани и амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

### **3.6 Оштетување на нефинансиските средства**

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираниот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина.

### **3.7 Финансиски средства**

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на нивното првично признавање.

#### **Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби**

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

#### **Кредити и побарувања**

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на известување. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на известување се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања, дадени позајмици како и парични средства и еквиваленти.

### **Финансиски средства расположливи за продажба**

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се било креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

### **Почетно признавање на финансиските средства**

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството.

Сите финансиски средства различни од средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка.

### **Непризнавање на финансиските средства**

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

### **Последователно мерење на финансиски средства**

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во Извештајот за сеопфатната добивка како останати нето добивки / загуби. Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во капиталот.

Кога вложувањата класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во Извештајот за сеопфатната добивка како добивка или загуба од вложувања.



Каматите на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба се пресметани со употреба на методата на ефективна камата и се признаени во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи. Дивидендите на вложувањата во инструменти на капиталот расположливи за продажба се признаени во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи и кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденди.

Објективните вредности на котирани вложувања се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотирани хартии од вредност), Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка.

### **Признавање на оштетувањето на финансиските средства**

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Кај вложувањата расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено.

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиска состојба, се отстранува од капиталот и се признава во Извештајот за сеопфатната добивка. Загубите поради оштетување признаени во Извештајот за сеопфатната добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се надоместуваат преку Извештајот за сеопфатната добивка.

### **3.8 Залихи**

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

### **3.9 Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања**

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на побарувања. Значителни финансиски

потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат.

Евидентируваниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот извештај за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во извештајот за сеопфатната добивка.

### **3.10 Парични средства и еквиваленти**

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

### **3.11 Капитал, резерви и акумулирани добивки**

#### **(а) Акционерски капитал**

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

#### **(б) Трошоци поврзани со емисија на акции**

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани во капиталот како намалување, нето од данокот, на приливите.

#### **(в) Сопствени акции**

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

#### **(г) Резерви**

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони, задолжителни и резерви за сопствени акции се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на материјалните средства и финансиските средства расположливи за продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото.

(д) Акумулирани добивки

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

### **3.12 Обврски спрема добавувачи**

Обврските спрема добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

### **3.13 Позајмици**

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трансакциони трошоци. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловено право за подмирување на обврската за не помалку од 12 месеци од датумот на известување.

### **3.14 Тековен и одложен данок од добивка**

Согласно промените во законската регулатива за данок од добивка кои се применуваат од 1 јануари 2015 година со утврдување на добивката за деловната 2014 година, данокот од добивка по стапка од 10%, се плаќа на добивката која се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди, корегирани за непризнаени расходи за даночни цели и за даночниот кредит. Нераспределената добивка не се оданочува.

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот данок од добивка се терети или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го теретат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

### **3.15 Надомести за вработените**

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање на вработените Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на двомесечна просечна плата. Друштвото врши резервирање за пресметани посебени минималени износи за пензионирање на вработените.

### **3.16 Данок на додадена вредност**

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во билансот на состојба.

### **3.17 Резервирања**

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

### **3.18 Признавање на приходите и расходите**

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Друштвото, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.

### **Приходи од продажба**

Продажба на големо

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

### **Продажба на мало**

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на продажба на корисникот. Приходите од продажба на мало вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

### **Приходи од обезбедување на услуги**

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

### **Приходи од камата**

Приходот од каматата се евидентира пропорционално на времето што го рефлектира ефективниот принос на средствата.

### **Приходи од дивиденди**

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

### **Расходи од деловното работење**

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

### **3.19 Распределба на дивиденди**

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

### **3.20 Превземени и неизвесни обврски**

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

### **3.21 Трансакции со поврзани субјекти**

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

### **3.22 Настани по периодот на известување**

Настаните по завршетокот на годината кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

## **4. Користени проценки**

### **Значајни сметководствени проценки**

При примената на сметководствените политики на Друштвото, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

### **Несигурност во проценките**

#### **Оштетување кај нефинансиски средства**

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

#### **Оштетување кај финансиски средства**

##### **Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања**

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката

за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

### **Употребен век на средствата што се амортизираат**

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Фактички резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

### **Залихи**

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При проценката на нето реализационата вредност ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени оценките.

### **Објективна вредност на финансиски средства**

Доколку пазарот на финансиски инструмент не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за проценка. Во примената на техниките за проценка, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

### **5. Промена на сметководствени политики и корекција на грешки**

Сметководствените политики се применуваат од период до период на конзистентна основа. Сметководствената политика се менува доколку тоа е условено со измена или донесување на МСФИ.

По исклучок, промена на сметководствените политики може да се направи доброволно, ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во финансиските извештаи. За промените во сметководствените политики одлучува Друштвото.

При ретроспективна промена во сметководствената политика, ентитетот ја применува новата сметководствена политика на компаративните информации за претходните периоди до најраниот датум кога е тоа изводливо, исто како новата

сметководствена политика да била применета отсекогаш. Кога е непрактично да се одредат ефектите на поединечните периоди на промена во сметководствената политика на компаративните информации за еден или повеќе презентирани периоди, Друштвото ја применува новата сметководствена политика на сметководствените вредности за средствата и обврските на почетокот на најраниот период за кој е изводлива ретроспективна примена, што пак може да биде тековниот период и ги прави соодветните корекции на почетно салдо на секоја засегната компонента на главнината за тој период.

Согласно МСФИ, колку што е тоа изводливо, Друштвото ретроспективно ја исправа материјалната грешка од претходен период во првиот финансиски извештај одобрен за објавување, откако истата била откриена, така што

а) повторно ги прикажува компаративните износи за претходниот презентирани период(и) кога грешката се појавила, или

б) доколку грешката се појавила пред да биде презентирани најраниот претходен период, повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и главнината за најраниот претходно презентирани период.

Кога е непрактично да се одредат ефектите на грешката за специфичен период врз компаративните информации за еден или повеќе претходно презентирани периоди, ентитетот повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и главнината за најраниот период за кој е изводливо ретроспективно повторно прикажување (што може да биде и тековниот период).

## **6. Управување со ризик**

### **6.1 Фактори на финансиски ризици**

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи ризик од кредитирање и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Управниот Одбор врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, ризикот од кредитирање, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.



## 6.2 Ризик од кредитирање

Друштвото нема значителна концентрација на ризик од кредитирање. Друштвото има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се врши на клиенти со соодветна кредитна историја. Друштвото има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти.

Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и географски региони.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датата на извештајот на финансиската состојба.

## 6.3 Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

## 6.4 Пазарни ризици

### Ризик од курсни разлики

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото и Доларот. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 10%. Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на странските валути за +/- 10%.

### Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување. Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат обратен ефект врз

успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто време, Друштвото нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

### **6.5 Ризик при управување со капитал**

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенфиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот за намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

### **Показател на задолженост**

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, останати резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подготовка	ВКУПНО
<b>Набавна вредност</b>						
Салдо на 1 Јануари 2021 (тековна година)	28.234.963	0	22.586.612	60.913.659	0	111.735.234
Зголемување	67.113		291.489	5.022.793	5.256.296	10.637.691
Намалување			567.313		5.256.296	5.823.609
Салдо на 31 Декември 2021 (тековна година)	28.302.076	0	22.310.788	65.936.452	0	116.549.316
<b>Исправка на вредноста</b>						
Салдо на 1 Јануари 2021 (тековна година)	28.224.463	0	21.751.147	55.954.701	0	105.930.311
Амортизација	27.276		548.135	2.188.525		2.763.936
Намалување	0		283.487	0		283.487
Салдо на 31 Декември 2021 (тековна година)	28.251.739	0	22.015.795	58.143.226	0	108.410.760
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2021 (тековна година)</b>	<b>50.337</b>	<b>0</b>	<b>294.993</b>	<b>7.793.226</b>	<b>0</b>	<b>8.138.556</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2021 (тековна година)</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>835.465</b>	<b>4.958.958</b>	<b>0</b>	<b>5.804.923</b>

<b>Набавна вредност</b>						
Салдо на 1 Јануари 2020 (претходна година)	28.234.963	0	22.406.647	58.376.480	0	109.018.090
Зголемување			179.965	2.537.179	1.984.292	4.701.436
Намалување	0		0	0	1.984.292	1.984.292
Салдо на 31 Декември 2020 (претходна година)	28.234.963	0	22.586.612	60.913.659	0	111.735.234
<b>Исправка на вредноста</b>						
Салдо на 1 Јануари 2020 (претходна година)	28.203.463	0	19.840.354	53.369.021	0	101.412.838
Амортизација	21.000		1.910.793	2.585.680		4.517.473
Намалување	0		0	0		0
Салдо на 31 Декември 2020 (претходна година)	28.224.463	0	21.751.147	55.954.701	0	105.930.311
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2020</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>835.465</b>	<b>4.958.958</b>	<b>0</b>	<b>5.804.923</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2020 (претходна година)</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>2.566.293</b>	<b>5.007.459</b>	<b>0</b>	<b>7.605.252</b>

## 8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

О П И С	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	ВКУПНО
<b>Набавна вредност</b>					
Салдо на 1 Јануари 2021 (тековна година)	921.278.826	4.629.888.914	2.984.024.231	181.734.387	8.716.926.358
Зголемување	1.632.144	159.061.506	118.118.859	385.522.626	664.335.135
Намалување		41.717.989	50.265.007	336.806.810	428.789.806
Салдо на 31 Декември 2021 (тековна година)	922.910.970	4.747.232.431	3.051.878.083	230.450.203	8.952.471.687
<b>Исправка на вредноста</b>					
Салдо на 1 Јануари 2021 (тековна година)	0	2.395.665.108	2.239.477.436	0	4.635.142.544
Амортизација		108.435.549	164.691.935		273.127.484
Намалување		40.312.515	48.650.694		88.963.209
Салдо на 31 Декември 2021 (тековна година)	0	2.463.788.142	2.355.518.677	0	4.819.306.819
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2021 (тековна година)</b>	<b>922.910.970</b>	<b>2.283.444.289</b>	<b>696.359.406</b>	<b>230.450.203</b>	<b>4.133.164.868</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2021 (тековна година)</b>	<b>921.278.826</b>	<b>2.234.223.806</b>	<b>744.546.795</b>	<b>181.734.387</b>	<b>4.081.783.814</b>

<b>Набавна вредност</b>					
Салдо на 1 Јануари 2020 (претходна година)	920.413.458	4.480.935.670	2.838.148.057	243.691.236	8.483.188.421
Зголемување	1.770.610	152.930.398	199.366.456	400.242.461	754.309.925
Намалување	905.242	3.977.154	53.490.282	462.199.310	520.571.988
Салдо на 31 Декември 2020 (претходна година)	921.278.826	4.629.888.914	2.984.024.231	181.734.387	8.716.926.358
<b>Исправка на вредноста</b>					
Салдо на 1 Јануари 2020 (претходна година)	0	2.294.595.076	2.141.606.651	0	4.436.201.727
Амортизација		105.047.186	147.582.824		252.630.010
Намалување		3.977.154	49.712.039		53.689.193
Салдо на 31 Декември 2020 (претходна година)	0	2.395.665.108	2.239.477.436	0	4.635.142.544
<b>Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2020 (претходна година)</b>	<b>921.278.826</b>	<b>2.234.223.806</b>	<b>744.546.795</b>	<b>181.734.387</b>	<b>4.081.783.814</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2020 (претходна година)</b>	<b>920.413.458</b>	<b>2.186.340.594</b>	<b>696.541.406</b>	<b>243.691.236</b>	<b>4.046.986.694</b>

9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

2021	Недовршени земјоделски производи	Основно стадо	Обратно стадо	Повеќегодишни насади	Средства во подготовка	ВКУПНО
Состојба на 1 Јануари 2021 (тековна година)	0	0	0	0	0	0
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства						0
Состојба на 31 Декември 2021 (тековна година)						0
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
<b>Вкупно биолошки средства</b>						<b>0</b>
<b>2020</b>						
Состојба на 1 Јануари 2020 (претходна година)						0
Зголемување како резултат на набавки						0
Намалување како резултат на продажби						0
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						0
Промена на вредноста на биолошките средства						0
Трошоци на амортизација на биолошките средства						0
Состојба на 31 Декември 2020 (претходна година)						0
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
<b>Вкупно биолошки средства</b>						<b>0</b>

## 10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Вложување во конвертибилни обврзници		
Вкупно:		

Број на конвертибилни обврзници:

Права кои ги носат конвертибилните обврзници:

--	--	--

## 11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	413.426.030	381.293.015
Побарувања од купувачи во странство	45.819.973	10.662.756
Застарени, сомнителни и спорни побарувања	653.443.286	671.032.457
Ведносно усогласување на побарувања	712.571.338	729.296.898
Вкупно:	400.117.951	333.691.330

## 12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	255.411.867	211.432.807
Парични средства во денарска благајна	850.373	1.018.889
Девизна сметка	1.052.202	2.820.415
Девизна благајна	46.768	86.095
Вкупно:	257.361.210	215.358.206

13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции	Во сопственост на	01.01.2021	%	Состојба		31.12.2021	%
				зголем.	намал.		
2021 (тековна година)							
Обични акции	Физички лица	2.101.521.000	60,32%		9.125.495	2.092.395.505	60,06%
	Правни лица	1.033.943.000	29,68%	9.125.495		1.043.068.495	29,94%
	Откупени сопствени акции	348.378.000	10,00%			348.378.000	10,00%
Приоритетни акции	ФПИО	0				0	
Вкупно:		3.483.842.000	100%	9.125.495	9.125.495	3.483.842.000	100%
2020 (претходна година)							
Обични акции	Физички лица	2.170.837.000	62,31%		69.316.000	2.101.521.000	60,32%
	Правни лица	994.201.000	28,54%	39.742.000		1.033.943.000	29,68%
	Откупени сопствени акции	318.804.000	9,15%	29.574.000		348.378.000	10,00%
Приоритетни акции	ФПИО					0	
Вкупно:		3.483.842.000	100%	69.316.000	69.316.000	3.483.842.000	100%

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години:		Тековна година	Претходна година
Вид на обврска:	Вид на обезбедување:		
Обврски спрема поврзани друштва			
Обврски кон добавувачи			
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити			
Обврски по основ на кредити			
Обврски по основ на заеми			
Останати долгорочни обврски			
Вкупно:		0	0

## 15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	24.757.163	299.299.664
Добавувачи во странство	124.410.966	73.680.557
Добавувачи за нефактурирани стоки	37.620	1.516.394
Вкупно:	149.205.749	374.496.615

## 16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	0	
Краткорочни кредити во земјата	95.913.669	1.982.877.643
Краткорочни кредити во странство		
Вкупно:	95.913.669	1.982.877.643

## 17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	20.670.941.873	16.296.518.761
Приходи од продажба во странство	720.572.409	323.065.335
Вкупно:	21.391.514.282	16.619.584.096



## 18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини	105.310.333	100.685.127
Приходи од наплатени отпишани побарувања	8.380.097	1.660.305
Приходи од државни поддршки	12.348.867	13.013.178
<b>Вкупно:</b>	<b>126.039.297</b>	<b>115.358.610</b>

## 19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

О П И С	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	252.741.892	219.340.232
Трошоци за саеми	10.000	0
Наемнина	29.249.289	29.553.936
Дневници за службени патувања и патни трошоци	6.911.432	6.421.806
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи	3.680.025	5.444.176
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама	32.956.827	38.957.839
Премии за осигурување	51.807.114	52.587.249
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	53.059.755	37.024.537
Трошоци за ревизија	1.878.977	1.907.785
Трошоци за останати интелектуални услуги	12.512.964	7.114.151
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	8.676.508	10.391.540
Загуби од отуѓување на нетековни средства		0
Останати расходи	434.315.208	314.802.047
<b>Вкупно останати оперативни расходи</b>	<b>887.799.991</b>	<b>723.545.298</b>

## 20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

О П И С	Тековна година	Претходна година
Побарувања по основ на купопродажни односи	13.183.124	20.657.553
Обврски по основ на купопродажни односи	24.340.615	21.519.744
Приходи од продажба на готови производи	549.079	658.370
Приходи од продажба на стоки	606.365.751	490.458.587

Во, Скопје

На ден 31.03. 2022

Лице одговорно за составување на извештајот:

Бојан Лекиќ

М.П.

Саша Лекиќ





# Консолидирани финансиски извештаи и Извештај на независниот ревизор

Макпетрол а.д., Скопје и подружници

31 декември 2021 година



# Содржина

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1
Консолидиран Извештај за финансиската состојба	3
Консолидиран Извештај за сеопфатната добивка	4
Консолидиран Извештај за промените во капиталот	5
Консолидиран Извештај за паричните текови	6
Белешки кон Консолидираните финансиски извештаи	7
Прилози	

## Извештај на независниот реизор

До Раководството и Акционерите на  
Матичното Друштво - Макпетрол а.д., Скопје

**Грант Торнтон ДОО**  
Св. Кирил и Методиј 526-1/20  
1000 Скопје  
Северна Македонија  
**T** +389 (0)2 3214 700  
**F** +389 (0)2 3214 710  
**E** Contact@mk.gt.com  
Даночен број: 4030003475973

### Извештај за консолидираните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните консолидирани финансиски извештаи на Макпетрол а.д., Скопје – Матичното Друштво и подружниците (во понатамошниот текст “Групата”), составени од консолидираниот Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2021 година, и консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка, консолидираниот Извештај за промените во капиталот, и консолидираниот Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 36.

#### Одговорност на Раководството за консолидираните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на консолидирани финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

#### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија<sup>1</sup>. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во консолидираните финансиски извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Групата со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Групата. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

#### Мислење

Според нашето мислење, консолидираните финансиски извештаи ја презентираат објективно во сите материјални аспекти финансиската состојба на Групата Макпетрол а.д., Скопје на ден 31 декември 2021 година, како и резултатот од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

<sup>1</sup> Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година




### Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Матичното Друштво е исто така одговорно за изготвување на Консолидиран годишен извештај за работењето на Групата Макпетрол а.д., Скопје за 2021 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на консолидираниот годишен извештај на Групата за 2021 година, со историските финансиски информации објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2021, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија<sup>2</sup>, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во консолидираниот годишен извештај за работењето на Групата Макпетрол а.д., Скопје за 2021 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2021.

  
Марјан Андонов  
Управител  
Грант Торнтон ДОО, Скопје



  
Маја Атанасовска  
Овластен ревизор

Скопје, 30 март 2022 година

<sup>2</sup> Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Грант Торнтон ДОО е фирма членка на Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL и фирмите членки не се во партнерство на светско ниво. GTIL и секоја фирма членка на GTIL претставува посебен правен субјект. Услугите се обезбедуваат од страна на самите фирми членки. GTIL не обезбедува услуги на клиентите. GTIL и нејзините фирми членки не се агенти на, и не се обврзани едни кон други и не се одговорни за делата или пропустите на други фирми членки.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници  
 Консолидирани финансиски извештаи  
 31 декември 2021 година

# Консолидиран Извештај за финансиската состојба

	Бел.	31 декември 2021 000 мкд	31 декември 2020 000 мкд
<b>Средства</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Недвижности, постројки и опрема	6	4.133.165	4.081.783
Нематеријални средства	7	8.139	5.805
Вложувања во недвижности	8	27.041	27.772
Вложувања во придружени друштва	10	641.965	623.129
Финансиски средства распол.за продажба	12	765.644	1.632.234
Финансиски побарувања	13	1.238	822
		<b>5.577.192</b>	<b>6.371.545</b>
<b>Тековни средства</b>			
Финансиски побарувања	13	1.001	804
Залихи	14	1.045.401	844.821
Побарувања од купувачи и останати побарувања	15	1.192.884	647.549
Побарувања за данок на добивка		-	58.936
Парични средства и еквиваленти	16	314.768	280.382
		<b>2.554.054</b>	<b>1.832.492</b>
Средства наменети за продажба		3.722	3.722
<b>Вкупно средства</b>		<b>8.134.968</b>	<b>8.207.759</b>
<b>Капитал и обврски</b>			
<b>Капитал</b>			
Акционерски капитал	17	3.135.464	3.135.464
Резерви		987.075	702.933
Акумулирани добивки		2.316.423	1.195.378
		<b>6.438.962</b>	<b>5.033.775</b>
<b>Обврски</b>			
<b>Нетековни обврски</b>			
Позајмици со камата	18	-	120.000
		-	<b>120.000</b>
<b>Тековни обврски</b>			
Позајмици со камата	18	95.914	1.982.878
Обврски за данок на добивка		86.236	8.594
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	19	1.513.856	1.058.597
Одложени приходи од државни поддршки	20	-	3.915
		<b>1.696.006</b>	<b>3.053.984</b>
<b>Вкупно обврски</b>		<b>1.696.006</b>	<b>3.173.984</b>
<b>Вкупно капитал и обврски</b>		<b>8.134.968</b>	<b>8.207.759</b>

Овие Консолидирани финансиски извештаи се одобрени од Управниот Одбор на Матичното Друштво на ден 29 март 2022 година и се потпишани во негово име од:

Г-дин Андреја Јосифовски  
 Претседател на Управен Одбор



Г-дин Саша Лекиќ  
 Директор на Дирекција за финансии

# Консолидиран Извештај за сеопфатна добивка

	Бел.	Година што завршува на	
		31 декември 2021 000 мкд	31 декември 2020 000 мкд
Приходи од продажба	5	21.496.720	16.720.163
Приходи од реализирани државни поддршки	20	12.349	17.162
Останати деловни приходи	21	1.135.062	174.769
Потрошени материјали		(164.613)	(228.450)
Набавна вредност на продадени стоки		(18.517.770)	(14.164.170)
Трошоци за вработени	22	(1.333.903)	(1.209.512)
Депрецијација и амортизација	6,7,8	(260.402)	(257.703)
Останати деловни трошоци	23	(788.785)	(734.852)
Промени во залихи		(4.597)	108.765
<b>Добивка од работењето</b>		<b>1.574.061</b>	<b>426.172</b>
Финансиски приходи	24	6.564	6.166
Финансиски (расходи)	24	(33.774)	(57.308)
Нето финансиски (расходи)		<b>(27.210)</b>	<b>(51.142)</b>
Удел во добивките на придружени друштва	10,11	18.836	8.663
<b>Добивка пред оданочување</b>		<b>1.565.687</b>	<b>383.693</b>
Данок на добивка	25	(155.844)	(34.984)
<b>Добивка за годината по оданочување</b>		<b>1.409.843</b>	<b>348.709</b>
<b>Останата сеопфатна добивка за годината</b>			
Промена на обј. вред. на фин. с-ва распол. за прод.	12,17	283.866	42.966
Преведување на странски валути	17	(985)	(10)
		<b>282.881</b>	<b>42.956</b>
<b>Вкупна сеопфатна добивка за годината</b>		<b>1.692.724</b>	<b>391.665</b>
Добивка за сопствениците		1.409.843	348.709
<b>Вкупна сеопфатна добивка за сопствениците</b>		<b>1.692.724</b>	<b>391.665</b>
<b>Заработувачка по акција</b>	26		
- Основна и разводнета (Денари по акција)		13.939	3.428



Макпетрол а.д., Скопје и подружници  
 Консолидирани финансиски извештаи  
 31 декември 2021 година

# Консолидиран Извештај за промените во капиталот

	Акционерски капитал 000 мкд	Резерви 000 мкд	Акумулирани добивки 000 мкд	Вкупно 000 мкд
<b>На 01 јануари 2021 година</b>	<b>3.135.464</b>	<b>702.933</b>	<b>1.195.378</b>	<b>5.033.775</b>
<b>Трансакции со сопствениците</b>				
Распоред во резерви (Б.17)	-	17.476	(17.476)	-
Распоред за дивиденди (Б.17)	-	-	(287.537)	(287.537)
Пренос во акумулирани добивки (Б.17)	-	(16.215)	16.215	-
	-	<b>1.261</b>	<b>(288.798)</b>	<b>(287.537)</b>
<b>Сеопфатна добивка</b>				
Добивка за годината	-	-	1.409.843	1.409.843
Останата сеопфатна добивка	-	282.881	-	282.881
	-	<b>282.881</b>	<b>1.409.843</b>	<b>1.692.724</b>
<b>На 31 декември 2021 година</b>	<b>3.135.464</b>	<b>987.075</b>	<b>2.316.423</b>	<b>6.438.962</b>
<b>На 01 јануари 2020 година</b>	<b>3.165.038</b>	<b>707.785</b>	<b>1.127.455</b>	<b>5.000.278</b>
<b>Трансакции со сопствениците</b>				
Распоред во резерви (Б.17)	-	(47.808)	47.808	-
Распоред за дивиденди (Б.17)	-	-	(288.108)	(288.108)
Елиминации при исклучување на подружница од консолидација	-	-	114	114
Откуп на сопствени акции (Б.17)	(29.574)	-	(40.600)	(70.174)
	<b>(29.574)</b>	<b>(47.808)</b>	<b>(280.786)</b>	<b>(358.168)</b>
<b>Сеопфатна добивка</b>				
Добивка за годината	-	-	348.709	348.709
Останата сеопфатна добивка	-	42.956	-	42.956
	-	<b>42.956</b>	<b>348.709</b>	<b>391.665</b>
<b>На 31 декември 2020 година</b>	<b>3.135.464</b>	<b>702.933</b>	<b>1.195.378</b>	<b>5.033.775</b>

# Консолидиран Извештај за паричните текови

	Бел.	Година што завршува на	
		31 декември 2021 000 мкд	31 декември 2020 000 мкд
<b>Оперативни активности</b>			
Приливи од купувачи		21.093.617	17.100.045
Примени државни поддршки		3.688	12.426
Исплати на добавувачи и вработени		(20.543.761)	(16.155.635)
		553.544	956.836
(Платена) камата	24	(30.474)	(55.701)
(Платен) данок од добивка		(19.266)	(110.096)
		<b>503.804</b>	<b>791.039</b>
<b>Инвестициони активности</b>			
Прилив од продадени недвиж. постројки и опрема	6.21	1.551	2.457
(Плаќања) за набавка на недвиж. постројки и опрема	6	(309.993)	(291.791)
(Плаќања) за набавка на нематеријални средства	7	(5.382)	(2.716)
(Плаќања) за набавка на вложувања во недвижности	8	-	-
Вложувања во хартии од вредност	12	2.015.382	-
Прилив од наплата на фин. побарувања	13	(612)	1.342
Наплатени камати	24	3.513	4.508
Приливи од дивиденди	21	120.332	84.532
		<b>1.824.791</b>	<b>(201.668)</b>
<b>Финансиски активности</b>			
Платени дивиденди	17	(286.260)	(286.860)
Откуп на сопствени акции	17	-	(70.174)
(Отплата) на кредити	18	(8.504.786)	(7.873.634)
Приливи од кредити	18	6.497.822	7.641.049
		<b>(2.293.224)</b>	<b>(589.619)</b>
<b>Нето промена на парич.средства и еквиваленти</b>		<b>35.371</b>	<b>(248)</b>
Парични средства и еквиваленти на почетокот		280.382	280.640
Преведување на странски валути		(985)	(10)
<b>Парични средства и еквиваленти на крајот</b>		<b>314.768</b>	<b>280.382</b>

# Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

## 1 Општи информации

Макпетрол а.д., Скопје (“Матичното Друштво”) е Акционерско Друштво основано во Република Северна Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е следната: Ул. “Св. Кирил и Методиј”, бр.4, 1000 Скопје, Република Северна Македонија.

Матичното Друштво е основано во 1947 година и е најголем специјализиран дистрибутер на нафтени деривати и гас во Република Северна Македонија. Групата има деловни активности и на меѓународните пазари. Со состојба на 31 декември 2021 година Групата вработува 1,990 лица (2020: 1,973 лица).

Од 2002, акциите на Матичното Друштво котираат на официјалниот пазар на Македонска берза на хартии од вредност и со состојба на датумот на овој консолидиран Извештај, Матичното Друштво е рангирано меѓу првите 10 најликвидни правни субјекти кои котираат на Берзата и учествуваат во формирањето на Македонскиот Берзански Индекс.

Тековните активности на Матичното Друштво исто така вклучуваат и продажба на големо и мало на различни видови стока, како и ексклузивно застапништво и дистрибуција за неколку марки, како што се: Хонда, Валволине, Goodyear и DELL.

Консолидираните финансиски извештаи ги вклучуваат финансиските извештаи на Матичното Друштво и подружниците (во продолжение “Групата”) кои се целосно под нејзина контрола. Контролата се остварува преку можноста на Матичното Друштво да управува со финансиските и деловните политики на подружниците, како и да ги користи придобивките од нивните активности.

Следната табела ги прикажува консолидираните подружници и учеството на Матичното Друштво во нивниот капитал.

	% од учест.	Земја на основање	Дејност	Валута	31 декември 2021		31 декември 2020	
					Износ во вал.	(000 МКД)	Износ во вал.	(000 МКД)
ТРД Телевизија Макпетрол Телма дооел Скопје	100.00	Македонија	Телевизиска програма и емитување	МКД	-	200.310	-	200.310
Пром-гас дооел Скопје	100.00	Македонија	Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива	МКД	-	10.000	-	10.000
Макпетрол доо Белград	100.00	Србија	Трговија	УСД	452.500	25.075	452.500	25.075
Петролмак Солун	100.00	Грција	Трговија	ЕУР	810.005	49.856	810.005	49.856
						<b>285.241</b>		<b>285.241</b>

Во текот на 2020 година, Групата ја ликвидираше подружницата Шампион Макпетрол Дооел и призна расход во износ од 372 илјади денари (Белешка 21).

## 2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

### 2.1 Основи за подготовка

Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (“Службен весник на РМ” бр. 28/2004 ... 215/2021) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на РМ” бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Консолидираните финансиски извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Групата да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и оценките се значајни за консолидираните финансиски извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2021 и 2020. Известувачка и функционална валута е Македонски Денар (МКД или Денар). Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено.

### 2.2 Претпоставка за неограничен континуитет во деловното работење

Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за неограничен континуитет што подразбира реализација на средствата и обврските во нормалниот тек на работењето.

Раководството на Групата направи целосна проценка на влијанието на КОВИД-19 и глобална политичка – економска и енергетска криза врз подготовката и презентацијата на овие консолидирани финансиски извештаи, земајќи ги во предвид следниве фактори: тековна и очекувана профитабилност, можност за продолжување со обезбедување услуги и обезвреднување на средствата. Овие фактори не укажуваат на постоење на материјална несигурност што може да предизвика значителен сомнеж во можноста на Групата да продолжи како неограничен континуитет. Раководството на Групата смета дека примената на претпоставката на континуитет е соодветна.

### 2.3 Консолидација

#### Подружници

Финансиските извештаи на подружниците се вклучени во консолидираните финансиски извештаи од датумот на пренесување на контролата до датумот на престанокот на истата. Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или превземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Вишокот на трошокот на стекнувањето над неговата објективна вредност претставува гудвил.

Интеркомпаниските трансакции, салда и нереализирани добивки од трансакциите помеѓу деловните субјекти се елиминирани. Нереализираните загуби се елиминирани исто така, освен во случај кога трошокот не може да биде надоместен.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

#### Консолидација (продолжува)

##### Придружени друштва

Придружени друштва се субјекти врз кои Матичното друштво има значително влијание, но не ги контролира истите. Постојењето на значително влијание се утврдува преку следното: застапеност во Одборот на директори, учество во процесот на креирање политики и донесување на одлуки, материјални трансакции, меѓусебна размена на раководен персонал и обезбедување на суштински технички информации и каде учеството во капиталот се движи помеѓу 20 и 50% од гласачките права. Вложувањата во придружените друштва се евидентирани според методот на главнина. Нереализираните добивки или загуби од трансакциите помеѓу Групата и придружените друштва се елиминирани согласно обемот на учеството на Групата во овие ентитети. При елиминирање на нереализираните загуби, средствата се тестираат за загуби поради оштетување.

#### 2.4 Известување по сегменти

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

#### 2.5 Трансакции во странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден девизен курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари (Денари) по официјалниот среден курс на Народна Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики се прикажани во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како финансиски приходи или расходи за пресметковниот период. Средните девизни курсеви применети за прикажување на позициите во консолидираниот Извештај за финансиската состојба деноминирани во странска валута се следните:

	31 декември 2021	31 декември 2020
1 УСД	54,3736 денари	50,2353 денари
1 ЕУР	61,6270 денари	61,694 денари
1 ЦХФ	59,4683 денари	56,8242 денари
1 ГБП	73,4267 денари	68,3136 денари
1 ЦАД	42,5571 денари	39,293 денари
1 АУД	39,5197 денари	38,4986 денари
1 ЈПУ	0,47250 денари	0,4874 денари

Средствата, обврските, приходите, расходите и резултатот од работењето на подружници кои имаат различна валута од валутата на известување, се искажани во валутата на известување како што следи:

- Средствата и обврските се пресметани според средниот курс на датумот на Извештајот на финансиската состојба;
- Приходите и расходите се пресметани со примена на просечниот курс за периодот на известување (освен ако просечниот курс не претставува разумна основа за изразување на кумулативниот ефект на курсевите на денот на трансакцијата, во кој случај е користен курсот на трансакцијата); и
- Курсните разлики произлезени од погоренаведеното се прикажани како посебна ставка во останатата сеопфатна добивка.

#### 2.6 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна вредност или по претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2005 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат, за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

#### Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Групата поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува правопрпорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти	40 години
Погонска опрема	10 години
Останата опрема и моторни возила	4-5 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се коригираат на секој датум на известување. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

#### 2.7 Нетековни средства чувани за продажба

Нетековните средства се класифицирани како средства кои се чуваат за продажба кога нивниот евидентиран износ треба да се надомести првенствено преку продажна трансакција, а се смета дека постои голема веројатност за продажбата да се оствари. Тие се евидентирани по понискиот од евидентираните износ и објективната вредност, намалено за трошоците за продажба, доколку нивниот евидентиран износ се надомести пред се преку продажната трансакција наместо преку нивна континуирана употреба.

#### 2.8 Вложувања во недвижности

Недвижностите, сопственост на Групата, кои се чуваат, пред се, со цел остварување приход од нивно изнајмување, наместо за употреба во редовниот тек на снабдување со стоки и услуги, за административни потреби или за нивна продажба, се признаени како вложувања во недвижности.

Овие вложувања се евидентирани според нивната набавна вредност, намалена за соодветната исправка на вредноста. Моделот на објективна вредност не е прифатен поради неможност за нејзино веродостојно утврдување. Имено, споредливите пазарни трансакции за овие ставки на недвижности се ретки и при тоа, не постојат ниту алтернативни проценки, засновани на проекциите за дисконтирани парични текови.

Депрецијацијата на ставките на овие недвижности се пресметува правопрпорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба. Корисниот век на средствата кои се изнајмуваат е ист како во Белешка 2.6.

#### 2.9 Нематеријални средства

Нематеријални средства стекнати од страна на Групата, со дефиниран век на употреба, се мерат според набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од оштетување, доколку постојат. Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Групата поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите останати трошоци се признаваат во добивки или загуби во периодот кога настануваат. Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува правопрпорционално во период од пет години.

#### 2.10 Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век на употреба се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се поврати. Секогаш кога евидентираните износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

## 2.11 Финансиски средства

Групата ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства кои се чуваат до доспевање, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на нивното првично признавање.

### *Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби*

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година Групата нема класифицирано средства во оваа категорија.

### *Финансиски средства кои се чуваат до доспевање*

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Групата има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година Групата нема класифицирано средства во оваа категорија.

### *Кредити и побарувања*

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на известување. Кредитите и побарувањата на Групата на датумот на известување се состојат од купувања од купувачи, побарувања за дадени позајмици и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

### *Финансиски средства расположливи за продажба*

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако Раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

### *Признавање и мерење на финансиски средства*

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Групата има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Групата ги пренела значително сите ризици и користи од сопственоста.

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите. Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како останати нето добивки/загуби во периодот кога настануваат. Приходите од дивиденди од финансиските средства преку добивки и загуби се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Групата има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка.

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност. Каматите од средствата расположливи за продажба, пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како финансиски приходи. Приходи од дивиденди од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Групата има воспоставено право на прилив од дивиденда.



Макпетрол а.д., Скопје и подружници  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

#### Финансиски средства (продолжува)

##### Оштетување на финансиски средства

###### а. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на консолидираниот Извештај за финансиската состојба, Групата проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Како докази за оштетување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираниот износ на средството се намалува и износот на загубата истовремено се признава во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка. Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од оштетување. На пример, Групата може да го измери оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена.

Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

###### б. Финансиски средства расположливи за продажба

На секој датум на консолидираниот Извештај за финансиска состојба, Групата проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Групата ги користи критериумите наведени во потточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во консолидираниот Извештај за финансиската состојба, се отстранува од капиталот и се признава во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

Загубите поради оштетување признаени во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се коригираат преку консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во консолидираниот Извештај на сеопфатната добивка.

## 2.12 Пребивање на финансиските средства и обврски

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Консолидираниот Извештај за финансиската состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

## 2.13 Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондерирани просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.



Макпетрол а.д., Скопје и подружници  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

#### 2.14 Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени услуги во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.

Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се признава кога постои објективен доказ дека Групата нема да може да ги наплати сите доспееани побарувања според нивните оригинални услови на плаќање.

Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираните износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство.

Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираните износ на средството со признавање на поврзаните загуби преку сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот консолидиран Извештај за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка.

#### 2.15 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

#### 2.16 Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби

##### (а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

##### (б) Сопствени акции

Кога Групата откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

##### (в) Резерви

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони, задолжителни и резерви за сопствени акции се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на недвижностите, постројките и опремата и финансиските средства расположливи за продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на Раководството и акционерите на Групата.

##### (г) Акумулирани добивки/загуби

Акумулираните добивки/загуби ги вклучуваат задржаните добивки/загуби од тековниот и претходните периоди.

#### 2.17 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Групата на датумите на известување се класифицирани во категоријата финансиски обврски по амортизирана набавна вредност и се состојат од позајмици со камата и обврски спрема добавувачи и останати обврски.

##### Обврски кон добавувачи и други обврски

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок од една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски.

Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

#### Финансиски обврски (продолжува)

##### Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето.

Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Групата има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на консолидираниот Извештај за финансиската состојба.

#### 2.18 Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација.

Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивките или загубите во периодот во кој настанале.

#### 2.19 Наем

Групата признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

##### Групата како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Групата суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Наем плаќањата се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Групата ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот. Групата нема класифицирани средства во оваа категорија.

Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

##### Групата како закуподавач

Наемот каде Групата како закуподавач суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во консолидираниот Извештај за финансиската состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки/загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемници. Непредвидените наемници се признаваат како приход во периодот во кој се јавиле. Однапред платените наемници се признаваат како одложен приход.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

## 2.20 Тековен и одложен данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за извештачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

### *Тековен данок на добивка*

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во консолидираниот Извештај за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

### *Одложен данок на добивка*

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот или останатата сеопфатна добивка, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот или во останатата сеопфатна добивка соодветно.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2021 и 2020, Групата нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

## 2.21 Надомести за вработените

### *Придонеси за пензиско осигурување*

Групата има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

### *Краткорочни користи за вработените*

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Групата признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Групата има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

### *Обврски при пензионирање на вработените*

Групата, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ еднаков на двомесечна просечна плата. Групата пресмета и евидентира резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените на датумот на Извештајот за финансиската состојба.

## 2.22 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во консолидираниот Извештај за финансиската состојба.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

### 2.23 Резервирања

Резервирање се признава кога Групата има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се коригираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

### 2.24 Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместокот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Групата, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Групата.

#### Приходи од продажба

##### *Продажба на големо*

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на испорака до корисникот, кога корисникот ги прифаќа стоките, а наплатливоста на поврзаните побарувања е разумно обезбедена.

##### *Продажба на мало*

Приходот од продажба на стоки се признава во моментот на продажба на корисникот. Приходите од продажба на мало вообичаено се во готовина или со кредитна картичка. Евидентираниот приход е бруто износот на приходите од продажбата, вклучувајќи ги и обврските по провизии за кредитни картички за трансакцијата. Тие провизии се евидентирани како трошоци за дистрибуција.

#### Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

#### Приходи од наемнини

Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките и загубите на правопрпорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените наемнини, доколку ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од наемнини во текот на наем периодот.

#### Финансиски приходи и расходи

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата. Финансиските расходи се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

#### Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

#### Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

#### Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Групата учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Групата ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

### 2.25 Државни поддршки

Државните поддршки се признаваат кога постои разумна сигурност дека истите ќе бидат примени и кога Групата ќе ги исполни условите поврзани со давањето на поддршката. Државните поддршки се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка на систематска основа во истите периоди во кои се признати трошоците за кои се наметети примените поддршки.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Сметководствени политики (продолжува)

#### **2.26 Распределба на дивиденди**

Распределбата на дивиденди на акционерите на Групата е евидентирана како обврска во консолидираните финансиски извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Групата.

#### **2.27 Превземени и неизвесни обврски**

Не се евидентирани неизвесни обврски во консолидираните финансиски извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во консолидираните финансиски извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

#### **2.28 Трансакции со поврзани субјекти**

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Групата со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

#### **2.29 Настани по датумот на известување**

Настаните по завршетокот на годината кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши коригирање) се рефлектирани во консолидираните финансиски извештаи. Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши коригирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)

### 3 Управување со финансиски ризици

#### 3.1 Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Групата се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризиците поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Групата се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Групата.

Управувањето со ризици на Групата го врши Раководството на Матичното Друштво и подружниците врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитниот ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

#### 3.2 Кредитен ризик

Групата нема значителна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и региони од земјата и странство. Групата има политики со цел да обезбеди дека продажбата на производи и услуги се врши на клиенти со соодветна кредитна историја. Групата има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти.

Максималната изложеност на Групата на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датата на консолидираниот Извештај за финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела:

	2021 (000 мкд)	2020 (000 мкд)
<b>Класи на фин. средства - евидентирана вредност</b>		
<b>Фин. средства расположливи за продажба</b>		
Вложув. во удели и хартии од вредност	765.644	1.632.234
	<b>765.644</b>	<b>1.632.234</b>
<b>Кредити и побарувања</b>		
Финансиски побарувања	2.239	1.626
Побарувања од купувачи. нето	234.712	196.117
Побарув. од пресм. камати на купувачи. нето	2.360	2.024
Побарувања од продажба на платежни картички	180.465	152.403
Побарувања од вработени	7.962	8.504
Останати побарувања	1.318	3.472
Парични средства и еквиваленти	314.768	280.382
	<b>743.824</b>	<b>644.528</b>
	<b>1.509.468</b>	<b>2.276.762</b>

#### 3.3 Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Групата, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии. Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Групата.

	2021		2020	
	Тековни (до 12 мес.) (000 мкд)	Нетекновни (000 мкд)	Тековни (до 12 мес.) (000 мкд)	Нетекновни (000 мкд)
Позајмици	95.914	-	1.982.878	120.000
Обврски спрема добавувачи	500.504	-	404.652	-
Обврски по дивиденди	4.295	-	3.016	-
Обврски спрема вработени	65.468	-	63.025	-
	<b>666.181</b>	<b>-</b>	<b>2.453.571</b>	<b>120.000</b>

Макпетрол а.д., Скопје и подружници  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

### 3.4 Пазарни ризици

#### Ризик од курсни разлики

Групата има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложена на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото и Доларот. Групата не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Групата е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Групата деноминирани во странски валути е како што следи:

	2021	2020	2021	2020
	средства		обврски	
	(000 МКД)	(000 МКД)	(000 МКД)	(000 МКД)
ЕУР	41.226	27.390	74.760	57.885
РСД	3.110	3.408	81	1.459
ГБП	-	4.081	-	-
УСД	41.101	13.375	64.067	16.912
	<b>85.437</b>	<b>48.254</b>	<b>138.908</b>	<b>76.256</b>

#### Анализа на сензитивноста на странски валути

	Промени во 2021		Промени во 2020	
	2021	2020	2021	2020
	Добивка или загуба Во илјади денари			
ЕУР	1%	1%	(335)	(305)
РСД	5%	5%	151	97
ГБП	1%	1%	-	41
УСД	5%	5%	(1.148)	(177)

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 1% или 5% соодветно. Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на странските валути за +/- 1% или +/- 5%.

#### Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Групата е изложена на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и готовински текови. Раководството на Групата е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност.

Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат обратен ефект врз успешноста во финансирањето на Групата. Во исто време, Групата нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

	31 декември 2021			31 декември 2020		
	Без камата	Каматносни Фиксна	Варијаб.	Без камата	Каматносни Фиксна	Варијаб.
<b>Средства</b>						
Вложув.во удели и ХВ	765.644	-	-	1.632.234	-	-
Финан. Побарувања	2.239	-	-	1.626	-	-
Побарув.од купувачи	-	234.712	-	-	196.117	-
Поб.по кам.на куп, нето	2.360	-	-	2.024	-	-
Поб.од прод.на пласт.карт.	180.465	-	-	152.403	-	-
Побарувања од вработени	7.962	-	-	8.504	-	-
Останати побарувања	1.318	-	-	3.472	-	-
Парич.с-ва и еквиваленти	314.768	-	-	280.382	-	-
	<b>1.274.756</b>	<b>234.712</b>	-	<b>2.080.645</b>	<b>196.117</b>	-
<b>Обврски</b>						
Обврски спрема добавувачи	500.504	-	-	404.652	-	-
Обврски по дивиденди	4.295	-	-	3.016	-	-
Позајмици	-	95.914	-	-	1.902.878	200.000
Обврски спрема вработени	65.468	-	-	63.025	-	-
	<b>570.267</b>	<b>95.914</b>	-	<b>470.713</b>	<b>1.902.878</b>	<b>200.000</b>
<b>Нето изложеност</b>	-	-	-	-	-	<b>(200,000)</b>



Макпетрол а.д., Скопје и подружници  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

Пазарни ризици (продолжува)

#### Анализа на сензитивноста

Промена + 2%	-	-	-	-	-	4,000
Промена - 2%	-	-	-	-	-	(4,000)

### 3.5 Ризик при управување со капитал

Целите на Групата при управување со капиталот се овозможување на Групата да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенфиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот за намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Групата може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

#### Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Групата се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмици обелоденети во Белешка 18, пари и парични еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, останати резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по позајмици се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	2021	2020
Позајмици	95.914	2,102,878
Парични средства и еквиваленти	(314.768)	(280,382)
Нето обврски	(218.854)	1,822,496
Капитал	6.438.962	5,033,775
	-	<b>0.36</b>

### 3.6 Проценка на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на Раководството, зависно од видот на средството или обврската.

#### 3.6.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во консолидираниот Извештај за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства и тоа:

- Ниво 1: котираны цени (некоригирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во консолидираниот Извештај за финансиската состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи (во илјади Денари):

	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
<b>31 декември 2021</b>				
<i>Фин. средства расположливи за продажба</i>				
Харт.од вред. кај котираны домашни друштва	765.644	-	-	765.644
<b>31 декември 2020</b>				
<i>Фин. средства расположливи за продажба</i>				
Харт.од вред. кај котираны домашни друштва	481,778	-	-	481,778
Удели во капиталот кај домашни некотираны субјекти	-	1,150,456	-	1,150,456

Усогласувањата на салдата помеѓу двата датума на известување е обелоденето во Белешка 12.



Макпетрол а.д., Скопје и подружници  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Управување со финансиски ризици (продолжува)

### 3.6.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во консолидираниот Извештај за финансиската состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вр.		Објективна вр.	
	2021	2020	2021	2020
<b>Средства</b>				
Финансиски побарувања	2.239	1.626	2.238	1.626
Побарувања од купувачи. нето	234.712	196.117	234.712	196.117
Побарувања од пресм.камати на купувачи. нето	2.360	2.024	2.360	2.024
Побарувања од продажба на платежни картички	180.465	152.403	180.465	152.403
Побарувања од вработени	7.962	8.504	7.962	8.504
Останати побарувања	1.318	3.472	1.318	3.472
Парични средства и еквиваленти	314.768	280.382	314.768	280.382
<b>Вкупни средства</b>	<b>743.824</b>	<b>644.528</b>	<b>743.823</b>	<b>644.528</b>
<b>Обврски</b>				
Позајмици	95.914	2.102.878	95.914	2.102.878
Обврски спрема добавувачи	500.504	404.652	500.504	404.652
Обврски по дивиденди	4.295	3.016	4.295	3.016
Обврски спрема вработените	65.468	63.025	65.468	63.025
<b>Вкупни обврски</b>	<b>666.181</b>	<b>2.573.571</b>	<b>666.181</b>	<b>2.573.571</b>

#### Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради краткорочната доспеаност.

#### Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

#### Обврски спрема доверителите и обврски по кредити

Сметководствената вредност на обврските спрема доверителите и обврските по кредити соодветствува на нивната објективна вредност, поради нивната краткорочна доспеаност.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Значајни сметководствени проценки (продолжува)

#### 4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Групата, опишани во Белешка 2 кон овие консолидирани финансиски извештаи, од Раководството на Групата се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираните износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

##### *Несигурност во проценките*

###### *Оштетување кај нефинансиски средства*

При проценка на исправката на вредноста, Раководството го проценува надоместливиот износ на секое средство или групи кои генерираат готовина врз основа на очекуваните идни парични текови и примена на каматна стапка за нивно дисконтирање. Овие претпоставки, Групата ги проверува на годишно ниво. Несигурноста за проценка се однесува на претпоставки за идните резултати од работењето и утврдување на соодветна стапка за дисконтирање. Раководството на Групата го зеде во предвид целокупното влијание на КОВИД-19 и глобална политичка – економска и енергетска криза при проценка на исправката на вредноста и смета дека нема ефект врз исправката на вредноста на средствата.

###### *Оштетување кај финансиски средства*

###### *Оштетување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања*

Групата пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетувања кои се досега признати.

###### *Употребен век на средствата што се амортизираат*

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2021 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентираните вредности на овие средства се анализирани во Белешка 6, 7 и 8. Фактичките резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

##### *Залихи*

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При процената на нето реализационата вредност, клучни претпоставки кои ги користи Групата се проценетите трошоци за продажба и очекуваната продажна цена. Овие претпоставки, Групата ги проверува на годишно ниво. Групата ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

###### *Објективна вредност на финансиски средства*

Доколку пазарот на финансиски инструменти не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за проценка. Во примената на техниките за проценка, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоци не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

###### *Резервирања*

Резервирањата се проверуваат на секој датум на консолидираниот извештај за финансиската состојба и се коригираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската. Во текот на 2021 година не се направени промени во претходно користената претпоставка.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021  
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 5 Известување по сегменти

На 31 декември 2021 и 2020 година, Групата е организирана во следниве деловни сегменти:

- Трговска мрежа;
- Радиодифузија.

Резултатите од работењето по сегменти за годините што завршуваат на 31 декември 2021 и 2020 се како што следат:

	Трговија	Радиодифузија	Вкупно
<b>Година што завршува на 31 декември 2021</b>			
Продажба	21.959.535	112.349	22.071.884
Интер-сегментна продажба	(504.703)	(70.461)	(575.164)
<b>Нето продажба</b>	<b>21.454.832</b>	<b>41.888</b>	<b>21.496.720</b>
Добивка од делов. активности			1.574.061
Финансиски резултат, нето			(27.210)
Удел во добивката на придруж. друштва			18.836
<b>Добивка пред оданочување</b>			<b>1.565.687</b>
Данок на добивка			(155.844)
<b>Добивка за годината</b>			<b>1.409.843</b>
<b>Година што завршува на 31 декември 2020</b>			
Продажба	17.151.613	102.530	17.254.143
Интер-сегментна продажба	(474.072)	(59.908)	(533.980)
<b>Нето продажба</b>	<b>16.677.541</b>	<b>42.622</b>	<b>16.720.163</b>
Добивка од делов. активности			426.172
Финансиски резултат, нето			(51.142)
Удел во добивката на придруж. друштва			8.663
<b>Добивка пред оданочување</b>			<b>383.693</b>
Данок на добивка			(34.984)
<b>Добивка за годината</b>			<b>348.709</b>

Сегментните средства, обврски и капитални трошоци се како што следи:

<b>2021 година</b>			
Средства	8.044.870	90.098	8.134.968
Обврски	1.687.343	8.663	1.696.006
Капитални трошоци	305.466	9.909	315.375
<b>2020 година</b>			
Средства	8,121,866	85,893	8,207,759
Обврски	3,162,034	11,950	3,173,984
Капитални трошоци	293,212	1,297	294,509

Продажбата по категории е како што следи:

	2021	2020
Трговски стоки	21.318.775	16.546.033
Надомест за задолжителни стокови резерви	57.875	54.462
Наем	47.436	46.211
Радиодифузија	41.888	42.622
Угостителство	13.777	15.628
Услуги	16.054	13.448
Готови производи	915	1.759
	<b>21.496.720</b>	<b>16.720.163</b>
Од кои:		
- На домашен пазар	20.770.008	16.391.691
- На странски пазари	726.712	328.472
	<b>21.496.720</b>	<b>16.720.163</b>

## Собрание на акционери 2022

Макпетрол а.д., Скопје и подружници  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021  
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

### 6 Недвижности, постројки и опрема

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема и останати средства	Аванси за. и инвестиции во тек	Вкупно
<b>На 01 јануари 2020 година</b>					
Набавна или ревалоризирана вредност	920.413	4.469.851	2.821.924	243.691	8.455.879
Исправка на вредноста	-	(2.281.136)	(2.124.061)	-	(4.405.197)
Преведување на странски валути	-	(2.452)	(1.244)	-	(3.696)
<b>Нето книговодствена вредност</b>	<b>920.413</b>	<b>2.186.263</b>	<b>696.619</b>	<b>243.691</b>	<b>4.046.986</b>
<b>Промени во текот на 2020 година</b>					
Почетна нето книговодствена вредност	<b>920.413</b>	<b>2.186.263</b>	<b>696.619</b>	<b>243.691</b>	<b>4.046.986</b>
Набавки. нето од пренос од инв. во тек	1.771	152.896	199.646	(62.522)	291.791
Трансфер од залихи	-	-	-	(732)	(732)
Корекции	-	-	(12)	-	(12)
(Продажби и расходи) по набав.вред.	(905)	(3.977)	(52.017)	-	(56.899)
(Продажби и расходи) по исправ. на вред.	-	3.977	49.400	-	53.377
(Депрецијација) за годината	-	(104.924)	(147.530)	-	(252.454)
Преведување на странски валути	-	-	(274)	-	(274)
<b>Крајна нето книговодствена вредност</b>	<b>921.279</b>	<b>2.234.235</b>	<b>745.832</b>	<b>180.437</b>	<b>4.081.783</b>
<b>На 31 декември 2020 година</b>					
Набавна или ревалоризирана вредност	921.279	4.618.770	2.969.541	180.437	8.690.027
Исправка на вредноста	-	(2.382.083)	(2.222.191)	-	(4.604.274)
Преведување на странски валути	-	(2.452)	(1.518)	-	(3.970)
	<b>921.279</b>	<b>2.234.235</b>	<b>745.832</b>	<b>180.437</b>	<b>4.081.783</b>
<b>Промени во текот на 2021 година</b>					
Почетна нето книговодствена вредност	<b>921.279</b>	<b>2.234.235</b>	<b>745.832</b>	<b>180.437</b>	<b>4.081.783</b>
Набавки. нето од пренос од инв. во тек	1.632	159.062	100.583	48.716	309.993
Вишоци	-	-	248	-	248
Корекции	-	-	4	-	4
(Продажби и расходи) по набав.вред.	-	(41.707)	(34.501)	-	(76.208)
(Продажби и расходи) по исправ. на вред.	-	40.312	32.979	-	73.291
(Депрецијација) за годината	-	(108.435)	(148.471)	-	(256.906)
Преведување на странски валути	-	-	960	-	960
<b>Крајна нето книговодствена вредност</b>	<b>922.911</b>	<b>2.283.467</b>	<b>697.634</b>	<b>229.153</b>	<b>4.133.165</b>
<b>На 31 декември 2021 година</b>					
Набавна или ревалоризирана вредност	922.911	4.736.125	3.035.875	229.153	8.924.064
Исправка на вредноста	-	(2.450.206)	(2.337.683)	-	(4.787.889)
Преведување на странски валути	-	(2,452)	(558)	-	(3,010)
<b>Нето сегашна вредност</b>	<b>922.911</b>	<b>2.283.467</b>	<b>697.634</b>	<b>229.153</b>	<b>4.133.165</b>

#### Продажби и расходувања

Во текот на 2021 година, Групата расходуваше дел од својата опрема со нето евидентирана вредност од 1.134 илјади денари (2020: 2.617 илјади денари) и продаде дел од своите објекти и опрема со нето евидентирана вредност од 1.783 илјади денари (2020: 905 илјади денари) (Белешка 23). Продажната вредност на делот кој се однесува на продадените средства изнесува 1.551 илјади денари (2020: 2.457 илјади денари) (Белешка 21).

Макпетрол а.д., Скопје и подружници  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021  
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Инвестиции во тек

На 31 декември 2021 и 2020 година, авансите за, и инвестициите во тек се состојат од:

	2021	2020
Вложувања во бензински станици и инсталации за деривати	154.922	110.284
Аванси на добавувачи	33.794	22.957
Вложувања во Авио Сервис Скопје	13.744	10.857
Вложувања во Полнилница Миладиновци	11.615	10.568
Вложувања во административна зграда	7.495	13.428
Вложувања во хотел – Струга	78	5.827
Вложувања во хотел – Маврово	56	25
Вложувања во објект Галичица	-	3.748
Останати вложувања	7.449	2.743
	<b>229.153</b>	<b>180.437</b>

Залог врз недвижности, постројки и опрема

Со состојба на 31 декември 2021, Друштвото нема заложено дел од своите недвижности како обезбедување (2020: обезбедување за позајмиците со камата - нето евидентирана вредност во износ од 1.390.055 илјади денари, додека проценета вредност, утврдена од независни надворешни проценители изнесува Еур 33.287.963) (Белешка 18 и 27).

## 7 Нематеријални средства

	Права и лиценци	Аванси за. и средства во подготовка	Вкупно
<b>На 01 јануари 2020 година</b>			
Набавна или ревалоризирана вредност	96.418	-	96.418
Исправка на вредноста	(89.444)	-	(89.444)
Преведување на странски валути	631	-	631
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>7.605</b>	<b>-</b>	<b>7.605</b>
<b>Промени во текот на 2020 година</b>			
Почетна нето евидентирана вредност	7.605	-	7.605
Набавки. нето од преноси	-	1.984	1.984
Пренос од НПО	732	-	732
Трансфер од аванси (Амортизација) за годината	1.984	(1.984)	-
Преведување на странски валути	(4.518)	-	(4.518)
Преведување на странски валути	2	-	2
<b>Крајна нето евидентирана вредност</b>	<b>5.805</b>	<b>-</b>	<b>5.805</b>
<b>На 31 декември 2020 година / 01 Јануари 2021</b>			
Набавна или ревалоризирана вредност	99.134	-	99.134
Исправка на вредноста	(93.962)	-	(93.962)
Преведување на странски валути	633	-	633
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>5.805</b>	<b>-</b>	<b>5.805</b>
<b>Промени во текот на 2021 година</b>			
Почетна нето евидентирана вредност	5.805	-	5.805
Набавки. нето од преноси	5.382	-	5.382
(Амортизација) за годината	(2.765)	-	(2.765)
Преведување на странски валути	(283)	-	(283)
<b>Крајна нето евидентирана вредност</b>	<b>8.139</b>	<b>-</b>	<b>8.139</b>
<b>На 31 декември 2021 година</b>			
Набавна или ревалоризирана вредност	104.516	-	104.516
Исправка на вредноста	(96.727)	-	(96.727)
Преведување на странски валути	350	-	350
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>8.139</b>	<b>-</b>	<b>8.139</b>

Макпетрол а.д., Скопје и подружници  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021  
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 8 Вложувања во недвижности

	2021	2020
Производна хала	24.690	25.358
Административни згради	2.351	2.414
	<b>27.041</b>	<b>27.772</b>

Вложувањата во недвижности се евидентирани по нивната набавна вредност на датумот на стекнувањето на средствата. Последователно, овие средства се признаени по нивната набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација. Промените во евидентираната вредност на овие вложувања за разгледуваните периоди е како што следи:

	Вложувања во објект
<b>На 01 Јануари 2020 година</b>	<b>28.503</b>
(Депрецијација) за годината	(731)
<b>На 31 декември 2020 / 01 јануари 2021 година</b>	<b>27.772</b>
(Депрецијација) за годината	(731)
<b>На 31 декември 2021 година</b>	<b>27.041</b>

## 9 Финансиски инструменти по категории

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Групата признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

	Бел.	2021	2020
<b>Средства</b>			
<b>Финансиски средства распол.за прод.</b>			
Вложувања во удели во капиталот и харт.од вр.		765.644	1.632.234
		<b>765.644</b>	<b>1.632.234</b>
<b>Кредити и побарувања</b>			
Финансиски побарувања	13	2.239	1.626
Побарувања од купувачи. нето	15	234.712	196.117
Побарув.од пресм. камати на купув., нето	15	2.360	2.024
Побарув.од продажба на платежни картички	15	180.465	152.403
Побарувања од вработени	15	7.962	8.504
Останати побарувања	15	1.318	3.472
Парични средства и еквиваленти	16	314.768	280.382
		<b>743.824</b>	<b>644.528</b>
		<b>1.509.468</b>	<b>2.276.762</b>
<b>Обврски</b>			
<b>Останати финансиски обврски по аморт.наб.вред.</b>			
Позајмици	18	95.914	2.102.878
Обврски спрема добавувачи	19	500.504	404.652
Обврски по дивиденди	19	4.295	3.016
Обврски спрема вработените	19	65.468	63.025
		<b>666.181</b>	<b>2.573.571</b>

Макпетрол а.д., Скопје и подружници  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021  
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 10 Вложувања во придружени друштва

	2021	2020
<b>Оилко КДА, Скопје, РСМ (35.6% удел)</b>		
На 1 јануари	623.129	614.466
Удел во тековните добивки	18.836	8.663
<b>На 31 декември</b>	<b>641.965</b>	<b>623.129</b>

Во текот на 2021 година, Групата оствари приход од дивиденди од вложувањето во придруженото друштво во износ од 23,232 илјади денари (2020: 23.232 илјади денари).

## 11 Удел во добивките на придружени друштва

Збирните финансиски информации на придруженото друштво се како што следи:

	2021	2020
Вкупни средства	1.842.054	1.775.712
Вкупни обврски	(39.273)	(25.827)
<b>Нето средства</b>	<b>1.802.781</b>	<b>1.749.885</b>
Вкупни приходи	519.312	455.178
Вкупни расходи	(391.579)	(359.099)
Добивка пред одданочување	<b>127.733</b>	<b>96.079</b>
Данок од добивката	(8.462)	(5.209)
<b>Добивка за годината</b>	<b>119.271</b>	<b>90.870</b>

Усогласувањето со евидентираната вредност на вложувањето е како што следи:

	2021	2020
Вкупни нето средства	1.802.781	1.749.885
Учество на Групата во капиталот на придруженото друштво	35,61%	35,61%
<b>Евидентирана вредност (Бел.10)</b>	<b>641.965</b>	<b>623,129</b>

## 12 Финансиски средства расположливи за продажба

	2021	2020
<b>Вложувања во хартии од вредност во домашни финансиски институции (котирачки)</b>		
Комерцијална Банка АД	765.600	481.734
<b>Вложувања во удели во капиталот на домашни правни субјекти (некотирачки)</b>		
Вложувања во АД ГА-МА	-	1.150.456
Останати вложувања	44	44
	<b>765.644</b>	<b>1,632,234</b>

Движењето на сметката на вложувања за разгледуваните периоди е како што следи:

	2021	2020
На 01 јануари	1.632.234	1.589.268
Продажби во периодот	(1.150.456)	-
Промена на објективна вредност - признаено во останата сеопфатна добивка (ревалоризациони резерви) (Бел.17)	283.866	42.966
<b>На 31 декември</b>	<b>765.644</b>	<b>1.632.234</b>

Макпетрол а.д., Скопје и подружници  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021  
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Финансиски средства расположливи за продажба (продолжува)

**Продажба на вложувања во АД ГА-МА**

Вложувањето во АД ГА-МА Скопје, кое со состојба на 31 декември 2020 година изнесува 1.150.456 илјади денари во целост се состоеше од паричен и непаричен влог, евидентиран според набавната вредност на средствата на датумот на вложувањето. Непаричниот влог се состоеше од недвижности, постројки и опрема кои го сочинуваат Гасоводниот систем на Република Северна Македонија.

Владата на РСМ и Макпетрол АД Скопје кои поседуваа по една обична акција, имаа меѓусебни судски спорови во однос на сопственоста на ГА-МА АД Скопје.

Во Службен весник бр. 317 од 31 декември 2020 година, објавен е Закон за решавање на спорот помеѓу Владата на Република Северна Македонија и Макпетрол АД Скопје по пат на спогодба. Согласно Спогодбата, која е дел од Законот, двете страни се согласни да ги прекинат и да ги завршат судските постапки кои се водат пред национални судови – Основен суд Скопје II Скопје.

Согласно член 3 од Законот, двете страни склучија Спогодба за регулирање на меѓусебните односи, за што е постигната согласност помеѓу Владата на РСМ и Макпетрол АД Скопје пред Центарот за разрешување на спорови и преговори при Секретаријатот на Енергетската заедница во Виена на 05 ноември 2019 година. Согласно Спогодбата која е составен дел на Законот, двете страни склучија Спогодбата, потоа го известија судот за одрекување од тужбите и тужбените барања и за согласност за одрекување и откажување, за што судот донесе формални решенија, со клаузула за правосилност и извршливост. Отакако обезбедија Решенијата, Макпетрол АД ја понуди на продажба својата акција во ГА-МА АД на Владата на РСМ за цена од 32.773.905 евра.

Во текот на 2021 година, целата постапка е завршена и на 27 август 2021 година, по налог на Владата, Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности Национални енергетски ресурси Скопје во државна сопственост ја купи акцијата на Макпетрол а.д. Скопје за износ од 32.773.905 евра или во денарска противвредност од 2,015,382 илјади денари. Остварените приходи од продажба во износ од 864.926 илјади денари се признаени во останати приходи (Белешка 21).

**13 Финансиски побарувања**

	2021	2020
Финансиски позајмици на правни субјекти	620	985
Финансиски позајмици на вработени	1.619	641
	<b>2.239</b>	<b>1.626</b>
Од кои:		
Краткорочни финансиски побарувања	1.001	804
Долгорочни финансиски побарувања	1.238	822
	<b>2.239</b>	<b>1.626</b>

Во текот на 2021 година, Групата одобри нови кредити по основ на продажба на стоки на кредит во износ од 1.656 илјади денари (2020: 771 илјади денари) и оствари прилив од наплата на кредити и позајмици во износ од 1.044 илјади денари (2020: 2,053 илјади денари).

*Старосна структура и квалитет на кредитното портфолио*

Салдото на финансиските побарувања на датумот на известување може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

	Недоспеани	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
<b>31 декември 2021</b>				
Набавна вредност	2.239	-	34.725	36.964
Исправка на вредност	-	-	(34.725)	(34.725)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>2.239</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.239</b>
<b>31 декември 2020</b>				
Набавна вредност	1.626	-	34.725	36.351
Исправка на вредност	-	-	(34.725)	(34.725)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>1.626</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.626</b>



Макпетрол а.д., Скопје и подружници  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021  
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Финансиски побарувања (продолжува)

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

Движењето на сметката на резервирањата поради оштетување на финансиските побарувања во текот на 2021 и 2020 година е како што следи:

	2021	2020
На 01 јануари	34.725	34.944
Отпис на резервација	-	(219)
<b>На 31 декември</b>	<b>34.725</b>	<b>34.725</b>

**14 Залихи**

	2021	2020
Трговски стоки	767.722	568.350
Ситен инвентар и резервни делови	159.885	154.080
Недовршено производство и готови производи	117.794	122.391
	<b>1.045.401</b>	<b>844.821</b>

Движењето на сметката на исправката на вредноста на залихите на деривати и трговски стоки во текот на 2021 и 2020 година е како што следи:

	2021	2020
На 01 јануари	41.648	41.679
Расход од обезвреднување на залихи (Бел. 23)	1.138	905
Приход од исправка на вредноста на залихите (Бел. 21)	(3.291)	(936)
<b>На 31 декември</b>	<b>39.495</b>	<b>41.648</b>

**15 Побарувања од купувачи и останати побарувања**

	2021	2020
<b>Побарувања од купувачи</b>		
Домашни купувачи	435.978	462.933
Странски купувачи	60.612	10.563
	496.590	473.496
Намалено за: резервирања за оштетувања	(261.878)	(277.379)
	<b>234.712</b>	<b>196.117</b>
<b>Побарувања за пресметани камати</b>		
Побарувања од пресметани камати на купувачите	449.112	449.596
Намалено за: резервирање поради оштетување по камати	(446.752)	(447.572)
	<b>2.360</b>	<b>2.024</b>
<b>Останати тековни побарувања</b>		
Аванси на добавувачи	496.844	112.132
Однапред платени трошоци	186.343	94.109
Побарувања од продажба на платежни картички за полнење нафтени деривати	180.465	152.403
Побарувања за припејд картички за гориво	80.159	83.818
Побарувања од вработени	7.962	8.504
Побарувања од државата по основ на даноци и акцизи	6.670	-
Останати побарувања	1.318	3.472
	<b>959.761</b>	<b>454.438</b>
Намалено за: резервирања за оштетувања на останати побарувања	(3.949)	(5.030)
	<b>955.812</b>	<b>449.408</b>
	<b>1.192.884</b>	<b>647.549</b>

## Собрание на акционери 2022

Макпетрол а.д., Скопје и подружници  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021  
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)

Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата од купувачи и побарувањата за пресметани камати

	Недоспеани	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
<b>31 декември 2021</b>				
Набавна вредност	204.774	32.298	708.630	945.702
Исправка на вредност	-	-	(708.630)	(708.630)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>204.774</b>	<b>32.298</b>	<b>-</b>	<b>237.072</b>
<b>31 декември 2020</b>				
Набавна вредност	176.895	21.246	724.951	923.092
Исправка на вредност	-	-	(724.951)	(724.951)
<b>Нето евидентирана вредност</b>	<b>176.895</b>	<b>21.246</b>	<b>-</b>	<b>198.141</b>

Старосната структура на доспеаните неоштетени побарувања од купувачите и побарувањата за пресметани камати е како што следи:

	2021	2020
Од 1 - 3 месеци	10.323	4.340
Од 3 - 6 месеци	7.291	6.256
Од 6 - 12 месеци	4.636	3.713
Над 1 година	10.048	6.937
	<b>32.298</b>	<b>21.246</b>

Резервирање поради оштетување и отписи поради ненаплатливост

	2021	2020
На 01 јануари	<b>729.981</b>	<b>721.235</b>
Тековни оштетувања (Б.23)*	7.993	10.310
Ослобод.на резервации (Б.21)	(8.380)	(1.661)
Отпис на резервација	(17.015)	97
<b>На 31 декември</b>	<b>712.579</b>	<b>729.981</b>
Отпис на ненаплат.побарув.* (Б.23)	683	81
<b>Вкупно оштетување и отписи* (Бел.23)</b>	<b>8.676</b>	<b>10.391</b>

### 16 Парични средства и еквиваленти

	2021	2020
Денарски и девизни сметки кај домашни банки	208.496	174.569
Готовина во благајна	896	1.105
Парични еквиваленти – вредносни картички	57.407	65.024
Останати парични средства	47.969	39.684
	<b>314.768</b>	<b>280.382</b>

Макпетрол а.д., Скопје и подружници  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021  
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 17 Капитал

### Акционерски капитал

	Број на акции			Износ (000 мкд)			
	емитирани	сопствени	во оптек	емитирани	сопствени	премија	во оптек
<b>01 јан.2020</b>	<b>112,382</b>	<b>(10,284)</b>	<b>102,098</b>	<b>3,483,842</b>	<b>(318,804)</b>	-	<b>3,165,038</b>
Откуп на сопств.акции	-	(954)	(954)	-	(29,574)	-	(29,574)
<b>31 дек. 2020</b>	<b>112,382</b>	<b>(11,238)</b>	<b>101,144</b>	<b>3,483,842</b>	<b>(348,378)</b>	-	<b>3,135,464</b>
<b>01 јан.2021</b>	<b>112,382</b>	<b>(11,238)</b>	<b>101,144</b>	<b>3,483,842</b>	<b>(348,378)</b>	-	<b>3,135,464</b>
<b>31 дек. 2021</b>	<b>112,382</b>	<b>(11,238)</b>	<b>101,144</b>	<b>3,483,842</b>	<b>(348,378)</b>	-	<b>3,135,464</b>

Номинална вредност по акција – 511.29 Евра

Во текот на 2020 година Матичното Друштво откупи 954 сопствени акции за износ од 70,174 илјади денари.

Структурата на акционерскиот капитал на датумите на известување е како што следи:

	31 декември 2021	31 декември 2020
Домашни правни лица	39.54%	39.28%
Домашни физички лица	59.04%	59.50%
Странски правни лица	0.40%	0.40%
Странски физички лица	1.02%	0.82%
	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

### Резерви

Движењето на сметките на резервите е како што следи:

	Ревал. Резерви	Законски резерви	Статут. резерви	Рез.од прев.на стр.вал.	Вкупно
<b>01 јануари 2020</b>	<b>190.645</b>	<b>73.850</b>	<b>456.308</b>	<b>(13.018)</b>	<b>707.785</b>
Распоред на акумул.добивка	-	43.908	(91.716)	-	(47.808)
Преведување на странски валути	42.966	-	-	(10)	42.956
<b>31 декември 2020</b>	<b>233.611</b>	<b>117.758</b>	<b>364.592</b>	<b>(13.028)</b>	<b>702.933</b>
<b>01 јануари 2021</b>	<b>233.611</b>	<b>117.758</b>	<b>364.592</b>	<b>(13.028)</b>	<b>702.933</b>
Распоред на акумул.добивка	-	17.476	(16.215)	-	1.261
Преведување на странски валути	283.866	-	-	(985)	282.881
<b>31 декември 2021</b>	<b>517.477</b>	<b>135.234</b>	<b>348.377</b>	<b>(14.013)</b>	<b>987.075</b>

### Дивиденди

Во текот на 2021 Матичното Друштво распредели дел од акумулираните добивки за дивиденди и награди во вкупен износ од 287.537 илјади денари (2020: 288,108 илјади денари).

## 18 Позајмици

	2021	2020
<b>Долгорочни позајмици со камата од домашни банки</b>		
Позајмици со фиксна каматна стапка	-	120.000
<b>Краткорочни позајмици со камата од домашни банки</b>		
Краткорочни кредити од домашни банки со фиксна каматна стапка	95.540	1.782.878
Краткорочни кредити од домашни банки со варијабилна стапка	-	200.000
Останати обврски кон домашни банки со фиксна каматна банка	374	-
	<b>95.914</b>	<b>2.102.878</b>

Макпетрол а.д., Скопје и подружници  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021  
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Позајмици (продолжува)

Во текот на 2021 година, Групата позајми краткорочни средства во вкупен износ од 6.497.822 илјади денари (2020: 7.641.049 илјади денари) и отплати дел од вкупните позајмици во износ од 8.504.786 илјади денари (2020: 7.873.634 илјади денари). Отплатата на позајмиците е гарантирана со залог врз дел од недвижностите, постројките и опремата на Матичното Друштво (Белешки 6 и 27).

**19 Обврски кон добавувачи и останати обврски**

	2021	2020
<b>Добавувачи</b>		
Домашни добавувачи	376.093	330.971
Странски добавувачи	124.411	73.681
	<b>500.504</b>	<b>404.652</b>
<b>Останати тековни обврски</b>		
Аванси од купувачи	434.419	104.876
Обврски по ДДВ и акцизи	206.474	169.153
Обврски од продажба на платежни картички за полнење на нафтени деривати	167.307	178.577
Обврски кон вработени за плати	65.468	63.025
Обврски за издадени припејд картички за горива	63.502	66.618
Пресметани трошоци	35.827	33.190
Обврски придонеси од плата	33.227	31.700
Резервирања за отпремнини	2.556	2.818
Обврски по дивиденди	4.295	3.016
Обврски за данок на имот	207	-
Останати обврски	70	972
	<b>1.013.352</b>	<b>653.945</b>
	<b>1.513.856</b>	<b>1.058.597</b>

**20 Одложени приходи од државни поддршки**

	2021	2020
Поддршка од Владата на РСМ	-	3,915
	-	<b>3,915</b>

Во текот на 2021 и 2020 година, подружницата ТРД Телевизија Макпетрол Телма Дооел, прими државни поддршки во вкупен износ 8.436 илјади денари (2020: 21.077 илјади денари) за ублажување на последиците од КОВИД-19 пандемијата согласно мерките на Владата на РСМ, како што следи:

- индиректна финансиска поддршка врз основа на известување за отпис на обврски во вкупен износ од 4.746 илјади денари во форма на ослободување од плаќање на надоместот за фреквенција (2020: 5.599 илјади денари);
- финансиска поддршка добиена во пари во износ од 2.783 илјади денари од Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – АВМУ на РСМ (2020: 4.362 илјади денари);
- финансиска поддршка добиена во пари во вкупен износ од 905 илјади денари од Еурофокус за реализирани медиумски проекти и емисии (2020: 4.149 илјади денари);
- Државната поддршка добиена во пари во 2020 година во вкупен износ од 3,915 илјади денари од пакетот мерки на Владата на РСМ за покривање на загубите од деловното работење на подружницата како последица од КОВИД-19 пандемијата кој беше разграничен и неговата реализација одложена за 2021 година, согласно условите предвидени со пакетот мерки на Владата е прикажан како реализиран во 2021 година; и
- во текот на 2020 година - индиректна финансиска поддршка во вкупен износ од 3,052 илјади денари во форма на ослободување од плаќање на задолжителните придонеси за исплатени плати за месеците јуни, јули и август 2020 година.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021  
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Одложени приходи од државни поддршки (продолжува)

Прзнаените приходи од реализирани државни поддршки се како што следи:

	2021	2020
Индириктна државна поддршка во форма на ослободување на плаќање на обврски	4.746	8.651
Државни поддршки добиени во парични средства	3.688	8.511
Ослободување на разграничени државни поддршки	3.915	-
<b>На 31 декември</b>	<b>12.349</b>	<b>17.162</b>

## 21 Останати деловни приходи

	2021	2020
Приходи од продажба на ГА-МА (Бел. 12)	864.926	-
Приходи од дивиденди	120.332	84.532
Приход од отпис на обврски	78.207	36.220
Приходи од добиени работи	26.260	26.533
Приход од ослобод.на резерв. на побарувања (Бел.15)	8.380	1.661
Приход од исправка на вредноста на залихите (Бел. 14)	3.291	936
Приход од продажба на недвиж. постројки и опрема (Бел. 6)	1.551	2.457
Останати приходи	32.115	22.430
	<b>1.135.062</b>	<b>174.769</b>

## 22 Трошоци на вработени

	2021	2020
Бруто плати	1.184.796	1.155.027
Останати со закон утврдени надоместоци	146.551	51.667
Отпремнини за пензионирање	2.556	2.818
	<b>1.333.903</b>	<b>1.209.512</b>

Останатите задолжителни надоместоци спрема вработените се однесуваат главно на надоместоците за исхрана на вработените, превоз до и од работа, регреси за годишен одмор, разни видови помош и сл.

## 23 Останати деловни трошоци

	2021	2020
Трошоци за транспорт и комуникации	278.514	244.919
Услуги од надворешни субјекти	92.055	97.916
Одржување	85.637	77.931
Трошоци за ТВ емитувања и продукција (вкл.автор.дог.)	62.204	47.260
Банкарски трошоци	53.031	37.025
Трошоци за осигурување	51.780	46.984
Маркетинг и промоции (вклуч.и донации)	45.456	58.496
Кусоци	31.914	26.274
Закупнини	29.249	29.554
Членарина и слични трошоци	11.802	11.856
Расход од оштетување и отпис на побарувања (Бел.15)	8.676	10.391
Нето сегашна вредност на прод. и расх. недвиж. постројки и опрема (Бел.6)	2.917	3.522
Вредносно усогласување на залихи (Бел.14)	1.138	905
Трошоци за проект Топ тема на ваша страна	-	2.136
Отпис на вложувања во подружници (Бел.1)	-	372
Останато	34.410	39.311
	<b>788.785</b>	<b>734.852</b>

Макпетрол а.д., Скопје и подружници  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021  
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

#### 24 Финансиски приходи и расходи

	2021	2020
<b>Приходи</b>		
Приходи од камати	3.513	4.508
Позитивни курсни разлики	3.051	1.658
	<b>6.564</b>	<b>6.166</b>
<b>Расходи</b>		
Расходи по камати	(30.474)	(55.701)
Негативни курсни разлики	(3.300)	(1.607)
	<b>(33.774)</b>	<b>(57.308)</b>
<b>Финансиски (расходи), нето</b>	<b>(27.210)</b>	<b>(51.142)</b>

#### 25 Данок на добивка

Усогласувањето на вкупниот даночен трошок со добивката според консолидираниот Извештај за сеопфатната добивка за 2021 и 2020 година е како што следи:

	2021	2020
<b>Добивка пред оданочување</b>	1.565.687	383.693
<i>Усогласување за:</i>		
Неодбитни трошоци за даночни цели	145.322	62.026
Даночен кредит за наплатени побарувања	(7.302)	(6.514)
Даночен кредит за вратен дел од заем	(328)	(843)
Даночен кредит за дивиденди	(135.174)	(98.144)
<b>Основа за оданочување</b>	1.568.205	340.218
Даночна стапка	10%	10%
<b>Тековен даночен трошок</b>	<b>156.821</b>	<b>34.022</b>
Намалување на пресметаниот данок на добивка	(808)	(2.280)
Ефект од консолидациски усогласувања	1.785	3.242
<b>Данок на добивка</b>	<b>155.844</b>	<b>34.984</b>
<i>Ефективна даночна стапка</i>	9,95%	9,12%

#### 26 Заработувачка по акција

Заработувачката по акција (основна и разводнета) е пресметана по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции). со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	2021	2020
Добивка за сопствениците на обични акции	1.409.843	348.709
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	101.144	101.732
<b>Заработувачка по акција – осн. и развод. (денари по акција)</b>	<b>13.939</b>	<b>3.428</b>

#### 27 Неизвесни и превземени обврски

##### Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2021 судските постапки покренати против Групата изнесуваат 55.469 илјади денари (2020: 2.396.992 илјади денари).

На датумот на овие консолидирани финансиски извештаи, не се евидентирани резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството на Групата, редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на тековните судски спорови. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Групата верува дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски.

##### Долгорочни и краткорочни гаранции

Со состојба на 31 декември 2021 година, Групата има превземени обврски по долгорочни и краткорочни денарски и девизни гаранции издадени од страна на неколку домашни банки во вкупен износ од 223.864 илјади денари (2020: 182.105 илјади денари).

Макпетрол а.д., Скопје и подружници  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021  
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Неизвесни и превземени обврски (продолжува)

**Даночни обврски**

Консолидираните финансиски извештаи и сметководствената евиденција на Групата подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години и по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година можат да произлезат дополнителни даноци и трошоци. Врз основа на проценката на Раководството на денот на овие консолидирани финансиски извештаи не постојат услови за дополнителни потенцијални обврски по тој основ.

Согласно измените во Законот за данок на добивка во 2019 година и Правилникот за формата и содржината на извештајот за трансферни цени (Службен весник на РСМ бр. 59/2019), Матичното Друштво има обврска да изготви извештај за трансферни цени за 2021 година најдоцна до 30 септември 2022 година. До датумот на овој извештај, Матичното Друштво нема изготвено извештај за трансферни цени. Матичното Друштво спроведува редовна проценка на потенцијалните даночни ефекти што се очекува да произлезат од новите барања за трансферни цени. Раководството на Матичното Друштво оценува дека таквите износи што можат да се појават нема да имаат никаков материјален ефект врз финансиските извештаи и пријавените даноци.

**Заложени средства**

*Заложени средства*

Со состојба на 31 декември 2021, Групата нема заложени средства (2020: има залог врз дел од своите недвижности, постројки и опрема како обезбедување на банкарските кредити и договори за набавка на нафтени деривати). Прегледот на нето евидентираната вредност и проценетата вредност на дадените хипотеки со состојба на 31 декември 2020 година е како што следи:

Примател на залогот	Опис на недвижноста	Нето евидентирана вредност (МКД)	31 декември 2021		Нето евидентирана вредност (МКД)	31 декември 2020	
			Процент Износ (во МКД)	Процент Износ (во ЕУР)		Процент Износ (во МКД)	Процент Износ (во ЕУР)
Халк Банка АД Скопје	Бензински Станици. хотел Струга.	-	-	-	446.344.959	676.188.018	10.960.353
	Управна зграда. административни објекти. хотел Маврово. останат недвижен имот. опрема.				-		
Комерцијална Банка АД Скопје	инвентар. енергетски постројки	-	-	-	308.061.315	1.377.479.571	22.327.610
		-	-	-	<b>754.406.274</b>	<b>2.053.667.589</b>	<b>33.287.963</b>

**Капитални обврски**

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во консолидираните финансиски извештаи.

Макпетрол а.д., Скопје и подружници  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи (продолжува)  
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021  
(Сите износи се во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено)

## 28 Трансакции со поврзани субјекти

Групата има трансакции со своите подружници и придружени друштва во текот на своите редовни деловни активности. Овие трансакции се извршени во согласност со тековните пазарни услови, цени и каматни стапки. Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2021 и 2020 година.

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
<b>2021</b>				
<b>Придружени друштва</b>				
Оилко КДА Скопје	13.183	18.901	117.554	395.408
<b>Клучен раководен кадар</b>				
Побарувања	338	-	-	-
Краткорочни користи	-	-	-	57.936
<b>2020</b>				
<b>Придружени друштва</b>				
Оилко КДА Скопје	8.135	16.689	100.782	331.926
<b>Субјекти каде Групата има подеднакво учество во капиталот</b>				
АД Га-ма Скопје	3.685	13.598	24.037	71.895
<b>Клучен раководен кадар</b>				
Побарувања	711	-	-	-
Краткорочни користи	-	-	-	69.744

## 29 Настани по периодот на известување

По 31 декември 2021 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие консолидирани финансиски извештаи, следниве настани се материјално значајни за објавување во овие консолидирани финансиски извештаи:

- Во текот на 2021 година, Матичното Друштво донесе Одлука и склучи договор за продажба на хотел Маврово за износ од 1.416.000 евра. До датумот на овие консолидирани финансиски извештаи, Друштвото прими аванс во износ од 3.000 илјади денари и процесот е сеуште во тек.
- Како резултат на новонастанатата глобална политичка – економска и енергетска криза во текот на месец февруари 2022 година, Раководството на Групата ги следи кредитниот, ликвидносниот и оперативните ризици на дневна основа. Во таа смисла, Раководството на Групата ги анализира настаните на локално и меѓународно ниво врз финансиската состојба и резултатите од работењето на Групата. Овие консолидирани финансиски извештаи содржат значајни проценки во однос на исправката на вредноста на побарувањата и залихите. Исто така, Групата ги анализира настаните кои може да предизвикаат оштетување на средствата и до датумот на овие консолидирани финансиски извештаи, оценува дека не постојат такви настани.

Раководството на Групата се уште не може со разумна сигурност материјално да го квантифицира влијанието на кризата. Раководството на Групата оценува дека, до датумот на издавањето на овие консолидирани финансиски извештаи, работењето и финансиската состојба на Групата се материјално непроменети како резултат на кризата. Раководството во исто време презема чекори, за да ги амортизира претстојните евентуални негативни влијанија предизвикани од глобалната политичко-економска и енергетска криза и да обезбеди непречено оперативно работење, со внимателно планирање на својата ликвидност и прилагодување на ново настанатите услови во домашната и светската економија.

Раководството на Групата смета дека овие настани се некорективни настани по периодот на известување.



**„МАКПЕТРОЛ“ А.Д. – СКОПЈЕ**  
**XXVI СОБРАНИЕ**  
**Бр.0201-**  
**30.5.2022 год.**

**ПРЕДЛОГ**

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членот 35 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXVI седница, одржана на 30.5.2022 година, донесе

**О Д Л У К А**

**за усвојување на Консолидираната Годишна сметка,  
Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците  
за периодот од 1.1.2021 до 31.12.2021 година  
и Извештајот на независниот ревизор**

**Член 1**

Се усвојуваат Консолидираната Годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи на Друштвото и подружниците за периодот од 1.1.2021 до 31.12.2021 година и Извештајот на независниот ревизор, со следниве резултати:

1. Вкупен приход	22.650.695.327 денари
2. Удел во добивката на придружното друштво ОИЛКО КДА	18.836.056 денари
3. Се вкупен приход	22.669.531.383 денари
4. Вкупен расход	21.103.844.560 денари
5. Добивка пред оданочување	1.565.686.823 денари
6. Данок на добивка	155.843.607 денари
7. Добивка по оданочување	1.409.843.216 денари

Консолидираната годишна сметка, Консолидираните Финансиски извештаи и Извештајот на независниот ревизор од ставот 1 на овој член се составен дел на оваа Одлука.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**



75  
ГОДИНИ

"МАКПЕТРОЛ"  
Акционерско друштво за промет  
со нафта и нафтени деривати  
Бр. 0102-899/1  
28.02.2021 20 год.  
СКОПЈЕ 5



МАКПЕТРОЛ



2021

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА УПРАВЕН ОДБОР



## СОДРЖИНА

	страна
I. Главни фактори и околности коишто влијаеле врз работењето, промени во опкружувањето во коишто рамки дејствува Макпетрол АД Скопје, одговор на тие промени и нивно влијание	3
II. Показатели за постигнатиот финансиски резултат на Макпетрол АД Скопје во 2021 година	4
III. Политика на вложувања за одржување и за поддршка на успешноста на работењето на Макпетрол АД Скопје	12
IV. Политика на дивиденди	13
V. Политика на односот на долгорочниот долг спрема основната главнина и Политика на управувањето со ризикот и други индикатори на работењето	14
VI. Комуникација со засегнати лица	18
VII. Животна средина и општествен интерес	20
VIII. Големи зделки и зделки со заинтересирана страна	23
IX. Изгледи за идниот развој на Макпетрол АД Скопје и неговиот деловен потфат и активностите во сферата на истражувањето и развојот	24
X. Информации во врска со стекнување сопствени акции	24
XI. Примања на членовите на Управниот Одбор и Надзорниот Одбор на Макпетрол АД Скопје остварени во 2021 година	24
XII. Изјава за примена на Кодексот за корпоративно управување	27



## **I. ГЛАВНИ ФАКТОРИ И ОКОЛНОСТИ КОИШТО ВЛИЈАЕЛЕ ВРЗ РАБОТЕЊЕТО, ПРОМЕНИ ВО ОПКРУЖУВАЊЕТО ВО ЧИИШТО РАМКИ ДЕЈСТВУВА МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ, ОДГОВОР НА ТИЕ ПРОМЕНИ И НИВНО ВЛИЈАНИЕ**

Во 2021 година продолжи здравствената криза, а истовремено светот западна и во сериозна енергетска криза, поради недостиг од електрична енергија и природен гас. Тоа предизвика енормно зголемување на цените на енергенсите на светските берзи, но и на другите стоки на пазарот, што доведе и до сериозно зголемување на инфлацијата во светски рамки. Цената на суровата нафта се зголеми на 80 УСД/барел, цената на природниот гас на 2200 УСД/1000 NM3, а цената на електричната енергија до 500 ЕУР/MWh.

Изградбата на гасоводите „Северен поток 2“ и вториот крак од „Турски поток“ во 2021 година заврши, но гасоводот „Северен поток 2“ иако е наполнет и подготвен за употреба, сè уште чека сертификација од Европската енергетска заедница и од германскиот регулатор.

На политички план, во 2021 година, конфронтацијата помеѓу големите светски сили (САД и НАТО од една страна и Русија и Кина од друга) значително се заостри, што претставува сериозна закана по светскиот мир.

Но и во вакви услови (здравствена и енергетска криза, економски и политички санкции и меѓусебни конфронтации), светската економија во 2021 година покажува постепено опоравување во однос на 2020 година. Доказ за тоа е и зголемувањето на БДП, зголемената побарувачка на енергенси и зголемување на инвестициите, особено во зелена енергија.

Во Република Северна Македонија, во 2021 година, се одржаа локални избори на кои победи опозицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Нетрпението помеѓу политичките субјекти од Власта и од Опозицијата го достигна својот максимум. Тоа доведе до чести блокади во работењето на Собранието на Република Северна Македонија и до одложување на носењето на многу предлог-закопи важни за стопанството и за граѓаните во земјата.

И покрај позитивните оценки и извештаи за напредокот и за реформите на нашата земја од страна на Европскиот совет, Република Северна Македонија, ниту во 2021 година, не ги отпочна преговорите за членство со ЕУ, поради ветото од Бугарија.

На економски план, 2021 година за Република Северна Македонија беше уште една тешка година. Здравствената криза предизвикана од вирусот КОВИД-19 продолжи со различен интензитет.

Во последниот квартал од годината, земјата влезе во сериозна енергетска криза. Цените на многу производи се зголемија, а Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, донесе Одлуки за зголемување на цените на електричната и топлинската енергија за 9,48%, односно 14% со важност од 1.1.2022 година.

Сивата економија, трговскиот дефицит и задолженоста на земјата сè уште се на високо ниво. Јавниот долг во 2021 година достигна ниво на задолженост од 60,9% од БДП.

Инфлацијата изнесува 3,2% на годишно ниво за цела 2021 година, а проектираниот БДП за годината бележи раст од 3,9 %.

Подзаконските акти за регулирање на пазарот со нафтени деривати и Законот за биогорива не се донесоа ниту во 2021 година.

Конечно, во 2021 година се реализираше Спогодбата помеѓу „Макпетрол“ А.Д. и Владата на Република Северна Македонија за продажба на уделот на „Макпетрол“ А.Д. во АД „ГА-МА“. Согласно истата, Владата му исплати на „Макпетрол“ А.Д. износ од 32.773.905 евра и стана единствен сопственик на гасоводниот систем во земјата.

Во 2021 година продолжи наградната игра на Друштвото „ВЕРНА ЛОЈАЛНОСТ“, но продолжија и нападите и вооружените грабежи на малопродажните објекти на Друштвото.

И покрај големите предизвици со кои се соочи Друштвото во текот на годината, може да се заклучи дека со големиот ангажман на Раководството, како и на сите вработени, се обезбедија услови за рентабилно работење на истото.

Особено е важно да се истакне дека со воведување и придржување до строгите превентивни здравствени протоколи на сите локации на коишто Друштвото ги врши дејностите, во ниту еден момент не се загрози здравјето на вработените и здравјето на потрошувачите, а со самото тоа се овозможи непречено функционирање на Друштвото.

## II. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТИГНАТИОТ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ НА МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ ВО 2021 ГОДИНА

### ➤ Анализа на движењата во Билансот на успех

Во табелата подолу се прикажани издвоени финансиски информации, како и нивната промена споредбено со претходниот период:

#### Информации од Билансот на успех

	Тековен период 31.12.2021	Претходен период 31.12.2020	Промена	% на промена
Вкупни приходи	22.478.315	16.756.638	5.721.677	34,15%
Оперативни приходи	22.337.366	16.652.453	5.684.913	34,14%
Приходи од продажба	21.331.561	16.562.715	4.768.846	28,79%
- % во оперативни приходи	95,50%	99,46%		
Вкупни расходи	20.952.064	16.375.585	4.576.479	27,95%
Оперативни расходи	20.914.732	16.427.274	4.487.458	27,32%
Набавна вредност на трговски стоки	18.409.086	14.045.390	4.363.696	31,07%
- % во оперативни расходи	88,02%	85,50%		
Финансиски расходи	32.734	57.077	-24.343	-42,65%
<b>Добивка од редовно работење</b>	<b>1.526.251</b>	<b>381.053</b>	<b>1.145.198</b>	<b>300,54%</b>

Во текот на 2021 година, „Макпетрол“ АД Скопје оствари **вкупен приход** во износ од 22,48 милијарди денари, кој е поголем од минатогодишниот за 5,72 милијарди денари, односно остварен е раст од 34,15%.



Во текот на 2021 година, продолжи пандемијата предизвикана од вирусот Ковид-19, а со тоа и здравствената и економската криза, како на локално, така и на глобално ниво.


На глобално ниво, во најголем број од западните земји, првите знаци на закрепнување на економијата, се почувствуваа уште на почетокот на годината со започнувањето на вакцинацијата против Ковид-19.

Во Република Северна Македонија масовната вакцинација започна во вториот квартал и продолжи сè до крајот на годината, што неминовно беше една од причините за олабавување на рестриктивните мерки, а со тоа и за зголемување на економската активност.

Масовната вакцинација на глобално ниво доведе и до релаксирање на мерките за патување, со што повторно се отворија граничните премини и аеродромите, а туристичките патувања беа дозволени за граѓани кои се целосно вакцинирани.

Глобалниот и локалниот развој на пандемијата, а и успешноста на справувањето со истата, неминовно влијае и врз работењето на „Макпетрол“ АД, односно на остварените квартални резултати.


На квартално ниво, вкупните приходи во 2021 година бележат постепена стабилизација. Доколку се исклучи влијанието на трансакцијата за продажба на акцијата во АД „ГА-МА“, може да се заклучи дека вкупните приходи во третиот квартал речиси го достигнаа и предпандемското ниво, како резултат на посветеноста и ангажираноста на Раководството.



Во структурата на приходите, најголем удел со 94,90% имаат приходите од продажба, од кои 91,74% се остварени преку продажба на домашен пазар, а само 3,16% се остварени преку продажба на странски пазар.

Приходите од продажба, како на домашен така и на странски пазар, се остваруваат во најголем дел преку двете најзначајни функции, малопродажба и големопродажба.

Во графиконот подолу може да се види соодветната поделба.




Порастот на приходите, споредбено со минатата година, во најголем дел се должи на зголемените приходи на мало за 30,65%, а истите учествуваат со 87,17% во приходите од продажба. Трендот на пораст на приходите на мало во годината, се должи на:


- Зголемување на прометот со нафтени деривати за 12,98%;
- Зголемување на прометот на останатиот малопродажен асортиман (ДАС) за 16,22%;
- Значителното зголемување на прометот со метан за 90,39%.

Приходите на големо бележат раст од 17,46%, што во најголем дел е резултат на растот на продажбата на млазно гориво за 82,28%. Продажбата на млазно гориво се зголемува во втората половина на годината, како резултат на олабавувањето на Ковид-рестрикциите за патувања.


Подолу е прикажана продажбата на нафтени деривати и останатите горива во тони, во текот на изминатите три години, заедно со поделба на малопродажба и големопродажба.



На следниот дијаграм е прикажана структурата на продажбата на нафтените деривати и останатите горива во текот на 2021 година.




Продажбата на странски пазар, односно извозот на млазното гориво, постепено се стабилизира со олабавувањето на Ковид-рестрикциите за патување во втората половина на 2021 година.




**Вкупните расходи** остварени во 2021 година се во висина од 20,95 милијарди денари што претставува зголемување во однос на минатата година за 4,58 милијарди денари или за 27,95%.

Порастот во најголем дел се должи на зголемените расходи за набавна вредност на трговски стоки од 31,07%. Набавната вредност го следи трендот на приходите од продажба, што е неминовно со оглед дека истата во апсолутен износ е дел од приходите од продажба, односно зафаќа околу 86% од приходите.

Расходите за набавна вредност на трговски стоки, односно набавните цени, се расходи врз кои Друштвото има лимитирано влијание. Истото се должи на регулирањето<sup>1</sup> на најголем дел од набавните цени на нафтените деривати. Доколку набавната цена на одреден дериват не е регулирана, истата зависи од глобални фактори и движења, како што се цените на нафтените деривати на светските берзи и курсот на денарот во однос на доларот.



На графиконот подолу се прикажани движењата на расходите во илјади денари, со исклучок на набавната вредност, која е презентирана претходно.



Како резултат на остварените приходи и расходи, на крајот на годината, Друштвото оствари позитивни финансиски резултати искажани преку добивка пред оданочување во износ од 1.526,3 милиони денари која е поголема за приближно четирипати од остварената добивка минатата година кога изнесуваше 381,05 милиони денари.

<sup>1</sup> Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на РСМ донесува одлуки за утврдување на највисоките малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт, а во истата се вклучени следниве нафтени деривати: Еуросупер БС-95, Еуросупер БС-98, Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра Лесно 1 (ЕЛ-1) и Мазут М-1 НС.

На графиконот подолу е прикажана добивката пред оданочување за 2021 година, како и споредбата на позициите од билансот на успех со минатата година. Во истиот, со зелена боја, се прикажани позитивните движења, односно движења кои ја зголемуваат добивката, а со црвена боја се прикажани негативните, односно движења кои ја намалуваат добивката.




Врз база на графиконот погоре, може да забележиме дека покрај добивката од продажбата на акцијата во АД „ГА-МА“ во износ од 861 милиони денари, Друштвото оствари и значаен раст на редовните операции, со што бруто-маржата се зголеми за 405 милиони денари во 2021 година, во споредба со 2020 година. Зголемувањето на трошоците за вработените во најголем дел се должи на исплатата на регрес за годишен одмор и на новогодишен надоместок.

### ➤ **Анализа на движењата во Билансот на состојба**


Во табелата долу се прикажани издвоени финансиски информации, како и нивната промена споредбено со претходниот период:

	Тековен период 31.12.2021	Претходен период 31.12.2020	Промена	% на промена
Постојани средства	5.706.199	6.517.238	-811.039	-12,44%
Тековни средства	2.366.893	1.695.375	671.518	39,61%
Залихи	1.035.844	834.464	201.380	24,13%
Побарувања од купувачи	310.426	262.386	48.040	18,31%
Останати побарувања	524.813	194.774	330.039	169,45%
Пари и парични еквиваленти	266.240	249.926	16.314	6,53%
Вкупно средства	8.073.092	8.212.613	-139.521	-1,70%
Главнина и резерви	6.445.383	5.075.052	1.370.331	27,00%
Вкупно обврски	1.627.709	3.137.561	-1.509.852	-48,12%
Тековни обврски	1.625.153	3.014.743	-1.389.590	-46,09%
Обврски по кредити	95.914	2.102.878	-2.006.964	-95,44%
Обврски спрема добавувачи	459.169	359.285	99.884	27,80%



Врз база на информациите за Активата, презентирани во табелата и во графиконот погоре, може да се заклучи дека постои:

- Намалување на средствата на Друштвото за 1,70%, односно на постојаните средства за 12,44%, во најголем дел поради продажбата на акцијата во АД „ГА-МА“;
- Зголемување на тековните средства за 39,61%, во најголем дел поради зголемување на залихите за 24,13% и на побарувањата од купувачи за 18,31%, како резултат на зголемениот обем на продажба во 2021 година;
- Зголемување на останатите побарувања за скоро трипати, како резултат на платени аванси на добавувачи за набавка на трговски стоки.



Во однос на Пасивата, односно изворите на средства, најзначајните движења заклучно со 31.12.2021 година се следниве:

- Позитивна промена на структурата на вкупната пасива, односно значајно намалување на учеството на обврските во истата, од 38% на 20%;
- Зголемување на капиталот на Друштвото за 27% како резултат на остварениот оперативен резултат, а и на капиталната добивка од продажба на акцијата во АД „ГА-МА“;
- Намалување на вкупните обврски за 48,12%, во најголем дел како резултат на намалувањето на обврските по кредити за 95,44%, кои се исплатија користејќи ги средствата од продажбата на акцијата во АД „ГА-МА“.

Со оглед на главните движења кои покажуваат значаен позитивен тренд, а се презентирани погоре, може да се заклучи дека Друштвото работи рентабилно и управува оптимално со расположливите ресурси.

За континуираниот успех и за задржувањето на лидерската позиција на Друштвото заслужни се вработените и нивната посветеност, кои се основната сила на „Макпетрол“ АД. Друштвото постојано инвестира во развојот на своите вработени, како и во обезбедувањето на безбедни и здрави услови за работа. И покрај сите предизвици со кои се соочи Друштвото во текот на пандемијата, во 2021 година на Компанијата и се приклучија 150 нови вработени.

Во текот на 2021 година, со одлука на Управниот одбор, Друштвото исплати регрес за годишен одмор во нето-висина од 30.000 денари, како и дополнителен новогодишен бонус, исто така, во вредност од 30.000 денари, кои се повисоки и од просечната исплатена нето-плата во државата.

Во 2021 година, врз основа на Одлуката за определување на ревизори на финансиските извештаи на Друштвото, донесена на Собранието на акционери на „Макпетрол“ АД Скопје, бр.0201-28/3 од 26.5.2021 година, ревизијата ја спроведе, ревизорската куќа Grant Thornton ДОО од Скопје, која не дава други услуги на „Макпетрол“ АД Скопје.

### III. ПОЛИТИКА НА ВЛОЖУВАЊА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗА ПОДДРШКА НА УСПЕШНОСТА ВО РАБОТЕЊЕТО НА МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ

Во текот на 2021 година „Макпетрол“ го продолжи силниот инвестициски циклус и вложи преку 301 милиони денари, како во реконструкција така и во изградба на нови малопродажни и големопродажни објекти.

Позначајни реализирани вложувања во текот на 2021 година се следниве:

	во 000 МКД
<b>I ВЛОЖУВАЊА ВО ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ</b>	<b>280.353</b>
<b>1. ВЛОЖУВАЊА ВО МАЛОПРОДАЖБА</b>	<b>235.078</b>
<b>а) Вложувања во постојните бензински станици</b>	<b>97.230</b>
БС 088 Тетово	32.406
БС 037 Неготино	20.335
БС 054 Кичево	14.185
БС 169 Ќојлија	13.583
БС 051 Струмица	2.358
БС 192 Желино	2.209
Останати	12.154
<b>б) Вложувања во нови бензински станици</b>	<b>131.683</b>
БС 008 Визбегово	75.339
БС 031 Ваница	52.558
БС 094 Прилеп 3	3.786
<b>в) Останати вложувања</b>	<b>6.165</b>
<b>2. ВЛОЖУВАЊА ВО ГОЛЕМОПРОДАЖБА</b>	<b>45.275</b>
Авиосервис Петровец	14.438
Работна Единица Прилеп	11.230
ТНГ Миладиновци	7.003
Склад Илинден	3.387
Работна Единица Струмица	3.282
Работна Единица Кочани	2.852
Останати	3.083
<b>II ВЛОЖУВАЊА ВО НЕЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ</b>	<b>4.711</b>
Вложувања Хотел Струга	4.465
Останати	246
<b>III ОСТАНАТИ ВЛОЖУВАЊА</b>	<b>15.487</b>
Дирекција за одржување и Дирекција за развој и инвестиции	7.609
Деловна Зграда - Седиште на Друштвото	5.781
Дирекција за информатички технологии	1.765
Дирекција за стандардизација, квалитет и екологија	332
<b>ВКУПНО ВЛОЖУВАЊА ВО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>	<b>300.551</b>



#### IV. ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНДИ

Друштвото води резидуална политика на исплата на дивиденди. Друштвото најпрво ги планира средствата наменети за инвестирање, потоа ги оценува своите можности за финансирање, вклучувајќи ја и можноста за задолжување.

Дивидендата што ќе биде дистрибуирана ќе биде еднаква на разликата меѓу можностите за финансирање и плановите за инвестирање.

Согласно Одлуката бр. 0201-28/2-3 за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2020 година, донесена на 25-тата Седница на Собранието на акционерите одржана на 26.5.2021 година, Друштвото изврши исплата на дивиденда на 31.8.2021 година.

Дивидендата е исплатена во бруто-износ од 202.288.000 денари, односно 2.000 денари бруто-износ по акција.

Во табелата долу е прикажан дивидендниот принос во последните пет години.

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Дивиденден принос<sup>2</sup></b>	3,75%	3,64%	2,74%	2,57%	2,74%

<sup>2</sup> Дивиденден принос = Објавена дивиденда / Последна пазарна цена на крај на периодот

## V. ПОЛИТИКА НА ОДНОСОТ НА ДОЛГОРОЧНИОТ ДОЛГ СПРЕМА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА И ПОЛИТИКА НА УПРАВУВАЊЕТО СО РИЗИКОТ И ДРУГИ ИНДИКАТОРИ НА РАБОТЕЊЕТО

### ➤ Долгорочен долг спрема основна главнина

Структурата на изворите на средства на Друштвото се состои од главнината и обврските, каде се вклучени долгорочните и краткорочните обврски, како и обврските по кредити. Главнината се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, законски резерви и акумулирана добивка.

Раководството периодично ја анализира структурата на изворите на средства, со цел обезбедување на оптимална структура на истите.

Обврските по кредити и можностите за финансирање преку истите, како еден од изворите на средства, внимателно се следат и се разгледуваат, со цел обезбедување на флексибилни извори на средства кои може да се приспособат на потребите на Друштвото.

Раководството на Друштвото континуирано се фокусира на обезбедување на кредитни линии кои имаат најповолни услови, преку склучување договори за кредитни рамки со комерцијалните банки.

Во своето работење, Друштвото најчесто користи краткорочни кредити, кои се користат во оперативното работење на Друштвото, за управување со работниот капитал и за оптимизација на краткорочната ликвидност.

Наспроти нив, долгорочните кредити се користат кога средствата од истите се употребуваат за финансирање на капитални инвестиции и проекти, со што се усогласува рочната структура на средствата и изворите на средства.

Заклучно со крајот на 2021 година, Друштвото нема искористено долгорочни кредити и инвестицискиот циклус го финансира преку краткорочните ликвидни средства и извори на средства. За повеќе детали погледнете ја табелата подолу:

	Тековен период 31.12.2021	Претходен период 31.12.2020	Промена
Вкупно обврски	1.627.709	3.137.561	-48,12%
Обврски по кредити	95.914	2.102.878	-95,44%
<i>Краткорочни</i>	95.914	1.982.878	-95,16%
<i>Долгорочни</i>	-	120.000	-100%
Главнина и Резерви	6.445.383	5.075.052	27,00%
Основна главнина	3.135.464	3.135.464	
<b>Долгорочен долг / Основна главнина</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,83%</b>	

## ➤ Политика на управување со ризици

Тековното работење на Друштвото постојано е изложено на ризици од најразличен вид, особено од финансиски аспект, вклучувајќи кредитни ризици, ликвидносни ризици, пазарни ризици, како и ризикот од управување со капиталот. Друштвото придава особено внимание на непредвидливоста на пазарите при што работи на минимизирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на работењето на Друштвото.

Управувањето со ризици го врши Управниот одбор врз основа на претходно одобрени политики и процедури.

### - Пазарен Ризик

Пазарен ризик е ризик од промени во пазарни цени, курсевите на странските валути и каматните стапки кои имаат влијание врз приходите на Друштвото или врз вредноста на финансиските инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е управување и контрола на изложеноста на пазарен ризик во прифатливи рамки и оптимизирање на поврат на средствата.

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, особено во однос на еврото и доларот. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето-позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и паричните текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето-каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои незначителен износ на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување, кои се користат за управување со работниот капитал и се краткорочни.

Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат обратен ефект врз успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто време, Друштвото нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

### **- Кредитен Ризик**

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Друштвото доколку корисникот или договорната страна на финансискиот инструмент не успее да ги исполни своите договорни обврски. Кредитниот ризик настанува од побарувања од купувачи, депозити во банки и парични средства и парични еквиваленти.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е под влијание од страна на индивидуални карактеристики на секој клиент. Друштвото има воспоставени политики за да се осигура дека продажбата на стоки и услуги е извршена на корисници со соодветна кредитна историја, односно Друштвото има воспоставени политики според кои кредитбилитетот на секој дилер и клиент со поголеми нарачки е анализиран пред потпишување на договорот, додека кај малопродажбата овој ризик е лимитиран. Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и географски региони.

### **- Ликвидносен Ризик**

Претпазливото управување со ликвидносниот ризик имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови.

Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни рамки одобрени од страна на комерцијалните банки.

### **- Ризик при управување со капитал**

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со своите деловни активности според принципот на континуитет со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот. Со цел да се одржи или да се прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

## ➤ Индикатори за работењето

Во текот на своето оперативно работење, Друштвото постојано ја следи својата профитабилност и ликвидност преку калкулација на одредени индикатори за работењето. Во табелите подолу се презентирани најзначајните индикатори за профитабилноста и ликвидноста на Друштвото.

### Значајни финансиски показатели на профитабилност

	Тековен период 31.12.2021	Претходен период 31.12.2020	Промена
Бруто маржа (%) <sup>3</sup>	13,70%	15,20%	-1,50%
Нето маржа (%) <sup>4</sup>	6,83%	2,29%	4,54%
ROA <sup>5</sup>	17,02%	4,26%	12,76%
ROE <sup>6</sup>	21,32%	6,89%	14,43%
ROCE <sup>7</sup>	21,99%	6,42%	15,57%

### Значајни показатели на ликвидност и солвентност

	Тековен период 31.12.2021	Претходен период 31.12.2020	Промена
Тековни средства / Тековни обврски	145,64%	56,24%	89,40%
Gearing <sup>8</sup>	-2,71%	26,75%	-29,46%
Вкупни обврски / Вкупни средства	20,16%	38,20%	-18,04%
Вкупни обврски / Главнина и резерви	25,25%	61,82%	-36,57%
Главнина и резерви / Вкупни средства	79,84%	61,80%	18,04%

Врз база на презентираниите индикатори може да заклучиме дека „Макпетрол“ АД Скопје, во текот на 2021 година значајно ја подобрува својата профитабилност и ликвидност.

Растот на профитабилноста, а со тоа и позитивното движење на индикаторите е резултат како на капиталната добивка од продажбата на акцијата во АД „ГА-МА“, така и на значајното подобрување на оперативната профитабилност.

Подобрувањето на профитабилноста, индиректно резултираше и со подобрувањето и зацврстувањето на ликвидноста и солвентноста на Друштвото, преку значајното намалување на обврските по кредити, што може да се забележи од релевантните индикатори.

<sup>3</sup> Бруто маржа = (Приходи од продажба - Набавна вредност) / Приходи од продажба

<sup>4</sup> Нето маржа = Добивка пред оданочување / Оперативни приходи

<sup>5</sup> ROA = Нето-добивка по оданочување / Вкупно средства

<sup>6</sup> ROE = Нето-добивка по оданочување / Главнина и резерви

<sup>7</sup> ROCE = Оперативна добивка / (Вкупни средства - Тековни обврски)

<sup>8</sup> Gearing = нето-долг / (нето-долг + главнина и резерви)

Нето Долг = обврски по кредити - пари и парични еквиваленти

## VI. КОМУНИКАЦИЈА СО ЗАСЕГНАТИ ЛИЦА

Во согласност со барањата на купувачите, деловните партнери, вработените и останатите засегнати лица, „Макпетрол“ АД континуирано настојува да ги подобри работните процеси, квалитетот на понудите и услугите.

„Макпетрол“ АД Скопје во преден план ги поставува транспарентноста, разбирливоста и достапноста на нашите понуди и услуги.

Преку континуирана соработка градиме поголема доверба кај сите засегнати лица, го подобруваме нашето разбирање за нивните потреби и проблеми и го зајакнуваме и го продлабочуваме нашето партнерство.

Маркетингот како главна промотивна стратегија на нашите услуги и производи, придонесе и позитивно влијание врз однесувањето и мислењето на потенцијалните купувачи и предизвика нивни интерес, што резултира со зголемена потрошувачка и привлекување нови купувачи.

Со желба да им обезбеди дополнителни погодности и предности на своите лојални купувачи, „Макпетрол“ АД продолжи со Програмата за лојални купувачи „ВЕРНА“,.. Со Програмата, преку издавање специјални картички, а согласно со најновите светски стандарди, „Макпетрол“ АД ја наградува нивната лојалност, со можноста да имаат ексклузивен пристап до голем број промотивни акции за специјални производи, со повластени цени, на сите продажни места на „Макпетрол“ АД, и нивно учество во наградната игра „ВЕРНА - Една и единствена“, за која има особен интерес, заради вредните награди кои се доделуваат.

Верна програмата овозможи активно промовирање на нашите производи, зголемување на членството, кое брои повеќе од 220.000 корисници, како и подобрување на вкупната перцепција кон „Макпетрол“ АД, како компанија ориентирана кон купувачите.

Друштвото води особена грижа и за задоволството на купувачите преку обезбедување врвна и безбедна услуга на бензинските станици, квалитетни горива, хигиена на продажните објекти, заштита на животната средина и сл. За истата цел е и системот за постапување по примените рекламации, кои се анализираат со целосно внимание, со соодветен одговор на барањата, укажувањата и сугестиите од Купувачите.

Преку секојдневната комуникација со деловните партнери, која се одвива редовно во зависност од барањата и во однос на презентацијата на комерцијалните услови и склучувањето и реализацијата на договорите, заеднички ги прилагодуваме производите и услугите, на начин со кој го олеснуваме водењето на нивните бизниси.

Во соработката со заедницата, особено сме посветени да се соочиме со општествените предизвици, при што особено внимание посветуваме на грижата за животната средина, здравјето и за безбедноста на вработените.

Социјалното влијание на активностите на Друштвото континуирано се унапредува преку соработката и преговорите со Синдикатот при „Макпетрол“ АД, при што во 2021 година беше склучен нов Колективен договор, со кој значително е унапредена заштитата на правата на вработените.

Во согласност со барањата на вработените, Друштвото, во континуитет, па и во текот на 2021 година, одобри помош преку донација на парични средства за покривање на трошоците за лекување и набавка на лекови на нашите вработени, како и за надоместоци утврдени со Закон и со Колективен договор, со цел подобрување на квалитетот на живот.

Имајќи ги предвид добро воспоставените односи со вработените, редовно спроведуваме истражувања меѓу нив и имаме „директни комуникациски линии“, особено за прашања поврзани со здравјето и безбедноста, заштита на животната средина, човечки права и еднакви можности.

Во поглед на здравствената заштита на вработените во Друштвото, во 2021 година извршени се систематски прегледи на вработени.

Обуките за безбедност и здравје при работа континуирано се спроведуваат за вработените со цел безбедно извршување на работните задачи. Во текот на 2021 година беше спроведена и обука за безбедно ракување и управување со виљушкар за вработени во Полнилница Миладиновци (ТНГ).

Со цел поголема заштита на здравјето и безбедноста на вработените континуирано се набавува опрема за лична заштита која ги заштитува вработените од ризиците поврзани со здравјето и безбедноста на работното место. За подобрување на техничко – технолошкиот процес и заштита на вработените во Полнилница Миладиновци (ТНГ) набавена е водена када за испитување на пропустливост на садови под притисок (ТНГ боци) и автоматска перална за садови под притисок (ТНГ боци) како и изолациони апарати за заштита на дишни органи наменети за вработените на работно место пожарникар – обезбедувач.

За своите заложби и инвестиции во здравјето и безбедноста на вработените, компанијата во 2021 година доби и две награди во рамки на повикот „Добри практики во областа на БЗР во 2020 година“.

Како општествено одговорна компанија, „Макпетрол“ АД Скопје посвети огромно внимание и се заложи за заштита на здравјето на вработените, потрошувачите и на деловните партнери, справувајќи се со предизвиците од новонастанатата ситуација со Корона-вирусот, преку набавка на средства за дезинфекција, заштитни маски, работни упатства, наредби, извршување на работните задачи од дома и организирана имунизација на вработените.

Во борбата против Ковид-кризата, Компанијата имаше значајни донации за поддршка на јавното здравство за надлежни државни институции, со што се потврди определбата на „Макпетрол“ АД Скопје за инвестирање во заедницата, давајќи притоа позитивен пример за зголемување на свесноста за општествено одговорно делување.

Во текот на 2021 година беше донирана компјутерска опрема, 1.000 таблети во вредност од 6 милиони денари за учениците од основните општински училишта, која придонесе за развој и унапредување на наставно-образовниот процес во Република Северна Македонија за време на пандемијата.

Исто така, несебично продолжија активностите и донациите за маргинализираните групи граѓани преку подарување на новогодишни пакетчиња на децата со Даунов синдром и подготовка на топол оброк за бездомните лица.

Свесни дека посветените, високо професионални и мотивирани вработени се изворот на нашиот континуиран развој, Друштвото се грижи за нив и за создавање услови за нивна благосостојба и успешен личен и професионален развој.

Развојот на вработените се однесува на секој обид за подобрување на учинокот на организацијата, со следење на нивните перформанси, пренесување на знаење, промена на ставовите или унапредување на вештините. Тука спаѓаат програмите кои се одвиваат во рамките на Друштвото, како што се обуки, курсеви и ротирање на работните места, професионални програми и друго. Целта на вложувањето во развојот на вработените е да се стекнат со нови знаења, вештини и способности потребни за успешно извршување на нови, посложени и попредизвикувачки работи.



Во 2021 година беа спроведени обуки за континуирано професионално усовршување на сметководители и овластени сметководители, обуки од областа на информатичките технологии, обука на возачи за стекнување со АДР – сертификат, обука и сертифицирање на вработени кои се директно вклучени во процесот на инсталации за природен гас, специјализирани обуки од аспект на заштита од пожари, како и обуки од областа на заштита на животната средина.

## VII. ЖИВОТНА СРЕДИНА И ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС

„Макпетрол“ АД, водејќи се и залагајќи се за непрекорен и врвен квалитет на своите услуги, со својот предмет на работа и делување, е вклучен во сите области на животната средина, следејќи ја и имплементирајќи ја законската регулатива од областа на животната средина и меѓународните стандарди.

Друштвото, покрај почитувањето на релевантната законска регулатива, го темели своето работење и врз воведување и применување на следниве стандарди: Системот за управување со квалитет, согласно со меѓународниот стандард ISO 9001, Системот за управување со животната средина, согласно со меѓународниот стандард ISO 14001, Системот за управување со безбедност на информациите, согласно со меѓународниот стандард ISO 27001, Системот за управување со здравје и безбедност при работа, согласно со меѓународниот стандард ISO 45001, кои сите заедно обезбедуваат континуитет во успешното деловно работење и придонесуваат за реализација на еколошките цели и на целите за одржлив развој.

Политиката за управување и за заштита на животната средина, во рамките на Политиката за ИМС (Интегрираниот менаџмент систем), спроведувањето на програмите за заштита на животната средина, позитивниот однос на раководството на Друштвото и на сите вработени кон развојот во хармонија со природата се манифестираат преку постојаното намалување на емисиите во животната средина и преку рационалното користење на природните ресурси.

Дејствувајќи во таа насока, сите бензински станици и активни складови поседуваат Елаборат за заштита на животната средина (ЕЗЖС) согласно со Законот за животната средина.

Горивата кои ги продаваме, плинот, метанот и дизел горивото ULTRA Diesel Bio Power, се предводници во поглед на заштитата на животната средина, затоа што нудат дополнителни еколошки и експлоатациски предности, видливи преку значително намалена емисија на штетни гасови и честички во воздухот.

„Макпетрол“ АД го произведува, во својата сопствена фабрика, горивото Биодизел Б100, односно чистиот биодизел, кој учествува во составот на ULTRA Diesel Bio Power горивото, преку стандардна технологија, односно добивање биодизел - метил естер на масна киселина (ФАМЕ) преку процес на трансестерификација на маслото добиено со цедење на семето од маслодајната репка. Произведениот биодизел е во согласност со европскиот стандард МКС ЕН 14214, што овозможува негово мешање со фосилниот дизел, според Стандардот МКС ЕН 590.

Фабриката за производство на Биодизел (ФАМЕ), има А интегрирана еколошка дозвола (IPPC), со број УП1-11/3 бр.281/2018 од 21.6.2019 година, издадена од Министерството за животна средина и просторно планирање. Во ноември 2013 година, фабриката за производство на Биодизел (ФАМЕ) успешно се имплементира и се сертифицира според меѓународната сертификација за одржливост и јаглерод, односно системот ISCC (International Sustainability and Carbon Certification).



Друштвото, согласно Законот за животна средина, Законот за квалитет на амбиенталниот воздух, Законот за водите, Законот за заштита од бучава во животната средина, Закони од областа на Заштитата и спасувањето/ Заштитата од пожари, Закони за Управување со отпадот, во континуитет со 2020 година, и во 2021 година ги спроведе програмите за:

- управување со аспектите на животната средина, каде на вработените им се одржуваат редовни обуки за заштита од пожари (дејства поврзани со складирањето запаливи течности и гасови, постапки во врска со товарење или истовар на опасни материи);
- управување со секаков вид отпад, правилно ракување и соодветно селектирање и предавање на овластени компании за натамошно третирање, рециклирање и постапување, изработка на месечни и годишни извештаи;
- чистење и отстранување на отпад од сепараторите на бензиските станици, како и чистење на резервоарите и евиденција на количините на создаден/предаден отпад;
- контрола на квалитет на отпадна и подземна вода (Ph, суспендирани материи, спроводливост, амониумски азот, нитрати, нитрити, хлориди, ХПК (КМпО4), БПК5, вкупно масти и масла) во Склад Илинден и во ТНГ Миладиновци;
- мониторинг на квалитет на воздух (брзина, проток, NOx, CO, CO2, O2, SO2, чаден број, прашина), од испустите на котларите во „Макпетрол“ АД;
- снимање, анализа и следење на квалитетот на почвата во Авиосервисот на „Макпетрол“ АД (рН, вкупен азот, фосфор, масти и масла);
- мониторинг на бучава (Ld/aeq(dB), Lmax (dB)), во деловната зграда на „Макпетрол“ АД, Фабриката за производство на Биодизел и во Одделението за преглед и сервисирање на плински боци и противпожарни апарати.

Нашата еколошка свесност е активна на повеќе полиња, а отпадот, како еден од суштинските проблеми и како загадувач на животната средина и на амбиенталниот воздух, се во фокусот на нашиот интерес.

Имајќи ја предвид заштитата на животната средина и одговорниот однос кон околината во која живееме и во која работиме, во текот на 2021 година континуирано се спроведуваа програмите за управување со отпадот, паметно селектирање и негово рециклирање, со што правиме уште еден чекор кон заштита на средината, а воедно му даваме нова корисна вредност на самиот отпад.

Применувајќи ја Директивата за енергетска ефикасност на Европската Унија, Друштвото е насочено кон користење на алтернативни извори на енергија.

Во текот на 2020 година беше пуштена во работа фотонапонската централа, инсталирана на бензинската станица БС 046 Гевгелија, што резултира со намалување на вкупната потрошувачка на електричната енергија.

Во понатамошните програмски активности, планирано е на нашите објекти кои се поголеми потрошувачи на електрична енергија, како и на земјиштата кои се во сопственост на Друштвото, сукцесивно да се постават фотонапонски централи за производство на електрична енергија. Оваа енергија е наменета за сопствена потрошувачка, а вишокот од производството ќе се понуди на трети лица на пазарот. На овој начин ќе се постигнат финансиски заштеди, како и намалување на CO<sub>2</sub>.

Овој првичен проект ја отвара вратата за личен развој на нашата Компанија и дава потенцијал за развој на други обновливи извори на енергија, што на нашите објекти ќе им даде дополнителна вредност.

Во насока на заштита на животната средина, предвидено е да се постават и полначи за електрични автомобили на неколку бензински станици.

Со цел да се интегрираат економските, еколошките и социјалните фактори на балансиран начин, Друштвото во 2021 година беше посветено кон континуирана имплементација на нови активности за постигнување на клучните цели и програми за одржлив развој.

Постигнувањето на нашите цели беше потврдено од Здружението „Конект“, поради што на 24.6.2021 година „Макпетрол“ АД Скопје стана добитник на признание за придонес кон остварувањето на Целите за одржлив развој (Sustainable Development Goals – SDGs).

Признанието беше доделено поради особениот придонес во зачувување на животната средина, изразено преку сопствено и одговорно производство и продажба на биодизел, современи бензински и дизел горива според европски стандарди, течен нафтен гас и метан, како најеколошко гориво достапно на македонскиот пазар.

Исто така, во 2021 година, преку донација на урбано зеленило во хортикултурното уредување на јавната парк-површина во Град Скопје-Сквер, кај Веро и ПП бригада во Општина Карпош, „Макпетрол“ АД даде свој придонес во подобрување на условите за урбано живеење и за заштита на животната средина.

Новозасаденото урбано зеленило донирано од страна на „Макпетрол“ АД овозможува директни еколошки придобивки за градот и за населението - намалување на загадувањето на воздухот, намалување на ефектот на „урбаните топлотни острови“, намалување на бучавата, со еден збор подобрување на условите во урбаната средина.

Со активната „За Поубав град“, како и со донирањето на гориво во вредност од 1,5 милиони денари за гаснење на пожарите во летниот период, „Макпетрол“ АД се претстави како компанија со високи критериуми во однос на зачувувањето и унапредувањето на животната средина, и ја потврди високата општествена одговорност и лидерството преку проекти кои се грижат за идните генерации.

**VIII. ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ И ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА****A. Назив и седиште на правното лице како заинтересирана страна**

„ОИЛКО“ КДА - Скопје, ул. „10“ бр. 152 с. Миладиновци, Општина Илинден;

**Б. Начин и постапка во која била одобрена зделката**

По исполнување на условите од членот 457 и 460 од Законот за трговските друштва, зделката е одобрена со Одлука бр. 0201-28/4 за одобрување на зделка со заинтересирана страна, донесена на 25-тата Седница на Собранието на акционерите на „Макпетрол“ АД Скопје одржана на 26.5.2021 година. Пред донесување на Одлуката, а во целост постапувајќи согласно член 460-а од Законот за трговските друштва, до Собранието беше изготвен и доставен до Извештај за ангажман за уверување во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна на ОИЛКО КДА Скопје, изготвен од страна на овластен ревизор, Друштвото БЕНД ревизија и консалтинг ДОО Тетово, заведен под бр. 0302 - 1987/2 од 12.04.2021 година.

**I МАКПЕТРОЛ АД – Скопје како продавач на стоки и давател на услуги  
ОИЛКО КДА – Скопје како купувач на стоки и корисник на услуги**

во денари без ДДВ

ПРЕДМЕТ	Одобрено со Одлука на Собрание	Остварено во 2021 година
Гориво за возила, резервни делови и потрошен материјал, услуги преку Верна картички и останати стоки и услуги	148.000.000	96.882.274
<b>ВКУПНО:</b>	<b>148.000.000</b>	<b>96.882.274</b>

**II МАКПЕТРОЛ АД Скопје е како купувач на стоки и корисник на услуги  
ОИЛКО КДА – Скопје како продавач на стоки и давател на услуги**

во денари без ДДВ

ПРЕДМЕТ	Одобрено со Одлука на Собрание	Остварено во 2021 година
Транспортни услуги, закуп на транспортни средства и останати стоки и услуги	409.631.000	398.589.471
<b>ВКУПНО:</b>	<b>409.631.000</b>	<b>398.589.471</b>

## **IX. ИЗГЛЕДИ ЗА ИДНИОТ РАЗВОЈ НА МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ И НЕГОВИОТ ДЕЛОВЕН ПОТФАТ И АКТИВНОСТИТЕ ВО СФЕРАТА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО И РАЗВОЈОТ**

Во 2022 година, „Макпетрол“ А.Д. Скопје планира повеќе деловни потфати и активности во сферата на сопствениот развој:

- Проширување на мрежата на малопродажни објекти за автоплин и метан;
- Реконструкција на дел од постојните бензински станици, согласно Планот за работа во 2022 година;
- Инвестиции во складишен простор за нафтени деривати;
- Купување на една бензинска станица која е во сопственост на друго правно лице, нејзина реконструкција и брендирање по стандардите на „Макпетрол“ АД;
- Инсталирање на опрема - полначи за батерии на електрични возила на две бензински станици и
- Инсталирање на соларни панели за производство на електрична енергија со капацитет од 0,5 MW.

## **X. ИНФОРМАЦИЈА ВО ВРСКА СО СТЕКНУВАЊЕ СОПСТВЕНИ АКЦИИ**

Во текот на 2021 година Друштвото не се стекнало со дополнителни сопствени акции.

Во текот на 2020 година Друштвото се стекна со 954 сопствени акции по номинален износ од 72.856 денари, кои учествуваат со 0,85% во основната главнина на Друштвото и имаат вкупна противвредност од 69.504.740 денари.

Во периодот од 25.8.2017 година до 02.10.2020 година, Друштвото се стекна со вкупно 11.238 сопствени акции по просечна цена од 45.205 денари и истите учествуваат со 10% во основната главнина на Друштвото.

## **XI. ПРИМАЊА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР И НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ ОСТВАРЕНИ ВО 2021 ГОДИНА**

Согласно одредбите од член 384 став 7 од ЗТД, „Макпетрол“ АД Скопје објавува дека:

- Во текот на 2021 година, членовите на Управниот одбор на „Макпетрол“ АД Скопје оствариле нето-примања по основ на плата и надоместоци на плата, по основ на други права, дел од учество во добивка, како и по основ на награди во вкупен износ од 46.923.467 денари и
- Во текот на 2021 година, членовите на Надзорниот одбор на „Макпетрол“ АД Скопје, по основ на награда, оствариле нето-примања во вкупен износ од 1.920.000 денари.

Членови на Управниот одбор:

1. Андреја Јосифовски

2. Саша Лекиќ

3. Јован Трповски

4. Зоран Донеvски

5. Сашо Бошковски

6. Марија Јосифовска Спасовска



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of board members, each written over a horizontal line.

Врз основа на член 384-а, став 1 и став 2 од Законот за трговските друштва, членовите на Управниот одбор на „Макпетрол“ АД Скопје, ја даваат следната:

**ИЗЈАВА**  
**за примена на Кодексот за корпоративно управување**

Ние, членовите на Управниот одбор на „Макпетрол“ АД Скопје, изјавуваме дека друштвото „Макпетрол“ АД Скопје, во своето работење, отпочна со примена и имплементација на Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва котирани на „Македонска берза“ АД Скопје од 26.10.2021 година, објавен на веб-страницата на Берзата [www.mse.mk](http://www.mse.mk).

**Изјавиле:**  
**Членови на Управен одбор**

1. Андреја Јосифовски
2. Саша Лекиќ
3. Јован Трповски
4. Зоран Донеvски
5. Сашо Бошковски
6. Марија Јосифовска Спасовска





75  
ГОДИНИ

"МАКПЕТРОЛ"  
Акционерско друштво за промет  
со нафта и нафтени деривати  
Бр. 0102 - 1444 / 1  
29. 03. 2022 20 год.  
СКОПЈЕ 5



МАКПЕТРОЛ



2021

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА УПРАВЕН ОДБОР  
ЗА КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ  
НА МАКПЕТРОЛ АД И ПОДРУЖНИЦИТЕ





## СОДРЖИНА

	страна
<b>I.</b> Главни фактори и околности коишто влијаеле врз работењето, промени во опкружувањето во чишто рамки дејствуваат Макпетрол АД Скопје и подружниците, одговор на тие промени и нивно влијание	<b>3</b>
<b>II.</b> Показатели за постигнатиот финансиски резултат на Макпетрол АД Скопје и подружниците во 2021 година	<b>4</b>
<b>III.</b> Политика на вложувања за одржување и за поддршка на успешноста на работењето на Макпетрол АД Скопје и подружниците	<b>12</b>
<b>IV.</b> Политика на дивиденди	<b>13</b>
<b>V.</b> Политика на односот на долгорочниот долг спрема основната главнина и Политика на управувањето со ризикот и други индикатори на работењето	<b>14</b>
<b>VI.</b> Комуникација со засегнати лица	<b>18</b>
<b>VII.</b> Животна средина и општествен интерес	<b>20</b>
<b>VIII.</b> Големи зделки и зделки со заинтересирана страна	<b>23</b>
<b>IX.</b> Изгледи за идниот развој на Макпетрол АД Скопје и подружниците и нивниот деловен потфат и активности во сферата на истражувањето и развојот	<b>24</b>
<b>X.</b> Информации во врска со стекнување сопствени акции	<b>24</b>
<b>XI.</b> Примања на членовите на Управниот Одбор и Надзорниот Одбор на Макпетрол АД Скопје остварени во 2021 година	<b>24</b>
<b>XII.</b> Изјава за примена на Кодексот за корпоративно управување	<b>27</b>



## **I. ГЛАВНИ ФАКТОРИ И ОКОЛНОСТИ КОИШТО ВЛИЈАЕЛЕ ВРЗ РАБОТЕЊЕТО, ПРОМЕНИ ВО ОПКРУЖУВАЊЕТО ВО ЧИИШТО РАМКИ ДЕЈСТВУВААТ МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ И ПОДРУЖНИЦИТЕ, ОДГОВОР НА ТИЕ ПРОМЕНИ И НИВНО ВЛИЈАНИЕ**

Во 2021 година продолжи здравствената криза, а истовремено светот западна и во сериозна енергетска криза, поради недостиг од електрична енергија и природен гас. Тоа предизвика енормно зголемување на цените на енергенсите на светските берзи, но и на другите стоки на пазарот, што доведе и до сериозно зголемување на инфлацијата во светски рамки. Цената на суровата нафта се зголеми на 80 УСД/барел, цената на природниот гас на 2200 УСД/1000 NM<sup>3</sup>, а цената на електричната енергија до 500 ЕУР/MWh.

Изградбата на гасоводите „Северен поток 2“ и вториот крак од „Турски поток“ во 2021 година заврши, но гасоводот „Северен поток 2“ иако е наполнет и подготвен за употреба, сè уште чека сертификација од Европската енергетска заедница и од германскиот регулатор.

На политички план, во 2021 година, конфронтацијата помеѓу големите светски сили (САД и НАТО од една страна и Русија и Кина од друга) значително се заостри, што претставува сериозна закана по светскиот мир.

Но и во вакви услови (здравствена и енергетска криза, економски и политички санкции и меѓусебни конфронтации), светската економија во 2021 година покажува постепено опоравување во однос на 2020 година. Доказ за тоа е и зголемувањето на БДП, зголемената побарувачка на енергенси и зголемување на инвестициите, особено во зелена енергија.

Во Република Северна Македонија, во 2021 година, се одржаа локални избори на кои победи опозицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Нетрпението помеѓу политичките субјекти од Власта и од Опозицијата го достигна својот максимум. Тоа доведе до чести блокади во работењето на Собранието на Република Северна Македонија и до одложување на носењето на многу предлог-закопи важни за стопанството и за граѓаните во земјата.

И покрај позитивните оценки и извештаи за напредокот и за реформите на нашата земја од страна на Европскиот совет, Република Северна Македонија, ниту во 2021 година, не ги отпочна преговорите за членство со ЕУ, поради ветото од Бугарија.

На економски план, 2021 година за Република Северна Македонија беше уште една тешка година. Здравствената криза предизвикана од вирусот КОВИД-19 продолжи со различен интензитет.

Во последниот квартал од годината, земјата влезе во сериозна енергетска криза. Цените на многу производи се зголемија, а Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, донесе Одлуки за зголемување на цените на електричната и топлинската енергија за 9,48%, односно 14% со важност од 1.1.2022 година.

Сивата економија, трговскиот дефицит и задолженоста на земјата сè уште се на високо ниво. Јавниот долг во 2021 година достигна ниво на задолженост од 60,9% од БДП.

Инфлацијата изнесува 3,2% на годишно ниво за цела 2021 година, а проектираниот БДП за годината бележи раст од 3,9 %.

Подзаконските акти за регулирање на пазарот со нафтени деривати и Законот за биогорива не се донесоа ниту во 2021 година.

Конечно, во 2021 година се реализираше Спогодбата помеѓу „Макпетрол“ А.Д. и Владата на Република Северна Македонија за продажба на уделот на „Макпетрол“ А.Д. во АД „ГА-МА“. Согласно истата, Владата му исплати на „Макпетрол“ А.Д. износ од 32.773.905 евра и стана единствен сопственик на гасоводниот систем во земјата.

Во 2021 година продолжи наградната игра на „Макпетрол“ А.Д., ВЕРНА ЛОЈАЛНОСТ, но продолжија и нападите и вооружените грабежи на малопродажните објекти.

И покрај големите предизвици со кои се соочи Групата во текот на годината, може да се заклучи дека со големиот ангажман на Раководството, како и на сите вработени, се обезбедија услови за рентабилно работење.

Особено е важно да се истакне дека со воведување и придржување до строгите превентивни здравствени протоколи на сите локации на коишто Групата ги врши дејностите, во ниту еден момент не се загрози здравјето на вработените и здравјето на потрошувачите, а со самото тоа се овозможи непречено функционирање на Групата.

## II. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТИГНАТИОТ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ НА МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ И ПОДРУЖНИЦИТЕ ВО 2021 ГОДИНА

### ➤ Анализа на движењата во Консолидираниот биланс на успех

Во табелата подолу се прикажани издвоени консолидирани финансиски информации, како и нивната промена споредбено со претходниот период:

	Тековен период <b>31.12.2021</b>	Претходен период <b>31.12.2020</b>	Промена	% на промена
Вкупни приходи	22.669.531	16.926.923	5.742.608	33,93%
Оперативни приходи	22.524.057	16.827.542	5.696.515	33,85%
Приходи од продажба	21.496.720	16.720.163	4.776.557	28,57%
- % во оперативни приходи	95,44%	99,36%		
Вкупни расходи	21.103.844	16.543.230	4.560.614	27,57%
Оперативни расходи	21.066.186	16.594.688	4.471.498	26,95%
Набавна вредност на трговски стоки	18.517.770	14.164.170	4.353.600	30,74%
- % во оперативни расходи	87,90%	85,35%	0,03	
Финансиски расходи	33.061	57.308	-24.247	-42,31%
<b>Добивка од редовно работење</b>	<b>1.565.687</b>	<b>383.693</b>	<b>1.181.994</b>	<b>308,06%</b>

Во текот на 2021 година, „Макпетрол“ АД Скопје и подружниците, остварија **вкупен консолидиран приход** во износ од 22,67 милијарди денари, кој е поголем од минатогодишниот за 5,74 милијарди денари, односно остварен е раст од 33,93%.

Во текот на 2021 година, продолжи пандемијата предизвикана од вирусот Ковид-19, а со тоа и здравствената и економската криза, како на локално, така и на глобално ниво.

На глобално ниво, во најголем дел од западните земји, првите знаци на закрепнување на економијата, се почувствуваа уште на почетокот на годината со започнувањето на вакцинацијата против Ковид-19.

Во Република Северна Македонија масовната вакцинација започна во вториот квартал и продолжи сè до крајот на годината, што неминовно беше една од причините за олабавување на рестриктивните мерки, а со тоа и за зголемување на економската активност.

Масовната вакцинација на глобално ниво доведе и до релаксирање на мерките за патување, со што повторно се отворија граничните премини и аеродромите, а туристичките патувања беа дозволени за граѓани кои се целосно вакцинирани.

Глобалниот и локалниот развој на пандемијата, а и успешноста на справувањето со истата, неминовно влијае и врз работењето на Групата, односно на остварените квартални резултати.

На квартално ниво, вкупните приходи во 2021 година бележат постепена стабилизација. Доколку се исклучи влијанието на трансакцијата за продажба на акцијата во АД „ГА-МА“, може да се заклучи дека вкупните приходи во третиот квартал речиси го достигнаа и пред пандемото ниво, како резултат на посветеноста и ангажираноста на Раководството.



Во структурата на приходите, најголем удел со 94,83% имаат приходите од продажба, од кои 91,65% се остварени преку продажба на домашен пазар, а само 3,18% се остварени преку продажба на странски пазар.

Приходите од продажба, како на домашен така и на странски пазар, се остваруваат во најголем дел преку двете најзначајни функции, малопродажба и големопродажба.

Во графиконот подолу може да се види соодветната поделба.




Порастот на приходите, споредбено со минатата година, во најголем дел се должи на зголемените приходи на мало за 30,65%, а истите учествуваат со 86,49% во приходите од продажба. Трендот на пораст на приходите на мало во годината, се должи на:


- Зголемување на прометот со нафтени деривати за 12,98%;
- Зголемување на прометот на останатиот малопродажен асортиман (ДАС) за 16,22%;
- Значителното зголемување на прометот со метан за 90,39%.

Приходите на големо бележат раст од 16,67%, што во најголем дел е резултат на растот на продажбата на млазно гориво за 82,28%. Продажбата на млазно гориво се зголемува во втората половина на годината, како резултат на олабавувањето на Ковид-рестрикциите за патувања.


Подолу е прикажана продажбата на нафтени деривати и останатите горива во тони на „Макпетрол“ АД, како матично друштво на Групата, во текот на изминатите три години, заедно со поделба на малопродажба и големопродажба.



На следниот дијаграм е прикажана структурата на продажбата на „Макпетрол“ АД на нафтени деривати и останатите горива во текот на 2021 година.



Продажбата на странски пазар, односно извозот на млазното гориво, постепено се стабилизира со олабавувањето на Ковид-рестрикциите за патување во втората половина на 2021 година.




**Вкупните консолидирани расходи** остварени во 2021 година се во висина од 21,10 милијарди денари што претставува зголемување во однос на минатата година за 4,56 милијарди денари или за 27,57%.


Порастот во најголем дел се должи на зголемените расходи за набавна вредност на трговски стоки од 30,74%. Набавната вредност го следи трендот на приходите од продажба, што е неминовно со оглед дека истата во апсолутен износ е дел од приходите од продажба, односно зафаќа околу 86% од приходите.

Расходите за набавна вредност на трговски стоки, односно набавните цени, се расходи врз кои Групата има лимитирано влијание. Истото се должи на

регулирањето<sup>1</sup> на најголем дел од набавните цени на нафтените деривати. Доколку набавната цена на одреден дериват не е регулирана, истата зависи од глобални фактори и движења, како што се цените на нафтените деривати на светските берзи и курсот на денарот во однос на доларот.



На графиконот подолу се прикажани движењата на консолидираните расходи во илјади денари, со исклучок на набавната вредност, која е презентирана претходно.



Како резултат на остварените приходи и расходи, на крајот на овој период, Групата оствари позитивни консолидирани финансиски резултати. Кон остварувањето на позитивните консолидирани финансиски резултати придонесоа сите Друштва од Групата, а кај најголем дел се забележува раст, особено кај Телевизија Макпетрол Телма која има остварено значителна добивка, наспроти минатогодишната загуба. За детали погледнете ја табелата подолу:

<sup>1</sup> Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на РСМ донесува одлуки за утврдување на највисоките малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт, а во истата се вклучени следниве нафтени деривати: Еуросупер БС-95, Еуросупер БС-98, Еуродизел БС (Д-Е V), Екстра Лесно 1 (ЕЛ-1) и Мазут М-1 НС.



## Добивка пред оданочување на ниво на Друштва кои се дел од Групата

во 000 денари

	Тековен период 31.12.2021	Претходен период 31.12.2020	Промена	% на промена
Макпетрол АД - Скопје	1.526.251	381.053	1.145.198	300,54%
Макпетрол Пром-Гас ДООЕЛ	20.029	16.432	3.597	21,89%
Телевизија Макпетрол Телма ДООЕЛ	7.402	-17.473	24.875	142,36%
Petrolmak Solun	7.394	6.328	1.066	16,85%
Макпетрол ДОО Београд	617	2.302	-1.685	-73,20%
<b>Вкупно пред пребивања</b>	<b>1.561.693</b>	<b>388.642</b>	<b>1.173.051</b>	<b>301,83%</b>
меѓусебни пребивања	-14.842	-13.612	-1.230	-9,04%
ОИЛКО КДА - метод на главнина	18.836	8.663	10.173	117,43%
<b>Консолидирана добивка</b>	<b>1.565.687</b>	<b>383.693</b>	<b>1.181.994</b>	<b>308,06%</b>

Консолидираната добивка пред оданочување изнесува од 1.565,7 милиони денари и истата е поголема за приближно четири пати од остварената добивка минатата година кога изнесуваше 383,69 милиони денари.

На графиконот подолу е прикажана консолидираната добивка пред оданочување за 2021 година, како и споредбата на позициите од билансот на успех со минатата година. Во истиот, со зелена боја, се прикажани позитивните движења, односно движења кои ја зголемуваат добивката, а со црвена боја се прикажани негативните, односно движења кои ја намалуваат добивката.




Врз база на графиконот погоре, може да забележиме дека покрај добивката од продажбата на акцијата во АД „ГА-МА“ во износ од 861 милиони денари, Групата оствари и значаен раст на редовните операции, со што консолидираната бруто-маржа се зголеми за 423 милиони денари во 2021 година, во споредба со 2020 година. Од аспект на трошоците, зголемувањето на трошоците за вработените во најголем дел се должи на исплатата на регрес за годишен одмор и на новогодишен надоместок од страна на „Макпетрол“ АД Скопје.

### ➤ Анализа на движењата во Консолидираниот биланс на состојба


Во табелата долу се прикажани издвоени консолидирани финансиски информации, како и нивната промена споредбено со претходниот период:

	Тековен период 31.12.2021	Претходен период 31.12.2020	Промена	% на промена
Постојани средства	5.578.193	6.372.350	-794.157	-12,46%
Тековни средства	2.556.775	1.835.409	721.366	39,30%
Залихи	1.049.123	848.543	200.580	23,64%
Побарувања од купувачи	403.405	337.092	66.313	19,67%
Останати побарувања	522.977	191.466	331.511	173,14%
Пари и парични еквиваленти	314.768	280.382	34.386	12,26%
Вкупно средства	8.134.968	8.207.759	-72.791	-0,89%
Главнина и резерви	6.438.962	5.033.775	1.405.187	27,92%
Вкупно обврски	1.696.006	3.173.984	-1.477.978	-46,57%
Тековни обврски	1.693.450	3.051.166	-1.357.716	-44,50%
Обврски по кредити	95.914	2.102.878	-2.006.964	-95,44%
Обврски спрема добавувачи	476.255	375.173	101.082	26,94%



Врз база на информациите за Консолидираната актива, презентирани во табелата и во графиконот погоре, може да се заклучи дека постои:

- Намалување на средствата на Групата за 0,89%, односно на постојаните средства за 12,46%, во најголем дел поради продажбата на акцијата во АД „ГА-МА“;
- Зголемување на тековните средства за 39,30%, во најголем дел поради зголемување на залихите за 23,64% и на побарувањата од купувачи за 19,67%, како резултат на зголемениот обем на продажба во 2021 година;
- Зголемување на останатите побарувања за речиси трипати, како резултат на платени аванси на добавувачи за набавка на трговски стоки.



Во однос на Консолидираната пасива, односно изворите на средства, најзначајните движења заклучно со 31.12.2021 година се следниве:

- Позитивна промена на структурата на вкупната пасива, односно значајно намалување на учеството на обврските во истата, од 39% на 21%;
- Зголемување на капиталот на Групата за 27,92% како резултат на остварениот оперативен резултат, а и на капиталната добивка од продажба на акцијата во АД „ГА-МА“;
- Намалување на вкупните обврски за 46,57%, во најголем дел како резултат на намалувањето на обврските по кредити за 95,44%, кои се исплатија користејќи ги средствата од продажбата на акцијата во АД „ГА-МА“.

Со оглед на главните движења кои покажуваат значаен позитивен тренд, а се презентирани погоре, може да се заклучи дека Групата работи рентабилно и управува оптимално со расположливите ресурси.

За континуираниот успех и за задржувањето на лидерската позиција на Групата заслужни се вработените и нивната посветеност, кои се основната сила на „Макпетрол“ АД и подружниците. Групата постојано инвестира во развојот на своите вработени, како и во обезбедувањето на безбедни и здрави услови за работа. И покрај сите предизвици со кои се соочи во текот на пандемијата, во 2021 година Групата го зголеми вкупниот број на вработени.

Во текот на 2021 година, со одлука на Управниот одбор, „Макпетрол“ АД исплати регрес за годишен одмор во нето-висина од 30.000 денари, како и дополнителен новогодишен бонус, исто така, во вредност од 30.000 денари, кои се повисоки и од просечната исплатена нето-плата во државата.

Во 2021 година, врз основа на Одлуката за определување на ревизори на финансиските извештаи на Друштвото, донесена на Собранието на акционери на „Макпетрол“ АД Скопје, бр.0201-28/3 од 26.5.2021 година, ревизијата ја спроведе, ревизорската куќа Grant Thornton ДОО од Скопје, која не дава други услуги на „Макпетрол“ АД Скопје.

### III. ПОЛИТИКА НА ВЛОЖУВАЊА ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗА ПОДДРШКА НА УСПЕШНОСТА ВО РАБОТЕЊЕТО НА МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ И ПОДРУЖНИЦИТЕ

Во текот на 2021 година, Групата реализираше значајни вложувања, со цел унапредување на своето работење и одржување на конкурентноста.

Во вкупните вложувања на Групата, најзначајни се вложувањата на матичното друштво „Макпетрол“ АД Скопје, кое го продолжи силниот инвестициски циклус и вложи преку 300 милиони денари, како во реконструкција така и во изградба на нови малопродажни и големопродажни објекти.

Позначајни реализирани вложувања од „Макпетрол“ АД во текот на 2021 година се следниве:

	во 000 МКД
<b>I ВЛОЖУВАЊА ВО ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ</b>	<b>280.353</b>
<b>1. ВЛОЖУВАЊА ВО МАЛОПРОДАЖБА</b>	<b>235.078</b>
<b>а) Вложувања во постојните бензински станици</b>	<b>97.230</b>
БС 088 Тетово	32.406
БС 037 Неготино	20.335
БС 054 Кичево	14.185
БС 169 Ќојлија	13.583
БС 051 Струмица	2.358
БС 192 Желино	2.209
Останати	12.154
<b>б) Вложувања во нови бензински станици</b>	<b>131.683</b>
БС 008 Визбегово	75.339
БС 031 Веница	52.558
БС 094 Прилеп 3	3.786
<b>в) Останати вложувања</b>	<b>6.165</b>
<b>2. ВЛОЖУВАЊА ВО ГОЛЕМОПРОДАЖБА</b>	<b>45.275</b>
Авиосервис Петровец	14.438
Работна Единица Прилеп	11.230
ТНГ Миладиновци	7.003
Склад Илинден	3.387
Работна Единица Струмица	3.282
Работна Единица Кочани	2.852
Останати	3.083
<b>II ВЛОЖУВАЊА ВО НЕЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ</b>	<b>4.711</b>
Вложувања Хотел Струга	4.465
Останати	246
<b>III ОСТАНАТИ ВЛОЖУВАЊА</b>	<b>15.487</b>
Дирекција за одржување и Дирекција за развој и инвестиции	7.609
Деловна Зграда - Седиште на Друштвото	5.781
Дирекција за информатички технологии	1.765
Дирекција за стандардизација, квалитет и екологија	332
<b>ВКУПНО ВЛОЖУВАЊА ВО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>	<b>300.551</b>

#### IV. ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНДИ

Групата води резидуална политика на исплата на дивиденди. Групата најпрво ги планира средствата наменети за инвестирање, потоа ги оценува своите можности за финансирање, вклучувајќи ја и можноста за задолжување.

Дивидендата што ќе биде дистрибуирана ќе биде еднаква на разликата меѓу можностите за финансирање и плановите за инвестирање.

Согласно Одлуката бр. 0201-28/2-3 за плаќање на дивиденда по Годишната сметка на Друштвото за 2020 година, донесена на 25-тата Седница на Собранието на акционерите одржана на 26.5.2021 година, „Макпетрол“ АД изврши исплата на дивиденда на 31.8.2021 година.

Дивидендата е исплатена во бруто-износ од 202.288.000 денари, односно 2.000 денари бруто-износ по акција.

Во табелата долу е прикажан дивидендниот принос во последните пет години.

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Дивиденден принос<sup>2</sup></b>	3,75%	3,64%	2,74%	2,57%	2,74%

<sup>2</sup> Дивиденден принос = Објавена дивиденда / Последна пазарна цена на крај на периодот

## V. ПОЛИТИКА НА ОДНОСОТ НА ДОЛГОРОЧНИОТ ДОЛГ СПРЕМА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА И ПОЛИТИКА НА УПРАВУВАЊЕТО СО РИЗИКОТ И ДРУГИ ИНДИКАТОРИ НА РАБОТЕЊЕТО

### ➤ Долгорочен долг спрема основна главнина

Структурата на изворите на средства на Групата се состои од главнината и обврските, каде се вклучени долгорочните и краткорочните обврски, како и обврските по кредити. Главнината се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, законски резерви и акумулирана добивка.

Раководството периодично ја анализира структурата на изворите на средства, со цел обезбедување на оптимална структура на истите.

Обврските по кредити и можностите за финансирање преку истите, како еден од изворите на средства, внимателно се следат и се разгледуваат, со цел обезбедување на флексибилни извори на средства кои може да се приспособат на потребите на Групата.

Раководството на Групата континуирано се фокусира на обезбедување на кредитни линии кои имаат најповолни услови, преку склучување договори за кредитни рамки со комерцијалните банки.

Во своето работење, Групата најчесто користи краткорочни кредити, кои се користат во оперативното работење, за управување со работниот капитал и за оптимизација на краткорочната ликвидност.

Наспроти нив, долгорочните кредити се користат кога средствата од истите се употребуваат за финансирање на капитални инвестиции и проекти, со што се усогласува рочната структура на средствата и изворите на средства.

Заклучно со крајот на 2021 година, Групата нема искористено долгорочни кредити и инвестицискиот циклус го финансира преку краткорочните ликвидни средства и извори на средства. За повеќе детали погледнете ја табелата подолу:

	Тековен период 31.12.2021	Претходен период 31.12.2020	Промена
Вкупно обврски	1.696.006	3.173.984	-46,57%
Обврски по кредити	95.914	2.102.878	-95,44%
краткорочни	95.914	1.982.878	-95,16%
долгорочни	-	120.000	-100,00%
Главнина и Резерви	6.438.962	5.033.775	27,92%
Основна главнина	3.135.464	3.135.464	0,00%
<b>Долгорочен долг / Основна главнина</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,83%</b>	

## ➤ Политика на управување со ризици

Тековното работење на Групата и на „Макпетрол“ АД како матично друштво, постојано е изложено на ризици од најразличен вид, особено од финансиски аспект, вклучувајќи кредитни ризици, ликвидносни ризици, пазарни ризици, како и ризикот од управување со капиталот.

Групата придава особено внимание на непредвидливоста на пазарите при што работи на минимизирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на работењето.

Управувањето со ризици го врши Управниот одбор врз основа на претходно одобрени политики и процедури.

### - Пазарен Ризик

Пазарен ризик е ризик од промени во пазарни цени, курсевите на странските валути и каматните стапки кои имаат влијание врз приходите на Групата или врз вредноста на финансиските инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е управување и контрола на изложеноста на пазарен ризик во прифатливи рамки и оптимизирање на поврат на средствата.

Групата има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложена на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, особено во однос на еврото и доларот. Групата не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Групата е одговорно за одржување на соодветна нето-позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути.

Групата е изложена на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз нејзината финансиска состојба и парични текови. Раководството на Групата е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето-каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои незначителен износ на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување, кои се користат за управување со работниот капитал и се краткорочни.

Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат обратен ефект врз успешноста во финансирањето на Групата. Во исто време, Групата нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

### **- Кредитен Ризик**

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Групата доколку корисникот или договорната страна на финансискиот инструмент не успее да ги исполни своите договорни обврски. Кредитниот ризик настанува од побарувања од купувачи, депозити во банки и парични средства и парични еквиваленти.

Изложеноста на Групата на кредитен ризик е под влијание од страна на индивидуални карактеристики на секој клиент. Групата има воспоставени политики за да се осигура дека продажбата на стоки и услуги е извршена на корисници со соодветна кредитна историја, односно Групата има воспоставени политики според кои кредибилитетот на секој дилер и клиент со поголеми нарачки е анализиран пред потпишување на договорот, додека кај малопродажбата овој ризик е лимитиран. Кај Групата не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и географски региони.

### **- Ликвидносен Ризик**

Претпазливото управување со ликвидносниот ризик имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови.

Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Групата, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни рамки одобрени од страна на комерцијалните банки.

### **- Ризик при управување со капитал**

Целите на Групата при управување со капиталот се овозможување на истата да продолжи со своите деловни активности според принципот на континуитет со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот. Со цел да се одржи или да се прилагоди структурата на капиталот, Групата може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.



### ➤ Индикатори за работењето

Во текот на своето оперативно работење, Групата постојано ја следи својата профитабилност и ликвидност преку калкулација на одредени индикатори за работењето. Во табелите подолу се презентирани најзначајните индикатори за профитабилноста и ликвидноста на Групата.

#### Значајни консолидирани финансиски показатели на профитабилност

	Тековен период 31.12.2021	Претходен период 31.12.2020	Промена
Бруто маржа (%) <sup>3</sup>	13,86%	15,29%	-1,43%
Нето маржа (%) <sup>4</sup>	6,95%	2,28%	4,67%
ROA <sup>5</sup>	17,33%	4,25%	13,08%
ROE <sup>6</sup>	21,90%	6,93%	14,97%
ROCE <sup>7</sup>	22,56%	6,62%	15,94%

#### Значајни консолидирани показатели на ликвидност и солвентност

	Тековен период 31.12.2021	Претходен период 31.12.2020	Промена
Тековни средства / Тековни обврски	150,98%	60,15%	90,83%
Gearing <sup>8</sup>	-3,52%	26,58%	-30,10%
Вкупни обврски / Вкупни средства	20,85%	38,67%	-17,82%
Вкупни обврски / Главнина и резерви	26,34%	63,05%	-36,71%
Главнина и резерви / Вкупни средства	79,15%	61,33%	17,82%

Врз база на презентираниите индикатори може да заклучиме дека Групата, во текот на 2021 година значајно ја подобрува својата профитабилност и ликвидност.

Растот на профитабилноста, а со тоа и позитивното движење на индикаторите е резултат како на капиталната добивка од продажбата на акцијата во АД „ГА-МА“, така и на значајното подобрување на оперативната профитабилност.

Подобрувањето на профитабилноста, индиректно резултираше и со подобрувањето и зацврстувањето на ликвидноста и солвентноста на Групата, преку значајното намалување на обврските по кредити, што може да се забележи од релевантните индикатори.

<sup>3</sup> Бруто маржа = (Приходи од продажба - Набавна вредност) / Приходи од продажба

<sup>4</sup> Нето маржа = Добивка пред оданочување / Оперативни приходи

<sup>5</sup> ROA = Нето-добивка по оданочување / Вкупно средства

<sup>6</sup> ROE = Нето-добивка по оданочување / Главнина и резерви

<sup>7</sup> ROCE = Оперативна добивка / (Вкупни средства - Тековни обврски)

<sup>8</sup> Gearing = нето-долг / (нето-долг + главнина и резерви)

Нето Долг = обврски по кредити - пари и парични еквиваленти

## VI. КОМУНИКАЦИЈА СО ЗАСЕГНАТИ ЛИЦА

Во согласност со барањата на купувачите, деловните партнери, вработените и останатите засегнати лица, „Макпетрол“ АД и подружниците континуирано настојуваат да ги подобрат работните процеси, квалитетот на понудите и услугите.

Групата во преден план ги поставува транспарентноста, разбирливоста и достапноста на нашите понуди и услуги.

Преку континуирана соработка градиме поголема доверба кај сите засегнати лица, го подобруваме нашето разбирање за нивните потреби и проблеми и го зајакнуваме и го продлабочуваме нашето партнерство.

Маркетингот како главна промотивна стратегија на нашите услуги и производи, придонесе и позитивно влијание врз однесувањето и мислењето на потенцијалните купувачи и предизвика нивни интерес, што резултира со зголемена потрошувачка и привлекување нови купувачи.

Со желба да им обезбеди дополнителни погодности и предности на своите лојални купувачи, „Макпетрол“ АД продолжи со Програмата за лојални купувачи „ВЕРНА“,.. Со Програмата, преку издавање специјални картички, а согласно со најновите светски стандарди, „Макпетрол“ АД ја наградува нивната лојалност, со можноста да имаат ексклузивен пристап до голем број промотивни акции за специјални производи, со повластени цени, на сите продажни места на „Макпетрол“ АД, и нивно учество во наградната игра „ВЕРНА - Една и единствена“, за која има особен интерес, заради вредните награди кои се доделуваат.

Верна програмата овозможи активно промовирање на нашите производи, зголемување на членството, кое брои повеќе од 220.000 корисници, како и подобрување на вкупната перцепција кон „Макпетрол“ АД, како компанија ориентирана кон купувачите.

Групата води особена грижа и за задоволството на купувачите преку обезбедување врвна и безбедна услуга на бензинските станици, квалитетни горива, хигиена на продажните објекти, заштита на животната средина и сл. За истата цел е и системот за постапување по примените рекламации, кои се анализираат со целосно внимание, со соодветен одговор на барањата, укажувањата и сугестиите од Купувачите.

Преку секојдневната комуникација со деловните партнери, која се одвива редовно во зависност од барањата и во однос на презентацијата на комерцијалните услови и склучувањето и реализацијата на договорите, заеднички ги прилагодуваме производите и услугите, на начин со кој го олеснуваме водењето на нивните бизниси.

Во соработката со заедницата, особено сме посветени да се соочиме со општествените предизвици, при што особено внимание посветуваме на грижата за животната средина, здравјето и за безбедноста на вработените.

Социјалното влијание на активностите на Друштвото континуирано се унапредува преку соработката и преговорите со Синдикатот при „Макпетрол“ АД, при што во 2021 година беше склучен нов Колективен договор, со кој значително е унапредена заштитата на правата на вработените.

Во согласност со барањата на вработените, „Макпетрол“ АД, во континуитет, па и во текот на 2021 година, одобри помош преку донација на парични средства за покривање на трошоците за лекување и набавка на лекови на нашите вработени, како и за надоместоци утврдени со Закон и со Колективен договор, со цел подобрување на квалитетот на живот.

Имајќи ги предвид добро воспоставените односи со вработените, редовно спроведуваме истражувања меѓу нив и имаме „директни комуникациски линии“, особено за прашања поврзани со здравјето и безбедноста, заштита на животната средина, човечки права и еднакви можности.

Во поглед на здравствената заштита на вработените во „Макпетрол“ АД, во 2021 година извршени се систематски прегледи на вработени.

Обуките за безбедност и здравје при работа континуирано се спроведуваат за вработените со цел безбедно извршување на работните задачи. Во текот на 2021 година беше спроведена и обука за безбедно ракување и управување со виљушкар за вработени во Полнилница Миладиновци (ТНГ).

Со цел поголема заштита на здравјето и безбедноста на вработените континуирано се набавува опрема за лична заштита која ги заштитува вработените од ризиците поврзани со здравјето и безбедноста на работното место. За подобрување на техничко – технолошкиот процес и заштита на вработените во Полнилница Миладиновци (ТНГ) набавена е водена када за испитување на пропустливост на садови под притисок (ТНГ боци) и автоматска перална за садови под притисок (ТНГ боци) како и изолациони апарати за заштита на дишни органи наменети за вработените на работно место пожарникар – обезбедувач.

За своите заложби и инвестиции во здравјето и безбедноста на вработените, компанијата во 2021 година доби и две награди во рамки на повикот „Добри практики во областа на БЗР во 2020 година“.

Како општествено одговорна компанија, „Макпетрол“ АД посвети огромно внимание и се заложи за заштита на здравјето на вработените, потрошувачите и на деловните партнери, справувајќи се со предизвиците од новонастанатата ситуација со Корона-вирусот, преку набавка на средства за дезинфекција, заштитни маски, работни упатства, наредби, извршување на работните задачи од дома и организирана имунизација на вработените.

Во борбата против Ковид-кризата, Групата имаше значајни донации за поддршка на јавното здравство за надлежни државни институции, со што се потврди определбата на „Макпетрол“ АД Скопје за инвестирање во заедницата, давајќи притоа позитивен пример за зголемување на свесноста за општествено одговорно делување.

Во текот на 2021 година беше донирана компјутерска опрема, 1.000 таблети во вредност од 6 милиони денари за учениците од основните општински училишта, која придонесе за развој и унапредување на наставно-образовниот процес во Република Северна Македонија за време на пандемијата.

Исто така, несебично продолжија активностите и донациите за маргинализираните групи граѓани преку подарување на новогодишни пакетчиња на децата со Даунов синдром и подготовка на топол оброк за бездомните лица.

Свесни дека посветените, високо професионални и мотивирани вработени се изворот на нашиот континуиран развој, Групата се грижи за нив и за создавање услови за нивна благосостојба и успешен личен и професионален развој.

Развојот на вработените се однесува на секој обид за подобрување на учинокот на организацијата, со следење на нивните перформанси, пренесување на знаење, промена на ставовите или унапредување на вештините. Тука спаѓаат програмите кои се одвиваат во рамките на Групата, како што се обуки, курсеви и ротирање на работните места, професионални програми и друго. Целта на вложувањето во развојот на вработените е да се стекнат со нови знаења, вештини и способности потребни за успешно извршување на нови, посложени и попредизвикувачки работи.

Во 2021 година беа спроведени обуки за континуирано професионално усовршување на сметководители и овластени сметководители, обуки од областа на информатичките технологии, обука на возачи за стекнување со АДР – сертификат, обука и сертифицирање на вработени кои се директно вклучени во процесот на инсталации за природен гас, специјализирани обуки од аспект на заштита од пожари, како и обуки од областа на заштита на животната средина.

## VII. ЖИВОТНА СРЕДИНА И ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС

„Макпетрол“ АД и подружниците, водејќи се и залагајќи се за беспрекорен и врвен квалитет на своите услуги, со својот предмет на работа и делување, се вклучени во сите области на животната средина, следејќи ја и имплементирајќи ја законската регулатива од областа на животната средина и меѓународните стандарди.

„Макпетрол“ АД, покрај почитувањето на релевантната законска регулатива, го темели своето работење и врз воведување и применување на следниве стандарди: Системот за управување со квалитет, согласно со меѓународниот стандард ISO 9001, Системот за управување со животната средина, согласно со меѓународниот стандард ISO 14001, Системот за управување со безбедност на информациите, согласно со меѓународниот стандард ISO 27001, Системот за управување со здравје и безбедност при работа, согласно со меѓународниот стандард ISO 45001, кои сите заедно обезбедуваат континуитет во успешното деловно работење и придонесуваат за реализација на еколошките цели и на целите за одржлив развој.

Политиката за управување и за заштита на животната средина, во рамките на Политиката за ИМС (Интегрираниот менаџмент систем), спроведувањето на програмите за заштита на животната средина, позитивниот однос на раководството на „Макпетрол“ АД и на сите вработени кон развојот во хармонија со природата се манифестираат преку постојаното намалување на емисиите во животната средина и преку рационалното користење на природните ресурси.

Дејствувајќи во таа насока, сите бензински станици и активни складови поседуваат Елаборат за заштита на животната средина (ЕЗЖС) согласно со Законот за животната средина.

Горивата кои ги продаваме, плинот, метанот и дизел горивото ULTRA Diesel Bio Power, се предводници во поглед на заштитата на животната средина, затоа што нудат дополнителни еколошки и експлоатационски предности, видливи преку значително намалена емисија на штетни гасови и честички во воздухот.

Групата го произведува, во својата сопствена фабрика, горивото Биодизел Б100, односно чистиот биодизел, кој учествува во составот на ULTRA Diesel Bio Power горивото, преку стандардна технологија, односно добивање биодизел - метил естер на масна киселина (ФАМЕ) преку процес на трансестерификација на маслото добиено со цедење на семето од маслодајната репка. Произведениот биодизел е во согласност со европскиот стандард МКС ЕН 14214, што овозможува негово мешање со фосилниот дизел, според Стандардот МКС ЕН 590.

Фабриката за производство на Биодизел (ФАМЕ), има А интегрирана еколошка дозвола (IPPC), со број УП1-11/3 бр.281/2018 од 21.6.2019 година, издадена од Министерството за животна средина и просторно планирање. Во ноември 2013 година, фабриката за производство на Биодизел (ФАМЕ) успешно се имплементира и се сертифицира според меѓународната сертификација за одржливост и јаглерод, односно системот ISCC (International Sustainability and Carbon Certification).

„Макпетрол“ АД, како матично друштво на Групата, согласно Законот за животна средина, Законот за квалитет на амбиенталниот воздух, Законот за водите, Законот за заштита од бучава во животната средина, Закони од областа на Заштитата и спасувањето/ Заштитата од пожари, Закони за Управување со отпадот, во континуитет со 2020 година, и во 2021 година ги спроведе програмите за:

- управување со аспектите на животната средина, каде на вработените им се одржуваат редовни обуки за заштита од пожари (дејства поврзани со складирањето запаливи течности и гасови, постапки во врска со товарење или истовар на опасни материи);
- управување со секаков вид отпад, правилно ракување и соодветно селектирање и предавање на овластени компании за натамошно третирање, рециклирање и постапување, изработка на месечни и годишни извештаи;
- чистење и отстранување на отпад од сепараторите на бензиските станици, како и чистење на резервоарите и евиденција на количините на создаден/предаден отпад;
- контрола на квалитет на отпадна и подземна вода (Ph, суспендирани материи, спроводливост, амониумски азот, нитрати, нитрити, хлориди, ХПК (КМпО4), БПК5, вкупно масти и масла) во Склад Илинден и во ТНГ Миладиновци;
- мониторинг на квалитет на воздух (брзина, проток, NOx, CO, CO2, O2, SO2, чаден број, прашина), од испустите на котларите во „Макпетрол“ АД;
- снимање, анализа и следење на квалитетот на почвата во Авиосервисот на „Макпетрол“ АД (рН, вкупен азот, фосфор, масти и масла);
- мониторинг на бучава (Ld/aeq(dB), Lmax (dB)), во деловната зграда на „Макпетрол“ АД, Фабриката за производство на Биодизел и во Одделението за преглед и сервисирање на плински боци и противпожарни апарати.

Нашата еколошка свесност е активна на повеќе полиња, а отпадот, како еден од суштинските проблеми и како загадувач на животната средина и на амбиенталниот воздух, се во фокусот на нашиот интерес.

Имајќи ја предвид заштитата на животната средина и одговорниот однос кон околината во која живееме и во која работиме, во текот на 2021 година континуирано се спроведуваа програмите за управување со отпадот, паметно селектирање и негово рециклирање, со што правиме уште еден чекор кон заштита на средината, а воедно му даваме нова корисна вредност на самиот отпад.

Применувајќи ја Директивата за енергетска ефикасност на Европската Унија, Групата е насочена кон користење на алтернативни извори на енергија.

Во текот на 2020 година беше пуштена во работа фотонапонската централа, инсталирана на бензинската станица БС 046 Гевгелија, што резултира со намалување на вкупната потрошувачка на електричната енергија.

Во понатамошните програмски активности, планирано е на нашите објекти кои се поголеми потрошувачи на електрична енергија, како и на земјиштата кои се во сопственост на Групата, сукцесивно да се постават фотонапонски централи за производство на електрична енергија. Оваа енергија е наменета за сопствена потрошувачка, а вишокот од производството ќе се понуди на трети лица на пазарот. На овој начин ќе се постигнат финансиски заштеди, како и намалување на CO<sub>2</sub>.

Овој првичен проект ја отвара вратата за личен развој на Групата и дава потенцијал за развој на други обновливи извори на енергија, што на нашите објекти ќе им даде дополнителна вредност.

Во насока на заштита на животната средина, предвидено е да се постават и полначи за електрични автомобили на неколку бензински станици.

Со цел да се интегрираат економските, еколошките и социјалните фактори на балансиран начин, Групата, на чело со матичното друштво „Макпетрол“ АД, во 2021 година беше посветено кон континуирана имплементација на нови активности за постигнување на клучните цели и програми за одржлив развој.

Постигнувањето на нашите цели беше потврдено од Здружението „Конект“, поради што на 24.6.2021 година „Макпетрол“ АД Скопје стана добитник на признание за придонес кон остварувањето на Целите за одржлив развој (Sustainable Development Goals – SDGs).

Признанието беше доделено поради особениот придонес во зачувување на животната средина, изразено преку сопствено и одговорно производство и продажба на биодизел, современи бензински и дизел горива според европски стандарди, течен нафтен гас и метан, како најеколошко гориво достапно на македонскиот пазар.

Исто така, во 2021 година, преку донација на урбано зеленило во хортикултурното уредување на јавната парк-површина во Град Скопје-Сквер, кај Веро и ПП бригада во Општина Карпош, Групата, односно „Макпетрол“ АД, даде свој придонес во подобрување на условите за урбано живеење и за заштита на животната средина.

Новозасаденото урбано зеленило донирано од страна на Групата овозможува директни еколошки придобивки за градот и за населението - намалување на загадувањето на воздухот, намалување на ефектот на „урбаните топлотни острови“, намалување на бучавата, со еден збор подобрување на условите во урбаната средина.

Со активната „За Поубав град“, како и со донирањето на гориво во вредност од 1,5 милиони денари за гаснење на пожарите во летниот период, „Макпетрол“ АД се претстави како компанија со високи критериуми во однос на зачувувањето и унапредувањето на животната средина, и ја потврди високата општествена одговорност и лидерството преку проекти кои се грижат за идните генерации.



**VIII. ГОЛЕМИ ЗДЕЛКИ И ЗДЕЛКИ СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА****A. Назив и седиште на правното лице како заинтересирана страна**

„ОИЛКО“ КДА - Скопје, ул. „10“ бр. 152 с. Миладиновци, Општина Илинден;

**Б. Начин и постапка во која била одобрена зделката**

По исполнување на условите од членот 457 и 460 од Законот за трговските друштва, зделката е одобрена со Одлука бр. 0201-28/4 за одобрување на зделка со заинтересирана страна, донесена на 25-тата Седница на Собранието на акционерите на „Макпетрол“ АД Скопје одржана на 26.5.2021 година. Пред донесување на Одлуката, а во целост постапувајќи согласно член 460-а од Законот за трговските друштва, до Собранието беше изготвен и доставен до Извештај за ангажман за уверување во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна на ОИЛКО КДА Скопје, изготвен од страна на овластен ревизор, Друштвото БЕНД ревизија и консалтинг ДОО Тетово, заведен под бр. 0302 - 1987/2 од 12.04.2021 година.

**I МАКПЕТРОЛ АД – Скопје како продавач на стоки и давател на услуги  
ОИЛКО КДА – Скопје како купувач на стоки и корисник на услуги**

во денари без ДДВ

ПРЕДМЕТ	Одобрено со Одлука на Собрание	Остварено во 2021 година
Гориво за возила, резервни делови и потрошен материјал, услуги преку Верна картички и останати стоки и услуги	148.000.000	96.882.274
<b>ВКУПНО:</b>	<b>148.000.000</b>	<b>96.882.274</b>

**II МАКПЕТРОЛ АД Скопје е како купувач на стоки и корисник на услуги  
ОИЛКО КДА – Скопје како продавач на стоки и давател на услуги**

во денари без ДДВ

ПРЕДМЕТ	Одобрено со Одлука на Собрание	Остварено во 2021 година
Транспортни услуги, закуп на транспортни средства и останати стоки и услуги	409.631.000	398.589.471
<b>ВКУПНО:</b>	<b>409.631.000</b>	<b>398.589.471</b>

## **IX. ИЗГЛЕДИ ЗА ИДНИОТ РАЗВОЈ НА МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ И ПОДРУЖНИЦИТЕ И НИВНИОТ ДЕЛОВЕН ПОТФАТ И АКТИВНОСТИТЕ ВО СФЕРАТА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО И РАЗВОЈОТ**

Во 2022 година, „Макпетрол“ А.Д. Скопје и подружниците планираат повеќе деловни потфати и активности во сферата на сопствениот развој:

- Проширување на мрежата на малопродажни објекти за автоплин и метан;
- Реконструкција на дел од постојните бензински станици, согласно Планот за работа во 2022 година;
- Инвестиции во складишен простор за нафтени деривати;
- Купување на една бензинска станица која е во сопственост на друго правно лице, нејзина реконструкција и брендирање по стандардите на „Макпетрол“ АД;
- Инсталирање на опрема - полначи за батерии на електрични возила на две бензински станици и
- Инсталирање на соларни панели за производство на електрична енергија со капацитет од 0,5 MW.

## **X. ИНФОРМАЦИЈА ВО ВРСКА СО СТЕКНУВАЊЕ СОПСТВЕНИ АКЦИИ**

Во текот на 2021 година „Макпетрол“ АД Скопје, како матично друштво на Групата, не се стекнало со дополнителни сопствени акции.

Во текот на 2020 година „Макпетрол“ АД Скопје се стекна со 954 сопствени акции по номинален износ од 72.856 денари, кои учествуваат со 0,85% во основната главнина на Групата и имаат вкупна противвредност од 69.504.740 денари.

Во периодот од 25.8.2017 година до 02.10.2020 година, „Макпетрол“ АД Скопје, како матично друштво на Групата, се стекна со вкупно 11.238 сопствени акции по просечна цена од 45.205 денари и истите учествуваат со 10% во основната главнина на Групата.

## **XI. ПРИМАЊА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР И НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ГРУПАТА ОСТВАРЕНИ ВО 2021 ГОДИНА**

Согласно одредбите од член 384 став 7 од ЗТД, Групата објавува дека:

- Во текот на 2021 година, членовите на Управниот одбор на „Макпетрол“ АД Скопје, како матично друштво на Групата, оствариле нето-примања по основ на плата и надоместоци на плата, по основ на други права, дел од учество во добивка, како и по основ на награди во вкупен износ од 46.923.467 денари и
- Во текот на 2021 година, членовите на Надзорниот одбор на „Макпетрол“ АД Скопје, како матично друштво на Групата, по основ на награда, оствариле нето-примања во вкупен износ од 1.920.000 денари.



Членови на Управниот одбор:

1. Андреја Јосифовски
2. Саша Лекиќ
3. Јован Трповски
4. Зоран Донеvски
5. Сашо Бошковски
6. Марија Јосифовска Спасовска



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of board members, positioned to the right of the list. The signatures are written over a circular stamp and horizontal lines.

Врз основа на член 384-а, став 1 и став 2 од Законот за трговските друштва, членовите на Управниот одбор на „Макпетрол“ АД Скопје, ја даваат следната:

**ИЗЈАВА**  
**за примена на Кодексот за корпоративно управување**

Ние, членовите на Управниот одбор на „Макпетрол“ АД Скопје, изјавуваме дека друштвото „Макпетрол“ АД Скопје, во своето работење, отпочна со примена и имплементација на Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва котирани на „Македонска берза“ АД Скопје од 26.10.2021 година, објавен на веб-страницата на Берзата [www.mse.mk](http://www.mse.mk).

**Изјавиле:**  
**Членови на Управен одбор**

1. Андреја Јосифовски
2. Саша Лекиќ
3. Јован Трповски
4. Зоран Донеvски
5. Сашо Бошковски
6. Марија Јосифовска Спасовска



The image shows a blue circular official stamp of the company "МАКПЕТРОЛ" АД Скопје. Below the stamp, there are six horizontal lines, each with a handwritten signature in blue ink corresponding to the names in the list on the left.

**„МАКПЕТРОЛ“ А.Д. – СКОПЈЕ**  
**XXVI СОБРАНИЕ**  
**Бр.0201-**  
**30.5.2022 год.**

**ПРЕДЛОГ**

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членовите 35 и 103 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXVI седница, одржана на 30.5.2022 година, донесе

**О Д Л У К А**

**за усвојување на Годишниот извештај на Управниот одбор  
за работењето на Друштвото во 2021 година  
и на Годишниот извештај на Управниот одбор  
за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2021 година**

**Член 1**

Се усвојуваат:

- Годишниот извештај на Управниот одбор за работењето на Друштвото во деловната 2021 година и
- Годишниот извештај на Управниот одбор за консолидираните финансиски резултати на Друштвото во 2021 година.

Годишните извештаи од ставот 1 на овој член се составен дел на оваа Одлука.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**



75  
ГОДИНИ



МАКПЕТРОЛ

"МАКПЕТРОЛ"

Акционерско друштво за промет  
со нафта и нафтни деривати

Бр. 0102-1683/

12. 04. 2022 20 год.  
СКОПЈЕ 4



2021

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР



## Содржина

1. Следење и контрола над управувањето и раководењето со Друштвото во 2021 година.....	3
2.Обем на контролата над управувањето и раководењето со Друштвото за 2021 година.....	4
3. Резултатите од испитувањата извршени од ревизорот на Годишната сметка и на Финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година.....	6





Надзорниот одбор, согласно надлежностите определени со Законот за трговските друштва (понатаму во текстот: ЗТД) и Статутот на Макпетрол АД Скопје (понатаму во текстот: Статутот) како орган овластен да врши надзор врз работата на Управниот одбор, во текот на 2021 година работеше објективно и професионално, извршувајќи ги надлежностите, согласно одредбите на ЗТД и на Статутот, при што во целост и во континуитет ја следеше работата на Управниот одбор на Макпетрол АД Скопје.

## **1. Следење и контрола над управувањето и раководењето со Друштвото во 2021 година**

Надзорниот одбор, согласно овластувањата определени со ЗТД и со Статутот, редовно и целосно ја следеше работата на Управниот одбор, при што во целост и во континуитет беше во тек со секојдневното работење на Друштвото.

Надзорниот одбор е составен од членови кои се стручни и компетентни за одредени сегменти од работењето на Друштвото, што овозможи правилно и квалитетно следење на работата на Друштвото, односно раководењето и управувањето на Управниот одбор со Друштвото.

Во текот на работењето, Надзорниот одбор беше целосно и навремено информиран за работењето на Друштвото, преку периодични извештаи изготвени од стручните служби и од Управниот одбор.

Надзорниот одбор ги разгледуваше периодичните извештаи и ги анализираше од сите аспекти, притоа компарирајќи ги со резултатите од минатата година, како и со планираните резултати.

Во својата работа, Надзорниот одбор на Друштвото ја вршеше контролната функција и преку Секторот за внатрешна ревизија што е под директна надлежност на Надзорниот одбор. Годишниот извештај за 2021 година од Секторот за внатрешна ревизија е даден во прилог на овој Извештај.

## 2.Обем на контролата над управувањето и раководењето со Друштвото за 2021 година

Во текот на 2021 година, Надзорниот одбор одржа 13 (тринаесет) седници на кои беше разгледувано управувањето со Друштвото од страна на Управниот одбор, при што носеше одлуки, даваше предлози и согласности на Управниот одбор, во рамките на своите овластувања, согласно ЗТД и Статутот. Сите членови на Надзорниот одбор присуствуваа на сите седници, освен Дејан Левески кој беше оправдано отсутен на две седници.

Во 2021 година, Секторот за внатрешна ревизија спроведе 4 (четири) редовни ревизорски прегледи со издадени вкупно 6 (шест) препораки и активно ја следеше имплементацијата на издадените препораки.

Како генерален заклучок од спроведените постапки, Секторот за внатрешна ревизија издаде препораки до раководните лица за креирање и за спроведување интерни контроли и процеси, чија доследна имплементација ќе овозможи зголемување на ефикасноста во работењето.

Полугодишниот извештај на Секторот за внатрешна ревизија во која се презентирани активностите за периодот од 1 до 6 месец 2021 година, Надзорниот одбор го разгледа и утврди, со заедничка оценка на сите членови на Надзорниот одбор, дека Полугодишниот извештај е изработен согласно ЗТД и подзаконските акти.

Годишниот извештај за работата на Секторот за внатрешна ревизија за 2021 година е разгледан и усвоен од страна на Надзорниот одбор на седницата одржана на 11.2.2022 година, со заедничка оценка на сите членови на Надзорниот одбор дека Годишниот извештај е изработен согласно ЗТД, подзаконските акти и Годишниот план за 2021 година.

Надзорниот одбор го разгледа Годишниот план за работа на Секторот за внатрешна ревизија за 2022 година и го одобри истиот.

Надзорниот одбор, констатира дека Управниот одбор континуирано го следеше финансиското и материјално работење, приливот и одливот на средствата и притоа правилно ги согледуваше тековните услови на стопанисување и правилно преземаше мерки за ублажување на влијанието на неповолните услови во економијата на Република Северна Македонија врз работењето на Друштвото.

Управниот одбор, навремено и во согласност со ЗТД, ги има доставено до Надзорниот одбор Годишната сметка и Финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година, Извештајот на независниот ревизор заедно со мислењето за објективноста на финансиските извештаи за 2021 година, Годишниот извештај на Управниот одбор за работата на Друштвото во 2021 година, како и Предлог-одлуката за распоредување на добивката според Годишната сметка на Друштвото за 2021 година.

Надзорниот одбор ги разгледа доставените материјали од страна на Управниот одбор, ги усвои со едногласно донесени одлуки и е согласен да се достават до Собранието на акционери на Друштвото на разгледување и одлучување.

Исто така Надзорниот одбор ја разгледа и ја прифати Понудата од ревизорската куќа Grant Thornton Скопје за ревизорски услуги на финансиските извештаи на Друштвото во 2022 година и му предложи на Управниот одбор да подготви предлог-одлука за Собранието на акционери за определување на Grant Thornton Скопје за ревизор на финансиските извештаи на Друштвото во 2022 година.

На седницата одржана на 12.4.2022 година Надзорниот одбор го утврди овој текст на Годишен извештај за резултатите од контролата над управувањето и раководењето со Друштвото во 2021 година.

Надзорниот одбор констатира дека во 2021 година Друштвото работеше успешно и оствари добивка пред оданочување во износ од 1.526,3 милиони денари. Друштвото оствари вкупен приход во износ од 22,48 милијарди денари, што е поголем во однос на минатогодишниот за 34,15 %. Остварени се расходи во износ од 20,95 милијарди денари, односно зголемување за истиот период лани за 27,95 %. Друштвото оствари добивка по оданочување во износ од 1.374 милиони денари, која е приближно за 4 пати поголема во однос на минатата година, што се должи пред се на остварена капитална добивка од продажбата на акцијата на Макпетрол АД Скопје во ГА-МА АД Скопје, значително зголемување на прометот со метан и природен гас, зголемената продажба на нафтените деривати, како и на зголемениот промет на останатиот малопродажен асортиман (ДАС).

Во 2021 година се реализираше Спогодбата меѓу Макпетрол АД Скопје и Владата на РСМ за продажба на уделот на Макпетрол АД Скопје во ГА-МА АД Скопје. Реализирањето резултираше со блок трансакција за продажба на акцијата, сопственост на Макпетрол АД Скопје во ГА-МА АД Скопје, на 25.8.2021 година преку Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје.

Макпетрол АД Скопје ја подобри својата ликвидност и солвентност во текот на 2021 година како резултат на продажбата на акцијата во ГА-МА АД Скопје, што резултираше со намалување на обврските по кредити на Друштвото. Исто така во текот на 2021 година Друштвото го продолжи силниот инвестициски циклус и вложи 301 милиони денари во реконструкција и во изградба на нови малопродажни и големопродажни објекти.

Постигнатите финансиски резултати се резултат на ангажманот на менаџерскиот тим, како и на сите вработени во Друштвото. Остварената добивка е поголема за 4% од планираната или поголема за 53 милиони денари.

Надзорниот одбор констатира дека во Годишниот извештај на Управниот одбор за работата на Друштвото во 2021 година, реално и објективно се дадени резултатите од работењето на Друштвото.

Надзорниот одбор, ценејќи ги условите за работење и дејствување на Управниот одбор во 2021 година, оценува дека Управниот одбор во целост ги исполни своите надлежности дадени со Статутот и со ЗТД и му предлага на Собранието на акционерите на Макпетрол АД Скопје да го одобри работењето на секој член поединечно.

### **3. Резултатите од испитувањата извршени од ревизорот на Годишната сметка и на Финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година**

Имајќи ги предвид обврските кои произлегуваат од ЗТД и од Статутот, извршена е ревизија на финансиските извештаи за 2021 година од страна на овластено, независно и реномирано друштво за ревизија „Grant Thornton“.

Ревизорот, преку својот извештај, даде свое независно мислење за извршената ревизија на поединечните финансиски извештаи на Макпетрол АД Скопје, составени од Извештај за финансиската состојба на 31 декември 2021 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што заврши во тој период, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки. Ревизијата е извршена во согласност со Меѓународните Стандарди за ревизија коишто бараат усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да биде планирана и извршувана на начин што ќе овозможи да се стекне разумно уверување дека поединечните финансиски извештаи не содржат материјално значајни грешки. Ревизијата вклучува спроведување на процедури, со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од процената на ревизорот, и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално погрешни прикажувања во поединечните финансиски извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците, ревизорот ја зема предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и за објективно презентирање на поединечните финансиски извештаи на Друштвото, со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото.

Мислењето на ревизорот е дека поединечните финансиски извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото до 31 декември 2021 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што заврши во тој период, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2021 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. При тоа одговорност на ревизорот е да изрази и мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиските извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2021, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија (Сл. Весник на РМ број 158 од 2010 година).

Мислењето на ревизорот е дека, и историските финансиски информации изнесени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2021, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2021.

**МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ  
НАДЗОРЕН ОДБОР**

Претседател

**Александар Спасовски**



Членови:

1. Звонко Трифунов

2. Дејан Левески

3. Филип Чадиковски

независен член



# ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

за работењето на Секторот за внатрешна ревизија

2021

## Содржина

I. Поставеност и усогласеност на внатрешната ревизија со законската регулатива	3
II. Опис на извршени ревизорски прегледи во 2021 година	4
III. Статус на наоди и препораки на Секторот за внатрешна ревизија од спроведени редовни ревизорски прегледи во 2021 година	5
IV. Статус на имплементација на издадени препораки од ревизорски прегледи со датум на доспевање до 31.12.2021 година	5
V. Вонредни ревизорски прегледи	6
VI. Оценка на реализација на поставените цели со Годишниот план за работа на Секторот за внатрешна ревизија во 2021 година	6
VII. Оценка на адекватноста и ефикасноста на системот на внатрешни контроли и општо мислење	7
VIII. Дополнителни активности на внатрешната ревизија	9

## **I. Поставеност и усогласеност на внатрешната ревизија со законската регулатива**

Организациската поставеност, правата и одговорностите на внатрешната ревизија се одредени од страна на Надзорниот Одбор на „Макпетрол“ А.Д. - Скопје во согласност со член 415 - а од Законот за трговските друштва (Сл.весник на Р.М бр. 28/2004; 84/2005; 71/2006; 25/2007; 87/2008; 17/2009; 23/2009; 42/2010; 48/2010; 8/2011; 21/2011; 24/2011; 166/2012; 70/2013; 119/2013; 120/2013; 187/2013; 38/2014; 41/2014; 138/2014; 88/2015; 192/2015; 6/2016; 30/2016; 61/2016; 120/2018 и 290/2020) и Меѓународните стандарди за професионално извршување на внатрешната ревизија (Сл.весник на Р.М бр.113/2014 година), а дефинирани се во Статутот, Повелбата за внатрешна ревизија и Правилникот за начинот на вршење на внатрешната ревизија во „Макпетрол“ А.Д - Скопје.

Годишниот извештај за работата на Секторот за внатрешна ревизија е изработен согласно член 415 - в од Законот за трговските друштва (Сл.весник на Р.М бр. 28/2004; 84/2005; 71/2006; 25/2007; 87/2008; 17/2009; 23/2009; 42/2010; 48/2010; 8/2011; 21/2011; 24/2011; 166/2012; 70/2013; 119/2013; 120/2013; 187/2013; 38/2014; 41/2014; 138/2014; 88/2015; 192/2015; 6/2016; 30/2016; 61/2016;120/2018 и 290/2020).

Извештајот ќе се достави на разгледување до Надзорниот и Управниот Одбор на „Макпетрол“ А.Д. - Скопје.

### **I.I. Дефиниција и цел на внатрешната ревизија**

Внатрешната ревизија е независна и објективна активност на уверување и советување, дизајнирана да додаде вредност и да го подобри работењето на Друштвото. Внатрешната ревизија му помага на Друштвото да ги оствари своите цели, преку користење на систематски, дисциплиниран пристап за проценка и подобрување на ефективноста на управувањето со ризиците, контролите и процесите на раководење.

Дефиницијата на внатрешната ревизија ги наведува фундаменталните цели, природа и опфат на внатрешната ревизија.

Целта на внатрешната ревизија е навремена детекција, изолирање и елиминирање на идентификувани ризици, а како резултат на ефикасно функционирање на интерната ревизија, во значителна мера може да се подобри деловниот потфат на Друштвото.



## II. Опис на извршени ревизорски прегледи во 2021 година

Ревизорските прегледи во 2021 година беа извршени согласно Годишниот план за работа, одобрен од Надзорниот Одбор на „Макпетрол“ А.Д. - Скопје со Одлука бр.0203 - 1/4 од 08.02.2021 година.

Во 2021 година беа спроведени (4) редовни ревизорски прегледи во следниве организациони единици прикажани во табеларниот преглед, подолу.

Р.б.	Назив на ревизија	Организациона единица	Период на извршување	Бр. на препораки
1.	„Репрезентација во „Макпетрол“ А.Д. – Скопје“	Дирекција за правни работи	20.10.2020 - 07.05.2021 година	1 Одлука од НО со бр. 0203 - 30/3 од 10.06.2021 година со која се прифаќа Конечниот извештај
2.	„Управување со ризици во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје“	Дирекција за стандардизација, квалитет и екологија	03.06.2021 - 09.12.2021 година	4 Нацрт извештај доставен до НО
3.	„Набавка на униформи, заштитна облека и обувки на вработени	Дирекција за малопродажба, Дирекција за ДАС и Дирекција за човечки ресурси и внатрешна контрола	07.06.2021 - 09.12.2021 година	1 Нацрт извештај доставен до НО
4.	„Заштитено внатрешно пријавување во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје	Дирекција за правни работи	01.12.2021 - 26.01.2022 година	/ Нацрт извештај во фаза на изработка

### III. Статус на наоди и препораки на Секторот за внатрешна ревизија од спроведени редовни ревизорски прегледи во 2021 година

Секторот за внатрешна ревизија врз основа на наодите од спроведените ревизии издаде вкупно шест (6) препораки за подобрување на работењето во организационите единици.

### IV. Статус на имплементација на издадени препораки од ревизорски прегледи со датум на доспевање до 31.12.2021 година

Вработените во Секторот континуирано ја следеа имплементацијата на издадените препораки од спроведените ревизорски прегледи во 2021 година и испратија дописи до ревидираните субјекти се со цел да се оцени статусот на нивна имплементација. Внатрешната ревизија оценува дека раководните лица преземаат соодветни мерки за имплементирање на препораките и истите се реализираат во рамки на дадените рокови.

#### IV.I. Табеларен преглед на статус на наоди и препораки на Секторот за внатрешна ревизија со датум на доспевање до 31.12.2021 година

Реден бр.	Организациона единица	Издадени	Имплементирани	Пролонгирани
1	Дирекција за Информатички технологии	2	/	2
2	Дирекција за Големопродажба	3	/	3
3	Дирекција за Набавка	3	/	3
4	Дирекција за Правни работи	1	/	1
5	Дирекција за Финансии	1	/	1
6	Дирекција за Човечки ресурси и внатрешна контрола	1	/	1
	<b>Вкупно</b>	<b>11</b>	<b>/</b>	<b>11</b>

## **V. Вонредни ревизорски прегледи**

Секторот за внатрешна ревизија во текот на 2021 година не спроведе вонредни ревизорски прегледи.

## **VI. Оценка на реализација на поставените цели со Годишниот план за работа на Секторот за внатрешна ревизија во 2021 година**

Секторот за внатрешна ревизија во 2021 година реализираше четири (4) прегледи и за истите предаде еден (1) Конечен извештај, два (два) Нацрт извештаи и еден (1) ревизорски преглед е во фаза на изработка.

Дополнително два (2) ревизорски прегледи предвидени за 2021 година, се одложуваат за 2022 година поради актуелната ситуација со корона вирусот.

### **VI.I. Реализирани редовни ревизорски прегледи**

Редовни ревизорски прегледи кои беа реализирани се: „Репрезентација во „Макпетрол“ А.Д. – Скопје во Дирекција за правни работи, „Управување со ризици во „Макпетрол“ А.Д. – Скопје во Дирекција за стандардизација, квалитет и екологија, „Набавка на униформи, заштитна облека и обувки на вработени во Дирекција за малопродажба, Дирекција за ДАС и Дирекција за човечки ресурси и внатрешна контрола, а тековната ревизија „Заштитено внатрешно пријавување во „Макпетрол“ А.Д. – Скопје се спроведува во Дирекција за правни работи и е во фаза на изработка.

### **VI.II. Полугодишен извештај за работата на Секторот за внатрешна ревизија за период 01.01. - 30.06.2021 година**

Секторот за внатрешна ревизија согласно Законот за трговските друштва член 415 - в и Правилникот за начинот на вршење на внатрешната ревизија член 14 изработи Полугодишен извештај за работата на Секторот за внатрешна ревизија за период 01.01. - 30.06.2021 година и го достави на разгледување до Надзорен Одбор со архивски бр.0302 - 3895/1 од 13.08.2021 година и до Управен Одбор со архивски број 0302 - 4126/1 од 31.08.2021 година.

### **VI.III. Оценка на планираното време за контрола и евентуално отстапување**

Секторот за внатрешна ревизија успешно реализираше три (3) редовни ревизорски прегледи и еден (1) е во фаза на изработка за време на доставување на Годишниот извештај. Постои отстапување од Годишниот план во однос на реализација на две (2) ревизии заради пандемијата која го оневозможи спроведување на активностите во целост.

### **VII. Оценка на адекватноста и ефикасноста на системот на внатрешни контроли и општо мислење**

Внатрешните контроли во „Макпетрол“ А.Д. - Скопје се делат на четири (4) категории, односно превентивни, детективни, директивни и корективни и истите функционираат на високо, средно и ниско ниво.

Контролите на ниво на Друштво се препознаваат во организациската структура, воспоставените политики (планови, кодекс, прирачници, процедури, правилници, работни упатства, обрасци и записи), информациски систем, поделбата на должности, нивоа на одобрување и изборот на кадар.

Соодветноста на контролите резултира со навремена идентификација, мониторинг и управување со ризици.

При издавање на оценка на адекватноста и ефикасноста на системот на внатрешни контроли, Секторот за внатрешна ревизија се придржуваше кон барањата на Меѓународните стандарди за професионално извршување на внатрешната ревизија и смета дека присуството на внатрешни контроли во стандардизираните процеси е во насока на исполнување на барањата и потребите на Друштвото.

Секторот за внатрешна ревизија нагласува дека реализирање на издадените препораки во целост од спроведените ревизорски извештаи во 2021 година ќе резултира со дополнително зајакнување на внатрешниот контролен систем на начин кој што ќе контрибуира кон остварување на целта на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје.

## Општо мислење

Внатрешната ревизија при спроведувањето на ревизиите во 2021 година и покрај идентификуваните ризици предизвикани од здравствената криза со COVID 19, беше фокусирана кон ефикасно остварување на целите во рамки на расположливото време и човечки ресурси, настојувајќи да го задржи квалитетот на ревизорската работа и констатираше наоди и издадените препораки со цел усогласување на интерните акти, зајакнување на контролните механизми, испитување на резултатите во однос на економичноста, ефикасноста и ефективноста при користење на средствата, додавање вредност во Друштвото и подобрување на ревидираните работни процеси.

Општото мислење за спроведените редовни ревизорски прегледи е професионално расудување на Раководителот на Секторот за внатрешна ревизија и истото е издадено врз основа на извршените ревизорски прегледи во 2021 година.

При издавање на општото мислење се вклучија клучните резултати од работењето на Секторот за внатрешна ревизија кои го опфатија следново:

- усогласеност со законската регулатива;
- усогласеност со интерни акти;
- усогласеност со кодексот за корпоративно управување;
- идентификација и проценка на ризици;
- идентификација и оцена на системот на внатрешни контроли;
- испитување на економичноста, ефикасноста и ефективноста во работењето;
- рационално користење на ресурси.
- комплетност и точност на документација;

Земајќи го предвид горенаведениот опфат, издадените препораки беа во насока на ажурирање на елементи од интересен акт со кои ќе се зајакнат контролните активности при користење на средствата на Друштвото, уредување и дополнување на одлука согласно постоечката систематизација и дефинирани контролни активности, разгледување и посветување внимание на дел 5 Ризик и контрола од Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва котираани на македонска берза, усогласување на постоечкото работење со интерно упатство и надградба на истото, имплементирање на глобално прифатените рамки за управување со ризици и внатрешни контроли, односно стандардот ISO 31000:2018 и COSO Internal Control – Integrated Framework, стекнување професионални вештини и знаења поврзани со процесот управување со ризици, ажурирање на правилникот за заштита при работа, синхронизирање на истиот со постоечкото работење и документирање на контролните активности.

### VIII. Дополнителни активности на внатрешната ревизија

Вработените во Секторот за внатрешна ревизија во текот на 2021 година не присуствуваа на професионални обуки.

**СЕКТОР  
ЗА  
ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА  
Раководител,**

**Марјан Ивановски**



**„МАКПЕТРОЛ“ А.Д. – СКОПЈЕ**  
**XXVI СОБРАНИЕ**  
**Бр.0201-**  
**30.5.2022 год.**

## **ПРЕДЛОГ**

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членовите 35 и 65 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXVI седница, одржана на 30.5.2022 година, донесе

## **О Д Л У К А**

**за усвојување на Извештајот на Надзорниот одбор  
за резултатите од контролата над управувањето и раководењето  
со Друштвото во 2021 година**

### **Член 1**

Писмениот извештај на Надзорниот одбор за резултатите од контролата во кој ги соопштува:

1. Начинот на кој извршил контрола над управувањето и раководењето со Друштвото за 2021 година;
2. Обемот на контролата над управувањето и раководењето со Друштвото за 2021 година и
3. Резултатите од испитувањата извршени од ревизорите на годишните сметки за 2021 година

### **СЕ УСВОЈУВА.**

Извештајот од ставот 1 на овој член заведен под број 0102-1683/1 од 12.4.2022 година, е составен дел на оваа Одлука.

### **Член 2**

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**

**„МАКПЕТРОЛ“ А.Д. – СКОПЈЕ**  
**XXVI СОБРАНИЕ**  
**Бр.0201-**  
**30.5.2022 год.**

**ПРЕДЛОГ**

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членовите 35 и 37 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXVI седница, одржана на 30.5.2022 година, донесе

**О Д Л У К А**

**за одобрување на работењето на членовите на Управниот одбор на Друштвото во 2021 година**

**Член 1**

**Се одобрува** работата и водењето на работењето на Друштвото во 2021 година на членовите на Управниот одбор на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, поименично и поединечно овде наведени:

1. Јосифовски	Андреја	- претседател
2. Лекиќ	Саша	- член
3. Трповски	Јован	- член
4. Донеvски	Зоран	- член
5. Јосифовска Спасовска	Марија	- член
6. Бошковски	Сашо	- член

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**



**„МАКПЕТРОЛ“ А.Д. – СКОПЈЕ**  
**XXVI СОБРАНИЕ**  
**Бр.0201-**  
**30.5.2022 год.**

**ПРЕДЛОГ**

Врз основа на членовите 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членовите 35 и 37 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXVI седница, одржана на 30.5.2022 година, донесе

**О Д Л У К А**

**за одобрување на работењето на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото во 2021 година**

**Член 1**

**Се одобрува** работата во 2021 година на членовите на Надзорниот одбор на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, поименично и поединечно овде наведени:

- |               |            |                  |
|---------------|------------|------------------|
| 1. Спасовски  | Александар | - претседател    |
| 2. Трифунов   | Звонко     | - член           |
| 3. Левески    | Дејан      | - член           |
| 4. Чадиковски | Филип      | - независен член |

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**

**„МАКПЕТРОЛ“ А.Д. – СКОПЈЕ**  
**XXVI СОБРАНИЕ**  
**Бр.0201-**  
**30.5.2022 год.**

**ПРЕДЛОГ**

Врз основа на членовите 384 и 483 од Законот за трговските друштва и членовите 35 и 105 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXVI седница, одржана на 30.5.2022 година, донесе

**О Д Л У К А**

**за распоредување на добивката  
по Годишната сметка на Друштвото за 2021 година**

**Член 1**

Тековната добивка за 2021 година во износ од 1.374.003.296 денари се распоредува на:

1. Дел за задолжителна општа резерва	68.700.164 денари
2. Дел за исплата на дивиденда	303.432.000 денари
3. Дел за посебни резерви за стекнување сопствени акции со откуп	300.000.000 денари
4. Дел за исплата на членовите на Управниот одбор	28.170.000 денари
5. Дел за исплата на раководните лица	7.225.000 денари
6. Дел за исплата на вработените	70.000.000 денари
7. Дел за инвестиции	300.000.000 денари
8. Дел за пренос на добивката во наредната година	296.476.132 денари

Се овластува Надзорниот одбор на Друштвото да ги утврди критериумите и поединечните износи за исплата на делот од добивката наменет за членовите на Управниот одбор.

Се овластува Управниот одбор на Друштвото да ги утврди критериумите и поединечните износи за исплата на делот од добивката наменет за раководните лица и вработените.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**

**„МАКПЕТРОЛ“ А.Д. – СКОПЈЕ**  
**XXVI СОБРАНИЕ**  
**Бр.0201-**  
**30.5.2022 год.**

**ПРЕДЛОГ**

Врз основа на членовите 487 и 490 од Законот за трговските друштва и членот 108 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXVI седница, одржана на 30.5.2022 година, донесе

**О Д Л У К А**

**за плаќање на дивиденда  
по Годишната сметка на Друштвото за 2021 година  
(Дивиденден календар)**

**Член 1**

На акционерите на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје се одобрува плаќање на дивиденда во висина од 303.432.000 денари бруто, односно 3.000 денари бруто за една акција.

Дивидендата ќе биде исплатена во пари.

**Член 2**

За датум на пресек на акционерската книга според која се определува листа на акционери кои имаат право на исплата на дивиденда се утврдува 21.6.2022 година.

**Член 3**

За последен ден на тргување со право на дивиденда се утврдува 17.6.2022 година.

**Член 4**

За прв ден на тргување без право на дивиденда се утврдува 20.6.2022 година.

**Член 5**

Исплата на дивидендата ќе се изврши до 30.9.2022 година.

**Член 6**

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**

**„МАКПЕТРОЛ“ А.Д. – СКОПЈЕ**  
**XXVI СОБРАНИЕ**  
**Бр.0201-**  
**30.5.2022 год.**

**ПРЕДЛОГ**

Врз основа на членот 333 од Законот за трговските друштва и членот 19 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXVI седница, одржана на 30.5.2022 година, донесе

**О Д Л У К А**

**за стекнување сопствени акции со откуп**

**Член 1**

Од распоредените средства за посебни резерви за купување на сопствени акции, во износ од 300.000.000 денари, се одобрува купување сопствени акции до висина од една десетина од основната главнина на Друштвото, по најниска просечна цена за една акција од 30.000 денари, а по највисока цена за една акција од 120.000 денари.

**Член 2**

Купувањето на сопствените акции ќе се изврши на начин кој ќе биде во согласност со законските прописи, во корист на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје во рок од 12 месеци од денот на донесувањето на оваа одлука.

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**

**„МАКПЕТРОЛ“ А.Д. – СКОПЈЕ**  
**XXVI СОБРАНИЕ**  
**Бр.0201-**  
**30.5.2022 год.**

## **ПРЕДЛОГ**

Врз основа на членот 336 од Законот за трговските друштва и членот 18 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXVI седница, одржана на 30.5.2022 година, донесе

## **О Д Л У К А**

### **за отуѓување сопствени акции**

#### **Член 1**

Се одобрува отуѓување на сопствени акции на Макпетрол АД Скопје стекнати до денот на одржувањето на годишното собрание на Друштвото на ден 30.5.2022 година, како и акциите кои ќе бидат купени согласно Одлуката на Собранието на Друштвото за стекнување сопствени акции со откуп, донесена на Годишното собрание на 30.5.2022 година.

Постапката за отуѓување на сопствени акции ќе се спроведе согласно одредбите од Законот за хартии од вредност.

#### **Член 2**

Целта поради која се отуѓуваат сопствените акции е одржување стабилност на Друштвото и усогласување со законските одредби.

Номиналната вредност на една обична акција на Макпетрол АД Скопје изнесува 511,29 Евра.

#### **Член 3**

Сопствените акции кои се предмет на отуѓување се со право на глас, по принципот една акција дава право на еден глас во собранието на Друштвото.

#### **Член 4**

Купувачите на сопствени акции на Макпетрол АД Скопје, ги стекнуваат сите права од акциите согласно Статутот на Друштвото и законските прописи со денот на уписот во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

Согласно законските одредби и Статутот на Друштвото, обичните акции им даваат право на нивните сопственици:

1. Право на глас во Собранието на Друштвото;
2. Право на исплата на дел од добивката (дивиденда);

3. Право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно од стечајната маса на Друштвото.

#### **Член 5**

Собранието на Друштвото го овластува Управниот одбор на Макпетрол АД Скопје поблиску да го определи начинот на продажба, цената, која не може да биде пониска од 60.000 денари за една акција, и другите потребни активности и податоци утврдени во Законот за хартии од вредност како и да изврши измени и дополнување на оваа Одлука.

#### **Член 6**

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**

**"МАКПЕТРОЛ" А.Д- СКОПЈЕ**  
**НАДЗОРЕН ОДБОР**  
**Бр.0203-13/8**  
**30.3.2022 година**  
**С к о п ј е**

Врз основа на членот 67 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. - Скопје и т.5.10 од Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва котирани на Македонска берза, а во врска со Понудата бр.0504-1142/1 од 14.3.2022 година, поднесена од Grant Thornton од Скопје, Надзорниот одбор на „Макпетрол“ А.Д. - Скопје на 74.седница, одржана на 30.3.2022 година, донесе

## **О Д Л У К А**

### **Член 1**

Надзорниот одбор ја разгледа и ја прифати Понудата бр.0504-1142/1 од 14.3.2022 година, доставена од ревизорската куќа Grant Thornton од Скопје, за обезбедување ревизорски услуги на Макпетрол АД Скопје за 2022 година.

### **Член 2**

Доколку Собранието на акционери на Друштвото ја донесе Одлуката за определување на Grant Thornton од Скопје за ревизор на финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година, да се овласти Саша Лекиќ, директор на Дирекцијата за финансии да склучи договор со Grant Thornton од Скопје за обезбедување ревизорски услуги на "Макпетрол"АД Скопје, за 2022 година.

### **Член 3**

Оваа одлука влегува во сила веднаш.  
Одлуката се доставува до Управниот одбор на Друштвото.

## ***Образложение***

Надзорниот одбор на седницата одржана на 30.3.2022 година ја разгледа доставената Понуда бр. 0504-1142/1 од 14.3.2022 година од Grant Thornton од Скопје, за обезбедување ревизорски услуги на Макпетрол АД Скопје за 2022 година, при што ги ценеше, реномето на ревизорската куќа, досегашното спроведување на високо квалитетна и ефикасна ревизија на нашите финансиски извештаи за изминаните години, поседувањето на потребното искуство и техничкиот капацитет да одговори на сите барања, применувајќи ја глобалната методологија за ревизија, поврзана со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР) кои се во примена во Република Северна Македонија и кои бараат

независниот надворешен ревизор да се придржува кон етичките барања и да ја планира и изврши ревизијата, за да добиеме разумно уверување за тоа, дали финансиските извештаи се ослободени од материјални погрешни прикажувања.

Имајќи го во предвид длабокото разбирање за нашата деловна активност, ревизорот може да понуди силна комбинација на соодветни, квалитетни услуги и ефективна соработка за постигнување дополнителна вредност, како и сеопфатни професионални услуги за ревизија на финансиските извештаи.

Објективноста и независноста на ревизорот, транспарентноста во текот на целиот процес при досегашните спроведени ревизии, како и редовните средби и одличната комуникација, придонесоа и одиграа клучна улога Надзорниот одбор на Друштвото, да ја прифати Понудата на Grant Thornton од Скопје, за вршење ревизија на финансиските извештаи на Макпетрол АД Скопје за 2022 година.

Оваа Одлука се доставува до Управниот одбор на Макпетрол АД Скопје, за подготвување, а во согласност со оваа Одлука, Предлог – одлука за определување ревизори на финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година, заради одлучување на седницата на Годишното собрание на акционери на Друштвото во 2022 година.

**НАДЗОРЕН ОДБОР**  
**Претседател,**

**Александар Спасовски**





**„МАКПЕТРОЛ“ А.Д. – СКОПЈЕ**  
**XXVI СОБРАНИЕ**  
**Бр.0201-**  
**30.5.2022 год.**

**ПРЕДЛОГ**

Врз основа на членовите 383 и 479 од Законот за трговските друштва и членот 35 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXVI седница, одржана на 30.5.2022 година, донесе

**О Д Л У К А**

**за определување на ревизор на Финансиските извештаи  
на Друштвото за 2022 година**

**Член 1**

За ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година се определува ревизорската куќа **Grant Thornton** од Скопје.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**

**ДО  
НАДЗОРЕН ОДБОР НА  
„МАКПЕТРОЛ“ А.Д.-СКОПЈЕ**

**ПРЕДМЕТ: Известување**

Врз основа на членот 459 од Законот за трговските друштва, ние членовите на Управниот одбор на „Макпетрол“, А.Д.-Скопје:

1. Андреја Јосифовски, Претседател
2. Саша Лекиќ, член
3. Јован Трповски, член
4. Зоран Донеvски, член

го **ИЗВЕСТУВАМЕ** Надзорниот одбор на „Макпетрол“ А.Д.-Скопје, дека секој од нас поединечно сме заинтересирана страна во зделката, согласно членот 457 од Законот за трговските друштва и имаме интерес истата да се договори/склучи со ОИЛКО КДА-Скопје. Ова од причина што Андреја Јосифовски и Саша Лекиќ се комплементари, а Јован Трповски и Зоран Донеvски се командитори во Друштвото ОИЛКО КДА-Скопје.

**Подносителите на Известувањето:**

1. Андреја Јосифовски, Претседател
2. Саша Лекиќ, член
3. Јован Трповски, член
4. Зоран Донеvски, член



ДО  
СОБРАНИЕТО НА АКЦИОНЕРИ НА  
„МАКПЕТРОЛ“ А.Д.-СКОПЈЕ

"МАКПЕТРОЛ"  
Акционерско друштво за промет  
со нафта и нафтени деривати  
Бр. 0203-6/4  
11.02.2022 20 год.  
СКОПЈЕ 5

**ПРЕДМЕТ: Известување**


Врз основа на членовите 457 и 459, а во врска со членот 349 од Законот за трговските друштва, ние членовите на Надзорниот одбор на „Макпетрол“, А.Д.-Скопје:

1. Александар Спасовски, претседател
2. Звонко Трифунов, член
3. Дејан Левески, член
4. Филип Чадиковски, независен член

го **ИЗВЕСТУВАМЕ** Собранието на „Макпетрол“ А.Д.-Скопје дека секој од нас поединечно сме заинтересирана страна во зделката, согласно членот 457 од Законот за трговските друштва и имаме интерес да се склучи зделка за деловна соработка со ОИЛКО КДА Скопје.

**Подносител на Известувањето:**

1. Александар Спасовски, претседател
2. Звонко Трифунов, член
3. Дејан Левески, член
4. Филип Чадиковски, независен член







Друштво за ревизија  
**БЕНД РЕВИЗИЈА  
И КОНСАЛТИНГ ДОО**

18-193/2

07.04.2022 год.  
И. ТОВО

**"МАК ПЕТРОЛ"**  
Акционерско друштво за промет  
со нафта и нафтени деривати  
СКОПЈЕ

Примено: 07.04.2022			
Орг. Едини.	Број:	Прилог:	Вредност:
0302-1627/2			

Адресен знак:	
Број на куќа:	год.
202	166
Потпис:	

## ИЗВЕШТАЈ

### ЗА

**АНГАЖМАН ЗА УВЕРУВАЊЕ ВО ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ  
НА ЗДЕЛКА СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА  
НА МАКПЕТРОЛ АД Скопје**

Април 2022



## СОДРЖИНА

Опис	Страна
Изјава од овластениот ревизор	3
1. Извештај на независниот ревизор за разумно уверување	4
1.1. Идентификување и опис на информациите за предметната материја - Предмет на зделката со заинтересирана страна	4
1.2. Идентификување на критериумите според кои е оценета предметната материја	7
1.3. Методи на вреднување	8
1.4. Инхерентни ограничувања	10
1.5. Одговорност на менаџментот	10
1.6. Одговорност на ревизорот	11
1.7. Изјава дека ангажманот е усогласен со МСАУ 3000	11
1.8. Резиме на извршената работа – Извршени процедури и извори кои се користени за утврдување на релевантните податоци кои се предмет на анализа	12
1.9. Изјава за независност и компетентност	14
1.10. Специфични ограничувања кои влијаат на заклучокот	14
1.11. Суштински прашања утврдени од наша страна	14
1.12. Фактори на ризик	15
2. Заклучок	15
Прилози:	
- Предлог Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна ОИЛКО КДА - Скопје	
- Критериумите и методите на вреднување при дефинирање на зделката од одговорната страна	



### ИЗЈАВА ОД ОБЛАСТЕН РЕВИЗОР

Јас Душко Апостоловски Овластен ревизор вработен во Бенд Ревизија и Консалтинг ДОО Тетово, под полна (материјална, морална и кривична) одговорност изјавувам дека немам конфликт на интереси со “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје и дека во последните три години не сум давал консултантски услуги на “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје во смисла на Правилникот за подетално пропишување на условите и потребната документација за исполнување на условите за овластен ревизор кој дава мислење во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна.

Изјавил:

Тетово 07,04,2022

Овластен ревизор: Душко Апостоловски



## **ИЗВЕШТАЈ ЗА АНГАЖМАН ЗА РАЗУМНО УВЕРУВАЊЕ ВО ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗДЕЛКА СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА**

**До  
Собранието на акционери на  
МАКПЕТРОЛ АД Скопје**

### **1. Извештај на независниот ревизор за разумно уверување**

Ние бевме ангажирани од МАКПЕТРОЛ АД Скопје за да извршиме Ангажман за разумно уверување и да издадеме заклучок во врска со Предлог Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна ОИЛКО КДА - Скопје (во понатамошниот текст: зделка со заинтересирана страна) за Годишното Собрание на акционери за 2022 година за одобрување на зделката со заинтересирана страна.

#### **1.1. Идентификување и опис на информациите за предметната материја - Предмет на зделката со заинтересирана страна**

МАКПЕТРОЛ АД Скопје остварува деловна соработка со ОИЛКО КДА Скопје при што МАКПЕТРОЛ АД Скопје ќе користи услуги за транспорт во вредност од околу 406.724.000,00 денари, закуп на транспортни средства (вагон цистерни, цистерна и полуприколки ADRT PED SHMITZ CARGOBULL за транспортирање на батерии со боци за компримиран природен гас) во вредност од околу 30.000.000,00 денари, и купување на други стоки и услуги во вредност од околу 5.000.000,00 денари или вкупно 441.724.000,00 денари.

ОИЛКО КДА Скопје се јавува како купувач на гориво за возила во износ од 110.000.000,00 денари, други стоки и услуги и тоа, резервни делови и потрошен материјал во вредност од околу 15.000.000,00 денари, услуги преку Верна картички во вредност од околу 5.000.000,00 денари и останати стоки и услуги во вредност од околу 18.000.000,00 денари или вкупна вредност од 148.000.000,00 денари.  
Вкупната вредност на зделката изнесува 589.724.000,00 денари.

Според содржината оваа зделка со заинтересирана страна според член 460а точка (1) од Законот за трговските друштва претставува кумулативна вредност на меѓусебно поврзани зделки, но според последните ревидирани годишни финансиски извештаи **претставува 7.30% од вредноста на активата на друштвото значи не надминува 10% од активата.**

- Забелешка: според ревидираните ФИ на МАКПЕТРОЛ АД Скопје износот на активата по ФИ за 2021 година изнесува 8.073.091.837,00 денари

Овој ангажман врз основа на претходното претставува договорна ревизија согласно член 4 точка 3 од Законот за ревизија ("Службен весник на РМ" бр.158/10,135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15, 23/16 и 83/18) каде што е наведено: **"Договорна ревизија"** е незадолжително испитување, постапки, проверки и уверувања на годишната сметка, финансиските извештаи, консолидираната годишна сметка и на други финансиски информации, кои се вршат врз основа на договор во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија на IFAC и други релевантни објави на IFAC прифатени и објавени во Република Северна Македонија со цел да се изрази мислење, заклучок или уверување во врска со нивната вистинитост и непристрасност и нивната усогласеност со прифатената и друга рамка за финансиско известување.





Временската точка за која се однесува оценката или мерењето на зделката е со датумот на Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна, а временскиот период на кој се однесува зделката е период од една година.

Според содржината оваа зделка претставува кумулативна вредност на меѓусебно поврзани идни зделки. Конкретната зделка со заинтересирана страна која е предмет на одобрување содржи перспективни финансиски информации предвидени со Планот на Друштвото.

### Табеларниот преглед на зделката е во продолжение:

#### Опис на Зделката со заинтересирана страна :

– Висина на трансакции		
<b>I „МАКПЕТРОЛ“ АД како купувач на стоки и услуги</b>	<b>Вредност 2022</b>	<b>%</b>
<b>1. Транспортни услуги</b>	<b>406,724,000.00</b>	<b>68.97%</b>
1.1. Превоз на бензини и дизели	313,719,835.00	53.20%
1.2. Превоз на авио гориво	12,698,013.00	2.15%
1.3. Превоз на мазут	2,082,100.00	0.35%
1.4. Превоз на Автоплин и ТНГ	45,739,800.00	7.76%
1.5. Превоз на Плински Боци	25,304,000.00	4.29%
1.6. Масла и мазива	3,600,000.00	0.61%
1.7. Антифриз концентрат	2,080,000.00	0.35%
1.8. Останато	1,500,252.00	0.25%
<b>2. Закуп на транспортни средства</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>5.09%</b>
<b>3. Останати стоки и услуги</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.85%</b>
<b>Вкупно</b>	<b>441,724,000.00</b>	<b>74.90%</b>
<b>Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2021</b>	<b>8,073,091,837.00</b>	
<b>% од активата</b>	<b>5.47%</b>	
<b>II МАКПЕТРОЛ АД како продавач на стоки и услуги</b>		
4. Гориво за возила	110,000,000.00	18.65%
5. Резервни делови и потрошен материјал	15,000,000.00	2.54%
6. Услуги преку Верна картички	5,000,000.00	0.85%
7. Останати стоки и услуги	18,000,000.00	3.05%
<b>Вкупно</b>	<b>148,000,000.00</b>	<b>25.10%</b>
<b>Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2021</b>	<b>8,073,091,837.00</b>	
<b>% од активата</b>	<b>1.83%</b>	
<b>СЕ ВКУПНО</b>	<b>589,724,000.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2021</b>	<b>8,073,091,837.00</b>	
<b>% од активата</b>	<b>7.30%</b>	

Во споредбениот преглед во продолжение се дадени остварените зделки помеѓу двете друштва во периодот 2018 до 2021 година на годишно ниво како и планирани и остварени зделки по години, идентификуваните промени и нивниот процент во однос на активата на друштвото според ревидираните финансиски извештаи за претходните години.

Остварените зделки помеѓу двете друштва во периодот 2018 до 2021 година на годишно ниво, идентификуваните промени, како и планирани и остварени зделки по години и



нивниот процент во однос на активата на друштвото според ревидираните финансиски извештаи за претходната година изнесува:

<b>I „МАКПЕТРОЛ“ АД како купувач на стоки и услуги</b>	<b>Остварено во 2018 година</b>	<b>Остварено во 2019 година</b>	<b>Остварено во 2020 година</b>	<b>Остварено во 2021 година</b>
Транспортни услуги	268,864,670	350,736,610	303,289,300	367,464,107
Закуп на деловен простор	258,358	0	0	0
Закуп на транспортни средства	26,634,909	28,209,503	28,631,240	27,930,212
Останати стоки и услуги		468,044	1,567,740	3,195,152
<b>Вкупно</b>	<b>295,757,937</b>	<b>379,414,157</b>	<b>333,488,280</b>	<b>398,589,471</b>
<b>II МАКПЕТРОЛ АД како продавач на стоки и услуги</b>	<b>Остварено во 2018 година</b>	<b>Остварено во 2019 година</b>	<b>Остварено во 2020 година</b>	<b>Остварено во 2021 година</b>
Гориво за возила	91,334,902	94,719,733	61,617,678	78,206,294
Резервни делови и потрошен материјал	9,461,723	9,683,958	8,102,600	8,870,301
Услуги преку Верна картички	3,181,745	2,785,366	2,464,752	2,569,225
Останати стоки и услуги	3,794,072	6,787,790	7,830,057	7,236,454
<b>Вкупно</b>	<b>107,772,442</b>	<b>113,976,847</b>	<b>80,015,087</b>	<b>96,882,274</b>
<b>КУМУЛАТИВНА ВРЕДНОСТ НА ЗДЕЛКАТА</b>	<b>403,530,379</b>	<b>493,391,004</b>	<b>413,503,367</b>	<b>495,471,745</b>
ИМОТ (АКТИВА)	8,137,001,008	8,494,490,851	8,212,612,716	8,073,091,837
% НА ЗДЕЛКА ВО ОДНОС НА ИМОТ	4.96%	5.81%	5.03%	6.14%
КУМУЛАТИВНА ВРЕДНОСТ НА ЗДЕЛКА ПО ОДЛУКА	516,640,000	561,280,000	661,110,000	557,631,000
% НА ЗДЕЛКА РЕАЛИЗИРАНО ПЛАНИРАНО	78.11%	87.90%	62.55%	88.85%
% НА ЗДЕЛКА ПО ОДЛУКА	6.35%	6.61%	8.05%	6.91%
<b>I „МАКПЕТРОЛ“ АД како купувач на стоки и услуги</b>	<b>Остварено во 2018 година</b>	<b>Остварено во 2019 година</b>	<b>Остварено во 2020 година</b>	<b>Остварено во 2021 година</b>
Вкупен приход	22,001,133,038	22,897,242,248	16,756,637,902	22,478,314,904
% на учество во вкупен приход	1.34%	1.66%	1.99%	1.77%
Вкупни расходи	21,146,210,704	21,927,714,171	16,375,585,054	20,952,063,293
% на учество во вкупни расходи	1.40%	1.73%	2.04%	1.90%
<b>II МАКПЕТРОЛ АД како продавач на стоки и услуги</b>	<b>Остварено во 2018 година</b>	<b>Остварено во 2019 година</b>	<b>Остварено во 2020 година</b>	<b>Остварено во 2021 година</b>
% на учество во вкупен приход	0.49%	0.50%	0.48%	0.43%
% на учество во вкупни расходи	0.51%	0.52%	0.49%	0.46%
% на учество на вкупната зделка во вкупен приход	1.83%	2.15%	2.47%	2.20%
% на учество на вкупната зделка во вкупни расходи	1.91%	2.25%	2.53%	2.36%

Нефинансиските информации како што е техничката опременост на возилата особено во делот на мерните инструменти, изградениот систем за сведување на минимум на разликите при прием, потоа системот за централизирано следење на сите функции на возила и полуприколки каде што се сместени дериватите, се предмет на поголеми инхерентни ограничувања отколку финансиските информации, даваат повеќе квалитативни карактеристики на оваа постапка и методите за утврдување на вредноста на зделката.

**1.2. Идентификација на критериумите според кои е оценета предметната материја:**

<b>I „МАКПЕТРОЛ“ АД како купувач на стоки и услуги</b>	<b>Вредност 2022</b>	<b>%</b>	<b>Критериум</b>
<b>1. Транспортни услуги</b>	<b>406,724,000.00</b>	<b>68.97%</b>	
1.1. Превоз на бензини и дизели	313,719,835.00	53.20%	Не повисоко од максимално утврдената од страна на регулаторна комисија за енергетика
1.2. Превоз на авио гориво	12,698,013.00	2.15%	Не повисоко од максимално утврдената од страна на регулаторна комисија за енергетика
1.3. Превоз на мазут	2,082,100.00	0.35%	Според утврдени тарифиници и склучен договор со краен потрошувач
1.4. Превоз на Автоплин и ТНГ	45,739,800.00	7.76%	Според утврдени тарифиници и цена за авто ден и пресечни цени за развоз до станица и склад
1.5. Превоз на Плински Боци	25,304,000.00	4.29%	Според утврдени тарифиници и цена за авто ден и пресечни цени за развоз до станица и склад
1.6. Масла и мазива	3,600,000.00	0.61%	Според утврдени тарифиници и цена за авто ден и пресечни цени за развоз до станица и склад
1.7. Антифриз и кристал кар	2,080,000.00	0.35%	Според утврдени тарифиници и цена за авто ден и пресечни цени за развоз до станица и склад
1.8. Останато	1,500,252.00	0.25%	Според утврдени тарифиници и цена за авто ден и пресечни цени за развоз до станица и склад
<b>2. Закуп на транспортни средства</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>5.09%</b>	Не повисоко од дадена понуда од австриски оператор и квалитативни карактеристики
<b>3. Останати стоки и услуги</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.85%</b>	Според утврдени тарифиници и цена за авто ден и пресечни цени за развоз до станица и склад
<b>Вкупно</b>	<b>441,724,000.00</b>	<b>74.90%</b>	
<b>Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2021</b>	<b>8,073,091,837.00</b>		
<b>% од активата</b>	<b>5.47%</b>		
<b>II МАКПЕТРОЛ АД како продавач на стоки и услуги</b>			<b>Критериум</b>
5. Гориво за возила	110,000,000.00	18.65%	Не повисоко од максимално утврдената од страна на регулаторна комисија за енергетика
6. Резервни делови и потрошен материјал	15,000,000.00	2.54%	Според калкулација на Макпетрол за утврдување на цени
7. Услуги преку Верна картички	5,000,000.00	0.85%	Според калкулација на Макпетрол за утврдување на цени
8. Останати стоки и услуги	18,000,000.00	3.05%	Според калкулација на Макпетрол за утврдување на цени
<b>Вкупно</b>	<b>148,000,000.00</b>	<b>25.10%</b>	
<b>Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2021</b>	<b>8,073,091,837.00</b>		
<b>% од активата</b>	<b>1.83%</b>		
<b>СЕ ВКУПНО</b>	<b>589,724,000.00</b>	<b>100.00%</b>	
<b>Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2021</b>	<b>8,073,091,837.00</b>		
<b>% од активата</b>	<b>7.30%</b>		

**Процентуално учество на критериумите и карактеристиките во утврдената вредност на зделката:**

<b>КРИТЕРИУМ -УЧЕСТВО</b>		<b>Извор</b>
Не повисоко од максимално утврдената од страна на регулаторна комисија за енергетика	74.85%	Службен весник на РМ
Според утврдени тарифиници и склучен договор со краен потрошувач	0.35%	Договори со крајни купувачи
<b>Регулирани цени</b>	<b>75.20%</b>	
Според утврдени тарифници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад	7.76%	Договор и тарифници со важност во 2021 и 2022 година и Податоци од МАКАМ ТРАНС
Според утврдени тарифници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад	5.51%	-“-
Според слични цени на закуп	0.00%	Пазар 3
Не повисоко од дадена понуда од австриски оператор и квалитативни карактеристики.	5.09%	Понуда на оператор
<b>Пазарни цени - надворешни докази</b>	<b>18.35%</b>	
<b>Надворешни докази</b>	<b>93.56%</b>	
4. Останати стоки и услуги	3.05%	Договор и тарифници со важност во 2021 и 2022 година и изедначеност со други купувачи
6. Резервни делови и потрошен материјал -	2.54%	. Според калкулација на Макпетрол за утврдување на цени и изедначеност со други купувачи
8. Останати стоки и услуги - Според утврдени тарифници и цена за авто ден и просечни цени за развоз до станица и склад	0.85%	. Според калкулација на Макпетрол за утврдување на цени и изедначеност со други купувачи, и Податоци од МАКАМ ТРАНС
<b>Останато по пазарни цени</b>	<b>6.44%</b>	
<b>СЕ ВКУПНО</b>	<b>100.00%</b>	

Критериумите и карактеристиките се однесуваат само на елементите на деловите од оваа зделка и корисниците за кој е наменет извештајот.

*Критериумите се дискутирани со комуникација по електронска пошта со малцински акционери избрани по метода на примерок на година*

**1.3. Методи на вреднување:**

**Во Предлог Одлуката на МАКПЕТРОЛ АД Скопје се користени анализи и извори на информации и се употребени следните методи на вреднување:**

- 1) - Метода на вреднување на трошоци плус согласно со Тарифни таблици како составен дел на Деловната соработка . Со ваквиот пристап е добиена вредност од 589.724.000,00 денари во 2022 година.
- 2) - Метода на вреднување – Пакет и блок цени според типови на транспорт според релација и тоа едномерна (полно во еден правец, а празно на враќање); Радијална релација – со кружно опслужување на повеќе пунктови и Циклична релација- која се состои од една главна и повеќе помошни прстенести релации. Со ваквиот пристап е добиена вредност од 589.723.902,00 денари.
- 3) - Метода на вреднување на % на учество на транспортни трошоци во однос на остварен вкупен приход и остварени расходи во изминатиот период применет на планираните износи во 2022 година. Со ваквиот пристап е добиена вредност од 612.037.282,00 денари.



4) - Метода на вреднување според просечни цени во однос на планирани количини во 2022 година Со ваквиот пристап е добиена вредност од 599.430.951,00 денари.

5) Врз основа на користените методи на вреднување добиената вредност за предвидените количини се движи помеѓу од 589.723.902,00 денари и 612.037.282,00 денари.

6) Сите 4 употребени методи се значајни и релевантни, но заради можната флукуација на цената на нафтните деривати крајниот износ на зделката е утврден согласно со точка 7 во продолжение.

7) За определување на крајниот износ е користен критериумот за утврдување на вредноста врз основа на Регулирани и споредливи пазарни цени со други купувачи според планираните количини за транспорт на нафтени деривати и природен гас во делот на транспорт, најсоодветен понудувач од аспект на закуп на вагон цистерни и возила за транспорт на природен гас кога МАКПЕТРОЛ АД Скопје се наоѓа во улога на купувач и Регулирани и споредливи пазарни цени според калкулација на Макпетрол АД во услови кога МАКПЕТРОЛ АД Скопје се наоѓа во улога на продавач. Со ваквиот пристап вредностите на зделката се следни :

– Висина на трансакции

<b>I „МАКПЕТРОЛ" АД како купувач на стоки и услуги</b>	<b>Вредност 2022</b>	<b>%</b>
<b>1. Транспортни услуги</b>	<b>406,724,000.00</b>	<b>68.97%</b>
1.1. Превоз на бензини и дизели	313,719,835.00	53.20%
1.2. Превоз на авио гориво	12,698,013.00	2.15%
1.3. Превоз на мазут	2,082,100.00	0.35%
1.4. Превоз на Автоплин и ТНГ	45,739,800.00	7.76%
1.5. Превоз на Плински Боци	25,304,000.00	4.29%
1.6. Масла и мазива	3,600,000.00	0.61%
1.7. Антифриз концентрат	2,080,000.00	0.35%
1.8. Останато	1,500,252.00	0.25%
<b>2. Закуп на транспортни средства</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>5.09%</b>
<b>3. Останати стоки и услуги</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.85%</b>
<b>Вкупно</b>	<b>441,724,000.00</b>	<b>74.90%</b>
<b>Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2021</b>	<b>8,073,091,837.00</b>	
<b>% од активата</b>	<b>5.47%</b>	
<b>II МАКПЕТРОЛ АД како продавач на стоки и услуги</b>		
4. Гориво за возила	110,000,000.00	18.65%
5. Резервни делови и потрошен материјал	15,000,000.00	2.54%
6. Услуги преку Верна картички	5,000,000.00	0.85%
7. Останати стоки и услуги	18,000,000.00	3.05%
<b>Вкупно</b>	<b>148,000,000.00</b>	<b>25.10%</b>
<b>Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2021</b>	<b>8,073,091,837.00</b>	
<b>% од активата</b>	<b>1.83%</b>	
<b>СЕ ВКУПНО</b>	<b>589,724,000.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>Вкупна актива според билансот на состојба од 31.12.2021</b>	<b>8,073,091,837.00</b>	
<b>% од активата</b>	<b>7.30%</b>	

Критериумите и методите на вреднување при дефинирање на зделката се во прилог на овој извештај.



#### **1.4. Инхерентни ограничувања - ограничувања кои постојат заради неможност да се влијае и контролира вкупниот деловен амбиент, технички карактеристики и опременост на возила, ефективност на интерните контроли и слично.**

- Отсутноста на перфектен пазар, воспоставена пракса за споредба за различни, но прифатливи техники за мерење може да резултира со материјално различно вреднување и може да влијае на споредливоста.
- Според содржината оваа зделка претставува кумулативна вредност на меѓусебно поврзани идни зделки. Конкретната зделка со заинтересирана страна која е предмет на одобрување содржи перспективни финансиски информации предвидени со Планот на Друштвото. Заради ваквата состојба дури и да се случат настаните кои се предвидени со хипотетичките претпоставки во однос на предвидената зделка, сепак фактичките резултати веројатно ќе се разликуваат од проекцијата бидејќи други предвидени настани не се случуваат како што се очекува (флукуација на цената на дериватите и физички обем на транспорт).
- Флукуација на цената на дериватите во 2020, 2021 и на почетокот на 2022 година
- Пандемијата предизвикана од вирусот ковид 19 и Воените дејствија во Украина силно влијаат на понудата и побарувачката како и на цената на нафтените деривати, заради што фактичките резултати веројатно ќе се разликуваат од проекцијата бидејќи други предвидени настани не се случуваат како што се очекува (флукуација на цената на дериватите и физички обем на транспорт во однос на влијанието на пандемијата предизвикана од вирусот ковид 19)

#### **1.5. Одговорност на менаџментот**

Страните корисници на зделката со заинтересирана страна се обелоденети во Предлог одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна.

Заинтересираните страни во зделката со заинтересирана страна се обелоденети во Заклучокот на Управниот одбор бр. 0202-2/11 од 10,02,2022 и Известувањето на членовите на Управниот Одбор бр. 0202-3/1 до Надзорниот Одбор од 10.02.2022 година како и Заклучокот на Надзорниот одбор бр. 0203-5/1 од 11,02,2022 и Известувањето на членовите на Надзорниот одбор до Собранието бр. 0203-6/1 од 11,02,2022 врз основа Законот за Трговски Друштва.

Управниот Одбор на МАКПЕТРОЛ АД Скопје е одговорен за подготовка на Предлог Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна во согласност со критериумите на Законот за трговски друштва и Законот за хартии од вредност, а посебно дека:

- зделката со заинтересирана страна е во согласност со важечките прописи во земјата
- зделката со заинтересирана страна е фер односно вредноста на зделката е утврдена според пазарните услови во согласност со важечките прописи во земјата
- во зделката со заинтересирана страна не постои несразмерност во заемните давања на страните
- во зделката со заинтересирана страна не постојат некои други факти и околности кои би можеле да претставуваат основ за причинување на штета
- во досегашните финансиски извештаи на МАКПЕТРОЛ АД Скопје реално се прикажани врските и зделките со заинтересирани страни
- од согледаните ризик фактори при реализирање на предметната зделка со заинтересирана страна не постојат индикации од аспект на можна измама и манипулација





Одговорноста вклучува и селекција и примена на соодветните методи и критериуми за подготовка на предлогот за уверување и употреба на претпоставките и проценките на индивидуалната одржливост на заклучоците во рамки на дадените околности. Одговорноста вклучува и дизајнирање и имплементација на системи и процеси релевантни за подготовка на предлогот.

### **1.6. Одговорност на ревизорот**

**Наша одговорност е да спроведеме ангажман за разумно уверување со цел да дадеме заклучок врз основа на нашата работа врз основа на нашите постапки за тоа :**

- дали зделката со заинтересирана страна е во согласност со важечките прописи во земјата,
- дали зделката со заинтересирана страна е фер односно дали вредноста на зделката е утврдена според пазарни услови,
- дали постои несразмерност во заемните давања на страните,
- дали постојат и некои други факти и околности кои би можеле да претставуваат основ за причинување на штета,
- дали во досегашните Финансиски Извештаи на друштвото реално се прикажани врските и зделките со заинтересирани страни,
- дали и какви ризик фактори постојат при реализирање на предметната зделка со заинтересирана страна, особено од можна измама и манипулација.
- да дадеме препорака до малцинските акционери дали да ја поддржат зделката со заинтересирана страна согласно со Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и формата на мислењето што овластениот ревизор го дава во постапката за одобрување на зделка со заинтересирана страна кај акционерско друштво чии хартии од вредност котираат на берза (Сл. Весник на РМ 182/2015)

Ние ја извршивме нашата работа во согласност со меѓународниот стандард за уверување 3000 врз основа на добиените податоци до 06,04,2022 година. Овој стандард бара од нас да ги исполниме етичките барања и да го планираме и извршиме ангажманот за разумно уверување врз основа на материјалните аспекти за да го изразиме нашиот заклучок за ангажманот за уверување за тоа дали зделката во сите материјални аспекти е во согласност со критериумите на Законот за трговски друштва и Законот за хартии од вредност како и да дадеме препорака до малцинските акционери дали да ја поддржат зделката со заинтересирана страна.

Нашиот извештај е изготвен со цел да им помогне на акционерите на МАКПЕТРОЛ АД Скопје да ја оценат валидноста на Предлог Одлуката во однос на одобрување на зделка со заинтересирана страна врз основа на тврдењата на одговорната страна.

Овој Извештај вклучувајќи го и заклучокот, е подготвен за целите на усогласеност со рамката за трансакции со поврзани страни на МАКПЕТРОЛ АД Скопје. Ние не прифаќаме или превземаме одговорност кон никој друг освен кон акционерите на МАКПЕТРОЛ АД Скопје.

### **1.7. Изјава дека ангажманот е извршен согласно со МСАУ 3000**

Овој извештај е изготвен во согласност со Меѓународниот стандард за уверување (МСАУ 3000), ангажмани за уверување кои не се ревизии или проверка на историски информации, кои се издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување, одредбите од членот 460-а став 2 а в.в. со став 3 од Законот за трговски друштва и Правилникот за содржината и формата на мислењето што овластениот ревизор го дава во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна кај акционерско друштво чии акции котираат на берза (Сл. Весник на РМ 67/2013)и



Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и формата на мислењето што овластениот ревизор го дава во постапката за одобрување на зделка со заинтересирана страна кај акционерско друштво чии хартии од вредност котираат на берза (Сл. Весник на РМ 182/2015)

Овој извештај се однесува на изнесеното во Предлог Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна по однос на точка на дневниот ред од Годишното Собрание на акционери за 2022 година и не се однесува на работењето на Компанијата како целина.

### **1.8. Резиме на извршената работа - Извршени процедури и извори кои се користени за утврдување на релевантните податоци кои се предмет на анализа**

Во согласност со рамката на нашиот ангажман при нашата работа покрај другото ги спроведовме следните процедури и ги користевме следните извори на податоци:

- Интервју на повисокиот менаџмент, одговорен за подготовка на Предлог Одлуката за издржаност на зделката со заинтересирана страна.
- Интервју на одговорните лица за одредени делови на Предлог Одлуката за издржаност на зделката со заинтересирана страна.
- Увид и анализа на декларираниите износи во Предлог Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна.
- Утврдување на процент на износот на зделката со заинтересирана страна согласно со член 460а точка (1) од Законот за трговските друштва во однос на активата на друштвото определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи.
- Увид и утврдување во однос на тоа дали во досегашните Финансиски Извештаи на Друштвото реално се прикажани врските и зделките со заинтересирани страни.
- Преглед и анализа на склучени договори и тарифни таблици, помеѓу Макпетрол АД и “ОИЛКО” КДА кои се релевантни за зделката со заинтересирана страна која е предмет на одобрување.
- Утврдување на вредноста на зделката со заинтересирана страна според утврдените критериуми, по делови и целосно врз основа на тестирање според метода на примерок согласно со член 460а од Законот за трговските друштва, бидејќи станува збор за кумулативни вредности на меѓусебни поврзани зделки.
- Увид и анализа на добиените податоци од Деловниот план на МАКПЕТРОЛ АД Скопје за 2022 година за вредноста на зделката со заинтересирана страна според Предлог Одлуката за одобрување на зделка со заинтересирана страна.
- Увид во постапка по јавен повик бр. 308 од 24.01.2022 година за услуга и закуп на вагон цистерни полуприколки за сопствени потреби, за период од една година за вршење на транспорт на светли и темни нафтени деривати, ТНГ и КПГ (компримиран природен гас).
- Увид и анализа на одлука на ТАРИФА по видови на приклучни возила изразени во евра без пресметан ДДВ како просечен износ на авто ден од МАКАМ ТРАНС Скопје.
- Комуникација преку електронска пошта со дел од малцинските акционери од 28.03.2022 до 01.04.2022 по однос на критериумите, карактеристиките и вреднувањето на зделката
- Увид во Записник од 10.02.2022 година бр. 0202-2 на Управниот одбор на Макпетрол АД Скопје
- Увид во Заклучок бр. 0202-2/11 од 10.02.2020 на членовите на Управниот Одбор на Макпетрол АД Скопје
- Увид во Записник бр. 0203-5 од 11.02.2022 година на Надзорен одбор на МАКПЕТРОЛ АД Скопје
- Увид во Заклучок бр. 0203-5/1 од 11.02.2020, Известување до собрание бр. 0203-6/1 од 11.02.2022 на членовите на Надзорниот Одбор на МАКПЕТРОЛ АД Скопје





- Спротивставување на трошоци за транспорт по години како износи од извршените одлуки за зделка со заинтересирана страна во однос на остварени приходи и расходи на друштвото
- Увид во Извештај на ревизорите на Финансиските извештаи за 2020 и 2021 година
- Анализа на флукуацијата на цената на дериватите во 2020, 2021 и 2022 година според објавените податоци во Службен Весник на Република Македонија
- Аналитички и суштински постапки на проверка на податоците за остварени меѓусебни трансакции во 2020 и 2021 година.
- Увид во склучени договори за превоз ОИЛКО КДА со други купувачи.
- Увид во Записник од извршена контрола на Министерство за финансии – Царинска Управа на Република Северна Македонија од 29,12,2021
- Конфирмација на меѓусебните побарувања и обврски
- Известување за непостоење на судски спорови во врска со зделката со заинтересирана страна.



## 1.9. Изјава за независност и компетентност

Нашиот ангажман го извршивме во согласност со Кодексот на етика на професионалните сметководители.

Ние потврдуваме дека нашиот ангажман го извршивме согласно со меѓународниот стандард за уверување 3000.

### 1.10. Специфични ограничувања кои влијаеа на заклучокот

Не постојат било какви специфични ограничувања кои влијаеле на формирање на заклучокот.

**1.11. Суштински прашања** утврдени од наша страна, кои се однесуваат на конкретната зделка:

- Во текот на нашата работа утврдивме дека во Република Северна Македонија е ограничена конкуренцијата во однос на постоење на друг поединечен субјект со можност за комплетно опслужување на Макпетрол АД со расположливи транспортни капацитети во делот на транспорт на нафтени деривати, авто плин и метан на околу 127 бензински станици и 10 складишни капацитети, опслужување на околу 2173 деловни партнери на Макпетрол, опслужување на околу 452 деловни партнери на Макпетрол при што превозник бил ОИЛКО КДА Скопје и испораки на екстра лесно масло на околу 515 клиенти физички лица од складовите на Макпетрол АД со вкупна количина од 2.466.671 литри шифра 33111 ЕЛ.

- ОИЛКО КДА располага со 101 возило, кои се специјализирани за транспорт на светли и црни деривати, ТНГ и автоплин, боци со ТНГ и други стоки, компримиран природен гас и 55 вагон цистерни.

- За целите на обезбедување на услуга и закуп на вагонцистерни и полуприколки за сопствени потреби, за период од една година за вршење на транспорт на светли и темни деривати, ТНГ и КПГ е спроведен Јавен повик бр. 308 согласно со Решение бр.0302-308/1 од 24,01,2022 година. Јавниот повик е објавен во дневен весник на ден 26,01,2022 година и на интернет страницата на Макпетрол АД Скопје. По објавениот Јавен повик согласно со извештајот за спроведена постапка и евалуација на понудите од страна на Комисијата за распишување на оглас за прибирање на понуди за транспортни и други услуги е констатирано дека понудувачот ОИЛКО КДА Скопје како единствен понудувач ги исполнува сите критериуми по тендерската документација.

- Вреднувањето и цените на транспортот се условени од следните фактори:

- Товарните карактеристики на производот
- Ризикот во транспортот врз основа на видот и карактеристиките на производот
- Должината на релацијата
- Степенот на искористеност на транспортното средство
- Бројот на линиите во транспортот
- Стабилноста на товарот
- Начинот на враќање на транспортното средство
- Поставените барања на Макпетрол АД за соодветна координација и неприфаќање на пореметување во координацијата во работата, чекање, губење на работното време, зголемување на трошоците на производите и продажните цени.
- Набавка на гориво и потрошни материјали од мрежата на Макпетрол АД.



## 1.12. Фактори на ризик

Врз основа на извршените процедури при ангажман за разумно уверување, во однос на зделката која е предмет на одобрување на Годишното собрание на акционери за 2022 на МАКПЕТРОЛ АД Скопје ние ги забележавме следните ризик фактори при реализација на оваа зделка.

- Непостоење на перфектен пазар за транспорт на нафтени деривати и природен гас
- Ограничена конкуренција со соодветни транспортни капацитети во Република Македонија.
- Ограничување на достап на податоци во однос на % на учество на транспортни трошоци на другите учесници на пазарот во прометот со нафтени деривати и природен гас

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашиот заклучок.

## 2. Заклучок

Според наше мислење врз основа на извршените процедури при ангажман за разумно уверување, како што е опишано погоре, во однос на Предлог одлуката за зделка со заинтересирана страна која е предмет на одобрување на Годишното Собрание за 2022 на “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје, базирана на тврдењата на одговорната страна, зделката е објективно искажана во сите материјални аспекти, а особено што:

- Зделката со заинтересирана страна е во согласност со важечките прописи во земјата.
- Зделката со заинтересирана страна е фер, односно вредноста на зделката е утврдена според пазарните услови кои се во согласност со важечките прописи во земјата.
- Не постои несразмерност во заемните давања на страните.
- Не постојат некои други факти и околности кои би можеле да претставуваат основ за причинување на штета.
- Во досегашните Финансиски Извештаи на друштвото се реално прикажани врските и зделките со заинтересирани страни и ревизорите на финансиските извештаи изразиле мислење без резерва по однос на истите.
- Не постојат ризик фактори при реализирање на предметната зделка со заинтересирана страна, особено од аспект на можна измама и манипулација, освен ризик факторите опишани погоре.

Врз основа на претходното ние даваме препорака до малцинските акционери на друштвото да ја поддржат зделката на седницата на Собранието на акционери, која одлука дополнително претставува услов за склучување на оваа зделка и делегирање на надлежност за реализација на зделката на одговорните лица во Друштвото.

Препораката произлегува од погоре изнесеното, а во врска со одредбата од член 3 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и формата на мислењето што овластениот ревизор го дава во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна кај акционерско друштво чии хартии од вредност котираат на берза (Сл. Весник на РМ 182 од 21 октомври 2015 година) и се изведува заклучок дека



зделката е во согласност со императивните прописи на националното законодавство и истата е фер утврдена според пазарните услови и дадени околности во сите материјални аспекти, посебно поради настапување на одложениот услов - целосно спроведување на постапката за зделка со заинтересирана страна согласно со законските прописи, од кое одобрување зависи постоењето на целата зделка.

Овој заклучок со препорака ние го базираме не само раководејќи се од образложението на Органот на управување, туку посебно врз основа на критериумите за утврдување на вредноста на зделката и тоа посебно заради критериумот за утврдени цени за транспортни услуги на деривати од страна на Регулаторна комисија за енергетика и споредливите цени за извршени услуги од други превозници и продажби на добра на други купувачи и фактот дека предметот на зделката е утврден ивозможен и извршлив во услови на одобрување- потврдување на зделката, заради реализација на предметната зделка.

Истовремено нашиот заклучок, без присуство на елементите на измама, заблуда и присила, а со цел да им послужи на акционерите за одлучување за одобрување на оваа зделка со заинтересирана страна, произлегува и од увид во последните ревидирани финансиски извештаи во кои се содржани врските и зделките со заинтересирани страни, и истите се реално прикажани, како и од спроведените суштински постапки по одредените делови од реализираните зделки со заинтересирана страна во 2020 и 2021 година.

### **Нагласување на прашање**

Ние обрнуваме внимание на точка 1.1. од овој извештај, Предмет на зделката со заинтересирана страна. Според содржината оваа зделка со заинтересирана страна претставува кумулативна вредност на меѓусебно поврзани идни зделки. Сакаме да Ви обрнеме внимание дека оваа зделка содржи идни финансиски информации предвидени со Планот на друштвото, без да го менуваме заклучокот.

Тетово 07,04,2022  
Овластен ревизор  
Душко Апостоловски



Бенд Ревизија и Консалтинг ДОО Тетово  
Управител  
Душко Апостоловски

**„МАКПЕТРОЛ“ А.Д. – СКОПЈЕ**  
**XXVI СОБРАНИЕ**  
**Бр.0201-**  
**30.5.2022 год.**

**ПРЕДЛОГ**

Врз основа на членовите 457 и 460 од Законот за трговските друштва и членот 35 од Статутот на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје, Собранието на „Макпетрол“ А.Д. – Скопје на XXVI седница, одржана на 30.5.2022 година, донесе

**О Д Л У К А**

**за одобрување на зделка со заинтересирана страна**

**Член 1**

Се одобрува деловна соработка (зделка) со ОИЛКО КДА-Скопје, и тоа:

**I. ОИЛКО КДА - Скопје како продавач на стоки и давател на услуги**

Предмет	Вредност	Услови
1. Транспортни услуги	406.724.000	Пазарни
2. Закуп на транспортни средства	30.000.000	Пазарни
3. Останати стоки и услуги	5.000.000	Пазарни

**Вкупно : 441.724.000 денари**

Износот од **441.724.000** денари, претставува **5,47%** од вредноста на активата на Друштвото, определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи, која изнесува **8.073.091.837** денари.

**II. ОИЛКО КДА - Скопје како купувач на стоки и корисник на услуги**

Предмет	Вредност	Услови
1. Гориво за возила	110.000.000	Пазарни
2. Резервни делови и потрошен материјал	15.000.000	Пазарни
3. Услуги преку Верна картички	5.000.000	Пазарни
4. Останати стоки и услуги	18.000.000	Пазарни

**Вкупно: 148.000.000 денари**

Износот од **148.000.000** денари, преставува **1.83%** од вредноста на активата на друштвото определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи, која изнесува **8.073.091.837** денари.

Вредностите на зделката се изразени во денари, без пресметан ДДВ.

Вкупната вредност на деловната соработка изнесува **589.724.000** денари, без пресметан ДДВ, што преставува **7,30%** од вредноста на активата на друштвото определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи, која изнесува **8.073.091.837** денари.

## Член 2

Се овластуваат директорите на соодветните дирекции во Друштвото, заради реализацијата на деловната соработка опишана во членот 1 на оваа одлука, да склучат договори и анекси кон веќе склучените договори, со важност за период од најмалку 12 месеци од денот на нивното склучување.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува од денот на склучувањето на договорите и анексите од членот 2 на оваа одлука.

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОБРАНИЕ**



2022

XXVI

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ